

Службен весник

на Република Македонија

Број 52

18 март 2014, вторник

година LXX

www.slvesnik.com.mk

contact@slvesnik.com.mk



СОДРЖИНА

	Стр.		Стр.
1681. Одлука за давање согласност на Извештајот за работа на Агенцијата за енергетика на Република Македонија за 2013 година	2	1686. Правилник за изменување на Правилникот за видот на податоците за планираните количини за откуп на земјоделски производи и за реализиран откуп за претходната година, начинот на доставување, формата и образецот за доставување	13
1682. Правилник за изменување на Правилникот за формата и содржината на образецот на возачката дозвола, начинот на нејзиното издавање и заменување и за начинот на водење на евиденцијата за издадени возачки дозволи во Министерството за внатрешни работи	2	1687. Правилник за изменување на Правилникот за содржината и формата на образецот за поднесување барање за запишување во Регистарот на откупувачи на тутун	15
1683. Објава од Министерството за надворешни работи	8	1688. Правилник за изменување на Правилникот за образецот на барањето за упис во Регистарот на откупувачи и Регистарот на увозници на оделни земјоделски производи и потребната придружна документација	17
1684. Правилник за изменување на Правилникот за формата и содржината на образецот на пријавата за договореното производство на тутун	8	1689. Правилник за утврдување на нормативите и стандардите за бројот на учениците, како и нормативите за опрема, простор и соодветен воспитен кадар во ученичките домови	22
1685. Правилник за изменување на Правилникот за начинот на водењето, доставувањето на евиденцијата и формата и содржината на образецот на евиденцијата за откупените и обработените количини на тутун	10	1690. Правилник за формата, содржината и начинот на водењето на документацијата и евиденцијата во студентските домови	24

	Стр.		Стр.
1691. Правилник за нормативите и стандардите за опрема, простор и кадар во студентските домови.....	26	1694. Одлука за важење и применување на обрасци за спроведување на Предвремените избори за пратеници во Собранието на Република Македонија, 2014 година	30
1692. Исправка на Правилникот за утврдување способност за пловидба на чамец и баждарење, начинот на водење на регистарот на чамци, образецот и содржината на пловидбената дозвола и регистарската ознака	27	1695. Правилник за изменување на Правилникот за начинот на водење на евиденција на воздухоплови кои не се по ИКАО стандарди како и за аматерски градени воздухоплови	264
1693. Одлука за запирање на забраната на исплата на надоместок на трошоците за изборна кампања за Локалните избори 2013 година.....	30	1696. Објава за стапката на трошоците на живот и платите за месец февруари 2014 година.....	264
		Огласен дел	1-120

ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

1681.

Врз основа на член 18 од Законот за основање на Агенција за енергетика на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 62/2005 и 41/2014), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 11.3.2014 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ИЗВЕШТАЈОТ ЗА РАБОТА НА АГЕНЦИЈАТА ЗА ЕНЕРГЕТИКА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА 2013 ГОДИНА

1. Со оваа одлука се дава согласност на Извештајот за работа на Агенцијата за енергетика на Република Македонија за 2013 година бр.02-86/3 донесена од Управниот одбор на Агенцијата за енергетика на Република Македонија, на седницата одржана на 31.1.2014 година.

2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-2040/1
11 март 2014 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрски**, с.р.

МИНИСТЕРСТВО ЗА ВНАТРЕШНИ РАБОТИ

1682.

Врз основа на член 417 алинеја 2 од Законот за безбедност на сообраќајот на патиштата („Службен весник на Република Македонија“ бр. 54/07, 86/08, 98/08, 64/09, 161/09, 36/11, 51/11, 114/12 и 27/14), министерот за внатрешни работи донесе

П Р А В И Л Н И К

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА ОБРАЗЕЦОТ НА ВОЗАЧКАТА ДОЗВОЛА, НАЧИНОТ НА НЕЈЗИНОТО ИЗДАВАЊЕ И ЗАМЕНУВАЊЕ И ЗА НАЧИНОТ НА ВОДЕЊЕ НА ЕВИДЕНЦИЈАТА ЗА ИЗДАДЕНИ ВОЗАЧКИ ДОЗВОЛИ ВО МИНИСТЕРСТВОТО ЗА ВНАТРЕШНИ РАБОТИ

Член 1

Во Правилникот за формата и содржината на образецот на возачката дозвола, начинот на нејзиното издавање и заменување и за начинот на водење на евиденцијата за издадени возачки дозволи во Министерството за внатрешни работи („Службен весник на Република Македонија“ бр. 116/07, 161/07, 73/10 и 13/14) обрасците бр. 2 и 2-а се заменуваат со нови обрасци бр. 2 и 2-а кои се дадени во прилог и се составен дел на овој правилник.

Член 2

Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 12.1-20413/1
12 март 2014 година
Скопје

Министер
за внатрешни работи,
м-р **Гордана Јанкулоска**, с.р.

Образец бр. 2

**ДО
МИНИСТЕРСТВО ЗА ВНАТРЕШНИ РАБОТИ**

БАРАЊЕ ЗА ИЗДАВАЊЕ НА ВОЗАЧКА ДОЗВОЛА

1. ПРИЧИНА ЗА ПОДНЕСУВАЊЕ НА БАРАЊЕТО

(се избира постапката на која се однесува барањето)

- | | |
|--|--------------------------|
| 1.1. ИЗДАВАЊЕ НА ВОЗАЧКА ДОЗВОЛА ЗА ПРВ ПАТ | ☐ |
| 1.2. ЗАМЕНА НА СТРАНСКА СО МАКЕДОНСКА ВОЗАЧКА ДОЗВОЛА | ☐ |
| 1.3. ЗАМЕНА НА ВОЗАЧКА ДОЗВОЛА ПОРАДИ ИСТЕК НА РОКОТ НА ВАЖЕЊЕ | ☐ |
| 1.4. ЗАМЕНА НА ВОЗАЧКА ДОЗВОЛА ПОРАДИ ГУБЕЊЕ, ДОТРАЕНОСТ ИЛИ ОШТЕТЕНОСТ | ☐ |
| 1.5. ЗАМЕНА НА ВОЗАЧКА ДОЗВОЛА ПОРАДИ ПРОМЕНА НА ЛИЧНО ИМЕ НА ВОЗАЧОТ | ☐ |
| 1.6. ЗАМЕНА НА ВОЗАЧКА ДОЗВОЛА ПОРАДИ ЗАВЕРКА НА НОВА КАТЕГОРИЈА-ПОДКАТЕГОРИЈА | ☐ |
| 1.7. ЗАМЕНА НА ВОЗАЧКА ДОЗВОЛА ПОРАДИ ПРОМЕНА НА ЖИВЕАЛИШТЕ НА ВОЗАЧОТ | ☐ |
| 1.8. ИЗДАВАЊЕ НА ДУПЛИКАТ ВОЗАЧКА ДОЗВОЛА | ☐ |
| 1.9. ЗАМЕНА НА ВОЗАЧКА ДОЗВОЛА ПОРАДИ ЗАПИШУВАЊЕ НА ОГРАНИЧУВАЊА ОД
ЗДРАВСТВЕНИ ПРИЧИНИ | ☐ |
| 1.10. ЗАМЕНА НА ВОЗАЧКА ДОЗВОЛА ПОРАДИ ЗАПИШУВАЊЕ ЗАБРАНА ЗА УПРАВУВАЊЕ СО
МОТОРНО ВОЗИЛО | ☐ |

2. ПОДАТОЦИ ЗА ПОДНОСИТЕЛОТ НА БАРАЊЕТО

ИМЕ	ПРЕЗИМЕ										
Македонски јазик	Македонски јазик										
Барам моето лично име во возачката дозвола да биде испишано и на: <table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td>1. Турски јазик и писмо</td> <td style="text-align: right;">☐</td> </tr> <tr> <td>2. Влашки јазик и писмо</td> <td style="text-align: right;">☐</td> </tr> <tr> <td>3. Српски јазик и писмо</td> <td style="text-align: right;">☐</td> </tr> <tr> <td>4. Ромски јазик и писмо</td> <td style="text-align: right;">☐</td> </tr> <tr> <td>5. Бошњачки јазик и писмо</td> <td style="text-align: right;">☐</td> </tr> </table> (се одбира еден од наведените јазици и писмо)	1. Турски јазик и писмо	☐	2. Влашки јазик и писмо	☐	3. Српски јазик и писмо	☐	4. Ромски јазик и писмо	☐	5. Бошњачки јазик и писмо	☐	Единствен матичен број на граѓанинот (ЕМБГ) _____
1. Турски јазик и писмо	☐										
2. Влашки јазик и писмо	☐										
3. Српски јазик и писмо	☐										
4. Ромски јазик и писмо	☐										
5. Бошњачки јазик и писмо	☐										
Ден, месец и година на раѓање ____. ____ . ____	Место на раѓање _____										
Живеалиште _____	Адреса _____										

3. ПОСТАПКА ЗА ИЗДАВАЊЕ НА ВОЗАЧКА ДОЗВОЛА

Барам возачката дозвола да биде издадена во:

- | | |
|---------------------|--------------------------|
| 1. Редовна постапка | ☐ |
| 2. Итна постапка | ☐ |

4. ПОДАТОЦИ ЗА ПРЕТХОДНА ВОЗАЧКА ДОЗВОЛА

- | | |
|----------------------------|-------|
| 1. Број на возачка дозвола | _____ |
| 2. Орган кој ја издал | _____ |

Датум и место на поднесување
на барањето

____. ____ . 20____, _____

Потпис на подносителот на барањето

Податоци за контакт _____

Потпис на службеното лице кое го примило барањето _____

5. ПРИЛОГ КОН БАРАЊЕТО

☐	При поднесување на барањето се врши проверка на идентитетот на подносителот на барањето со увид во лична карта или друг документ за лична идентификација што има фотографија, издаден од државен орган.
☐	Уверение за положен возачки испит за управување со моторно возило од категоријата или поткатегијата за која се бара издавање возачка дозвола, за постапките од точките 1.1. и 1.6. од делот 1.
☐	Возачка дозвола за постапките од точките 1.2., 1.3., 1.4. (освен при губење на возачка дозвола), 1.5., 1.6., 1.8. и 1.9. од делот 1.
☐	Уверение за здравствена и психофизичка способност од овластена здравствена установа е потребно во следниве случаи: - доколку возачот има навршено 65 години; - за возач кој има впишана „Д“ категорија во возачката дозвола; - ако возачот има ограничување на важноста на возачката дозвола, за постапките од точките 1.2., 1.3. и 1.9. од делот 1.
☐	Доказ дека возачката дозвола е огласена за неважечка, за постапката од точката 1.8. од делот 1. (*)
☐	Писмена изјава од возачот за изгубена или украдена возачка дозвола, за постапката од точката 1.8. од делот 1.
☐	Оригинална и важечка странска возачка дозвола преведена на македонски јазик и заверена на нотар, за постапката од точката 1.2. од делот 1.
☐	Доказ за престој најмалку шест месеци во земјата во која е издадена странската возачка дозвола, за постапката од точката 1.2. од делот 1.
☐	Ако од текстот на странската возачка дозвола не може да се утврди со кои моторни возила може да управува возачот, потребно е истиот да приложи исправа издадена од органот што ја издал странската возачка дозвола од која се гледа со кои моторни возила може да управува, за постапката од точката 1.2. од делот 1.
☐	Доказ за извршена промена на лично име или лична карта, за постапката од точката 1.5. од делот 1. (*)
☐	Доказ за извршена промена на живеалиште, за постапката од точката 1.7. од делот 1. (*)
☐	Други документи неопходни за постапката _____

Доказите означени со ѕвезда (*) се смета дека се поднесени кон барањето и истите Министерството за внатрешни работи ги прибавува по службена должност.

6. СОГЛАСНОСТ ОД ПОДНОСИТЕЛОТ НА БАРАЊЕТО

☐ Подносителот на барањето е согласен неговите лични податоци да се користат во постапката за остварување на правото пред надлежните органи за прибавување на СИТЕ документи означени со ѕвезда (*) од делот 5. од ова барање.

Потпис на подносителот

УПАТСТВО ЗА ПОПОЛНУВАЊЕ НА БАРАЊЕТО ЗА ИЗДАВАЊЕ НА ВОЗАЧКА ДОЗВОЛА

- Податоците од деловите 1, 2 и 3 од барањето ги пополнува подносителот на барањето.
- Податоците од делот 4 ги пополнува службеното лице.
- Подносителот на барањето самиот го избира начинот на кој Министерството за внатрешни работи ќе може да оствари контакт со истиот (телефонски или по електронски пат). Избраниот начин за контакт се наведува во делот „податоци за контакт“.

ДО
МИНИСТЕРСТВО ЗА ВНАТРЕШНИ РАБОТИ
DERI TE:
MINISTRIA PËR PUNË TË BRENDSHME

Образец бр. 2-а
Formulari 2-a

**БАРАЊЕ ЗА ИЗДАВАЊЕ НА ВОЗАЧКА ДОЗВОЛА
KËRKESË PËR DHËNIE TË PATENT SHOFRIT**

**1. ПРИЧИНА ЗА ПОДНЕСУВАЊЕ НА БАРАЊЕТО
ARSYEJA PËR PARASHTRIMIN E KËRKESËS**

(се избира постапката на која се однесува барањето)
(zgjidhet njëra nga arsyet)

- 1.1. ИЗДАВАЊЕ НА ВОЗАЧКА ДОЗВОЛА ЗА ПРВ ПАТ
DHËNIA E PATENT SHOFRIT PËR HERË TË PARË ☐
- 1.2. ЗАМЕНА НА СТРАЊСКА СО МАКЕДОНСКА ВОЗАЧКА ДОЗВОЛА
NDËRRIM I PATENT SHOFRIT TË HUAJ ME PATENT SHOFRË MAQEDONAS ☐
- 1.3. ЗАМЕНА НА ВОЗАЧКА ДОЗВОЛА ПОРАДИ ИСТЕК НА РОКОТ НА ВАЖЕЊЕ
NDËRRIM I PATENT SHOFRIT PËR SHKAK TË SKADIMIT TË AFATIT ☐
- 1.4. ЗАМЕНА НА ВОЗАЧКА ДОЗВОЛА ПОРАДИ ГУБЕЊЕ, ДОТРАЕНОСТ ИЛИ ОШТЕТЕНОСТ
NDËRRIM I PATENT SHOFRIT PËR SHKAK TË HUMBJES, PËRFUNDIMIT OSE DËMTIMIT ☐
- 1.5. ЗАМЕНА НА ВОЗАЧКА ДОЗВОЛА ПОРАДИ ПРОМЕНА НА ЛИЧНО ИМЕ НА ВОЗАЧОТ
NDËRRIM PËR SHKAK TË NDËRRIMIT TË EMRIT PERSONAL TË SHOFRIT ☐
- 1.6. ЗАМЕНА НА ВОЗАЧКА ДОЗВОЛА ПОРАДИ ЗАВЕРКА НА НОВА КАТЕГОРИЈА-ПОДКАТЕГОРИЈА
NDËRRIM PËR SHKAK VERIFIKIMIT TË KATEGORISË-NËNKATEGORISË SË RE ☐
- 1.7. ЗАМЕНА НА ВОЗАЧКА ДОЗВОЛА ПОРАДИ ПРОМЕНА НА ЖИВЕАЛИШТЕ НА ВОЗАЧОТ
NDËRRIM PËR SHKAK TË NDRYSHIMIT TË VENDBANIMIT TË SHOFRIT ☐
- 1.8. ИЗДАВАЊЕ НА ДУПЛИКАТ ВОЗАЧКА ДОЗВОЛА
DHËNIE DUPLIKAT I PATENT SHOFRIT ☐
- 1.9. ЗАМЕНА НА ВОЗАЧКА ДОЗВОЛА ПОРАДИ ЗАПИШУВАЊЕ НА ОГРАНИЧУВАЊА ОД
ЗДРАВСТВЕНИ ПРИЧИНИ
NDËRRIM PËR SHKAK TË SHËNIMIT TË KUFIZIMEVE PËR ARSYE SHËNDETËSORE ☐
- 1.10. ЗАМЕНА НА ВОЗАЧКА ДОЗВОЛА ПОРАДИ ЗАПИШУВАЊЕ ЗАБРАНА ЗА УПРАВУВАЊЕ
СО МОТОРНО ВОЗИЛО
NDËRRIM PËR SHKAK TË SHËNIMIT TË NDALESËS PËR DREJTIM ME AUTOMJET ☐

**2. ПОДАТОЦИ ЗА ПОДНОСИТЕЛОТ НА БАРАЊЕТО :
TË DHËNA PËR PARASHTRUESIN E KËRKESËS :**

ИМЕ / EMRI	ПРЕЗИМЕ / MBIEMRI
_____ (македонски јазик) _____ (македонски јазик)	_____ (македонски јазик) _____ (македонски јазик)
_____ (gjuhë shqipe) _____ (gjuhë shqipe)	_____ (gjuhë shqipe) _____ (gjuhë shqipe)
Единствен матичен број на граѓанинот (ЕМБГ) _____ Numri personal i qytetarit _____	Место на раѓање _____ Vendi i lindjes _____
Ден, месец и година на раѓање _____ Data, muaji dhe viti i lindjes _____	Место на раѓање _____ Vendi i lindjes _____
Живеалиште _____ Vendbanimi _____	Адреса _____ Adresa _____

**3. ПОСТАПКА ЗА ИЗДАВАЊЕ НА ВОЗАЧКА ДОЗВОЛА
PROCEDURA PËR DHËNIEN E PATENT SHOFRIT**

Барам возачката дозвола да биде издадена во:

Kërkoj që patent shoferi të më lëshohet në :

1. Редовна постапка / Procedurë të rregullt ☐
2. Итна постапка / Procedurë urgjente ☐

**4. ПОДАТОЦИ ЗА ПРЕТХОДНА ВОЗАЧКА ДОЗВОЛА
TË DHËNA PËR PATENT SHOFRIN E MËPARSHËM**

1. Број на возачка дозвола / Numri i patent shoferit _____
2. Орган кој ја издал / Organi i cili e ka lëshuar _____

Датум и место на поднесување на барањето
Data dhe vendi i parashtrimit të kërkesës

Потпис на подносителот
Nënshkrimi i parashtruesit

_____.20_____, _____

Податоци за контакт

Тë dhëna për kontakt _____

Потпис на службеното лице кое го примило барањето

Nënshkrimi i personit zyrtar i cili e ka pranuar kërkesën _____

5. ПРИЛОГ КОН БАРАЊЕТО
SHTOJÇË NDAJ KËRKESËS

☐	При поднесување на барањето се врши проверка на идентитетот на подносителот на барањето со увид во лична карта или друг документ за лична идентификација што има фотографија, издаден од државен орган. Gjatë parashtrimit të kërkesës kontrollohet identiteti i parshtruesit të kërkesës sipas letërnjoftimit ose dokumentit tjetër për identifikim i cili ka fotografi i lëshuar prej organit shtetëror.
☐	Уверение за положен возачки испит за управување со моторно возило од категоријата или поткатегијата за која се бара издавање возачка дозвола, за постапките од точките 1.1. и 1.6. од делот 1. Vërtetim për dhënien e provimit për shofer për drejtimin me automjet për kategori apo nënkategori për të cilin kërkohet dhënia e patent shoferit, për procedurat 1.1 dhe 1.6 nga pjesa 1.
☐	Возачка дозвола за постапките од точките 1.2., 1.3., 1.4. (освен при губење на возачка дозвола), 1.5., 1.6., 1.8. и 1.9. од делот 1. Patent shofer për procedurat 1.2, 1.3, 1.4 (përveç në rast të humbjes të patent shoferit), 1.5, 1.6, 1.8, dhe 1.9 nga pjesa 1.
☐	Лекарско уверение за телесна и душевна способност од овластена здравствена организација е потребно во следниве случаи: – доколку возачот има навршено 65 години; – возач кој има „Д“ категорија во возачката дозвола; – ако возачот има ограничување на важноста на возачката дозвола за 1.2., 1.3 и 1.9. Vërtetim mjekësor për aftësi fizike dhe psikike prej organizatës shëndetësore të autorizuar është i nevojshëm në këto raste: – nëse shoferi ka mbushur 65 vjet; – Shofer i cili ka kategorinë „D“ në patent shofer; – nëse shoferi ka kufizim në vlefshmërinë e patent shoferit për 1.2., 1.3 dhe 1.9.
☐	Доказ дека возачката дозвола е огласена за неважечка, за постапката од точката 1.8. од делот 1. (*) Dëshmi se patent shoferi është i shpallur i pavlefshëm, për procedurën 1.8 nga pjesa 1 (*)
☐	Писмена изјава од возачот за изгубена или украдена возачка дозвола, за постапката од точката 1.8. од делот 1. Deklaratë me shkrim prej shoferit për patent shofer të humbur ose vjedhur për procedurën 1.8 nga pjesa 1.
☐	Оригинална и важечка странска возачка дозвола преведена на македонски јазик и заверена на нотар, за постапката од точката 1.2. од делот 1. Patent shofer i huaj origjinal dhe me vlefshmëri i përkthyer në gjuhën македонase për procedurat 1.2. nga pjesa 1.
☐	Доказ за престој најмалку шест месеци во земјата во која е издадена странската возачка дозвола, за постапката од точката 1.2. од делот 1. Dëshmi për vendqëndrim e më së paku gjashtë muajve në vendin ku është lëshuar patent shoferi i huaj për procedurat 1.2 nga pjesa 1.

☐	Ако од текстот на странската возачката дозвола не може да се утврди со кои моторни возила може да управува возачот, потребно е истиот да приложи исправа издадена од органот што ја издал странската возачка дозвола од која се гледа со кои моторни возила може да управува, за постапката од точката 1.2. од делот 1. Несе nga teksti i patent shoferit të huaj nuk mund të vërtetohet me cilat kategori mund të drejtojë shoferi, është e domosdoshme i njëjti të dorëzojë dokument nga organi i cili e ka lëshuar patent shoferin nga i cili mund të vërtetohet cilat automjete mund ti drejtojë, nga procedurat 1.2, nga pjesa 1.				
☐	Доказ за извршена промена на лично име или лична карта, за постапката од точката 1.5. од делот 1. (*) Dëshmi për ndryshimin e emrit personal ose letërnjoftimit për procedurat nga pika 1.5 nga pjesa 1. (*)				
☐	Доказ за извршена промена на живеалиште, за постапката од точката 1.7. од делот 1. (*) Dëshmi për ndryshimin e vendbanimit, për procedurat nga pika 1.7, nga pjesa 1 (*)				
☐	Други	документи	неопходни	за	постапката
	Dokumente	tjera	të domosdoshme	për	procedurën

Доказите означени со ѕвезда (*) се смета дека се поднесени кон барањето и истите Министерството за внатрешни работи ги прибавува по службена должност.
Dëshmitë të nënvizuara me yll (*) konsiderohen se janë parashtruar me kërkesën dhe të njëjtat Ministria për Punë të Brendshme i siguron sipas detyrës zyrtare

6. СОГЛАСНОСТ ОД ПОДНОСИТЕЛОТ НА БАРАЊЕТО PAJTUESHMËRI E PARASHTRUESIT TË KËRKESËS

☐ Подносителот на барањето е согласен неговите лични податоци да се користат во постапката за остварување на правото пред надлежните органи за прибавување на СИТЕ документи означени со ѕвезда (*) од делот 5. на ова барање.
Parashtruesi i kërkesës pajtohet të dhënat e tij personale të shfrytëzohen në procedurë për realizimin e të drejtës para organeve kompetente për sigurimin e të GJITHA dokumenteve të nënvizuar me yll (*) nga pjesa 5. e kësaj kërkesë.

Потпис на подносителот
Nënshkrimi i parashtruesit

УПАТСТВО ЗА ПОПОЛНУВАЊЕ НА БАРАЊЕТО ЗА ИЗДАВАЊЕ НА ВОЗАЧКА ДОЗВОЛА UDHËZIM PËR PLOTËSIMIN E KËRKESËS PËR DHËNIEN E PATENT SHOFRIT

- Податоците од деловите 1, 2 и 3 од барањето ги пополнува подносителот на барањето.
Të dhënat nga pjesa 1, 2 dhe 3 të kërkesës i plotëson parashtruesi i kërkesës.
- Податоците од делот 4 ги пополнува службеното лице.
Të dhënat nga pjesa 4 i plotëson personi zyrtar.
- Подносителот на барањето самиот го избира начинот на кој Министерството за внатрешни работи ќе може да оствари контакт со истиот (телефонски или по електронски пат). Избраниот начин за контакт се наведува во делот „податоци за контакт“.
Parashtruesi i kërkesës vetë e zgjedh mënyrën se si Ministria për Punë të Brendshme do të mund të kontaktojë me të (me telefon apo përmes rrugës elektronike). Mënyra e zgjedhur për kontakt ceket në pjesën "të dhëna për kontakt".

МИНИСТЕРСТВО ЗА НАДВОРЕШНИ РАБОТИ**1683.****О Б Ј А В А**

Договорот меѓу Република Македонија и Република Хрватска за евроатлантско партнерство, склучен во Охрид, на 31 мај 2013 година, ратификуван од Собранието на Република Македонија со Закон за ратификација на договорот („Службен весник на РМ“ бр. 165/2013) е влезен во сила на 12 март 2014 година.

13 март 2014 година
Скопје

Министер,
Никола Попоски, с.р.

МИНИСТЕРСТВО ЗА ЗЕМЈОДЕЛСТВО, ШУМАРСТВО И ВОДОСТОПАНСТВО**1684.**

Врз основа на член 9 став 2 од Законот за тутун и тутунски производи („Службен весник на Република Македонија“ бр.24/06, 88/08, 31/10, 36/11, 53/11, 93/13, 99/13 и 164/13), министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство донесе

П РА В И Л Н И К**ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА ОБРАЗЕЦОТ НА ПРИЈАВАТА ЗА ДОГОВОРЕНОТО ПРОИЗВОДСТВО НА ТУТУН****Член 1**

Во Правилникот за формата и содржината на образецот на пријавата за договореното производство на тутун („Службен весник на Република Македонија“ бр.170/11) Прилогот се заменува со нов Прилог, кој е составен дел на овој правилник.

Член 2

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр.08-2766/2
13 март 2014 година
Скопје

Министер за земјоделство,
шумарство и водостопанство,
Љупчо Димовски, с.р.

Назив на правно лице_____

ПРИЈАВА

за договорено производство на тутун за _____ реколта

[illegible]

Data

потпис на одговорно лице
во правното лице

M.П.*

***Печат не ставаат трговските друштва
согласно Законот за трговските друштва**

1685.

Врз основа на член 30 став 2 од Законот за тутун и тутунски производи („Службен весник на Република Македонија” („Службен весник на Република Македонија“ бр.24/06, 88/08, 31/10, 36/11, 53/11, 93/13, 99/13 и 164/13), министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство донесе

П Р А В И Л Н И К**ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА НАЧИНОТ НА ВОДЕЊЕТО, ДОСТАВУВАЊЕТО НА ЕВИДЕНЦИЈАТА И ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА ОБРАЗЕЦОТ НА ЕВИДЕНЦИЈАТА ЗА ОТКУПЕНИТЕ И ОБРАБОТЕНИТЕ КОЛИЧИНИ НА ТУТУН****Член 1**

Во Правилникот за начинот на водењето, доставувањето на евиденцијата и формата и содржината на образецот на евиденцијата за откупените и обработените количини на тутун („Службен весник на Република Македонија” бр.165/11 и 11/12) Прилозите 1 и 2 се заменуваат со нови Прилози 1 и 2, кои се составен дел на овој правилник.

Член 2

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија”.

Бр.08-2767/2
13 март 2014 година
Скопје

Министер за земјоделство,
шумарство и водостопанство,
Љупчо Димовски, с.р.

Прилог 1

Назив на правно лице _____

ЕВИДЕНЦИЈА
за извршен откуп на суров тутун во лист од берба _____ година
од почетокот на откупот до _____ година

Класа	Јака		Џебел		Прилеп		Отгља*		Басмак		Вкупна количина за класа во кгр.	Пондер цена за класа во ден/кгр.**
	Количина во кгр.	Цена во ден/кгр.	Количина во кгр.	Цена во ден/кгр.	Количина во кгр.	Цена во ден/кгр.	Количина во кгр.	Цена во ден/кгр.	Количина во кгр.	Цена во ден/кгр.		
I												
II												
III												
IV												
V*												
Вкупно ароматичен во кгр.:												
Дополнителен тутун												
I												
II												
Вкупно дополнителен во кгр.												
Мушлив во кгр.												
СЕ ВКУПНО во кгр.												
Вкупна вредност на откупениот тутун												
Просечна откупна цена по кгр.												
Исплатен тутун												
Исплатено во денари												
Исплатено во %												

*Се внесува податок за тип Отгља

**Вредноста од колоната „вкупна количина за класа во кгр.“ се дели со собирот од сите цени во класата

Дата

потпис на одговорно лице
во правното лице

М.П.*

*Печат не ставаат трговските друштва
согласно Законот за трговските друштва

Прилог 2

Назив на правно лице _____

ЕВИДЕНЦИЈА
за обработен тутун од берба од _____ година за месец _____

Ред. Бр.	Тип на тутун	Обработен суров тутун во кгр. за _____ месец	Обработен суров тутун, откупен од друг откупувач во кгр.	Вкупно обработен тутун во кгр. (кумулативно) за __, __, __ месец	Кало во кгр.	Готов производ во кгр.
1.						
2.						
3.						
4.						
5.						
се вкупно:						

Дата

 потпис на одговорно лице
во правното лице

М.П.*

*Печат не ставаат трговските друштва
согласно Законот за трговските друштва

1686.

Врз основа на член 31 став (9) од Законот за земјоделство и рурален развој („Службен весник на Република Македонија“ бр.49/10, 53/11, 126/12 и 15/13, 69/13 и 106/13), министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство, донесе

П Р А В И Л Н И К**ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА ВИДОТ НА ПОДАТОЦИТЕ ЗА ПЛАНИРАНИТЕ КОЛИЧИНИ ЗА ОТКУП НА ЗЕМЈОДЕЛСКИ ПРОИЗВОДИ И ЗА РЕАЛИЗИРАН ОТКУП ЗА ПРЕТХОДНАТА ГОДИНА, НАЧИНОТ НА ДОСТАВУВАЊЕ, ФОРМАТА И ОБРАЗЕЦОТ ЗА ДОСТАВУВАЊЕ****Член 1**

Во Правилникот за видот на податоците за планираните количини за откуп на земјоделски производи и за реализиран откуп за претходната година, начинот на доставување, формата и образецот за доставување („Службен весник на Република Македонија“ бр. 102/10 и 40/13) Прилозите 1, 2 и 3 се заменуваат со нови Прилози 1, 2 и 3 кои се составен дел на овој правилник.

Член 2

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр.08-2768/1
13 март 2014 година
Скопје

Министер за земјоделство,
шумарство и водостопанство,
Љупчо Димовски, с.р.

Прилог 1

Назив на правно лице _____

П Р И Ј А В А

за планирани количини за откуп за _____ година

ред. број	Вид на производ	Вкупно Планирана количина за откуп во кг.
1	2	3

Датум

Потпис на одговорното
лице во правното лице

МП*

*Печат не ставаат трговските друштва
согласно Законот за трговските друштва

Прилог 2

Назив на правно лице _____

ПРИЈАВА

За реализиран откуп од претходниот ____ месец ____ година

ред. број	Вид на производ	Број на склучени договори за откуп по вид на производ	Вкупно откупена количина од производи тели во кг. – л.	Вкупно откупена Количина од трговци во кг. – л.	Сопствено производство	Реализиран откуп ПО КЛАСИ во кг. – л.			Извршена исплата на откупените количини во денари
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Датум

потпис на одговорно лице
во правното лице

МП*

*Печат не ставаат трговските друштва
согласно Законот за трговските друштва

Прилог 3

Назив на правно лице _____

П Р И Ј А В А

За реализиран откуп од претходниот ____ месец ____ година

Ред. Бр.	Име и презиме/назив на субјектот од кој е извршен откупот	ЕМБГ/ЕДБ на субјектот од кој е извршен откупот	Вид на производ	Вкупно откупена количина во кг. – л.	Реализиран откуп ПО КЛАСИ во кг. – л.			Назив на преработувачки капацитет во кој е продаден земјоделскиот производ	Количина во кг. – л. продадена во преработувачки капацитет
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Датум

потпис на одговорно лице
во правното лице

МП*

*Печат не ставаат трговските друштва
согласно Законот за трговските друштва

1687.

Врз основа на член 22 став (5) од Законот за тутун и тутунски производи („Службен весник на Република Македонија“ бр.24/06, 88/08, 31/10, 36/11, 53/11, 93/13, 99/13 и 164/13), министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство, донесе

П Р А В И Л Н И К
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА СОДРЖИНАТА И ФОРМАТА НА ОБРАЗЕЦОТ ЗА ПОД-
НЕСУВАЊЕ БАРАЊЕ ЗА ЗАПИШУВАЊЕ ВО РЕГИСТАРОТ НА ОТКУПУВАЧИ НА ТУТУН

Член 1

Во Правилникот за содржината и формата на образецот за поднесување барање за запишување во регистарот на откупувачи на тутун („Службен весник на Република Македонија“ бр.10/07) Образецот (БРОТ) се заменува со нов образец (БРОТ), кој е составен дел на овој правилник.

Член 2

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр.08-2769/2
13 март 2014 година
Скопје

Министер за земјоделство,
шумарство и водостопанство,
Љупчо Димовски, с.р.

Образец (БРОТ)

**БАРАЊЕ
ЗА
ЗАПИШУВАЊЕ ВО РЕГИСТАРОТ НА ОТКУПУВАЧИ НА ТУТУН**

Назив на правното лице - откупувач	
Единствен даночен број (ЕДБ)	
Седиште и адреса	
Дејност	
Број и датум на решение со кое е извршен упис во трговскиот регистар	
Записник за извршен увид од државниот инспекторат за земјоделство, за исполнување на условите од член 21 од законот за тутун и тутунски производи	

Бр. _____

Датум _____

Потпис на одговорно лице
во правното лице-откупувач

МП*

*Печат не ставаат трговските друштва
согласно Законот за трговските друштва

1688.

Врз основа на член 33 став (4) и член 36 став (5) од Законот за земјоделство и рурален развој („Службен весник на Република Македонија“ бр.49/10, 53/11, 126/12 и 15/13, 69/13 и 106/13), министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство, донесе

П РА В И Л Н И К**ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА ОБРАЗЕЦОТ НА БАРАЊЕТО ЗА УПИС ВО РЕГИСТАРОТ НА ОТКУПУВАЧИ И РЕГИСТАРОТ НА УВОЗНИЦИ НА ОДДЕЛНИ ЗЕМЈОДЕЛСКИ ПРОИЗВОДИ И ПОТРЕБНАТА ПРИДРУЖНА ДОКУМЕНТАЦИЈА****Член 1**

Во Правилникот за образецот на барањето за упис во Регистарот на откупвачи и Регистарот на увозници на одделни земјоделски производи и потребната придружна документација („Службен весник на Република Македонија“ бр.102/10, 144/10, 156/11, 40/13 и 138/13) Прилогот се заменува со нов Прилог, кој е составен дел на овој правилник.

Член 2

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во “Службен весник на Република Македонија”.

Бр.08-2770/2
13 март 2014 година
Скопје

Министер за земјоделство,
шумарство и водостопанство,
Љупчо Димовски, с.р.

ПРИЛОГ

РЕПУБЛИКА
МАКЕДОНИЈАМИНИСТЕРСТВО ЗА ЗЕМЈОДЕЛСТВО,
ШУМАРСТВО И ВОДОСТОПАНСТВО

1

Адреса: Аминта Трети бр. 2, 1000 Скопје; тел: +389 2 3134 477
маил: info@mzsv.gov.mk; веб: www.mzsv.gov.mk

ОБРАЗЕЦ

БАРАЊЕ ЗА УПИС ВО
РЕГИСТАРОТ НА ОТКУПУВАЧИ НА ЗЕМЈОДЕЛСКИ ПРОИЗВОДИ И ВО
РЕГИСТАРОТ НА УВОЗНИЦИ НА ОДДЕЛНИ ЗЕМЈОДЕЛСКИ ПРОИЗВОДИI. ОПШТ ДЕЛ: ПОДАТОЦИ ЗА ПОДНОСИТЕЛОТ НА БАРАЊЕТО
(пополнуваат за упис во регистарот на откупвачи и за упис во регистарот на увозници)

а.	Полн назив на правниот субјект:	
б.	Адреса на седиштето:	
в.	Општина:	
г.	Тел/Факс:	
д.	Е - пошта:	
ѓ.	ЕМБ на правниот субјект:	
е.	ЕДБ на правниот субјект:	
ж.	Дата на прва регистрација:	
з.	Големина на претпријатие: ☐ микро ☐ мало ☐ средно ☐ големо	
с.	Шифра на дејност:	
и.	Вкупен број на вработени:	
	Назив на работно место	Број на вработени по работно место
1.		
2.		
3.		
ј.	Име и презиме на Управител:	
к.	Податоци за контакт	
	Лице за контакт:	/име и презиме и функција/

Потпис на одговорното лице _____
МП**Печат не ставаат трговските друштва согласно
Законот за трговските друштва

Контакт телефон на лицето:

Контакт адреса за е - пошта:

II. ПОСЕБЕН ДЕЛ: ПОДАТОЦИ ЗА УПИС ВО РЕГИСТАРОТ НА ОТКУПУВАЧИ
(пополнува само за упис во регистарот на откупвачи)

а. Група на земјоделски производ:

- ☐ жита
☐ маслодајни семиња
☐ жив добиток наменет за колење
☐ сурово млеко
☐ овошје
☐ зеленчук
☐ компир
☐ култивирани печурки
☐ трпезно
 Грозје ☐ винско
☐ мед

б. Вид на земјоделски производ (сорта, квалитет) и планирани количини за откуп:

Назив на сорта	Квалитет	Ед. мерка	Планирана количина за откуп
1.			
2.			
3.			
4.			
5.			
6.			
7.			
8.			
9.			
10.			

Потпис на одговорното лице _____
МП**Печат не ставаат трговските друштва
согласно Законот за трговските друштва

3

в. Период на откуп:

Сезона 1: од MM/ до MM/Сезона 2: од MM/ до MM/Сезона 3: од MM/ до MM/Сезона 4: од MM/ до MM/

г. Вид на откупно место и локација:

Вид на откупно место*	Населено место	Општина
1.		
2.		
3.		
4.		
5.		
6.		
7.		
8.		
9.		
10.		

* Мобилно откупно место – МОМ; Постојано откупно место – ПОМ; Преработувачки капацитет – ПК; Кличен капацитет – КК

д. Големина на стадо (пополнува само при откуп за сопствени потреби):

- ☐ над 20 млечни крави /точен број/
- ☐ над 200 овци /точен број/
- ☐ над 200 кози /точен број/
- ☐ над 200 свињи за тов /точен број/
- ☐ над 2.000 несилки /точен број/

Потпис на одговорното лице _____
МП*

*Печат не ставаат трговските друштва
согласно Законот за трговските друштва

4

**III. ПОСЕБЕН ДЕЛ: ПОДАТОЦИ ЗА УПИС ВО РЕГИСТАРОТ НА УВОЗНИЦИ НА ОДДЕЛНИ
ЗЕМЈОДЕЛСКИ ПРОИЗВОДИ**
(пополнува само за упис во регистарот на увозници на одделни земјоделски производи)

а. Вид на земјоделски производ и планирани количини за увоз:

Назив на производ	Сорта/Квалитет	Ед. мерка	Планирана количина за увоз
1.			
2.			
3.			
4.			
5.			
6.			
7.			
8.			
9.			
10.			

б. Период на увоз:

Сезона 1: од MM/2222 до MM/2222

Сезона 2: од MM/2222 до MM/2222

Сезона 3: од MM/2222 до MM/2222

Сезона 4: од MM/2222 до MM/2222

в. Земја на увоз:

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.
- 5.
- 6.

Потпис на одговорното лице _____
МП*

*Печат не ставаат трговските друштва
согласно Законот за трговските друштва

МИНИСТЕРСТВО ЗА ОБРАЗОВАНИЕ И НАУКА

1689.

Врз основа на член 11 став 3 од Законот за ученички стандард ("Службен весник на Република Македонија" бр. 52/05, 117/08, 17/11, 135/11, 15/13 и 41/14), министерот за образование и наука донесе

П РА В И Л Н И К ЗА УТВРДУВАЊЕ НА НОРМАТИВИТЕ И СТАН- ДАРДИТЕ ЗА БРОЈОТ НА УЧЕНИЦИТЕ, КАКО И НОРМАТИВИТЕ ЗА ОПРЕМА, ПРОСТОР И СО- ОДВЕТЕН ВОСПИТЕН КАДАР ВО УЧЕНИЧКИТЕ ДОМОВИ

Член 1

Со овој правилник се пропишуваат нормативите и стандардите за бројот на учениците, како и нормативите за опремата, просторот и соодветниот воспитен кадар во ученичките домови (во натамошниот текст: домот).

I. НОРМАТИВИ И СТАНДАРДИ ЗА БРОЈ НА УЧЕНИЦИ ВО УЧЕНИЧКИТЕ ДОМОВИ

Член 2

Воспитно-образовната дејност во домот се организира и изведува во воспитни групи и индивидуално.

Бројот на учениците во воспитната група во домот не може да биде помал од 20 и поголем од 34 ученици.

Бројот на учениците во воспитната група за ученици со посебни воспитно-образовни потреби изнесува до осум, а со комбинирани пречки до шест ученици.

II. НОРМАТИВИ И СТАНДАРДИ ЗА ОПРЕМАТА И ПРОСТОРОТ ВО УЧЕНИЧКИТЕ ДОМОВИ

Член 3

Домот се гради и опремува според стандарди и нормативи за изградба и опремување на овој вид објекти.

Објектот на домот да е удобен, функционален, практичен и треба да ги задоволува еколошките и естетските стандарди.

Домот има заградена дворна површина, спортски игралишта, зелена површина и објекти за рекреација и рехабилитација.

Член 4

Опремата на просторот во домот одговара на намената и да овозможи квалитетни услови за престој, живеење и реализација на воспитно-образовната работа на учениците.

Опремата треба да биде функционална, безбедна, стабилна, изработена од квалитетен материјал, лесна за одржување, со естетски изглед и ергономски карактеристики.

Во собата за престој, живеење и учење има кревет, работна маса, стол, сидна полица и гардеробер.

Санитарниот простор за ученикот е опремен со туш кабина, ВЦ-шолја, мијалник и друга санитарна опрема.

Во собата за дневен престој и учење има работни маси и столчиња, сидна табла, полица, паноа, шкафови со полица и друг мебел.

Член 5

Простории за престој, живеење, учење, рекреација и рехабилитација на ученикот во домот се:

- соба на ученикот;
- посебен санитарен простор за ученикот;
- соба за дневен престој и учење со санитарен простор;
- библиотека и читална;
- информатичка училница;
- простор за ученички клуб и слободни активности;
- просторија за перење и пеглање за учениците;
- трпезарија и
- сала за спортски, рекреативни, рехабилитациски и културни активности со помошни простории.

Член 6

Собата на ученикот во домот треба да има површина до 5,5 м2 по ученик.

Член 7

Простории за кадарот за управување, раководење, организација и координација на домот се:

- соба за воспитувачи;
- соба за стручни соработници (педагог, психолог, дефектолог и социјален работник);
- соба за директор;
- соба за секретар;
- соба за сметководство;
- архива;
- соба за информации, разговор со родители и други странки.

Член 8

Простории за материјално-технички и услужни дејности во домот се:

- кујна со помошни простории опремена според НАССР;
- трпезарија опремена со соодветен број на маси и столици;
- соба за економ-домаќин;
- санитарии и гардероба за персоналот од кујната;
- просторија за перење и за пеглање;

- остави;
- просторија за прибирање валкана постелнина и остава за чиста постелнина;
- котлара за греење;
- работилница за хаус мајстор;
- гардероба и санитарији за технички персонал;
- гардероба и санитарији за хигиеничарки;
- простор за складирање на смет.

Член 9

Инфраструктурни објекти и други простории во домот се:

- влез со натстрешник и портирница;
- санитарни простории за јавните простории;
- резервен влез и излез, ходници и скали соознаки за излез и евакуација;
- пешачки приод;
- двор и градина;
- игралишта за спортски и рекреативни активности;
- паркови и останати зелени површини во согласност со можностите на локацијата и
- паркинг-простор.

Домот обезбедува соодветен пристап за лица со инвалидитет.

Член 10

Димензионирањето на просториите од членовите 5, 7, 8 и 9 од овој правилник треба да е во согласност со важечките меѓународни стандарди за овој тип на објекти и во согласност со прописите за стандардите за планирање и проектирање на објекти.

Просториите од членовите 5, 6, 7, 8 и 9 од овој правилник треба да се опремени и димензионирани според видот и капацитетот на домот, како и нивната намена.

Член 11

Просториите во домот треба да ги задоволуваат хигиенско-техничките потреби кои се однесуваат на: природна светлина, проветрување, греење и ладење, заштита од бучава, снабдување со вода, одвод на отпадни води, машински и електрични инсталации, заштита од пожар, поплава и други елементарни непогоди и кражба.

Собите треба да бидат максимално осветлени и заштитени од прекумерно загревање – топлина.

Просториите за работа, престој и спиење во домот треба да имаат можност за природно проветрување.

Термичката заштита, заштитата од бучава и акустиката на сидовите треба да бидат изведени согласно важечките стандарди и прописи. Заштитата од бучава и акустика треба да овозможува добра слушност и разбирливост на говорот, како и максимален оддек при слушање музика.

За греење и ладење на просторот и греење на водата во домот треба да се користи централен систем.

Просториите во домот во периодот на грејната сезона треба да се рамномерно затоплени на околу 20 степени целзиусови.

Снабдувањето со вода се врши преку инсталации на водоводната мрежа со хемиски и бактериолошки исправна вода за пиење.

Отпадните води да треба да истекуваат преку канализационата мрежа која е приклучена на комуналната канализација или на друг начин, согласно прописите кои ја уредуваат оваа материја.

Електричната инсталација треба да биде заштитена и осигурена, согласно прописите кои ја уредуваат оваа материја.

Член 12

Заштитата од пожари се остварува со вградување противпожарен материјал, изготвување правилници/протоколи за постапки во случај на пожар, со сигнализација, противпожарни апарати, ознаки за евакуациони правци на движење и излези, согласно прописите кои ја уредуваат оваа материја.

Заштитата од поплава се остварува со превенција и обука за постапки за време на поплава.

Заштитата од земјотрес се остварува со навремена едукација и обука-преку вежби кои се организираат еднаш или двапати годишно, согласно прописите кои ја уредуваат оваа материја.

Заштитата од провали, кражба и насилство се остварува со поставување аларм, видеонадзор и физичка заштита, согласно прописите кои ја уредуваат оваа материја.

III. НОРМАТИВИ И СТАНДАРДИ ЗА ВОСПИТЕН КАДАР ВО УЧЕНИЧКИТЕ ДОМОВИ

Член 13

Основа за утврдување на потребниот број на воспитувачи во ученичките домови е бројот на формираните воспитни групи согласно член 2 ставови 1 и 2 од овој правилник, формирани на почетокот на учебната година.

На ученичките домови им се признава уште еден воспитувач за целодневна работа, работа преку ноќ и празници.

За видот на воспитниот кадар во ученичките домови се применува Правилникот за видот на образованието на лицата кои остваруваат воспитно-образовна работа во ученичкиот дом („Службен весник на Република Македонија” бр. 9/14).

Член 14

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во “Службен весник на Република Македонија”.

Бр. 08-2125/1
27 февруари 2014 година
Скопје

Министер,
Спиро Ристовски с.р.

1690.

Врз основа на член 31 став (7) од Законот за студентскиот стандард („Службен весник на Република Македонија” бр. 15/13, 120/13 и 41/14), министерот за образование и наука донесе

П Р А В И Л Н И К
ЗА ФОРМАТА, СОДРЖИНАТА И НАЧИНОТ НА ВОДЕЊЕТО
НА ДОКУМЕНТАЦИЈАТА И ЕВИДЕНЦИЈАТА
ВО СТУДЕНТСКИТЕ ДОМОВИ

Член 1

Со овој правилник се пропишува формата, содржината и начинот на водењето на документацијата и евиденцијата во студентскиот дом (во натамошниот текст: домот).

Член 2

Документацијата за примените студенти во домот се води во форма на главна книга според Образец, со димензија 320 cm x 250 cm, кој е даден во прилог и е составен дел на овој правилник.

Евиденцијата за примените студенти во домот се води во форма на досие за секој студент поединечно.

Член 3

Внесувањето на личните податоци на примените студенти во главната книга и досието се врши врз основа на изводот од матичната книга на родени.

Член 4

Главната книга на примените студенти на првата страна содржи грб и име на Република Македонија и податоци за: назив на домот, место, студиска година и назив „ГЛАВНА КНИГА НА ПРИМЕНИТЕ СТУДЕНТИ“. На втората страна се внесуваат податоци за: редниот број на студентот, име и презиме на студентот, лични податоци за студентот, универзитет и факултет на кој студира, година на студии, датум на вселување во домот, датум на иселување од домот, број на соба/кат и забелешка.

Главната книга на примените студенти се води по години и содржи листови кои се во корици прошиени со емственик, од кои двата краја се потпечатуваат со црвен восок на внатрешната страна од задната корица на книгата.

Кориците на главната книга имаат темно црвена боја.

Вкупниот број на листови во главната книга со потпис се заверува од страна на директорот на домот.

Главната книга се води и пополнува од страна на одговорен работник, определен од директорот на домот.

Член 5

Извршениот упис на примените студенти во главната книга важи до крајот на престојот на студентот во домот.

Ако студенти кои се испишале од домот повторно се примат, согласно Конкурсот за прием на студенти во државните студентски домови, уписот на таквите студенти во главната книга се врши со нов реден број, но притоа се заведува и бројот по кој била почната евиденцијата од претходната студиска година.

Член 6

Досието ги содржи следните документи: потврда за запишан тековен семестар, копија од индексот до тековно запишаниот семестар/година, копија од извод од матичната книга на родени и договорот со кој се регулираат правата и обврските на примените студенти и домот.

Досието се води и пополнува од страна на одговорен работник, определен од директорот на домот.

Досието се води во картонска папка за секој студент поединечно.

Член 7

Доколку во документацијата е извршен погрешен упис, може да се вршат исправки.

Исправката се врши така што со црвено мастило со тенка линија се прецртува податокот кој се корегира и над него, со истото мастило се испишува точниот податок.

Во забелешката се потпишува директорот со своерачен потпис и печат на домот.

Член 8

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во “Службен весник на Република Македонија”.

Бр. 08-2126/1
27 февруари 2014 година
Скопје

Министер,
Спиро Ристовски с.р.

Прилог



РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

НАЗИВ СТУДЕНТСКИОТ ДОМ _____

МЕСТО _____

СТУДИСКА ГОДИНА _____/_____

ГЛАВНА КНИГА НА ПРИМЕНИТЕ СТУДЕНТИ

КОРИЦА

Забелешка			
Број на соба/кват			
Датум на иселување			
Датум на вселување			
Година на студии			
Факултет			
Универзитет			
Место/Општина			
Адреса на живеење			
ЕМБР			
Датум на раѓање			
Име и презиме на студентот			
Реден број			

1691.

Врз основа на член 12 став (3) од Законот за студентскиот стандард ("Службен весник на Република Македонија" бр. 15/13 и 120/13 и 41/14), министерот за образование и наука донесе

П Р А В И Л Н И К
ЗА НОРМАТИВИТЕ И СТАНДАРДИТЕ ЗА ОПРЕМА,
ПРОСТОР И КАДАР ВО СТУДЕНТСКИТЕ
ДОМОВИ

Член 1

Со овој правилник се пропишуват нормативите и стандардите за опремата, просторот и кадарот во студентските домови (во натамошниот текст: *домот*).

I. НОРМАТИВИ И СТАНДАРДИ ЗА ОПРЕМАТА
И ПРОСТОРОТ ВО СТУДЕНТСКИТЕ ДОМОВИ

Член 2

Домот се гради и опремува според стандарди и нормативи за изградба и опремување на овој вид објекти.

Објектот на домот е удобен, функционален, практичен и треба да ги задоволува еколошките и естетските стандарди.

Домот има заградена дворна површина, спортски игралишта, зелена површина и објекти за рекреација и рехабилитација.

Член 3

Опремата на просторот во домот одговара на намената и овозможува квалитетни услови за учење, престој и живеење на студентите.

Опремата е функционална, безбедна, стабилна, изработена од квалитетен материјал, лесна за одржување, со естетски изглед и ергономски карактеристики.

Во собата на студентот за учење, престој и живеење има кревет, работна маса, стол, сидна полица и гардеробер.

Санитарниот простор за студентот е опремен со туш кабина, ВЦ-шолја, мијалник и друга санитарна опрема.

Член 4

Простории за престој, живеење, учење, рекреација и рехабилитација на студентот во домот се:

- соба на студентот;
- посебен санитарен простор за студентот;
- библиотека и читална;
- информатичка училница;
- простор за студентски клуб и слободни активности;
- просторија за перење и пеглање за студентите;
- трпезарија и
- сала за спортски, рекреативни, рехабилитациски и културни активности со помошни простории.

Член 5

Собата на студентот во домот има површина до 5,5 м² по студент.

Член 6

Простории за кадарот за управување, раководење, организација и координација на домот се:

- просторија за директор;

- просторија за секретар;
- просторија за сметководство;
- просторија за архива и
- просторија за референти за сместување и исхрана и други простории.

Член 7

Простории за материјално-технички и услужни дејности во домот се:

- кујна со помошни простории опремена според НАССР;
- трпезарија опремена со соодветен број на маси и столици;
- просторија за економ-домаќин;
- санитарии и гардероба за персоналот од кујната;
- просторија за перење и за пеглање;
- остави;
- просторија за прибирање валкана постелнина и остава за чиста постелнина;
- котлара за греење;
- работилница за хаус мајстор;
- гардероба и санитарии за технички персонал;
- гардероба и санитарии за хигиеничарки и
- простор за складирање на смет.

Член 8

Инфраструктурни објекти и други простории во домот се:

- влез со натстрешник и портирница;
- санитарни простории за јавните простории;
- резервен влез и излез, ходници и скали со ознаки за излез и евакуација;
- пешачки приод;
- двор и градина;
- игралишта за спортски и рекреативни активности;
- паркови и останати зелени површини во согласност со можностите на локацијата и
- паркинг-простор.

Домот обезбедува соодветен пристап за лица со инвалидитет.

Член 9

Димензионирањето на просториите од членовите 4, 6, 7 и 8 од овој правилник треба да е во согласност со важечките меѓународни стандарди за овој тип на објекти и во согласност со прописите за стандардите за планирање и проектирање на објекти.

Просториите од членовите 4, 6, 7 и 8 од овој правилник треба да се опремат и димензионирани според видот и капацитетот на домот, како и нивната намена.

Член 10

Сите простории во домот треба да ги задоволуваат хигиенско-техничките потреби кои се однесуваат на: природна светлина, проветрување, греење и ладење, заштита од бучава, снабдување со вода, одвод на отпадни води, машински и електрични инсталации, заштита од пожар, поплава и други елементарни непогоди и кражба.

Собите треба да се максимално осветлени и заштитени од прекумерно загревање – топлина.

Просториите за работа, престој и спиење во домот треба да имаат можност за природно проветрување.

Термичката заштита, заштитата од бучава и акустиката на сидовите треба да е изведена согласно важечките стандарди и прописи. Заштитата од бучава и акустика треба да овозможува добра слушност и разбирливост на говорот, како и максимален оддек при слушање музика.

За греење на просторот во домот треба да се користи централен систем.

Просториите во домот во периодот на грејната сезона треба да се рамномерно затоплени на околу 20 степени целзиусови.

Снабдувањето со вода се врши преку инсталации на водоводната мрежа со хемиски и бактериолошки исправна вода за пиење.

Отпадните води треба да истекуваат преку канализационата мрежа која е приклучена на комуналната канализација или на друг начин, согласно прописите кои ја уредуваат оваа материја.

Електричната инсталација треба да е заштитна и осигурана, за ТВ приемникот, интернетот и разгласот и други потреби, согласно прописите кои ја уредуваат оваа материја.

Член 11

Заштитата од пожари се остварува со вградување противпожарен материјал, изготвување правилници/протоколи за постапки во случај на пожар, со сигнализација, противпожарни апарати, ознаки за евакуациони правци на движење и излези, согласно прописите кои ја уредуваат оваа материја.

Заштитата од поплава се остварува со превенција и обука за постапки за време на поплава.

Заштитата од земјотрес се остварува со навремена едукација и обука преку вежби кои се организираат еднаш или двапати годишно, согласно прописите кои ја уредуваат оваа материја.

Заштитата од провали, кражба и насилство се остварува со поставување аларм, видеонадзор и физичка заштита, согласно прописите кои ја уредуваат оваа материја и финансиските можности на домот.

II. НОРМАТИВИ И СТАНДАРДИ ЗА КАДАРОТ

Член 12

Раководните и стручно-административните работи во домот ги вршат следните извршители по работни места и број на студенти во домот согласно приложената табела:

Број на студенти	Директор	Управник	Референт за сместување и друг кадар за сместување	Референт за исхрана и друг кадар за исхрана	Административен кадар и друг административен кадар
до 300	1	0	1	1	3
301-500	1	1	2	1	4
501-1000	1	1	3	2	5
1000-2000	1	1	4	3	6
над 2000	1	2	6	3	7

Член 13

Работите во кујната во домот ја вршат следните извршители по работни места и број на оброци кои се подготвуваат во домот согласно приложената табела:

Број на оброци	Готвач	Помошник готвач	Садомијач и друг помошник кадар
до 150	1	1	2
151-300	2	1	3
301-500	3	2	5

Ако во кујната во домот се подготвуваат над 500 оброци дневно, бројот на готвачите и садомијачите се зголемува за еден извршител на секои 200 оброци.

Ако домот има повеќе објекти кои се оддалечени еден од друг повеќе од два километри и има организирано кујна и трпезарија согласно предвидените нормативи и стандарди, табелата од став 1 на овој член се применува поединечно по објект.

Член 14

Во домот работат:

- еден магационер за една кујна и
- еден набавувач за една кујна.

За физичко обезбедување на домовите, за секоја издвоена зграда, се грижат до четири чувари-портири.

За одржување на хигиената, затоплување и тековно одржување на објектите работните места се пополнуваат според следните нормативи:

- еден хигиеничар на 450 м² нето корисна површина;
- еден мајстор за одржување на 3000 м² бруто површина;
- еден ложач за една котлара и/или
- една перачка-пеглачка на секои 500 студенти.

Член 15

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во "Службен весник на Република Македонија".

Бр. 08-2127/1
27 февруари 2014 година
Скопје

Министер,
Спиро Ристовски с.р.

МИНИСТЕРСТВО ЗА ТРАНСПОРТ И ВРСКИ

1692.

По извршената проверка на изворниот текст, утврдено е дека во текстот на Правилникот за утврдување способност за пловидба на чамец и баждарење, начинот на водење на регистарот на чамци, образецот и содржината на пловидбената дозвола и регистарската ознака бр.01-11918/1 од 13.12.2013 година, објавен во "Службен весник на Република Македонија" бр. 177/2013, направена е техничка грешка, поради што се додава

ИСПРАВКА
НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА УТВРДУВАЊЕ СПОСОБНОСТ ЗА ПЛОВИДБА НА ЧАМЕЦ И БАЖДАРЕЊЕ, НАЧИНОТ НА ВОДЕЊЕ НА РЕГИСТАРОТ НА ЧАМЦИ, ОБРАЗЕЦОТ И СОДРЖИНАТА НА ПЛОВИДБЕНАТА ДОЗВОЛА И РЕГИСТАРСКАТА ОЗНАКА

Составен дел на Правилникот за утврдување способност за пловидба на чамец и баждарење, начинот на водење на регистарот на чамци, образецот и содржината на пловидбената дозвола и регистарската ознака ("Службен весник на Република Македонија" бр. 177/2013) се Прилозите 1, 2 и 3.

Бр. 01-4779
6 март 2014 година
Скопје

Министер
за транспорт и врски,
Миле Јанакиески, с.р.

Прилог 1

Должина на трупот на чамецот во m	Тежина на котва во kg	Дебелина на котвен ланец во mm	Дебелина на јаже во mm
3	5	6	8
4	6	6	10
5	7	6	10
6	8	6	12
7	9	8	12
8	10	8	12
9	11	8	12
10	13	8	12
11	15	8	12
12	18	8	12

Прилог 2

КНИГА ЗА ЧАМЦИ

[illegible]

Доказ за сопственост	Податоци за извршен преглед			Податоци за извршена промена на чамецот или на моторот		Податоци од решението за вршење стопанска дејност					забелешка
	Број и дата на свидетелство за градба	Број и дата од записникот за извршен преглед	Број и дата од записникот за баждарење	Име назив, адреса и седиште	Промени за моторот	Намена	Број на лица	Тони	Најмал број на екипаж вклучувајќи го и управувачот на чамецот	Број и дата на барањето и на решението за упис	
10	11			12		13					14

Прилог 3

Важност на пловидбената дозвола Date d expiration du permis de navigation Дозволата важи до _____ le permis expire le Дозволата важи до _____ le permis expire le Дозволата важи до _____ le permis expire le Дозволата важи до _____ le permis expire le	Напомена: Remarque:	РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА REPUBLIQUE DE MACEDONIE Министерство за транспорт и врски Ministère des transports et des communications КАПЕТАНИЈА НА ПРИСТАНИШТАТА –ОХРИД CAPITAINEURIE DES PORTS-ONRID ПЛОВИДБЕНА ДОЗВОЛА PERMIS DE NAVIGATION Регистерска ознака No.de registre МК 00000 Име на чамецот Nom de bateau
--	--------------------------------	---

ПОДАТОЦИ ЗА СОПСТВЕНИКОТ DONNEES DU PROPRIETAIRE Број на пловидбена дозвола _____ Numéro du permis de navigation На ден _____ Le МП _____ Овластено лице Personne autorisée Име и презиме (назив) _____ Nom et prenome (appellation) Адреса: _____ Adresse Седиште _____ Siège Носител на право на користење _____ Titulaire du droit de l'utilisation Седиште _____ Siège Вид на пловен објект: _____ Type de l'object de navigation Корисна носивост (t) _____ лица _____ Capacité de transport Personnes	ПОДАТОЦИ ЗА ЧАМЕЦОТ DONNEES DU BATEAU Должина _____ Longuer Ширина _____ Larguer Висина _____ Hauteur Газење мин. _____ макс. _____ Ligne de flottasion Сопствена тежина _____ Poids de la barque Податоци за мех.двигател Без или со сопствен погон Sans ou avec moteur Тип, марка, јачина сериски број на механички двигател Type, marque, force, numéro De serie du moteur Екипаж (број) _____ Equipage(nombre)	ОПРЕМА И ПОДРАЧЈЕ НА ПЛОВИДБА EQUIPEMENT ET ZONE DE NAVIGATION Опрема на чамец за обавување на стопанска дејност Equipement du bateau pour efecteur l'activité économique Подрачје на пловидба _____ Zone de navigation Опрема за чамец за лични потреби: Equipement du bateau pour les besoins personnelles Подрачје на пловидба _____ Zone de navigation
--	---	---

ДРЖАВНА ИЗБОРНА КОМИСИЈА
1693.

Врз основа на член 177-а став (4) и (6) од Изборниот законик („Службен весник на Република Македонија“ бр. 40/06, 136/08, 148/08, 155/08, 163/08, 44/11, 51/11, 142/12, 31/13, 34/13, и 14/14)), а во врска со Предлогот за донесување на Одлука за запирање на исплата за надоместокот на трошоците за изборна кампања за Локалните избори 2013 година број 42-746/3 од 24.7.2013 година и Предлогот на Државниот завод за ревизија за донесување на Одлука за запирање на забраната на надомест на трошоците за изборна кампања за поединечни организатори на изборна кампања кои ја исполниле обврската за доставување финансиски извештаи за локалните избори 2013 број 42-136/5 од 21.2.2014 година примен во Државната изборна комисија на 24.2.2014 година, Државната изборна комисија на седницата одржана на 14.3.2014 година, донесе

О Д Л У К А**ЗА ЗАПИРАЊЕ НА ЗАБРАНАТА НА ИСПЛАТА НА НАДОМЕСТОК НА ТРОШОЦИТЕ ЗА ИЗБОРНА КАМПАЊА ЗА ЛОКАЛНИТЕ ИЗБОРИ 2013 ГОДИНА**

1. Престанува да важи Одлуката за запирање на исплата на надоместокот на трошоците за изборна кампања за Локалните избори 2013 година број 11-2377/1 од 5.9.2013 година во делот кој се однесува на

- Група избирачи Панчо Минов - Кандидат за градоначалник (став 1 точка 62)

- Група избирачи Златко Јованов - Носител на листа за членови на совет (став 1 точка 63)

- Демократска обнова на Македонија - ДОМ (став 1 точка 1)

2. Останатиот дел на Одлуката останува во сила.

3. Оваа одлука е конечна и истата ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“, согласно член 177-а став (8) од Изборниот законик.

Образложение

Во Предлогот на Државниот завод за ревизија за донесување на Одлука за запирање на забраната за надомест на трошоците за изборна кампања за поединечни организатори на изборна кампања кои ја исполниле обврската за доставување финансиски извештаи за локалните избори

2013 година, број 42-136/5 од 21.2.2014 година, примен во Државната изборна комисија на 24.2.2014 година заведен под архивски број 11-583/1, е наведено дека врз основа на извршен увид во финансиските извештаи на организаторите на изборната кампања поднесени до Државниот за ревизија, Државната изборна комисија (со допис број 11-211/2 од 4.2.2014) и до Државната комисија за спречување на корупцијата (со допис број 07-293 од 5.2.2014 година) во периодот по донесувањето на одлуката со која им била изречена забрана Државниот завод за ревизија предлага измена на Одлуката за запирање на исплатата на надоместокот на трошоците за изборната кампања за Локалните избори 2013 година со цел престанок на забраната за исплата.

Со тоа тие ги исполниле условите за запирање на забраната, па согласно член 177-а став (5) од Изборниот законик („Службен весник на Република Македонија“ бр. 40/06, 136/08, 148/08, 155/08, 163/08, 44/11, 51/11, 142/12, 31/13, 34/13 и 14/14), забраната за исплата на надоместокот на трошоците за изборната кампања трае до уредно исполнување на обврската согласно член 84-6, ставовите 1 и 2 и член 85 од Изборниот законик, поради што се одлучи како во диспозитивот.

ПРАВНА ПОУКА: Против оваа одлука организаторот на изборна кампања може да поднесе тужба до Управниот суд во рок од 8 дена од денот на објавувањето на истата во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр.11-1009/1
17 март 2014 година
Скопје

Државна изборна комисија
Претседател,
Никола Рилкоски, с.р.

1694.

Врз основа на член 31 став (2) точка 10) од Изборниот законик („Сл. весник на РМ“ бр. 40/06, 136/08, 148/08, 155/08, 163/08, 41/2011, 51/2011, 14/2014 и 30/14-Пречистен текст), Државната изборна комисија на седницата одржана на ден 7 март 2014 година ја донесе, следната

О Д Л У К А**ЗА ВАЖЕЊЕ И ПРИМЕНУВАЊЕ НА ОБРАСЦИ ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА ПРЕДВРЕМЕНИТЕ ИЗБОРИ ЗА ПРАТЕНИЦИ ВО СОБРАНИЕТО НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА, 2014 ГОДИНА**

1. Со оваа Одлука се утврдува дека обрасците донесени од Државната изборна комисија објавени во Службен весник на Република Македонија, број

57/2006, 67/2006, 73/2006 и 52/2008, изменети и дополнети со Одлука на Државната изборна комисија бр. 10-727/1 од 21.04.2011 година и објавени во интернет страницата на Државната изборна комисија, а кои се однесуваат за избор на пратеници во Собранието на Република Македонија, се во ВАЖНОСТ и ќе се ПРИМЕНУВААТ и за спроведување на претстојните Предвременни избори за пратеници во Собранието на Република Македонија, 2014 година и тоа:

1.1. Образец број 1 -Изјава за прифаќање на кандидатура

1.2. Образец број 2- Образец за собирање на потписи за предлагање на кандидати за пратеници во Собранието на Република Македонија, предложени од група избирачи.

1.3. Образец број 3-Листа на кандидати за избор на пратеници во Собранието на Република Македонија во изборна единица, предложени од група избирачи.

1.4. Образец број 4-Листа на кандидати за избор на пратеници во Собранието на Република Македонија за изборна единица, предложени од политичка партија или коалиција.

1.5. Образец број 5 - Решение за потврдување на поднесена листа на кандидати за пратеници во Собранието на Република Македонија.

1.6. Образец број 6 – Решение за отфрлање на поднесена листа на кандидати за пратеници во Собранието на Република Македонија.

1.7. Образец број 11 – Известие за отстранување на неправилности во поднесената листа на кандидати за избор на пратеници во Собранието на Република Македонија.

1.8. Образец број 12- Објава на утврдена единствени листи на кандидати за пратеници во Собранието на Република Македонија.

1.9. Образец број 13- Записник за предавање на изборен материјал од Државната изборна комисија на општинската изборна комисија.

1.10. Образец број 14 -Записник за предавање на изборниот од општинската изборна комисија на избирачкиот одбор.

1.11. Образец број 18 - Посебен записник од гласањето по листи на кандидати за избор на пратеници во Собранието на Република Македонија, за избирачите на издржување на казна затвор или во притвор во Казнено поправен дом.

1.12. Образец број 19 - Посебен записник од гласањето по листи на кандидати за избор на пратеници во Собранието на Република Македонија за избирачите за избирачите со статус внатрешно раселени лица.

1.13. Образец број 20 -Записник за предавање на записникот за гласање и другиот изборен материјал од избирачкиот одбор на Општинската изборна комисија од гласањето за избор на пратеници во Собранието на Република Македонија.

1.14. Образец број 22-Записник за предавање на записниците за гласање и другиот изборен материјал од Општинската изборна комисија на Државната изборна комисија од гласањето за избор на пратеници во Собранието на Република Македонија.

1.15. Образец број 23 - Решение за поништување на гласањето на гласачко место.

1.16. Образец број 24 - Решение за повторување на гласањето на гласачко место.

1.17. Образец број 25- Записник за утврдување на резултати од гласањето за листите на кандидати за избор на пратеници во Собранието на Република Македонија за изборните единици.

1.18. Образец број 26- Записник за објавување на конечните резултати од гласањето за листите на кандидати за избор на пратеници во Собранието на Република Македонија.

1.19. Образец број 27- Изјава за припадност на одредена заедница; и

1.20. Образец број 30гс – Пријава за гласање за Предвремените избори за пратеници во Собранието на Република Македонија во Дипломатско-конзуларните претставништва на Република Македонија во странство односно конзуларните канцеларии.

2. Во обрасците од точка 1 на оваа одлука, се вршат следните измени и дополнувања:

2.1. Во обрасците број 13, 14, 20 и 22, зборовите УВ-лампа “ се бришат, додека зборовите „УВ спреј“ се заменуваат со зборовите „ Видливо мастило за обележување на гласачи).

3. Обрасците од точка 1 на оваа одлука како и пречистените текстови на обрасците број 13, 14, 20 и 22 ќе се објават на Службен весник на Република Македонија и на интернет страницата на Комисијата, <http://www.sec.mk>.

3. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр.10-788/1
7 март 2014 година
Скопје

Државна изборна комисија
Претседател,
Никола Рилкоски,с.р.

ПРЕДЛОГ**Образец број 9**

член 31 ст. (2) т. 5 и 68 од Изборниот законик

ЗАПИСНИК**за влечење ждрепка на редослед на листите на кандидати за избор на пратеници**

Врз основа на член 31 став 2 точка 5 и член 68 од Изборниот законик, Државната изборна комисија на _____ година со ждрепка го утврди редоследот на листите на кандидати во гласачкото ливче и тој број е ист во сите изборни единици.

Во изборната единица каде нема да има свој преставник, соодветниот број на подносителот на листата ќе биде изоставен и на негово место ќе биде напишан редниот број на наредниот носител без оставање на празно место.

Согласно член 68 став (2) од Изборниот законик, Државната изборна комисија писмено поодделно ги извести овластените претставници на подносителот на листата на кандидати за денот и часот кога ќе се изврши ждрепката.

На седницата присуствуваа следните претставници на подносителите на листата на кандидати:

- | | |
|-----------------|-------------------------------|
| 1. _____ | _____ |
| (име и презиме) | (назив на листа на кандидати) |
| 2. _____ | _____ |
| (име и презиме) | (назив на листа на кандидати) |

итн. до конечниот број на претставници на листите

За влечењето ждрепка на посебни ливчиња се испишани броевите од 1 до бројот на предложените листи на кандидати. Ливчињата се превиткуваат, се ставаат во пликови, се спуштаат во кутија и се мешаат.

Овластените претставници на подносителите на листите на кандидати пристапуваат, според азбучниот редослед на името на подносителот (политичка партија, коалиција односно презимето на носителот на листата предложена од група избирачи) и влечат број по кој ќе се утврди редоследот за извлекување на редниот број на листата на кандидати.

Откако се утврди редоследот, овластените претставници на подносителите на листите на кандидати пристапуваат еден по еден и ги влечат пликовите во кои се наоѓаат посебните ливчиња, на кои се испишани броевите од 1 до бројот на предложените листи на кандидати.

Извлеченото ливче преставува реден број на листата на кандидати во гласачкото ливче.

Со извршената ждрепка е утврден следниот редослед на листите на кандидати во гласачкото ливче за избор на пратеници во Собранието на Република Македонија :

1. _____

(назив на листа на кандидати и име и презиме на носителот на листата на кандидати)

2. _____

(назив на листа на кандидати и име и презиме на носителот на листата на кандидати)

3. _____

(назив на листа на кандидати и име и презиме на носителот на листата на кандидати)

4. _____

(назив на листа на кандидати и име и презиме на носителот на листата на кандидати)

.....

итн до вкупниот број на листите на кандидати

во _____

(место и дата)

М.П.

Државна изборна комисија
ПРЕТСЕДАТЕЛ

ПОТПРЕТСЕДАТЕЛ

ЧЛЕНОВИ

1. _____

2. _____

3. _____

4. _____

5. _____

ПРЕДЛОГ**Образец број 17гс/1
член 113 – б, од Изборниот законик****ПОСЕБЕН ЗАПИСНИК**

**од гласањето по листа на кандидати за избор на пратеници во
Собранието на Република Македонија за избирачи именувани во составот
на избирачките одбори за спроведување на гласањето во Дипломатско-
конзуларните претставништва на Република Македонија односно
конзуларните канцеларии во странство**

Избирачкиот одбор за избирачкото место во кое ќе гласаат избирачите именувани во составот на избирачките одбори за спроведување на гласањето во Дипломатско-конзуларните претставништва на Република Македонија односно конзуларните канцеларии во странство, именуван со Решение број _____ од Државната изборна комисија _____ се состана на _____ 20__ година во _____
(ден, месец) (најдоцна 1 час пред почетокот на гласањето)

Освен претседателот и членовите на Избирачкиот одбор, присутни се и претставниците на подносителот на листа:

1. _____
(име и презиме со назнака на која листа е претставник)
2. _____
(име и презиме со назнака на која листа е претставник)
3. _____
(име и презиме со назнака на која листа е претставник)
4. _____
(име и презиме со назнака на која листа е претставник)

ИТН.

Според посебните изводи од Избирачкиот _____, има запишано вкупно _____ избирачи кои се именувани во составот на избирачките одбори за спроведување на гласањето во Дипломатско-конзуларните претставништва на Република Македонија односно конзуларните канцеларии во странство

Од нив на ден _____ 20__ година од _____ до _____ часот гласале _____ избирачи.
(со број и зборови)

Избирачкиот одбор утврди дека на избирачкото место останале неупотребени _____ гласачки ливчиња на кои им е откинат
(со број и зборови)

десниот долен агол и истите се ставени во плик кој се затвора и запечатува.

Употребените гласачки ливчиња без да може да се утврди за кого е гласано се ставаат во посебни пликови се запечатуваат со селотејп и се става печат. Пликовите со употребените гласачки ливчиња, пликовите со

неупотребените гласачки ливчиња, примерок од овој записник и посебните изводи од Избирачкиот список се ставаат во единствен плик кој се запечатува со селотејп и се става печат и се доставуваат до соодветната Општинска изборна комисија .

Членот од Избирачкиот одбор, _____ ги изнесе
(име и презиме и функција во Избирачкиот одбор)
следните забелешки: _____

Претставникот на подносителот на листа _____ ги изнесе
(група избирачи или најмалку 30 пратеници) _____ (име и презиме)
следните забелешки: _____

во _____
(место и дата)

ПРЕТСЕДАТЕЛ
на Избирачкиот одбор

(ИМЕ И ПРЕЗИМЕ И СВОЕРАЧЕН ПОТПИС)

Членови на Избирачкиот одбор:

1. _____
2. _____
3. _____
4. _____
(ИМЕ И ПРЕЗИМЕ И СВОЕРАЧЕН ПОТПИС)

ПРЕДЛОГОбразец број 13гс/1
член 91 став (2) и (4) од ИЗ**ЗАПИСНИК**за предавање на изборниот материјал од Државната изборна комисија на
Министерството за надворешни работи

Врз основа на член 91 став (2) и (4) од Изборниот законик, Државната изборна комисија на Министерството за надворешни работи на ден _____ година и го предаде следниот изборен материјал:

1. _____
(СО БРОЈ И ЗБОРОВИ) _____ гласачки ливчиња за избор Пратеници во Собранието на Република Македонија со сериски броеви од _____ до _____ односно колку што има запишано избирачи во изводот од Избирачкиот список за избирачките места за кои е надлежен избирачкиот одбор за спроведување на гласањето во дипломатско конзуларното претставништво на Република Македонија односно конзуларна канцеларија во _____ .
- ;
4. _____ печат за ИМ
(СО БРОЈ И ЗБОРОВИ)
5. _____ обрасци – записници;
(СО БРОЈ И ЗБОРОВИ)
6. _____ огласи на утврдени листи на кандидати;
(СО БРОЈ И ЗБОРОВИ)
7. _____ потврден посебен извод од Избирачкиот список за избирачкото место во ДКП
(СО БРОЈ И ЗБОРОВИ) _____ .
9. _____ Видливо мастило за обележување на гласачи;
(СО БРОЈ И ЗБОРОВИ)
10. _____ перниче;
(СО БРОЈ И ЗБОРОВИ)
11. _____ упатство за гласање;
(СО БРОЈ И ЗБОРОВИ)

(СЕ НАВЕДУВА И ДРУГИОТ МАТЕРИЈАЛ ПОТРЕБЕН ЗА ГЛАСАЊЕ)

Присутните претставници на подносителите на листи ги изнесоа следните забелешки за предавањето на изборниот материјал: _____

Предавањето на изборниот материјал е завршено во _____ часот.

во _____

(место и дата)

П Р И М И Л

М.П.

Овластено лице на Министерството
за надворешни работи

М.П.

П Р Е Д А Л

Овластено лице на Државната
изборна комисија

Присутни претставници на подносителите на листи на кандидати:
(се евидентира нивното присуство а не го потпишуваат записникот)

1. _____
2. _____
3. _____
4. _____
5. _____
6. _____
7. _____
8. _____
9. _____
10. _____
11. _____
12. _____

(ИМЕ И ПРЕЗИМЕ НА ПРЕТСТАВНИКОТ И НАЗИВ НА ПОДНОСИТЕЛОТ НА ЛИСТАТАТ)

ПРЕДЛОГ

Образец број 22гс/1
член 40 од ИЗ

ЗАПИСНИК

за предавање на записниците за гласање и другиот изборен материјал од
избирачкиот одбор за спроведување на гласањето во Дипломатско-конзуларното
претставништво на Република Македонија односно конзуларната канцеларија во
_____, на Државната изборна комисија од гласањето за
избор на Претседател на Република Македонија
составен на _____ година

Избирачкиот одбор за спроведување на гласањето во Дипломатско-конзуларното претставништво на Република Македонија односно конзуларната канцеларија во _____ на Државната изборна комисија на _____ година во _____ часот и го предаде следниот изборен материјал:

1. Записник за гласање, сумирање и утврдување на резултатите од избирачкото место од гласањето за избор на Пратеници во Собранието на Република Македонија од Избирачкиот одбор за спроведување на гласањето во Дипломатско-конзуларното претставништво на Република Македонија односно конзуларната канцеларија во _____ (Образец број 16 гс)

Изборен материјал кој се предава		Количина	со број со зборови
2.	Неупотребени гласачки ливчиња		
3.	Неважечки гласачки ливчиња		
4.	Важечки гласачки ливчиња		
5.	Посебен извод од Избирачки список за избирачкото место		
7.	Печат на гласачкото место		
8.	Изборен пакет : СРЕДСТВА ЗА ОБЕЛЕЖУВАЊЕ НА ГЛАСАЧИ (Видливо мастило и перниче)		

(се наведува и другиот вратен изборен материјал)

Членот избирачкиот одбор, _____ ги изнесе следните забелешки: _____

(овој дел го пополнува претставникот на Државната изборна комисија кој по потреба вметнува дополнителен лист и тоа го евидентира)

Членот од Државната изборна комисија, _____ ги
изнесе следните забелешки: _____

(овој дел го пополнува Претседателот на Државната изборна комисија кој по потреба вметнува дополнителен лист и тоа го евидентира)

Претставникот на подносителот на листата, _____ ги
изнесе следните забелешки: _____

(овој дел го пополнува претставникот на Државната изборна комисија кој по потреба вметнува дополнителен лист и тоа го евидентира)

Во _____

(место и дата)

**ПРИМИЛ
ПРЕТСЕДАТЕЛ
на Државната изборна комисија**

М П

**ПРЕДАЛ
ПРЕТСЕДАТЕЛ
на избирачки одбор**

(своерачен потпис)

**ПОТПРЕТСЕДАТЕЛ
на Државната изборна комисија**

(своерачен потпис)

(своерачен потпис)

**Членови
на Државната изборна комисија**

**Присутни членови
на избирачкиот одбор**

1. _____

1. _____

2. _____

2. _____

3. _____

3. _____

4. _____

(своерачен потпис)

4. _____

(своерачен потпис)

Присутни претставници на подносителите на листи:

1. _____
2. _____
3. _____
4. _____
5. _____
6. _____
7. _____
8. _____
9. _____
10. _____
11. _____
12. _____
13. _____
14. _____
15. _____

(име и презиме со назнака на која листа е претставник)
(се евидентира нивното присуство а не го потпишуваат записникот)

Образец број 1
Член 65 ст. 5 од ИЗ

ИЗЈАВА
за прифаќање на кандидатура

_____ (име и презиме)

_____ (адреса според лична карта)

_____ (ЕМБГ)

Се согласувам со кандидатурата за избор на пратеник во Собранието на Република Македонија во листата на кандидати во Изборната единица број _____ поднесена од

_____ (име на овластениот подносител на листата: политичка партија односно група избирачи)

Оваа изјава е неотповиклива.

ВО _____
(место и дата)

КАНДИДАТ

_____ (ИМЕ И ПРЕЗИМЕ)

_____ (СВОЕРАЧЕН ПОТПИС)

Образец број 2

член 63 ст. 1, 61 ст. 1 и 60 ст. 7 од ИЗ

ОБРАЗЕЦ

за собирање на потписи за предлагање на кандидати за избор на пратеници во Собранието на Република Македонија за листа на кандидати предложена од група избирачи (се впишува името и презимето на носителот на листата) во Изборната единица број _____

За пратеници во Собранието на Република Македонија во Изборната единица број _____ ги предлагам следните кандидати:

Реден број	ИМЕ И ПРЕЗИМЕ	ПОСТОЈАНО ЖИВЕАЛИШТЕ	ЕМБГ
1.			
2.			
3.			
.....			
.....			
20.			

Предлогот за кандидати за избор на пратеници во Собранието на Република Македонија во Изборната единица број _____ го подржувам со свој потпис:

Реден број	Име и презиме	ЕМБГ	ПОТПИС
1.			
2.			
3.			
4.			
5.			
.....			
.....			
1000.	ИТН ДО НАЈМАЛКУ 1000 ПОТПИСИ		

Овој Образец се приложува кон Образец број 3

ВО _____
(место и дата)

ПРЕДЛАГАЧ

ИМЕ И ПРЕЗИМЕ И ЕМБГ НА ИЗБИРАЧОТ ШТО ГО ПОТПИШУВА ПРЕДЛОГОТ

М. П.

ПОТПИС ОД СЛУЖБЕНОТО ЛИЦЕ НА
ДРЖАВНАТА ИЗБОРНА КОМИСИЈА

Образец број 3
член 65 ст. 1, 64 ст. 2 и 60 ст. 7 од ИЗ

ЛИСТА

на кандидати за избор на пратеници во Собранието на Република Македонија во
Изборната единица број _____

НАЗИВ НА ЛИСТАТА : Група избирачи

ИМЕТО И ПРЕЗИМЕТО НА НОСИТЕЛОТ НА ЛИСТАТА

ПОДНОСИТЕЛ НА ЛИСТАТА: Група избирачи

ИМЕ И ПРЕЗИМЕ НА НОСИТЕЛОТ НА ЛИСТАТА И

СИМБОЛ (АКО ГО ИМА)

За кандидати на листата на кандидати за избор на пратеници во Собранието на
Република Македонија во Изборната единица број _____ ги предлагаме:

1. _____
(име и презиме на носителот на листата, постојано живеалиште и ЕМБГ)
2. _____
(име и презиме на кандидатот, постојано живеалиште и ЕМБГ)
3. _____
(име и презиме на кандидатот, постојано живеалиште и ЕМБГ)
4. _____
(име и презиме на кандидатот, постојано живеалиште и ЕМБГ)
5. _____
(име и презиме на кандидатот, постојано живеалиште и ЕМБГ)
-
-
20. _____
(име и презиме на кандидатот, постојано живеалиште и ЕМБГ)

ВО _____
(место и дата)

ПОДНОСИТЕЛ

(ИМЕ И ПРЕЗИМЕ НА ОВЛАСТЕНИОТ ПРЕТСТАВНИК)

_____ (ЕМБГ НА ОВЛАСТЕНИОТ ПРЕТСТАВНИК)

(СВОЕРАЧЕН ПОТПИС НА ОВЛАСТЕНИОТ ПРЕТСТАВНИК)

Образец број 5
член 67 ст. 3 од ИЗ

Врз основа на член 67 став (3) од Изборниот законик, Државната изборна комисија на _____ година, во состав _____, _____
(претседател) (потпретседател)
и членовите _____
_____ ,
донесе

РЕШЕНИЕ

Листа на кандидати за избор на пратеници во Собранието на Република Македонија во изборната единица број _____ поднесена од подносителот

(име на подносителот на листата на кандидати)

СЕ ПОТВРДУВА.

М.П.

ПРЕТСЕДАТЕЛ
на Државната изборна комисија

(своерачен потпис)

ПОТПРЕТСЕДАТЕЛ
на Државната изборна комисија

(своерачен потпис)

Членови
на Државната изборна комисија

1. _____

2. _____

3. _____

4. _____

5. _____

(место и дата)

(своерачен потпис)

Образец број 6
член 67 ст. 4 од ИЗ

Врз основа на член 67 став (3) од Изборниот законик, Државната изборна комисија на _____ година, во состав _____, _____ и членовите _____ донесе
(претседател) (потпретседател)

РЕШЕНИЕ

Листа на кандидати за избор на пратеници во Собранието на Република Македонија во изборната единица број _____ поднесена од подносителот _____
(име на подносителот на листата на кандидати)

СЕ ОТФРЛА.

ОБРАЗЛОЖЕНИЕ

(се наведуваат причините поради кои се отфрла поднесената листа)

ПРАВНА ПОУКА:

Против ова решение може да се поднесе тужба до Управниот суд на Република Македонија во рок од 24 часа од приемот на Решението.
Тужбата се поднесува преку Државната изборна комисија.
Доставувањето на тужби по пошта не е дозволено.

М.П.

ПРЕТСЕДАТЕЛ
на Државната изборна комисија

(своерачен потпис)

ПОТПРЕТСЕДАТЕЛ
на Државната изборна комисија

(своерачен потпис)

Членови
на Државната изборна комисија

1. _____

2. _____

3. _____

4. _____

5. _____

(место и дата)

(своерачен потпис)

Образец број 4
член 65 ст. 1, 64 ст. 2 од ИЗ**ЛИСТА**за предлагање на кандидати за избор на пратеници во Собранието на
Република Македонија во Изборната единица број _____

НАЗИВ НА ЛИСТАТА :

ИМЕ НА ПОДНОСИТЕЛОТ НА ЛИСТАТА

ПОДНОСИТЕЛ НА ЛИСТАТА:

ИМЕ НА ПОДНОСИТЕЛОТ НА ЛИСТАТА И СИМБОЛ НА ПОДНОСИТЕЛОТ НА ЛИСТАТА (АКО ГО ИМА)

ја поднесува следната листа на кандидати за пратеници во Собранието на
Република Македонија во Изборната единица број _____:

1. _____
(име и презиме на носителот на листата, постојано живеалиште и ЕМБГ)
2. _____
(име и презиме на кандидатот, постојано живеалиште и ЕМБГ)
3. _____
(име и презиме на кандидатот, постојано живеалиште и ЕМБГ)
4. _____
(име и презиме на кандидатот, постојано живеалиште и ЕМБГ)
5. _____
(име и презиме на кандидатот, постојано живеалиште и ЕМБГ)
-
-
-
20. _____
(име и презиме на кандидатот, постојано живеалиште и ЕМБГ)

ВО _____
(место и даум)

ПОДНОСИТЕЛ НА ЛИСТАТА

(ИМЕ И ПРЕЗИМЕ НА ОВЛАСТЕНИОТ ПРЕТСТАВНИК)

(ЕМБГ НА ОВЛАСТЕНИОТ ПРЕТСТАВНИК)

(СВОЕРАЧЕН ПОТПИС НА ОВЛАСТЕНИОТ ПРЕТСТАВНИК)

Образец број 20
член 118 став (1) и (5) од ИЗ

ЗАПИСНИК

за предавање на записникот за гласање и другиот изборен материјал од Избирачкиот одбор за избирачкото место број _____ на Општинската изборна комисија _____ од гласањето за избор на пратеници во Собранието на Република Македонија за Изборна единица број _____

составен на _____
(ДЕН, МЕСЕЦ И ГОДИНА)

Избирачкиот одбор на избирачкото место број _____ на Општинска изборна комисија _____ на _____ во _____ часот и го предаде следниот изборен материјал: (ден, месец и година)

1. Записник за гласање, сумирање и утврдување на резултатите од избирачкото место број _____ за изборната единица број _____ (Образец број 16) и

Изборен материјал кој се предава		Количина со број со зборови
2.	Неупотребени гласачки ливчиња	_____ _____ _____
3.	Неважечки гласачки ливчиња	_____ _____ _____
4.	Важечки гласачки ливчиња	_____ _____ _____
5.	Извод од Избирачки список за избирачкото место	_____ _____ _____
6.	Гласачки кутии	_____ _____ _____
7.	Печат со бројот на гласачкото место	_____ _____ _____
8.	Изборен пакет (маркери –видливо мастило за обележување на гласачи и др.)	_____ _____ _____

(се наведува и другиот вратен изборен материјал)

Членот од Избирачкиот одбор, _____ ги изнесе
следните забелешки: _____

(овој дел го пополнува претставникот на Општинската изборна комисија кој по потреба вметнува дополнителен лист и тоа го евидентира)

Членот од Општинската изборна комисија, _____ ги изнесе
следните забелешки: _____

(овој дел го пополнува претставникот на Општинската изборна комисија кој по потреба вметнува дополнителен лист и тоа го евидентира)

Претставникот на подносителот на листата, _____ ги изнесе
следните забелешки: _____

(овој дел го пополнува претставникот на Општинската изборна комисија кој по потреба вметнува дополнителен лист и тоа го евидентира)

ВО _____
(место и дата)

**ПРИМИЛ
ПРЕТСЕДАТЕЛ**
на Општинска изборна комисија

М П

**ПРЕДАЛ
ПРЕТСЕДАТЕЛ**
на Избирачки одбор

(своерачен потпис)

(своерачен потпис)

Членови
на Општинска изборна комисија

Присутни членови
на Избирачкиот одбор

1. _____
2. _____
3. _____
4. _____
(своерачен потпис)

1. _____
2. _____
3. _____
4. _____
(своерачен потпис)

Присутни претставници на подносителите на листи:

1. _____
2. _____
3. _____
4. _____
5. _____
6. _____

(име и презиме со назнака на која листа е претставник)
(СЕ ЕВИДЕНТИРА НИВНОТО ПРИСУСТВО А НЕ ГО ПОТПИШУВААТ ЗАПИСНИКОТ)

Образец број 25
член 127 и 128 од ИЗ

ЗАПИСНИК

за утврдување на резултатите од гласањето за листите на кандидати за
избор на пратеници во Собранието на Република Македонија

Изборна единица број _____

Државната изборна комисија во состав :

Претседател _____
Потпретседател _____
и Членовите: _____

на ден _____ година утврди дека гласањето за листите на кандидати е
извршено во Изборната единица број _____ во вкупно _____
избирачки места, дека се добиени записниците од надлежните Општински изборни
комисии од Изборната единица број _____ и целокупниот изборен материјал во
законски определениот рок.

Врз основа на Записниците за сумирање и утврдување на резултатите од
гласањето од сите _____ општински изборни комисии во Изборната единица
број _____, изводите од Избирачкиот список и целокупниот останат изборен
материјал, Државната изборна комисија утврди и сумира:

Вкупен број на Општински изборни комисији	Вкупен број на избирачки места	Вкупно гласачи според извадоките од избирачкиот список	Вкупно гласачи според 1. Записник 17 2. Записник 18 3. Записник 19	Вкупен број на болни и немоќни лица кои гласале	Вкупен број на гласачи кои гласале	Вкупен број на употребени гласачки ливчиња	Вкупен број на непотребени гласачки ливчиња	Вкупен број на важечки гласачки ливчиња	Вкупен број на неважечки гласачки ливчиња

Согласно резултатите утврдени во Записниците за сумирање и утврдување на резултатите од гласањето од сите општински изборни комисији во Изборната единица број _____, Државната изборна комисија го сумира следното:

Р. бр.	НАЗИВ НА ЛИСТАТА	НОСИТЕЛ НА ЛИСТАТА	ОСВОЕНО ГЛАСОВИ
1.			
2.			
3.			
4.			
5.			
6.			
7.			
8.			
9.			
... ИТН до конечниот број на листи на кандидати ...			

Согласно член 127 а во врска со член 128 од Изборниот законик, во Изборната единица број _____ листите на кандидати го добиле следниот број на пратенички места:

Р. бр.	НАЗИВ НА ЛИСТАТА	БРОЈ НА ОСВОЕНИ ПРАТЕНИЧКИ МЕСТА
1.		
2.		
3.		
4.		
5.		
6.		
7.		
8.		
9.		
... ИТН до конечниот број на листи на кандидати ...		

Согласно предложената листа на кандидати за пратеници во Собранието на Република Македонија во Изборната единица број _____ се избрани :

Р. бр.	Назив на листата	Име и презиме на избраниот кандидат
1.		
2.		
... ИТН до број 20 ...		
20.		

Вкупниот број на гласови што ги добила секоја листа на кандидати поодделно и бројот на добиените пратенички места е утврден врз основа на заверената – потврдената компјутерска обработка на резултатите, која е составен дел на овој записник.

М.П.

ПРЕТСЕДАТЕЛ
на Државната изборна комисија

(своерачен потпис)

ПОТПРЕТСЕДАТЕЛ
на Државната изборна комисија

(своерачен потпис)

Членови
на Државната изборна комисија

1. _____

2. _____

3. _____

4. _____

5. _____

(своерачен потпис)

(место и дата)

Образец број 27
член 64 ст. 2 од ИЗ

ИЗЈАВА
за припадност на одредена заедница

Јас, _____ од _____,
(име и презиме) (населено место/град)

ЛК број _____ и ЕМБГ _____ со стан на _____
(адреса според лична карта)

кандидат за пратеник во Собранието на Република Македонија од листата на кандидати во Изборната единица број _____ поднесена од:

(назив на листата)

ИЗЈАВУВАМ

дека сум припадник на _____ заедница.

Оваа изјава е неотповиклива.

во _____
(место и дата)

КАНДИДАТ

(ИМЕ И ПРЕЗИМЕ)

(СВОЕРАЧЕН ПОТПИС)

Образец број 18
Член 113 став (4) од ИЗ

ПОСЕБЕН ЗАПИСНИК

од гласањето по листи на кандидати за избор на пратеници во Собранието на
Република Македонија за избирачите на издржување на казна затвор во притвор во
Казнено поправната установа - дом _____

составен на ден _____ година

Избирачкиот одбор за избирачкото место број _____, именуван со Реше –
(РЕДЕН БРОЈ НА ИЗБИРАЧКОТО МЕСТО)
ние број _____ од Општинската изборна комисија _____ на ден
_____ година го спроведе гласањето по листи на кандидати за избор на пратеници во
Собранието на Република Македонија за избирачите кои се на издржување казна затвор или во
притвор во Казнено поправната установа – дом _____ во _____.

Гласањето започна во _____ часот.

Избирачкото место се затвори во _____ часот при што на избирачите кои се
затекнаа во објектот каде што се гласа им се овозможи да гласаат и гласањето заврши во
_____ часот.

Доколку имало прекин на гласањето, да се наведат причините и времетраењето на прекилот:

(овој дел го пополнува претседателот на избирачкиот одбор кој по потреба вметнува дополнителен лист и тоа го евидентира)

Според посебните изводи од Избирачкиот список од Изборната единица број _____ во
Казнено поправната установа – дом _____ во _____ има
запишано вкупно _____ избирачи кои се на на издржување казна затвор
или во притвор. (со број и зборови)

Од нив на ден _____ година од _____ до _____ часот гласале
_____ избирачи.
(со број и зборови)

Избирачкиот одбор утврди дека на избирачкото место останале неупотребени
_____ гласачки ливчиња на кои им е откинат десниот
(со број и зборови)

долен агол и истите се ставени во плик кој се затвора и запечатува.

Употребените гласачки ливчиња без да може да се утврди за кого е гласано се ставаат во
посебни пликови кои според Изборната единица за која гласаат се запечатени со селотејп и печат.
Пликовите со употребените гласачки ливчиња, пликовите со неупотребените гласачки ливчиња,
примерок од овој записник и посебните изводи од Избирачкиот список се ставаат во единствен плик
кој се запечатува со селотејп и печат и се доставува веднаш до Општинската изборна комисија
_____ која е надлежна за Изборната единица.

Членот од Избирачкиот одбор, _____ ги изнесе следните забелешки: _____

(овој дел го пополнува претседателот на избирачкиот одбор кој по потреба вметнува дополнителен лист и тоа го евидентира)

Претставникот на подносителот на листата _____ (име и презиме на претставникот)

_____ ги даде следните забелешки:

(овој дел го пополнува претседателот на избирачкиот одбор кој по потреба вметнува дополнителен лист и тоа го евидентира)

ИЗБИРАЧКИ ОДБОР

_____ (место и дата)

Претседател _____ (име, презиме и своерачен потпис)

Членови: 1. _____

2. _____

3. _____

4. _____ (име, презиме и своерачен потпис)

Членот од Избирачкиот одбор, _____ не го потпиша записникот од следните причини: _____

(овој дел го пополнува претседателот на избирачкиот одбор кој по потреба вметнува дополнителен лист и тоа го евидентира)

Присутни претставници на подносителите на листи:

1. _____
2. _____
3. _____
4. _____
5. _____
6. _____

(име и презиме со назнака на која листа е претставник)

(СЕ ЕВИДЕНТИРА НИВНОТО ПРИСУСТВО А НЕ ГО ПОТПИШУВААТ ЗАПИСНИКОТ)

Образец број 22
член 37 став (2) точка 15 од ИЗ

ЗАПИСНИК

за предавање на записниците за гласање и другиот изборен материјал од
Општинската изборна комисија _____ на Државната
изборна комисија од гласањето за избор на пратеници во Собранието на Република
Македонија за Изборната/ните единица/и број _____
составен на _____ година

Општинската изборна комисија _____
на Државната изборна комисија на _____ година во ____:____ часот и го предаде
следниот изборен материјал:

1. Записник за гласањето и сумирањето на резултатите од гласањето за избор на пратеници во
Собранието на Република Македонија од Општинската изборна комисија (Образец број 21) и
Записниците за гласање, сумирање и утврдување на резултатите од избирачките места во
изборната единица број _____ (Образец број 16) за гласачките места:

*Доколку Општинската изборна комисија има во своја надлежност избирачки места
од две изборни единици, должна е да го пополни и делот 1А од овој записник.*

1А. Записник за гласањето и сумирањето на резултатите од гласањето за избор на пратеници во
Собранието на Република Македонија од Општинската изборна комисија (Образец број 21) и
Записниците за гласање, сумирање и утврдување на резултатите од избирачките места во
изборната единица број _____ (Образец број 16) за гласачките места:

	Изборен материјал кој се предава	Количина	со број со зборови
2.	Неупотребени гласачки ливчиња		
3.	Неважечки гласачки ливчиња		
4.	Важечки гласачки ливчиња		
5.	Извод од Избирачки список за избирачкото место		
6.	Гласачки кутии		
7.	Печат со бројот на гласачкото место		
8.	Изборен пакет (маркери-видливо мастило за обележување на гласачи и др.)		

(се наведува и другиот вратен изборен материјал)

Членот од Општинската изборна комисија, _____ ги
изнесе следните забелешки: _____

(овој дел го пополнува претставникот на Државната изборна комисија кој по потреба вметнува дополнителен лист и тоа го евидентира)

Членот од Државната изборна комисија, _____ ги
изнесе следните забелешки: _____

(овој дел го пополнува Претседателот на Државната изборна комисија кој по потреба вметнува дополнителен лист и тоа го евидентира)

Претставникот на подносителот на листата, _____ ги
изнесе следните забелешки: _____

(овој дел го пополнува претставникот на Државната изборна комисија кој по потреба вметнува дополнителен лист и тоа го евидентира)

Во _____
(место и дата)

**ПРИМИЛ
ПРЕТСЕДАТЕЛ
на Државната изборна комисија**

М П

**ПРЕДАЛ
ПРЕТСЕДАТЕЛ
на Општинската изборна комисија**

(своерачен потпис)
**ПОТПРЕТСЕДАТЕЛ
на Државната изборна комисија**

(своерачен потпис)

(своерачен потпис)

**Членови
на Државната изборна комисија**

**Присутни членови
на Општинската изборна комисија**

1. _____
2. _____
3. _____
4. _____
(своерачен потпис)

1. _____
2. _____
3. _____
4. _____
(своерачен потпис)

Присутни претставници на подносителите на листи:

1. _____
2. _____
3. _____
4. _____
5. _____
6. _____
7. _____
8. _____
9. _____
10. _____
11. _____
12. _____
13. _____
14. _____
15. _____

(име и презиме со назнака на која листа е претставник)
(СЕ ЕВИДЕНТИРА НИВНОТО ПРИСУСТВО А НЕ ГО ПОТПИШУВААТ ЗАПИСНИКОТ)

Образец број 30гс
чл. 31 ст. (2) т. 39) од Изборниот законик

ДО
ДРЖАВНА ИЗБОРНА КОМИСИЈА
БУЛ. СВ.КИРИЛ И МЕТОДИЈ БР.54, 1000 СКОПЈЕ
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
Е - MAIL : _____
Е - MAIL НА ДКП : _____

ПРИЈАВА ЗА ГЛАСАЊЕ

ЗА ПРЕДВРЕМНИ ИЗБОРИ ЗА ПРАТЕНИЦИ ВО СОБРАНИЕТО НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ВО ДИПЛОМАТСКО –
КОНЗУЛАРНИТЕ ПРЕТСТАВНИШТВА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ВО СТРАНСТВО ОДНОСНО КОНЗУЛАРНИТЕ
КАНЦЕЛАРИИ

I. ИДЕНТИФИКАЦИОНИ ПОДАТОЦИ:

- 1) ПРЕЗИМЕ, _____
ИМЕ НА ЕДЕН ОД РОДИТЕЛИТЕ _____
ИМЕ _____
- 2) ПОЛ _____ М / Ж
- 3) ЕМБГ _____
- | |
|--|
| |
|--|
- 4) ДАТА НА РАЃАЊЕ _____
- 5) МЕСТО НА РАЃАЊЕ (НАС. МЕСТО, ОПШТИНА) _____
- 6) ДРЖАВА _____
- 7) ПОСЛЕДНО ПРИЈАВЕНО ЖИВЕАЛИШТЕ _____
ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА _____
- 8) БРОЈ НА ПАТНА ИСПРАВА НА РМ _____
- 9) ПРИПАДНОСТ НА ЗАЕДНИЦА _____

II. ПОДАТОЦИ ЗА ПРЕСТОЈ ВО СТРАНСТВО:

- 10) АДРЕСА НА ЖИВЕЕЊЕ _____
- 11) НАСЕЛЕНО МЕСТО _____
- 12) ОБЛАСТ / КАНТОН / ПОКРАИНА / СОЈУЗНА ЕДИНИЦА _____
- 13) ДРЖАВА _____

III. ПРИЈАВА ЗА ГЛАСАЊЕ

- 18) СЕ ПРИЈАВУВАМ ЗА ГЛАСАЊЕ ВО ДКП НА РМ _____
ОДНОСНО КОНЗУЛАРНА КАНЦЕЛАРИЈА ВО _____

IV. ЕЛЕКТРОНСКА ПОШТА

19) ЕЛЕКТРОНСКА АДРЕСА (Задолжително) _____

ДАТУМ НА ПРИЈАВУВАЊЕ

--	--	--	--	--	--	--	--

МЕСТО НА ПРИЈАВУВАЊЕ / ДКП / E- MAIL

ПОТПИС НА ОВЛАСТЕНО ЛИЦЕ ВО ДКП
(САМО АКО ПРИЈАВАТА Е ПОДНЕСЕНА ВО ДКП)

ИМЕ И ПРЕЗИМЕ НА ПОДНОСИТЕЛОТ

СВОЕРАЧЕН ПОТПИС НА ПОДНОСИТЕЛОТ
(САМО АКО ПРИЈАВАТА Е ПОДНЕСЕНА ВО ДКП)

М.П.

НАПОМЕНА :

ОВАА ПРИЈАВА МОЖЕ ДА СЕ ПОДНЕСЕ ПО ЕЛЕКТРОНСКА ПОШТА (ПРЕКУ ИНТЕРНЕТ) НА ЕДНА ОД СЛЕДНИТЕ АДРЕСИ:

<u>PRJAVAT@SEC.MK</u> - ЗА ГЛАСАЊЕ НА ДРЖАВЈАНИТЕ КОИ ПРЕСТОЈУВААТ ВО <u>PRJAVAB@SEC.MK</u> - ЗА ГЛАСАЊЕ НА ДРЖАВЈАНИТЕ КОИ ПРЕСТОЈУВААТ ВО <u>PRJAVAB@SEC.MK</u> - ЗА ГЛАСАЊЕ НА ДРЖАВЈАНИТЕ КОИ ПРЕСТОЈУВААТ ВО	ЕВРОПА И АФРИКА СЕВЕРНА И ЈУЖНА АМЕРИКА АВСТРАЛИЈА И АЗИЈА
--	--

Овој дел го пополнува службено лице во Државната изборна комисија

ИЗБОРНА ЕДИНИЦА

ИЗБИРАЧКО МЕСТО / ДКП НА РМ

ОДНОСНО КОНЗУЛАРНА КАНЦЕЛАРИЈА ВО

ДРЖАВА

ПРИПАДНОСТ НА ЗАЕДНИЦА

ПОТПИС НА СЛУЖБЕНОТО ЛИЦЕ

ДАТА

УПАТСТВО ЗА ПОПОЛНУВАЊЕ
ЛИЦЕТО ЈА ПОПОЛНУВА ОВАА ПРИЈАВА ЛИЧНО, СО ГОЛЕМИ ПЕЧАТНИ БУКВИ И СВОЕРАЧНО ЈА ПОТПИШУВА

Во полињата од точка „**I. ИДЕНТИФИКАЦИОНИ ПОДАТОЦИ**“, лицето кое ја пополнува пријавата ги внесува сопствените податоци за идентификација, кои се истоветни со податоците од личната карта, пасошот, изводот од матичната книга на родени или друг документ издаден од соопштен орган на Република Македонија.

- Во точка 1) ПРЕЗИМЕ, ИМЕ НА ЕДЕН ОД РОДИТЕЛИТЕ, ИМЕ се впишуваат презимето, името на еден од родителите и името на лицето кое ја пополнува пријавата, по бараниот редослед.
- Во точка 2) ПОЛ се заокружува буквата на полот на кој припаѓа лицето кое ја пополнува пријавата. Ако е од машки пол ја заокружува буквата М а ако е од женски пол ја заокружува буквата Ж.
- Во точката 3) ЕМБГ се впишува единствениот матичен број на лицето кое ја пополнува пријавата. ЕМБГ има тринаесет цифри. Доколку лицето не го знае својот ЕМБГ, истиот го има во наведено во личната карта и пасошот. Впишаниот ЕМБГ мора да биде идентичен со наведениот ЕМБГ во личната карта и пасошот на лицето кое ја пополнува пријавата.
- Во точката 4) ДАТА НА РАЃАЊЕ се впишува дата на која е родено лицето кое ја пополнува пријавата. Доколку лицето не го знае својот роденден, истиот го има наведено во личната карта и пасошот. Впишаната дата на раѓање мора да биде идентична со наведената дата на раѓање, во личната карта и пасошот на лицето кое ја пополнува пријавата.
- Во точката 5) МЕСТО НА РАЃАЊЕ (НАС. МЕСТО, ОПШТИНА) се впишува местото на раѓање на лицето кое ја пополнува пријавата. Доколку лицето не го знае своето место на раѓање, истото ги има наведено во личната карта на лицето кое ја пополнува пријавата. Впишаното место на раѓање мора да биде идентично со наведената место на раѓање во личната карта на лицето кое ја пополнува пријавата.
- Во точката 6) ДРЖАВА се впишува државата во која е родено лицето кое ја пополнува пријавата.
- Во точката 7) ПОСЛЕДНО ПРИЈАВЕНО ЖИВЕАЛИШТЕ ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА, се впишува точната адресата во Република Македонија, на која лицето живеело пред да се исели. Доколку лицето не ја знае точната адреса или истата е различна од онаа наведена во неговата личната карта и пасошот, тогаш се впишува адресата од личната карта и пасошот. Доколку адресите наведени во личната карта и пасошот не се идентични, тогаш лицето кое ја пополнува пријавата ја впишува адресата наведена во неговата лична карта.
- Во точката 8) БРОЈ НА ПАТНА ИСПРАВА НА РМ се наведува бројот на пасошот издаден од надлежен орган на Република Македонија.
- Во точката 9) ПРИПАДНОСТ НА ЗАЕДНИЦА се наведува националноста / името на заедницата на која припаѓа лицето кое ја пополнува пријавата.

Во полињата од точка „**II. ПОДАТОЦИ ЗА ПРЕСТОЈ ВО СТРАНСТВО**“, лицето кое ја пополнува пријавата ги внесува точните податоци за адресата на живеење во моментот на пополнувањето на пријавата. :

- Во точката 10) АДРЕСА НА ЖИВЕЕЊЕ, ја впишува точната адреса на која живее во моментот. Адресата се впишува во оригинал, со употреба на писмото кое е официјално во државата каде престојува.
- Во точка 11) НАСЕЛЕНО МЕСТО се впишува точното име на населеното место каде припаѓа адресата од точка 10). Името на општината се впишува во оригинал, со употреба на писмото кое е официјално во државата каде се престојува.
- Во точка 12) ОБЛАСТ / КАНТОН / ПОКРАИНА / СОЈУЗНА ЕДИНИЦА се впишува областа/кантонот/покраината/сојузната единица каде, согласно уставот и законите на соодветната држава припаѓаат адресата на живеење од точка 10) и општината од точка 11). Името на областа/кантонот/покраината/сојузната единица се впишува во оригинал, со употреба на писмото кое е официјално во државата каде се престојува.
- Во точката 13) ДРЖАВА се впишува точното име на држава каде припаѓаат областа/кантонот/покраината/сојузната единица од точка 12), населеното место од точка 11) и адресата од точка 10). Името на државата се впишува во оригинал, со употреба на писмото кое е официјално во таа држава и на македонски јазик со употреба на неговото кирилско писмо..

Во полето од точка „**III. ПРИЈАВА ЗА ГЛАСАЊЕ**“ лицето кое се ПРИЈАВУВА ЗА ГЛАСАЊЕ ГО НАВЕДУВА НАЗИВОТ НА ДКП НА РМ И ДРЖАВАТА СОГЛАСНО ЧЛЕН 113-А СТАВ 2 ОД ИЗБОРНИОТ ЗАКОНИК.

Во полето од точка „**IV. ЕЛЕКТРОНСКА ПОШТА**“, лицето кое ја пополнува пријавата **задолжително** внесува точни податоци за е – mail адресата на која ќе му се доставуваат решението и другите писмена.

ПОЈАСНУВАЊЕ

I. Државјаните на Република Македонија кои своето право на глас сакаат да го остварат во Дипломатско – конзуларните претставништва на Република Македонија односно конзуларните канцеларии, пријавата за гласање треба да ја поднесат на следните e-mail адреси:

1. На e-mail адреса prijava7@sec.mk пријава за гласање поднесуваат лицата кои правото на глас сакаат да го остварат во една од следните дипломатски конзуларни претставништва на Република Македонија односно конзуларни канцеларии : **ТИРАНА, ВИЕНА, БРИСЕЛ, САРАЕВО, СОФИЈА, ЗАГРЕБ, КОПЕНХАГЕН, ТАЛИН, ПАРИЗ, СТРАЗБУР, БЕРЛИН, БОН, МИНХЕН, АТИНА, СОЛУН, БУДИМПЕШТА, РИМ, ВЕНЕЦИЈА, ТЕЛ АВИВ, ВАТИКАН, ХАГ, ВАРШАВА, БУКУРЕШТ, МОСКВА, БЕЛГРАД, ЉУБЉАНА, МАДРИД, СТОХОМ, БЕРН, АНКАРА, ИСТАМБУЛ, ЛОНДОН, ПОДГОРИЦА, ПРАГА, ПРИШТИНА и ОСЛО**, за изборната единица 7
2. На e-mail адреса prijava8@sec.mk пријава за гласање поднесуваат лицата кои правото на глас сакаат да го остварат во една од следните дипломатски конзуларни претставништва на Република Македонија односно конзуларни канцеларии : **ОТАВА, ТОРОНТО, ВАШИНГТОН, ЧИКАГО, ДЕТРОИД и ЊУ ЈОРК**, за изборната единица 8.
3. На e-mail адреса prijava9@sec.mk пријава за гласање поднесуваат лицата кои правото на глас сакаат да го остварат во една од следните дипломатски конзуларни претставништва на Република Македонија односно конзуларни канцеларии : **КАИРО, КАМБЕРА, МЕЛБУРН, ПЕКИНГ, ЊУ ДЕЛХИ и ДОХА**, за изборната единица 9.

II. Кон пријавата за гласање задолжително се доставуваат скенирани копии од документи како доказ за престој во странство, во согласност со член 2 точка 17 од Изборниот законик и тоа:

1. ДОКУМЕНТ / ПОТВРДА ИЛИ КОПИЈА ОД ДОКУМЕНТОТ ЗА ДОКАЖУВАЊЕ НА ПРИВРЕМЕН ПРЕСТОЈ ВО СТРАНСТВО ПОВЕКЕ ОД ТРИ МЕСЕЦИ ПРЕД ДЕНОТ НА ОДРЖУВАЊЕ НА ИЗБОРИТЕ ИЛИ ЗА ПРИВРЕМЕНА РАБОТА ИЛИ ПРЕСТОЈ ВО СТРАНСТВО ПОВЕКЕ ОД ЕДНА ГОДИНА ИЛИ
2. ДОЗВОЛА ЗА ПРЕСТОЈ ИЛИ РАБОТА ВО СТРАНСТВО, ИЗДАДЕНА ОД НАДЛЕЖЕН ОРГАН НА СООДВЕТНАТА ДРЖАВА

Член 2 точка 17

„ Државјани на Република Македонија на привремена работа или престој во странство “ , во смисла на овој закон, се државјани на Република Македонија кои имаат пријавено последно живеалиште во Република Македонија, а на денот на изборите привремено престојуваат во странство повеќе од 3 месеци или се на привремена работа или престој во странство повеќе од една година согласно евиденцијата од надлежен орган“

Образец број 19
Член 194 став (3) од ИЗ

ПОСЕБЕН ЗАПИСНИК

од гласањето по листи на кандидати за избор на пратеници во Собранието на
Република Македонија за избирачите со статус внатрешно раселени лица

составен на ден _____ година

Избирачкиот одбор за избирачкото место број _____, именуван со Реше –
(РЕДЕН БРОЈ НА ИЗБИРАЧКОТО МЕСТО)
ние број _____ од Општинската изборна комисија _____ на ден
_____ година го спроведе гласањето по листи на кандидати за избор на пратеници во
Собранието на Република Македонија за избирачите кои се со статус на внатрешно раселени лица.

Гласањето започна во _____ часот.

Избирачкото место се затвори во _____ часот при што на избирачите кои се
затекнаа во објектот каде што се гласа им се овозможи да гласаат и гласањето заврши во
_____ часот.

Доколку имало прекин на гласањето, да се наведат причините и времетраењето на прекилот:

(овој дел го пополнува претседателот на избирачкиот одбор кој по потреба вметнува дополнителен лист и тоа го евидентира)

Според посебните изводи од Избирачкиот список од Изборната единица број _____ во
Избирачкото место _____ има запишано вкупно _____
избирачи кои се со статус на внатрешно раселени лица . (со број и зборови)

Од нив на ден _____ година од _____ до _____ часот гласале
_____ избирачи.
(со број и зборови)

Избирачкиот одбор утврди дека на избирачкото место останале неупотребени
_____ гласачки ливчиња на кои им е откинат десниот
(со број и зборови)

долен агол и истите се ставени во плик кој се затвора и запечатува.

Употребените гласачки ливчиња без да може да се утврди за кого е гласано се ставаат во
посебни пликови кои според Изборната единица за која гласаат се запечатени со селотејп и печат.
Пликовите со употребените гласачки ливчиња, пликовите со неупотребените гласачки ливчиња,
примерок од овој записник и посебните изводи од Избирачкиот список се ставаат во единствен плик
кој се запечатува со селотејп и печат и се доставува веднаш до Општинската изборна комисија
_____ која е надлежна за Изборната единица.

ИЗБИРАЧКИ ОДБОР

(место и дата)

Претседател _____

(име, презиме и своерачен потпис)

Членови: 1. _____

2. _____

3. _____

4. _____

(име, презиме и своерачен потпис)

Членот од Избирачкиот одбор, _____ ги изнесе следните забелешки: _____

(овој дел го пополнува претседателот на избирачкиот одбор кој по потреба вметнува дополнителен лист и тоа го евидентира)

Членот од Избирачкиот одбор, _____ не го потпиша записникот од следните причини: _____

(овој дел го пополнува претседателот на избирачкиот одбор кој по потреба вметнува дополнителен лист и тоа го евидентира)

Присутни претставници на подносителите на листи:

1. _____

2. _____

3. _____

4. _____

5. _____

6. _____

(име и презиме со назнака на која листа е претставник)

(СЕ ЕВИДЕНТИРА НИВНОТО ПРИСУСТВО А НЕ ГО ПОТПИШУВААТ ЗАПИСНИКОТ)

Претставникот на подносителот на листата _____

(име и презиме на претставникот)

(назив на подносителот на листата)

_____ ги даде следните забелешки:

(овој дел го пополнува претседателот на избирачкиот одбор кој по потреба вметнува дополнителен лист и тоа го евидентира)

Образец број 11
член 67 став 2 од ИЗ

ИЗВЕСТИЕ

за отстранување на неправилности во поднесената листа на кандидати од
подносителот на листата _____
за избор на пратеници во Собранието на Република Македонија,
во Изборната единица број _____

На _____ година во _____ часот до Државната изборна
комисија беше поднесена листата на кандидати за избор на пратеници во Собранието на
Република Македонија во изборната единица број _____ од подносителот на листата

(ИМЕ НА ПОДНОСИТЕЛОТ НА ЛИСТАТА НА КАНДИДАТИ)

По извршениот преглед на поднесената листа на кандидати, Државната изборна
комисија утврди дека листата ги содржи следните неправилности:

(СЕ НАВЕДУВААТ УТВРДЕНИТЕ НЕПРАВИЛНОСТИ)

Врз основа на член 67 став (2) од Изборниот законик Државната изборна комисија
го повикува _____ овластен претставник
на подносителот, да ги отстрани констатираните неправилности и/или пропусти во рок од
48 часа од приемот на листата.

Во спротивно поднесената листа ќе биде отфрлена во рок од 24 часа.

Во _____
(место и дата)

ДРЖАВНА ИЗБОРНА КОМИСИЈА
ПРЕТСЕДАТЕЛ

М.П.

Образец број 12
член 69 став 2 од ИЗ

Врз основа на член 69 став (2) од Изборниот законик, Државната изборна
комисија на _____ ги објавува
(ДЕН, МЕСЕЦ И ГОДИНА)

УТВРДЕНИТЕ
единствени листи на кандидати за пратеници во Собранието на Република
Македонија во Изборната единица број _____

1. _____
(назив на листата на кандидати и име и презиме на носителот на листата)
2. _____
(назив на листата на кандидати и име и презиме на носителот на листата)
3. _____
(назив на листата на кандидати и име и презиме на носителот на листата)

.....

се внесува за сите утврдени листи на кандидати

Утврдените листи на кандидати за избор на пратеници во Собранието на
Република Македонија за Изборната единица број _____ се објавува во дневниот
печат _____ од кои едниот е
на јазикот на _____
(назив на дневниот печат)

заедницата што го зборуваат најмалку 20% од граѓаните во Република Македонија.

Број _____

во _____
(место и дата)

М.П.

Државна изборна комисија
ПРЕТСЕДАТЕЛ

Образец број 13
член 91 став (4) од ИЗ**ЗАПИСНИК**

за предавање на изборниот материјал од Државната изборна комисија на

Општинската изборна комисија _____

Врз основа на член 91 став 4 од Изборниот законик, Државната изборна комисија на Општинската изборна комисија _____, на ден _____ година и го предаде следниот изборен материјал:

1. _____
(со број и зборови) _____ гласачки ливчиња за избор на пратеници во Собранието на Република Македонија со сериски броеви од _____ до _____ односно колку што има запишано избирачи во изводот од Избирачкиот список за избирачките места за кои е надлежна Општинската изборна комисија;
2. _____
(со број и зборови) _____ кутии за гласање;
3. _____
(со број и зборови) _____ паравани за гласање;
4. _____
(со број и зборови) _____ печати со број на гласачкото место;
5. _____
(со број и зборови) _____ обрасци – записници;
6. _____
(со број и зборови) _____ огласи на утврдени листи на кандидати;
7. _____
(со број и зборови) _____ потврден извод од Избирачкиот список за избирачките места за кои е надлежна општинската изборна комисија.
8. _____
(со број и зборови) _____ Маркери- Видливо мастило за ; обележување на гласачи
9. _____
(со број и зборови) _____ перниче;
10. _____
(со број и зборови) _____ упатство за гласање;

(СЕ НАВЕДУВА И ДРУГИОТ МАТЕРИЈАЛ ПОТРЕБЕН ЗА ГЛАСАЊЕ)

Присутните претставници на подносителите на листи ги изнесоа следните забелешки за предавањето на изборниот материјал: _____

Предавањето на изборниот материјал е завршено во _____ часот.

во _____

(место и дата)

ПРИМИЛ
ПРЕТСЕДАТЕЛ
на Општинска изборна
комисија

М.П.

М.П.

ПРЕДАЛ
Овластено лице на Државната
изборна комисија

Членови на Општинската Изборна комисија:

1. _____
2. _____
3. _____
4. _____

Присутни претставници на подносителите на листи на кандидати:
(се евидентира нивното присуство а не го потпишуваат записникот)

1. _____
2. _____
3. _____
4. _____
5. _____
6. _____
7. _____
8. _____
9. _____
10. _____
11. _____
12. _____

{ИМЕ И ПРЕЗИМЕ НА ПРЕТСТАВНИКОТ И НАЗИВ НА ПОДНОСИТЕЛОТ НА ЛИСТАТА}

Образец број 14
член 92 од ИЗ

ЗАПИСНИК

за предавање на изборниот материјал од Општинската изборна комисија
_____, на Избирачкиот одбор за избирачко место број _____
_____ составен на _____ година

Врз основа на член 92 став 1 од Изборниот законик, Општинска изборна комисија _____ на Избирачкиот одбор на избирачкото место број _____ му го предаде следниот изборен материјал:

1. _____

гласачки ливчиња за гласање за листи на кандидати за избор на пратеници во Собранието на Република Македонија со сериски броеви од _____ до _____, односно колку што има избирачи запишани во потврдениот изводот од избирачкиот список за тоа избирачко место;

2. _____ кутии за гласање;

3. _____ паравани за гласање;

4. _____ печати со број на гласачкото место;

5. _____ образци на записници за Избирачкиот одбор и за претставниците на подносителите на листите;

6. _____ огласи на утврдени листи на кандидати за избор на Пратеници во Собранието на Република Македонија;

7. _____ потврден извод од Избирачки список за Избирачкото место број _____;

8. _____ Маркери-Видливо мастило за обележување на гласачи;

9. _____ перниче за оттисок за неписмени;

10. _____ упатство за гласање;

(СЕ НАВЕДУВА И ДРУГИОТ МАТЕРИЈАЛ ПОТРЕБЕН ЗА ГЛАСАЊЕ)

Присутните претставници на подносителите на листи ги изнесоа следните забелешки за предавањето на изборниот материјал: _____

Предавањето на изборниот материјал е завршено во _____ часот.

во _____

на _____

(место и дата)

ПРИМИЛ
ПРЕТСЕДАТЕЛ
на Избирачкиот одбор

М.П.

ПРЕДАЛ
член на Општинската
изборна комисија

Членови на Избирачкиот одбор:

1. _____
2. _____
3. _____
4. _____

Присутни претставници на подносителите на листи на кандидати:

(се евидентира нивното присуство а не го потпишуваат записникот)

1. _____
2. _____
3. _____
4. _____
5. _____
6. _____

(ИМЕ И ПРЕЗИМЕ НА ПРЕТСТАВНИКОТ И НАЗИВ НА ПОДНОСИТЕЛОТ НА ЛИСТАТА)

Образец број 23
член 151 став (1) од ИЗ

Врз основа на член 151 став (1) од Изборниот законик, Државната изборна комисија на седницата одржана на _____ година, донесе

РЕШЕНИЕ

за поништување на гласањето на Гласачко место број _____ во Изборната единица број _____ за листи на кандидати за избор на пратеници во Собранието на Република Македонија

Се **ПОНИШТУВА** гласањето на Гласачкото место број _____ во изборната единица број _____, за листи на кандидати за избор на пратеници во Собранието на Република Македонија, поради :

(се наведуваат причините поради кои се поништува гласањето – чл. 151 ст. 1 ал. од 1 до 6 од ИЗ)

ПРАВНА ПОУКА: Против ова решение може, во рок од 24 часа од приемот на истото, да се поднесе тужба до Управниот суд. Тужбата се поднесува преку Државната изборна комисија.

М.П.

ПРЕТСЕДАТЕЛ
на Државната изборна комисија

(своерачен потпис)

ПОТПРЕТСЕДАТЕЛ
на Државната изборна комисија

(своерачен потпис)

Членови
на Државната изборна комисија

1. _____

2. _____

3. _____

4. _____

5. _____
(своерачен потпис)

(место и дата)

Образец број 24
член 151 став (3) од ИЗ

Врз основа на член 151 став (3) од Изборниот законик, Државната изборна комисија на _____ година, во состав _____, _____
(претседател) (потпретседател)
и членовите _____
_____ ,
донесе

РЕШЕНИЕ

за повторување на гласањето на Гласачко место број _____ во Изборната
единица број _____ за листи на кандидати за избор на пратеници во
Собранието на Република Македонија

Се **ПОВТОРУВА** гласањето на Гласачкото место број _____ во изборната
единица број _____, за листи на кандидати за избор на пратеници во Собранието на
Република Македонија, поништено со Решение број _____ од _____ на
Државната изборна комисија, од причини што вкупниот број на запишани избирачи на тоа избирачко
место на ниво на изборна единица влијае врз вкупните резултати.

Гласањето на Гласачкото место број _____ ќе се одржи на _____ година,
односно 14 дена од денот на гласањето.

М.П.

ПРЕТСЕДАТЕЛ
на Државната изборна комисија_____
(своерачен потпис)**ПОТПРЕТСЕДАТЕЛ**
на Државната изборна комисија_____
(своерачен потпис)**Членови**
на Државната изборна комисија

1. _____
2. _____
3. _____
4. _____
5. _____
(своерачен потпис)

(место и дата)

Образец број 26
Член 129 од ИЗ**ЗАПИСНИК**на Државната изборна комисија за објавување на конечните резултати од
гласањето за листите на кандидати за избор на пратеници во Собранието на
Република МакедонијаДржавната изборна комисија се состана на _____
(ДЕН, МЕСЕЦ И ГОДИНА)

во _____ часот во состав:

Претседател _____

Потпретседател _____

Членови:

1. _____

2. _____

3. _____

4. _____

5. _____

(ИМЕ И ПРЕЗИМЕ)

Државната изборна комисија врз основа на конечните резултати од гласањето по
листи на кандидати за избор на пратеници во Собранието на Република Македонија во
изборните единици број 1, 2, 3, 4, 5 и 6 го објавува списокот на избрани пратеници во
Собранието на Република Македонија од изборите одржани на _____ година:

За пратеници во Собранието на Република Македонија избрани се:

1. _____, _____
(име и презиме на кандидатот) (име на листата на кандидати)2. _____, _____
(име и презиме на кандидатот) (име на листата на кандидати).....
120. _____, _____
(име и презиме на кандидатот) (име на листата на кандидати)Државна изборна комисија
ПРЕТСЕДАТЕЛ

(ИМЕ И ПРЕЗИМЕ)

ПОТПРЕТСЕДАТЕЛ

(ИМЕ И ПРЕЗИМЕ)

ВО _____

(место и дата)

М. П.

Државна изборна комисија
ЧЛЕНОВИ:

1. _____

2. _____

3. _____

4. _____

5. _____

(ИМЕ И ПРЕЗИМЕ)

Држава:

Град:

Дел I - Се пополнува пред отворање на избирачкото место

1 Вкупен број на примени гласачки ливчиња

	-		+ 1	=				
--	---	--	-----	---	--	--	--	--

Свр. бр. на левото гласачко

Свр. бр. на десното гласачко

Дел II

2 Време на започнување на гласањето

	:	
--	---	--

ЧАСОТ

3 Време на завршување на гласањето

	:	
--	---	--

ЧАСОТ

4 Време на затворање на гласачкото место

	:	
--	---	--

ЧАСОТ

5 Доколку имало прекин на гласањето да се наведат причините и времетраењето на прекилот:

Дел III

6 Вкупен број на избирачи во избирачкото место во ДКП според посебниот извод од Избирачкиот список

--	--	--	--	--

7 Вкупен број на неупотребени гласачки ливчиња

--	--	--	--	--

8 Вкупен број на избирачи потпишани во изводот од избирачкиот список кои гласале

--	--	--	--	--

**Дел IV - Забелешки за постапката на гласањето
(Се пополнува веднаш по затворање на гласачкото место)**Овластениот претставник на подносителот на листата
ги даде следните забелешки:

Име и презиме на претставникот и кажи на подносителот на листата

Свој дел го пополнува претседателот на избирачкото место

Членот на избирачкиот одбор
ги даде следните забелешки:

Свој дел го пополнува претседателот на избирачкиот одбор

Во случај на потреба забелешките можат да се наведат во посебен записник кој се приложува кон овој записник*Прва проверка пред отворање на гласачкото место**Ве молиме проверете дали бројот на добиени гласачки ливчиња е еднаков на бројот на запишани избирачи во избирачкиот список.
Во квадратите препишете ги броевите од соодветните колони.

1				
	-			
6				
	=			

Доколку разликата е различна од нула ве молиме проверете повторно. Имајте предвид дека одреден број на гласачки ливчиња можеби се отстранети од кочанот за гласање на внатрешно расцртани лице и заштитеници.

Втора проверка по затворање на избирачкото местоВо квадратите препишете ги броевите од соодветните колони.
Доколку разликата е различна од нула ве молиме проверете повторно.

10				
	+			
11				
	-			
9				
	=			

9				
	-			
	=			

10				
	+			
11				
	+			
7				
	-			
1				
	=			

ЗАПИСНИК

за гласање, сумирање и утврдување на резултати од ИО за избирачко место бр. _____ во ДКП на РМ _____
за избор на Претседател на Република Македонија

Дел V - Сумирање, се пополнува по затворање на избирачкото место

- | | | | | | |
|----|--|--|--|--|--|
| 9 | Вкупен број на гласачки ливчиња внесени во гласачката кутија | | | | |
| 10 | Вкупен број на неважечки гласачки ливчиња | | | | |
| 11 | Вкупен број на важечки гласачки ливчиња | | | | |
| 12 | Вкупен број на лица кои не можат да гласаат сами | | | | |

Дел VI

Број на лист	НАЗИВ НА ЛИСТАТА	ИМЕ И ПРЕЗИМЕ НА КАНДИДАТОТ ЗА ПРЕТСЕДАТЕЛ НА РМ	ДОБИЕНИ ГЛАСОВИ					
ВКУПНО								

Образец број 16г
Член 116 и 117 од Изборниот законик**Дел VII - Присутни претставници на подносителите на листи**

Присутни претставници на подносителите на листи:

1. _____
2. _____
3. _____
4. _____
5. _____
6. _____
7. _____
8. _____

Име и презиме со назнака на која листа е претставник при што се идентифицира неговото присуство, но не го потпишуваат самиот

Дел VIII - Забелешки за постапката за сумирање и утврдување на резултатитеОвластениот претставник на подносителот на листата
ги даде следните забелешки:

Име и презиме на претставникот и назив на подносителот на листата

Овој дел го пополнува претседателот на избирачкиот одбор

Членот на избирачкиот одбор
ги даде следните забелешки:

Овој дел го пополнува претседателот на избирачкиот одбор

Во случај на потреба забелешките можат да се наведат во посебен записник кој се приложува кон овој записник*Дел IX - Избирачки одбор**

ПРЕТСЕДАТЕЛ:

ЧЛЕНОВИ:

- | | | |
|----|-----------------|------------------|
| 1. | _____ | _____ |
| | (име и презиме) | (скратен потпис) |
| 2. | _____ | _____ |
| | (име и презиме) | (скратен потпис) |
| 3. | _____ | _____ |
| | (име и презиме) | (скратен потпис) |
| 4. | _____ | _____ |
| | (име и презиме) | (скратен потпис) |
| | _____ | _____ |
| | (име и презиме) | (скратен потпис) |

Членот на избирачкиот одбор
не го потпиша записникот поради следните причини:

Овој дел го пополнува претседателот на избирачкиот одбор

Потпис на претседателот на ИО

Датум, место и час

Дел I - Се пополнува пред отворање на избирачко место

- 1 ОИК
- 2 Број на решението за формирање на избирачкиот одбор
- 3 Вкупен број на примени гласачки ливчиња - + 1 =
Ср. бр. на посетено г. лице Ср. бр. на престој. лице

Дел II

- 4 Време на започнување на гласањето ЧАСОТ
- 5 Време на завршување на гласањето ЧАСОТ
- 6 Време на затворање на гласачкото место ЧАСОТ
- 7 Доколку имало прекин на гласањето да се наведат причините и времетраењето на прекилот:

Дел III

- 8 Вкупен број на избирачи во избирачкото место според изводот од Избирачкиот список
- 9 Вкупен број болни и немоќни лица кои гласале и лица кои се на издржување на казна куќен притвор

**Дел IV - Забелешки за постапката на гласањето
(Се пополнува веднаш по затворање на гласачкото место)**

Овластениот претставник на подносителот на листата _____
 ги даде следните забелешки: Име и презиме на претставникот и какав на подносителот на листата

Овој дел го пополнува претседателот на избирачкиот одбор

Членот на избирачкиот одбор _____
 ги даде следните забелешки:

Овој дел го пополнува претседателот на избирачкиот одбор

**Во случај на потреба забелешките можат да се наведат во посебен записник кој се приложува кон овој записник*

Прва проверка пред отворање на гласачкото место	Втора проверка по затворање на избирачкото место
Ве молиме проверете дали бројот на добиени гласачки ливчиња е еднаков на бројот на запишани избирачи во избирачкиот список. Во квадратите препишете ги броевите од соодветните колони. 3 8	Во квадратите препишете ги броевите од соодветните колони. Доколку разликата е различна од нула ве молиме проверете повторно. 13 14 12 12 11 13 14 10 3 13 14 10 3

Доколку разликата е различна од нула ве молиме проверете повторно. Имајте предвид дека одреден број на гласачки ливчиња можеби се отстранети од квантитетот за гласање на внатрешно раселени лица и затвореници.

ЗАПИСНИК
за гласање, сумирање и утврдување на резултати од ИО за избирачко место бр. _____ за избор
на Претседател на Република Македонија

Дел V - Сумирање, се пополнува по затворање на избирачкото место

10	Вкупен број на неупотребени гласачки ливчиња	
11	Вкупен број на избирачи потпишани во изводот од избирачкиот список кои гласале	
12	Вкупен број на гласачки ливчиња внесени во гласачката кутија	
13	Вкупен број на неважечки гласачки ливчиња	
14	Вкупен број на важечки гласачки ливчиња	
15	Вкупен број на лица кои не можат да гласаат сами	

Дел VI

број на листа	НАЗИВ НА ЛИСТАТА	ИМЕ И ПРЕЗИМЕ НА КАНДИДАТОТ ЗА ПРЕТСЕДАТЕЛ НА РМ	ДОБИЕНИ ГЛАСОВИ
		ВКУПНО	

Образец број 16а
Член 104, 114, 116, 117, 118 став 3 од Изборниот законик**Дел VII - Присутни претставници на подносителите на листи**

Присутни претставници на подносителите на листи:

1. _____
2. _____
3. _____
4. _____
5. _____
6. _____
7. _____
8. _____

Има вписана со криво на која листа е приложен притоа да е идентифицирано негово присуство, но не го потпишуваат законикот

Дел VIII - Забелешки за постапката за сумирање и утврдување на резултатитеОвластениот претставник на подносителот на листата
ги даде следните забелешки:

Има вписана на претставникот и криво на подносителот на листата

Овој дел го потпишува претседателот на избирачкиот одбор

Членот на избирачкиот одбор
ги даде следните забелешки:

Овој дел го потпишува претседателот на избирачкиот одбор

Во случај на потреба забелешките можат да се наведат во посебен записник кој се приложува кон овој записник*Дел IX - Избирачки одбор**

ПРЕТСЕДАТЕЛ:

ЧЛЕНОВИ:

- | | | | | |
|----|-------|-----------------|-------|---------------------|
| 1. | _____ | (име и презиме) | _____ | (официрален потпис) |
| 2. | _____ | (име и презиме) | _____ | (официрален потпис) |
| 3. | _____ | (име и презиме) | _____ | (официрален потпис) |
| 4. | _____ | (име и презиме) | _____ | (официрален потпис) |
| | _____ | (име и презиме) | _____ | (официрален потпис) |

Членот на избирачкиот одбор
не го потпишува записникот поради следните причини:

Овој дел го потпишува претседателот на избирачкиот одбор

Потпис на претседателот на ИО

Датум, место и час

Дел 1 - Податоци за Општинска изборна комисија

- 1 Општинска изборна комисија _____
- 2 Вкупен број на избирачки места за кои е надлежна ОИК □ □ □ □
- 3 Реден број на избирачки места за кои е надлежна ОИК _____
- _____
- _____
- _____
- _____

Дел 2 - Податоци за гласањето за избирачките места кои се под надлежност на ОИК

- 4 Вкупен број на избирачи за тие избирачки места запишани во изводите од Избирачкиот список □ □ □ □ □ □
- 5 Вкупен број на избирачи што гласале □ □ □ □ □ □
- 6 Вкупен број на лица кои гласале, а кои се на издржување казна затвор или притвор □ □ □ □ □ □
- 7 Вкупен број на гласачи што гласале, а кои се со статус на внатрешно раселени лица □ □ □ □ □ □
- 8 Вкупен број на болни и немоќни лица кои гласале и вкупен број на лица кои гласале, а кои се на издржување на мерка куќен притвор □ □ □ □ □ □
- 9 Вкупен број на гласачи што гласале, а кои се именувани за членови на ИО во ДКП □ □ □ □ □ □

Дел 3 - Податоци од гласањето за избирачките места за кои е надлежна ОИК

- 10 Вкупен број на важечки гласачки ливчиња □ □ □ □ □ □
- 11 Вкупен број на неважечки гласачки ливчиња □ □ □ □ □ □
- 12 Вкупен број на неупотребени гласачки ливчиња □ □ □ □ □ □

ПРОВЕРКА

Во квадратите препишете ги броевите од соодветните редови. Доколку разликата во втората колона (A - 4) е различна од нула, вие можете проверете повторно.

10 + 11 + 12 = A 	A - 4 = 0
---	---

[illegible]

Образец број 21 А
Член 119 и 119а од Изборниот законик**Дел 5 - Присутни претставници на подносителите на листи**

1. _____
2. _____
3. _____
4. _____
5. _____
6. _____
7. _____
8. _____

Име и презиме со адреса на која листа е представена при што се наведува нивното присуство, во не го потпишуваат записникот**Дел 6 - Забелешки за постапката за сумирање и утврдување на резултатите**Претставникот на подносителот на листата на кандидат
ги даде следните забелешки:Име и презиме на претставникот и адрес на подносителот на листата

Членот на општинската изборна комисија
ги даде следните забелешки:

Во случај на потреба забелешките можат да се наведат во посебен записник кој се приложува кон овој записник*Дел 7 - Општинска изборна комисија**

ПРЕТСЕДАТЕЛ:

ЧЛЕНОВИ:

- | | | | | |
|----|-------|-----------------|-------|--------------------|
| 1. | _____ | (име и презиме) | _____ | (со одбран потпис) |
| 2. | _____ | (име и презиме) | _____ | (со одбран потпис) |
| 3. | _____ | (име и презиме) | _____ | (со одбран потпис) |
| 4. | _____ | (име и презиме) | _____ | (со одбран потпис) |
| | _____ | (име и презиме) | _____ | (со одбран потпис) |

Членот на општинската изборна комисија
одби да го потпише записникот поради следните причини:

Овој дел го потпишува претседателот на Општинската изборна комисија

Дел I**1** Вкупен број на избирачки места во ДКП каде што е гласано**2** Реден број / име на сите избирачки места во ДКП каде што е гласано

Дел II**3** Вкупен број на избирачи запишани во посебните изводи од Избирачкиот список**4** Вкупен број на избирачи што гласале**5** Вкупен број на лица кои гласале со помош**Дел III****6** Вкупен број на важечки гласачки ливчиња**7** Вкупен број на неважечки гласачки ливчиња**8** Вкупен број на неупотребени гласачки ливчиња**ПРОВЕРКА**

Во квадратите сфенишете ги броевите од соодветните редови. Доколку разликата во втората колона (А - 3) е различна од нула ве молиме проверете повторно.

6

+

7

+

8

=

А **А**

-

3

-

0

ЗАПИСНИК

за сумирање и утврдувањето на резултатите од гласањето за избор на Претседател на Република Македонија за избирачките места во ДКП

Дел IV

[illegible]

Образец број 21гс
Член 119 и 119-а од Изборниот законик**Дел V - Присутни претставници на подносителите на листи**

Присутни претставници на подносителите на листи:

1. _____
2. _____
3. _____
4. _____
5. _____
6. _____
7. _____
8. _____

Име и презиме со назнака на која листа е претставник

Дел VI - Забелешки за постапката на сумирање и утврдување на резултатитеПретставникот на подносителот на листата
ги даде следните забелешки:

Име и презиме на претставникот и назив на подносителот на листата

Овој ред го пополнува претседателот на Државната изборна комисија

Во случај на потреба забелешките можат да се наведат во посебен записник кој се приложува кон овој записник*Дел VII - ДРЖАВНА ИЗБОРНА КОМИСИЈА**

ПРЕТСЕДАТЕЛ: Никола Рилкоски (своерачен потпис)

ПОТПРЕТСЕДАТЕЛ: Субхи Јакупи (своерачен потпис)

ЧЛЕН: Влатко Сајкоски (своерачен потпис)

ЧЛЕН: Сашо Срцев (своерачен потпис)

ЧЛЕН: Анета Стефановска (своерачен потпис)

ЧЛЕН: Виолета Дума (своерачен потпис)

ЧЛЕН: Бедредин Ибраими (своерачен потпис)

Датум, место и час

Образец број 23
Formulari numër 23член 151 став (1) од Из
neni 151 paragrafi(1) nga KZ

Врз основа на член 151 став (1) од Изборниот законик, Државната изборна комисија на седницата одржана на _____ година, донесе
Në bazë të nenit 151 paragrafi (1) nga Kodi zgjedhor Komisioni shtetëror i zgjedhjeve në seancën e mbajtur me _____ miratoi

РЕШЕНИЕ
AKTVENDIM

за поништување на гласањето на Гласачко место број _____ во Изборната единица број _____ за листи на кандидати за избор на пратеници во Собранието на Република Македонија
për anulimin e votimit në Vendvotim numër _____ në Njësine zgjedhore numër _____ për lista të kandidatëve për zgjedhje të deputetëve në Kuvendin e Republikës së Maqedonisë

Се ПОНИШТУВА гласањето на Гласачкото место број _____, Изборна единица број _____, за листи на кандидати за избор на пратеници во Собранието на Република Македонија поради :

ANULOHET votimi në Vendvotimin numër _____
Njësia zgjedhore numër _____ lista të kandidatëve për zgjedhje të deputetëve në Kuvendin e Republikës së Maqedonisë për arsye se:

(се наведуваат причините поради кои се поништува гласањето - член 151 став (1) алинеја од 1 до 6 од Изборниот законик)
(theksohen shkaqet e anulimit të zgjedhjeve – neni 151 qëndrimi (1) alinea prej 1 deri 6 nga Kodi zgjedhor)

ПРАВНА ПОУКА: Против ова Решение може во рок од 24 часа од приемот на истото да се поднесе тужба до Управниот суд на Република Македонија.
Тужбата се поднесува непосредно преку Државната изборна комисија.

UDHËZIM JURIDIK : Kundër këtij Aktvendimi në afat prej 24 orëve nga pranimi i të njejtës mund të ngritet padi deri në Gjykatën administrative të Republikës së Maqedonisë.
Padia dorëzohet nëpërmjet Komisionit shtetëror të zgjedhjeve

M.P. V.V

ПРЕТСЕДАТЕЛ
KRYETAR
на Државната изборна комисија
i Komisionit shtetëror të zgjedhjeve

(своерачен потпис)
(nënshkrimi personal)

**ПОТПРЕТСЕДАТЕЛ
NËNKRYETAR
на Државната изборна комисија
i Komisionit shtetëror të zgjedhjeve**

(своерачен потпис)
(nëshkrimi personal)

**Членови
Anëtarë
на Државната изборна комисија
të Komisionit shtetëror të zgjedhjeve**

1. _____

2. _____

3. _____

4. _____

5. _____

(своерачен потпис)
(nëshkrimi personal)

(место и дата)
(vendi dhe data)

Образец број 22**Formalari 22**

член 37 став (2) точка 15 од ИЗ
neni 37 paragrafi (2) pika 15 nga KZ

**ЗАПИСНИК
PROCESVERBAL**

за предавање на записниците за гласање и другиот изборен материјал од Општинската изборна комисија
на Државната изборна комисија од гласањето за избор на пратеници во
Собранието на Република Македонија за Изборната/ните единица/и број _____
пër dorëzimin e procesverbaleve dhe materialit tjetër zgjedhor nga Komisioni komunal i zgjedhjeve
_____ në Komisionin shtetëror të zgjedhjeve nga votimi për zgjedhje të
deputetëve në Kuvendin e Republikës së Maqedonisë për Njësinë zgjedhore numër _____
составен на _____ година
e përpluar më _____

Општинската изборна комисија _____ на
Државната изборна комисија на _____ година во _____ часот и го предаде следниот изборен
материјал:

Komisioni komunal i zgjedhjeve _____
Komisionit shtetëror të zgjedhjeve me datë _____ në ora _____ : _____ dorëzoi materialin si vijon:

1. Записник за гласањето и сумирањето на резултатите од гласањето за избор на пратеници во
Собранието на Република Македонија од Општинската изборна комисија (Образец број 21) и
Записниците за гласање, сумирање и утврдување на резултатите од избирачките места во
изборната единица број _____ (Образец број 16) за гласачките места:
Procesverbal për votimin dhe sumimin e rezultateve nga votimi për deputetë në Kuvendin e Republikës së
Maqedonisë, nga Komisioni komunal i zgjedhjeve (Formulari numër 21) dhe Procesverbalet për votim,
sumim dhe konfirmim të rezultateve nga vendvotimet në njësinë zgjedhore numër _____
(Formulari numër 16) për vendvotimet :

**Доколку Општинската изборна комисија има во своја надлежност избирачки места од две
изборни единици, должна е да го пополни и делот 1А од овој записник.**

**Nëse Komisioni komunal i zgjedhjeve ka në autorizim të vendvotime në dy njësi zgjedhore, detyrohet
që ta plotësojë edhe pjesën 1А nga ky Procesverbal.**

1А. Записник за гласањето и сумирањето на резултатите од гласањето за избор на пратеници во
Собранието на Република Македонија од Општинската изборна комисија (Образец број 21) и Записниците за
гласање, сумирање и утврдување на резултатите од избирачките места во изборната единица број
_____ (Образец број 16) за гласачките места:

Procesverbal për votimin dhe sumimin e rezultateve nga votimi për zgjedhje të deputetëve për Kuvendin e Republikës
së Maqedonisë nga Komisioni komunal i zgjedhjeve (Formulari numër 21) dhe Procesverbale të votimit, sumimit,dhe
konfirmimit të rezultateve nga vendvotimet në njësinë zgjedhore numër _____ (Formulari numër 16) për
vendvotimet :

Изборен материјал кој се предава Material zgjedhor që dorëzohet		Количина / Sasia	со број / në numër со зборови / me fjalë
2.	Неупотребени гласачки ливчиња Fletëvotime të papërdorura		
3.	Неважечки гласачки ливчиња Fletëvotime të pavlefshme		
4.	Важечки гласачки ливчиња Fletëvotime të vlefshme		
5.	Извод од Избирачки список за избирачкото место Ekstarkti nga Regjistri zgjedhor për vendvotimin		
6.	Гласачки кутии Kuti votimi		
7.	Печат со бројот на гласачкото место Vula me numër të vendvotimit		
8.	Изборен пакет (Маркери-видливо мастило за обележување на гласачи и др. Pako zgjedhore (Markerë-ngjyre të dukshme për gjurmimin e votuesve etj)		

(се наведува и другиот вратен изборен материјал)

(cekët dhe materiali tjetër i kthyer)

Членот од Општинската изборна комисија, _____ ги изнесе следните забелешки:

Anëtar i Komisionit komunal të zgjedhjeve, _____ i ceku këto vërejtje:

(овој дел го пополнува претставникот на Државната изборна комисија кој по потреба вметнува дополнителен лист и тоа го евидентира)

(këtë pjesë e plotëson përfaqësuesi i Komisionit shtetëror të zgjedhjeve i cili sipas nevojës shton fletë plotësuese dhe atë e evidenton)

Членот од Државната изборна комисија, _____ ги изнесе следните забелешки:

Anëtar i komisionit shtetëror të zgjedhjeve, _____ i ceku këto vërejtje:

(овој дел го пополнува Претседателот на Државната изборна комисија кој по потреба вметнува дополнителен лист и тоа го евидентира)

(këtë pjesë e plotëson Kryetari i Komisionit shtetëror të zgjedhjeve i cili sipas nevojës shton fletë plotësuese dhe atë e evidenton)

Претставникот на подносителот на листата, _____ ги изнесе следните забелешки:

Пërfaqësuesi i paraqitësit të listës, _____
i ceku këto vërejtje :

(овој дел го пополнува претставникот на Државната изборна комисија кој по потреба вметнува дополнителен лист и тоа го евидентира)

(këtë pjese e plotëson Përfaqësuesi i Komisionit shtetëror të zgjedhjeve i cili sipas nevojës shton fletë plotësuese dhe atë e evidenton)

Во / Në _____
(место и дата) / (vendi dhe data)

**ПРИМИЛ / PRANOI
ПРЕТСЕДАТЕЛ / KRYETARI**

М.П
V.V

**ПРЕДАЛ / DORËZOI
ПРЕТСЕДАТЕЛ / KRYETARI**

на Државната изборна комисија _____
Komisionit shtetëror të zgjedhjeve

на Општинската изборна комисија _____
Komisionit komunal të zgjedhjeve

(своерачен потпис) / (nënshkrimi personal)

**ПОТПРЕТСЕДАТЕЛ /
NËNKRYETAR**
на Државната изборна комисија
i Komisionit shtetëror të zgjedhjeve

(своерачен потпис) / (nënshkrimi personal)

(своерачен потпис) / (nënshkrimi personal)

Членови / Anëtarët
на Државната изборна комисија
e Komisionit shtetëror të zgjedhjeve

Присутни членови / Anëtarë të pranishëm
на Општинската изборна комисија
të Komisionit komunal të zgjedhjeve

1. _____
2. _____
3. _____
4. _____
5. _____

(своерачен потпис) / (nënshkrimi personal)

1. _____
2. _____
3. _____
4. _____

(своерачен потпис) / (nënshkrimi personal)

Присутни претставници на подносители на листи:

Përfaqësuesit e pranishëm të paraqitësve të listave :

1. _____
2. _____
3. _____
4. _____
5. _____
6. _____
7. _____
8. _____
9. _____
10. _____
11. _____
12. _____
13. _____
14. _____
15. _____

(име и презиме со назнака на која листа е претставник)

(emri dhe mbiemri me titull se cilën listë e përfaqëson)

(СЕ ЕВИДЕНТИРА НИВНОТО ПРИСУСТВО А НЕ ГО ПОТПИШУВААТ ЗАПИСНИКОТ)

(EVIDENTOHET PREZENCA E TYRE POR NUK E NËNSHKRUAJN PROCESVERBALIN)

Образец број 20
член 118 став (1) и (5) од ИЗ
Formulari numër 20
Neni 118 paragrafi (1) dhe (5) nga KZ

ЗАПИСНИК

за предавање на записникот за гласање и другиот изборен материјал од Избирачкиот одбор за избирачкото место број _____ на Општинската изборна комисија _____ од гласањето за избор на пратеници во Собранието на Република Македонија за Изборна единица број _____

составен на _____

PROCESVERBAL

пër dorëzim të Procesverbalit për votim dhe materialit tjetër zgjedhor të Këshillit zgjedhor për vend votimin numër _____ të Komisionit komunal të zgjedhjeve _____ nga votimi për zgjedhje deputetë në Kuvendin e Republikës së Maqedonisë për

Njësinë zgjedhore numër _____.

I përpiuar më _____

Избирачкиот одбор на избирачкото место број _____ на Општинската изборна комисија _____ на _____ во _____ часот и го предаде следниот изборен материјал

Këshilli zgjedhor në vendvotimin numër _____ Komisionit komunal të zgjedhjeve _____ më _____ në ora _____ ia dorëzoi këtë

1. Записник за гласање, сумирање и утврдување на резултатите од избирачкото место број _____ за изборната единица број _____ (Образец број 16) и
- Procesverbal për votim, sumim dhe konfirmim të rezultateve nga vendvotimi numër _____ për njësinë zgjedhore numër _____ (Formulari numër 16) dhe

Изборен материјал кој се предава Materiali zgjedhorë i cili dorëzohet		со број me numër
		Количина Sasia
		со зборови dhe shkronja
2.	Неупотребени гласачки ливчиња Fletëvotime të papërdurura	_____
3.	Неважечки гласачки ливчиња Fletëvotime të pavlefshme	_____
4.	Важечки гласачки ливчиња Fletëvotime të vlefshme	_____
5.	Извод од Избирачки список за избирачкото место Çertifikata nga Regjistri zgjedhor për vendvotimin	_____
6.	Гласачки кутии Kutitë e votimit	_____

7.	Печат со бројот на гласачкото место Vula me numrin e vendvotimit	
8.	Изборен пакет (Маркери-видливо мастило за обележување на гласачи и др. Pako zgjedhore (Markerë-ngjyre të dukshme për gjurmimin e votuesve etj)	

(се наведува и другиот вратен изборен материјал)
(cekët edhe materiali tjetër zgjedhor)

Членот од Избирачкиот одбор,

Anëtar i Këshillit zgjedhor i ceku këto vërejtje: _____ ги изнесе следните забелешки:

: _____

(овој дел го пополнува претставникот на Општинската изборна комисија кој по потреба вметнува дополнителен лист и тоа го евидентира)
(këtë pjesë e plotëson përfaqësuesi i Komisionit komunal të zgjedhjeve i cili sipas nevojës shton fletë plotësuese dhe të njëjtën e evidenton)

Членот од Општинската изборна комисија, _____ ги изнесе следните забелешки:

Anëtar i Komisionit komunal të zgjedhjeve _____ i ceku këto vërejtje: _____

(овој дел го пополнува претставникот на Општинската изборна комисија кој по потреба вметнува дополнителен лист и тоа го евидентира)
(këtë pjesë e plotëson përfaqësuesi i Komisionit komunal të zgjedhjeve sipas nevojës shton fletë plotësuese dhe të njëjtën e evidenton)

Претставникот на подносителот на листата, _____ ги изнесе следните забелешки:

Përfaqësuesi i paraqitësit të listës _____ i ceku këtë vërejtje: _____

(овој дел го пополнува претставникот на Општинската изборна комисија кој по потреба вметнува дополнителен лист и тоа го евидентира)
(këtë pjesë e plotëson përfaqësuesi i Komisionit komunal të zgjedhjeve sipas nevojës shton fletë plotësuese dhe të njëjtën e evidenton)

Bo/në _____

(место и дата)
(vendi dhe data)

ПРИМИЛ
PRANOI
ПРЕТСЕДАТЕЛ
KRYETAR
на Општинска изборна комисија

M P.V.V

ПРЕДАЛ
DORËZOI
ПРЕТСЕДАТЕЛ
KRYETAR
на Избирачки одбор

Komisionit komunal të zgjedhjeve

i Këshillit zgjedhor

(своерачен потпис)(nënshkrimi personal)

(своерачен потпис)
(nënshkrimi personal)Членови
на Општинска изборна комисија
Anëtarë
të Komisionit komunal të zgjedhjeveПрисутни членови
на Избирачкиот одбор
Anëtarë të pranishëm
të Këshillit zgjedhor

1. _____
2. _____
3. _____
4. _____

(своерачен потпис)
(nënshkrimi personal)

1. _____
2. _____
3. _____
4. _____

(своерачен потпис)
(nënshkrimi personal)

Присутни претставници на подносителите на листи:

Përfaqësuesit e pranishëm të paraqitësve të listave:

1. _____
2. _____
3. _____
4. _____
5. _____
6. _____

(име и презиме со назнака на која листа е претставник)

(SE EVIDENTIRA NIBNOTO PRISUSTVO A NE GO POTPISHUVAAT ZAPISKIHIKO)

(EMRI DHE NBIEMI ME TITULL I QILËN LISTË PËRFAQËSËSON)

(PRANIA E TYRE EVIDENTOHET NDËRSA NUK E NËNSHKRUAJNË PROCESVERBALIN)

Образец број 27
член 64 став 2 од ИЗ

Formulari numër 27
neni 64 paragrafi 2 nga KZ

ИЗЈАВА DEKLARATË

за припадност на одредена заедница
për përkatësinë e bashkësisë etnike

Јас,

Unë _____ од/nga _____,

(име и презиме)

(emri dhe mbiemri)

(град)

(qyteti)

ЛК број

Letërnjoftimi numër _____

ЕМБГ

dhe NVAQ _____

me

со стан на

venbanim në

(адреса според лична карта)

(adresa sipas letërnjoftimit)

кандидат за пратеник во Собранието на Република Македонија од листата на
кандидати во Изборната единица број _____ поднесена од:

kandidat për deputet në Kuvendin e Republikës së Maqedonisë në Njësinë
zgjedhore numër _____ të propozuar nga:

(назив на листата)(emërimi i listës)

**ИЗЈАВУВАМ
DEKLAROJ**

дека сум припадник на _____ заедница.

Se jam pjesëtar i bashkësisë

etnike _____

Оваа изјава е неотповиклива.

Kjo deklaratë është e parevokueshme.

Во/нë _____

**КАНДИДАТ
KANDIDATI**

(место и дата)
(vendi dhe data)

(ИМЕ И ПРЕЗИМЕ)

(EMRI NE MBIEMRI)

(СВОЕРАЧЕН ПОТПИС)

(NËNSHKRIMI PERSONAL)

Образец број 26
Formulari numër 26Член 129 од ИЗ
Neni 129 nga KZ**ЗАПИСНИК
PROCESVERBAL**

на Државната изборна комисија за објавување на конечните резултати од
гласањето за листите на кандидати за избор на пратеници во Собранието на
Република Македонија

i Komisionit shtetëror të zgjedhjeve për shpalljen e rezultateve përfundimtare
nga votimi për listat e kandidatëve për zgjedhje të deputetëve në Kuvendin e
Republikës së Maqedonisë

Државната изборна комисија се состана на
Komisioni shtetëror i zgjedhjeve u mbledh _____

(ДЕН, МЕСЕЦ И ГОДИНА)

(DITA, MUAJI DHE VITI)

Во
пë _____ часот ога во состав, пë пërbërje:

Претседател /

Kryetar _____

Потпретседател

Nënkryetar _____

Членови

Anëtarë:

1. _____
2. _____
3. _____
4. _____
5. _____

(ИМЕ И ПРЕЗИМЕ)

(EMRI DHE MBIEMRI)

Државната изборна комисија врз основа на конечните резултати од гласањето по
листи на кандидати за избор на пратеници во Собранието на Република Македонија во
изборните единици број 1, 2, 3, 4, 5 и 6 го објавува списокот на избрани пратеници во
Собранието на Република Македонија од изборите одржани на _____ година:

Komisioni shtetëror i zgjedhjeve në bazë të rezultateve përfundimtare nga votimi për
listat e kandidatëve për zgjedhje të deputetëve në Kuvendin e Republikës së Maqedonisë në
njësitë zgjedhore 1,2,3,4,5,dhe 6 të mbajtura me _____.

За пратеници во Собранието на Република Македонија избрани се
Për deputet në Kuvendin e Republikës së Maqedonisë u zgjedhën:

1. _____
(име и презиме на кандидатот)

(emri dhe mbiemri i kandidatit)

(име на листата на кандидати)

(emri dhe mbiemri i kandidatit)

2. _____,
(име и презиме на кандидатот)
(emri dhe mbiemri i kandidatit)

(име на листата на кандидати)

(emri dhe mbiemri i kandidatit)

120. _____,
(име и презиме на кандидатот)
(emri dhe mbiemri i kandidatit))

(име на листата на кандидати)

Државна изборна комисија
Komisioni shtetëror i zgjedhjeve

ПРЕТСЕДАТЕЛ
KRYETAR

М. П.
V.V

Членови на Државна изборна
комисија

Anëtarë të Komisionit shtetëror
të zgjedhjeve

(ИМЕ И ПРЕЗИМЕ)
(EMRI DHE MBIEMRI)

ПОТПРЕТСЕДАТЕЛ
NËNKRYETAR

(ИМЕ И ПРЕЗИМЕ)
(EMRI DHE MBIEMRI)

Во/нë _____

(место и дата)

(vendi dhe data)

1. _____

2. _____

3. _____

4. _____

5. _____

(ИМЕ И ПРЕЗИМЕ)

(EMRI DHE MBIEMRI)

Образец број 19
Член 194 став (3) од ИЗ
Formulari numër 19
neni 194 paragrafi (3) nga KZ

ПОСЕБЕН ЗАПИСНИК PROCESVERBAL I VEÇANTË

од гласањето по листи на кандидати за избор на пратеници во Собранието на
Република Македонија за избирачите со статус внатрешно раселени лица
nga votimi në lista të kandidatëve për deputetë në Kuvendin e Republikës së Maqedonisë
për zgjedhësit me status të shpërngulur mbrenda vendit

составен на ден _____ година
i përpiluar më datë _____

Избирачкиот одбор за избирачкото место број _____, именуван со Реше –
(РЕДЕН БРОЈ НА ИЗБИРАЧКОТО МЕСТО)

(NUMRI RENDOR I ZGJEDHËSIT)

ние број _____ од Општинската изборна комисија _____ на ден
_____ година го спроведе гласањето по листи на кандидати за избор на пратеници во
Собранието на Република Македонија за избирачите кои се со статус на внатрешно раселени лица.
Këshilli zgjedhor për vendvotimin numër _____

_____, i emëruar me Aktvendim numër _____ nga Komisioni
komunal i zgjedhjeve më datë _____ realizoi votimin në lista të kandidatëve për
zgjedhje të deputetëve në Kuvendin e Republikës së Maqedonisë për zgjedhës të cilët janë persona me
status të shpërngulur mbrenda vendit

Гласањето започна во _____ часот.
Votimi filloi në ora _____

Избирачкото место се затвори во _____ часот при што на избирачите кои се
затекнаа во објектот каде што се гласа им се овозможи да гласаат и гласањето заврши во
_____ часот.

Vendvotimi u mbyll në ora _____ kështu që zgjedhësve të cilët u gjendën në objektin ku
votohej iu mundësua të votojnë dhe votimi mbaroi në ora _____

Доколку имало прекин на гласањето, да се наведат причините и времетраењето на прекилот:

Nëse ka pasur ndërprerje të ceken arsyet e dhe kohëzgjatja e

ndërprerjes _____

(овој дел го пополнува претседателот на избирачкиот одбор кој по потреба вметнува дополнителен лист и тоа го евидентира)
(këtë pjesë e plotëson kryetari këshillit zgjedhor i cili sipas nevojës shton fletë plotësuese dhe atë e evidenton)

Според посебните изводи од Избирачкиот список од Изборната единица број _____ во
Избирачкото место _____ има запишано вкупно _____
избирачи кои се со статус на внатрешно раселени лица . (со број и зборови)

Sipas ekstrakteve të veçanta nga Regjistri zgjedhor për Njësine zgjedhore numër _____ në
Vendvotimin numër _____ ka të regjistruar gjithsej _____
zgjedhës me status të shpërngulur mbrenda vendit. (me numër dhe fjalë)

Од нив на ден _____ година од _____ до _____ часот гласале
избирачи.
(со број и зборови)

Prej tyre më datë _____ prej ora _____ deri në ora _____
votuan _____ zgjedhës.
(me numër dhe fjalë)

Избирачкиот одбор утврди дека на избирачкото место останале неупотребени
гласачки ливчиња на кои им е откинат десниот
(со број и зборови)

долен агол и истите се ставени во плик кој се затвора и запечатува.

Këshilli zgjedhor verifikoi se në vendvotim kanë mbetur _____ fletëvotime
të papërdorura të cilave iu është shkëputur këndi i djathtë të njëjtat janë futur në zarf i cili mbyllet dhe
vulohet.

Употребените гласачки ливчиња без да може да се утврди за кого е гласано се ставаат во
посебни пликови кои според Изборната единица за која гласаат се запечатени со селотејп и печат.
Пликовите со употребените гласачки ливчиња, пликовите со неупотребените гласачки ливчиња,
примерок од овој записник и посебните изводи од Избирачкиот список се ставаат во единствен плик
кој се запечатува со селотејп и печат и се доставува веднаш до Општинската изборна комисија
_____ која е надлежна за Изборната единица.

Fletëvotimet e përdorura në të cilat nuk mund të verifikohet për cilën është votuar vihen në zarf të
veçantë sipas Njësise zgjedhore për të cilën dedikohen mbyllen me shirit nji tës dhe vulosen. Zarfet me
fletëvotimet e përdorura, zarfet me fletëvotime të papërdorura, një kopje prej këtij procesverballi dhe
ekstraktet e veçanta nga Regjistri zgjedhor vihen në një zarf të përbashkët i cili mbyllet me shirit ngitës dhe
vulohet dhe menjëherë dorëzohet deri në Komisionin komunal të zgjedhjeve
_____ i cili është kompetent për Njësine zgjedhore

ИЗБИРАЧКИ ОДБОР
KËSHILLI ZGJEDHIR

(место и дата)
(vendi dhe data)

Претседател

Kryetar _____
(име, презиме и своерачен потпис)

(emri, mbiemri dhe nënshkrimi personal)

Членови:

Anëtarë 1. _____

2. _____

3. _____

4. _____

(име, презиме и своерачен потпис)

(emri, mbiemri dhe nënshkrimi personal)

Членот од Избирачкиот одбор, _____ ги изнесе следните забелешки:

Анџетари i Këshillit zgjedhor, _____ i ceku këto vërejtje:

(овој дел го пополнува претседателот на избирачкиот одбор кој по потреба вметнува дополнителен лист и тоа го евидентира)
(këtë pjesë e plotëson kryetari i këshillit zgjedhor i cili sipas nevojës shton fletë plotësuese dhe ate e evidenton)

Членот од Избирачкиот одбор, _____ не го потпиша записникот од следните причини:

Анџетари i Këshillit zgjedhor, _____ nuk e nënshkroi procesverbalin për këto arsye: _____

(овој дел го пополнува претседателот на избирачкиот одбор кој по потреба вметнува дополнителен лист и тоа го евидентира)
(këtë pjesë e plotëson kryetari i këshillit zgjedhor i cili sipas nevojës shton fletë plotësuese dhe ate e evidenton)

Присутни претставници на подносителите на листи:

Пërfaqësuesit e pranishëm të paraqitësve së listave:

1. _____
2. _____
3. _____
4. _____
5. _____
6. _____

(име и презиме со назнака на која листа е претставник)

(emri dhe mbiemri me titull icilës listë është përfaqësues)

(СЕ ЕВИДЕНТИРА НИВНОТО ПРИСУСТВО А НЕ ГО ПОТПИШУВААТ ЗАПИСНИКОТ)

(PRANIA TYRE EVIDENTONET POR NUK E NËNSHKRUAJNË PROCESVERBALIN)

Претставникот на подносителот на листата

Пërfaqësuesi i paraqitësit të listës _____
(име и презиме на претставникот)
emri dhe mbiemri i përfaqësuesit)

_____ ги даде следните забелешки:
i ceku këto vërejtje:

(назив на подносителот на листата)
(emërtimi i paraqitësit të listës)

(овој дел го пополнува претседателот на избирачкиот одбор кој по потреба вметнува дополнителен лист и тоа го евидентира)
(këtë pjesë e plotëson kryetari i këshillit zgjedhor i cili sipas nevojës shton fletë plotësuese dhe ate e evidenton)

Образец број 24
Formulari numër 24
член 151 став (3) од Из
пени 151 paragrafi (3) nga KZ

Врз основа на член 151 став (3) од Изборниот законик, Државната изборна комисија на _____
година, во состав _____, _____ и членовите
(претседател) (потпретседател)

_____ донесе

Нë базë тë nenit 151 paragrafi (3) nga Kodi zgjedhor, Komisioni shtetëror i zgjedhjeve në përbërje

_____, _____ dhe anëtarët _____
(kryetar) (nënkryetar)

miratoi

**РЕШЕНИЕ
АКТВЕНДИМ**

за повторување на гласањето на Гласачко место број _____ во Изборната
единица број _____ за листи на кандидати за избор на пратеници во
Собранието на Република Македонија

пër përsëritjen e votimit në Vendvotimin numër _____ në Njësinë zgjedhore
numër _____ për listën e kandidatëve për zgjedhje të deputetëve në Kuvendin e
Republikës së Maqedonisë

Се **ПОВТОРУВА** гласањето на Гласачкото место број _____ во изборната
единица број _____, за листи на кандидати за избор на пратеници во Собранието на
Република Македонија, поништено со Решение број _____ од _____ на
Државната изборна комисија, од причини што вкупниот број на запишани избирачи на тоа избирачко
место на ниво на изборна единица влијае врз вкупните резултати.

PËRSËRITET votimi në vendvotimin numër _____ e listave të kandidatëve për zgjedhje të
deputetëve në Kuvendin e Republikës së Maqedonisë, u anulua me Aktvendim numër _____ prej
_____ deri

Komisioni shtetëror i zgjedhjeve, për arsye se numri i përgjithshëm i zgjedhësve të regjistruar në
këtë vendvotim në nivel të njësisë zgjedhore ndikon në numrin e përgjithshëm të rezultateve

Гласањето на Гласачкото место број _____ ќе се одржи на _____ година,
односно 14 дена од денот на гласањето.

Votimi në vendvotimin numër _____ do të mbahet me _____
përkatësisht pas 14 ditëve nga dita e votimit

М.П.
V.V.

ПРЕТСЕДАТЕЛ
KRYETAR
на Државната изборна комисија
i Komisionit shtetëror të zgjedhjeve

(своерачен потпис)
(nënshkrimi personal)

ПОТПРЕТСЕДАТЕЛ
NËNKRYETAR
на Државната изборна комисија
i Komisionit shtetëror të zgjedhjeve

(своерачен потпис)
(nënshkrimi personal)

Членови/Anëtarë
на Државната изборна комисија
të Komisionit shtetëror të zgjedhjeve

1. _____
2. _____
3. _____
4. _____
5. _____
(своерачен потпис)
(nënshkrimi personal)

(место и дата)
(vendi dhe data)

Образец број 18
Член 113 став (4) од ИЗ
Formulari numër 18
neni 113paragrafi (4)nga KZ

ПОСЕБЕН ЗАПИСНИК PROCESVERBAL I VEÇANTË

од гласањето по листи на кандидати за избор на пратеници во Собранието на
Република Македонија за избирачите на издржување на казна затвор во притвор во
Казнено поправната установа – дом _____
nga votimi në lista të kandidatëve për zgjedhje të deputetëve në Kuvendin e Republikës së
Maqedonisë për zgjedhjesit në vuajtje të dënimit me burg ose në paraburgim në
Institucionet ndëshkuese- përmisuese _____

составен на ден _____ година
i përpiluar me datë _____

Избирачкиот одбор за избирачкото место број _____, именуван со Реше –
(РЕДЕН БРОЈ НА ИЗБИРАЧКОТО МЕСТО)
ние број _____ од Општинската изборна комисија _____ на ден
_____. година го спроведе гласањето по листи на кандидати за избор на пратеници во
Собранието на Република Македонија за избирачите кои се на издржување казна затвор или во
притвор во Казнено поправната установа – дом _____ во _____.
Këshili zgjedhor për vendvotimin _____, i emëruar me Aktvendim numër
_____ nga Komisioni komunal i zgjedhjeve më datë _____ zbatoi votimin e
listave të kandidatëve për zgjedhje të deputetëve në Kuvendin e Republikës së Maqedonisë për zgjedhjesit
të cilët janë në vuajtje të dënimit me burg ose paraburgim në Institucionet ndëshkuese-përmirsuese.

Гласањето започна во _____ часот.
Votimi filloi në ora _____

Избирачкото место се затвори во _____ часот при што на избирачите кои се
затекнаа во објектот каде што се гласа им се овозможи да гласаат и гласањето заврши во
_____ часот.

Vendvotimi u mbyll në ora _____ ashtu që zgjedhësve që në atë rast ndodheshin në
objekt iu mundësua të votojnë dhe votimi mbaroi në ora _____

Доколку имало прекин на гласањето, да се наведат причините и времетраењето на прекилот
Në se ka pasur, ndërprerje të ceken arsyet dhe kohëzgjatja e ndërprerjes:

(овој дел го пополнува претседателот на избирачкиот одбор кој по потреба вметнува дополнителен лист и тоа го евидентира)
(këtë pjesë e plotëson kryetari i këshillit zgjedhor icili sipas nevojës shton fletë plotësuese dhe atë e evidenton)

Според посебните изводи од Избирачкиот список од Изборната единица број _____ во Казнено поправната установа – дом _____ во _____ има запишано вкупно _____ избирачи кои се на на издржување казна затвор или во притвор. (со број и зборови)

Sipas ekstrakteve të veçanta nga Kodi zgjedhor në Njësinë zgjedhore numër _____ në Institucionin ndëshkuese- përmirsuese _____ në _____ gjithësej të regjistruar _____ zgjedhës të cilët janë në vuajtje të dënimit me burg ose në paraburgim. (me numër dhe shkronja)

Од нив на ден _____ година од _____ до _____ часот гласале _____ избирачи. (со број и зборови)

Nga këta më datë _____ prej ora _____ deri në ora _____ votuan _____ zgjedhës. (me numër dhe shkronja)

Избирачкиот одбор утврди дека на избирачкото место останале неупотребени _____ гласачки ливчиња на кои им е откинат десниот (со број и зборови)

долен агол и истите се ставени во плик кој се затвора и запечатува.

Këshilli zgjedhor verifikoi në vendvotim fletëvotime të papërdorura që iu është shkëputur këndi i djathtë kanë mbetur _____ të njëjtat shtihen në zarf i cili mbyllet dhe vulozet (me numër dhe shkronja)

Употребените гласачки ливчиња без да може да се утврди за кого е гласано се ставаат во посебни пликови кои според Изборната единица за која гласаат се запечатени со селотејп и печат. Пликовите со употребените гласачки ливчиња, пликовите со неупотребените гласачки ливчиња, примерок од овој записник и посебните изводи од Избирачкиот список се ставаат во единствен плик кој се запечатува со селотејп и печат и се доставува веднаш до Општинската изборна комисија _____ која е надлежна за Изборната единица.

Fletëvotimet e përdorura për cilat nuk mund të verifikohet për cilin është votuar, vihen në zarfe të veçanta, të cilat të dedikuara sipas Njësisë zgjedhore vulozen me shirit ngjitës. Zarfet me fletëvotime të përdorura, zarfet me vletëvotime të papërdorura, kopje nga ku procesverbal dhe ekstraktet e veçanta nga Regjistri zgjedhor shtihen në një zarf të përbashkët i cili ngjitet me shirit ngjitës, vulozet dhe menjëherë dorëzohet deri në Komisionin komunal të zgjedhjeve.

Членот од Избирачкиот одбор, _____ ги изнесе следните забелешки: _____

Anëtari i Këshillit zgjedhor i ceku këto vërejtje: _____

(овој дел го пополнува претседателот на избирачкиот одбор кој по потреба вметнува дополнителен лист и тоа го евидентира)

(këtë pjesë e plotëson kryetari i këshillit zgjedhor icili sipas nevojës shton fletë plotësuese dhe atë e evidenton)

Претставникот на листата _____ ги даде следните

(име и презиме на претставникот)

забелешки: _____

(назив на подносителот на листата)

Пërfaqësuesi i paraqitësit të listës _____ i dha këto vërejtje

(emri dhe mbiemri i përfaqësuesit të listës)

(Emrimi i paraqitësit të listës)

(овој дел го пополнува претседателот на избирачкиот одбор кој по потреба вметнува дополнителен лист и тоа го евидентира)

((këtë pjesë e plotëson kryetari i këshillit zgjedhor icili sipas nevojës shton fletë plotësuese dhe atë e evidenton))

Претставникот на подносителот на листата

Përfaqësuesi i i paraqitësit të listës _____

(име и презиме на претставникот)

(emri dhe mbiemri i përfaqësuesit)

_____ ги даде следните забелешки:
i ceku këto vërejtje

(назив на подносителот на листата)

(emërimi i paraqitësit të listës)

(овој дел го пополнува претседателот на избирачкиот одбор кој по потреба вметнува дополнителен лист и тоа го евидентира)

((këtë pjesë e plotëson kryetari i këshillit zgjedhor icili sipas nevojës shton fletë plotësuese dhe atë e evidenton))

ИЗБИРАЧКИ ОДБОР

KËSHILLI ZGJEDHOR

(место и дата

(vendi dhe data)

Претседател

Kryetar _____

(име, презиме и своерачен потпис)

(emri, mbiemri dhe nënshkrimi personal)

Членови:

Anëtarë: 1. _____

2. _____

3. _____

4. _____

(име, презиме и своерачен потпис)

(emri, mbiemri dhe nënshkrimi personal)

Членот од Избирачкиот одбор, _____ не го потпиша
записникот од следните
причини: _____

Anëtar i Këshillit zgjedhor.

nuk e nënshkroi procesverbalin për këto arsye:

(овој дел го пополнува претседателот на избирачкиот одбор кој по потреба вметнува дополнителен лист и тоа го евидентира)

(këtë pjesë e plotëson kryetari i këshillit zgjedhor icili sipas nevojës shton fletë plotësuese dhe atë e evidenton)

Присутни претставници на подносителите на листи:

Përfaqësuesit e pranishëm të paraqitësve së listave:

1. _____

2. _____

3. _____

4. _____

5. _____

6. _____

(име и презиме со назнака на која листа е претставник)

(emri dhe mbiemri me titull i cilës parti është përfaqësues)

(СЕ ЕВИДЕНТИРА НИВНОТО ПРИСУСТВО А НЕ ГО ПОТПИШУВААТ ЗАПИСНИКОТ)

(PRANIA E TYRE EVIDENTOHET, NDËRSA NIK E NËNSHKRUAJNË PROCESVERBALIN)

Образец број 14
член 92 од ИЗ
Formulari numër 14
neni 92 nga KZ

ЗАПИСНИК PROCESVERBAL

за предавање на изборниот материјал од Општинската изборна комисија
_____, на Избирачкиот одбор за избирачко место број _____
_____ составен на _____ година
_____ пèр дорèзимин е материалит згjedhor nga Komisioni komunal i
згjedhjeve _____, нè Кèшillin згjedhor нè vendvotimin
_____ numër _____ пèрpilluar мè _____

Врз основа на член 92 став 1 од Изборниот законик, Општинска изборна комисија _____ на Избирачкиот одбор на избирачкото место број _____ му го предаде следниот изборен материјал:
Нè базè тè nenit 92 paragrafi 1 nga Kodi згjedhor, Komisioni komunal i згjedhjeve _____
Кèшillit згjedhor нè vendvotimin numër _____ ja дорèзои материалин нè vijim:

1. _____

гласачки ливчиња за гласање за листи на кандидати за избор на пратеници во Собранието на Република Македонија со сериски броеви од _____ до _____, односно колку што има избирачи запишани во потврдениот изводот од избирачкиот список за тоа избирачко место;
флетèvote тè votimit пèр lista тè кандидатèве пèр депутатè нè Kuvendin e Republikës sè Maqedonisè me numër serik prej _____ deri, пèркатèсisht са згjedhès janè тè regjistruar нè Regjistrin згjedhor пèр кèтè vendvotim:

2. _____ кутии за гласање
_____ kuti пèр votim;
3. _____ паравани за гласање;
_____ paravanè пèр votim;
4. _____ печати со број на гласачкото место;
_____ Vula me numër тè venvotimit;
5. _____ обрасци на записници за Избирачкиот одбор и за претставниците на подносителите на листите; formularè dhe procesverbal пèр Кèшillin згjedhordhe пèр пèрfaqësuesit e paraqitësve тè listave;
6. _____ огласи на утврдени листи на кандидати за избор на Пратеници во Собранието на Република Македонија;
Shpallje пèр listat e verifikuara тè кандидатèве пèр згjedhje депутатè нè Kuvendin e Republikës sè Maqedonisè;
7. _____ потврден извод од Избирачки список за Избирачкото место број _____;
_____ ekstrakt i verifikuar nga Regjistri згjedhor пèр vendvotimin numër _____

8. _____ ;Маркери-Видливо мастило за обележување на гласачи
_____ (CO БРОЈ И ЗБОРОВИ) Marker-Ngjyrè e dukshme
_____ (ME NUMER DHE FJALE)

пër gjurmim të votuesve:

9. _____ графитно перниче
mbështetës grafiti

(CO БРОЈ И ЗБОРОВИ)
(ME NUMER DHE FJALE)

10 _____ упатство за гласањ
udhëzim për votim

(CO БРОЈ И ЗБОРОВИ)
(ME NUMER DHE FJALE)

(SE НАВЕДУВА И ДРУГИОТ МАТЕРИЈАЛ ПОТРЕБЕН ЗА ГЛАСАЊЕ)
(THEKSONET DHE MATERIALI TJETËR I DUHUR PËR VOTIM)

Присутните претставници на подносителите на листи ги изнесоа следните забелешки
за предавањето на изборниот материјал:

Пërfaqësuesit e pranishëm të paraqitësve së listave për dorëzimin e materialit zgjedhor i
cekën këto vërejtje: _____

Предавањето на изборниот материјал е завршено во _____ часот.
Dorëzimi i materialit zgjedhor mbaroi në ora _____

Во/нë _____

На/мë _____

(место и дата)
(vendi dhe data)

П Р И М И Л
PRANOI

М.П./V.V.

П Р Е Д А Л
DORËZOI

П Р Е Т С Е Д А Т Е Л
KRYETAR

на Избирачкиот одбор
i Këshillit zgjedhor

член на Општинската изборна комисија
anëtar i Komisionit komunal të zgjedhjeve

Членови на Избирачкиот одбор:
Anëtarë të Këshillit zgjedhor

1. _____
2. _____
3. _____
4. _____

Присутни претставници на подносителите на листи на кандидати:
Përfaqësuesit e pranishëm të paraqitësve të listave:

(се евидентира нивното присуство а не го потпишуваат записникот
(evidentohet prania e tyre ndërsa nuk e nënshkruajnë procesverbalin)

1. _____
2. _____
3. _____
4. _____
5. _____
6. _____

(ИМЕ И ПРЕЗИМЕ НА ПРЕТСТАВНИКОТ И НАЗИВ НА ПОДНОСИТЕЛОТ НА ЛИСТАТА)

(EMRI DHE MBIEMRI I PËRFAQËSUESIT DHE EMËRIMI I PARAQITËSIT TË LISTËS)

Образец број 9
член 31 став (2) точка 5 и член 68 став (1) од ИЗ
Formulari numër 9
neni 31 paragrafi(2) pika 5 dhe neni 68 paragrafi (1) nga KZ`

ЗАПИСНИК
PROCESVERBAL

за влечење ждрепка на редослед на листите на кандидати за избор на пратеник
во Изборната единица број _____
për tërheqjen e shortit për radhitjen e listave të kandidatëve për deputet në Njësinë
zgjedhore _____

Врз основа на член 31 став 2 точка 5 и член 68 став 1 од Изборниот законик, Државната изборна комисија на _____ 2014 година со ждрепка го утврди редоследот на листите на кандидати во гласачкото ливче.

Në bazë të nenit 31 paragrafi 2 pika 5 dhe nenit 68 paragrafi 1 nga Kodi zgjedhor, Komisioni shtetëror i zgjedhjeve më _____ 2014 me short e verifikoi radhitjen e listave të kandidatëve në fletëvotim.

Согласно член 68 став (2) од Изборниот законик, Државната изборна комисија писмено поодделно ги извести овластените претставници на подносителот на листата на кандидати за денот и часот кога ќе се изврши ждрепката.

Në pajtim me nenin 68 paragrafi (2) nga Kodi zgjedhor, Komisioni shtetëror i zgjedhjeve ndaras me shkresë do ti njoftojë përfaqësuesit e paraqitësve të listës së kandidatëve për ditën dhe orën kur dotë tërhiqet shorti.

На седницата присуствуваа следните претставници на подносителите на листата на кандидати:

Në mbledhje ishin të pranishëm këta përfaqësues të paraqitësve të listës së kandidatëve:

- | | |
|--|---|
| 1. _____
(име и презиме)
(emri dhe mbiemri)

(emërimi i listës) | _____
(назив на листа на кандидати)
(emërimi i listës së kandidatëve) |
| 2. _____
(име и презиме)
(emri dhe mbiemri) | _____
(назив на листа на кандидати)(emërimi i listës së kandidatëve) |

kandidatëve)

итн. до конечниот број на претставници на листите
etj. deri në numrin e përgjithshëm e përfaqësuesve të listave

За влечењето ждрепка на посебни ливчиња се испишани броевите од 1 до бројот на предложените листи на кандидати. Ливчињата се превиткуваат, се ставаат во пликови, се спуштаат во кутија и се мешаат.

Për tërheqjen e shortit në fletë të veçanta janë të shkruara numrat prej 1 deri në numrin e listave të paraqitura të kandidatëve. Fletët lakohen dhe shtihen në zarfe, lëshohen në kuti dhe përzihen.

Извлекување на редниот број на листата на кандидати се врши по азбучен редослед на името на подносителот - политичката партија или коалицијата односно според азбучниот редослед на презимето на овластениот претставник на листата на кандидати предложена од група избирачи.

Tërheqja e radhitjes së numrit të listava të kandidatëve bëhet sipas alfabetit të emrit të paraqitësit – partisë politike ose koalicionit përkatësisht sipas mbiemrit të përfaqësuesit të autorizuar i listave të kandidatëve të propozuar nga grup zgjedhësish.

Со извршеното влечење – ждрепка е утврден следниот редослед на листите на кандидати во гласачкото ливче за избор на пратеници во Собранието на Република Македонија во Изборната единица број: _____

Me tërheqjen e shortit u verifikua radhitja e listave të kandidatëve në fletëvotim për në Kuvendin e Republikës së Maqedonisë në vijim : _____:

1. _____
(назив на листа на кандидати и име и презиме на носителот на листата на кандидати
(emërimi i listës së kandidatëve dhe emri e mbiemri i bartësit të listës së kandidatëve)

2. _____
(назив на листа на кандидати и име и презиме на носителот на листата на кандидати
(emërimi i listës së kandidatëve dhe emri e mbiemri i bartësit të listës së kandidatëve)

ИТИ ДО ВКУПНИОТ БРОЈ НА ЛИСТИТЕ НА КАНДИДАТИЕ
ti deri në numrin e përgjithshëm të listave së kandidatëve

во/нë _____

(место и дата
) (vendi dhe data)

М.П./ V.V

Државна изборна комисија
Komisioni shtetëror i zgjedhjeve
ПРЕТСЕДАТЕЛ
KRYETAR

ПОТПРЕТСЕДАТЕЛ
NËNKRYETAR

Членови на Државна изборна комиси
Anëtarët e Komisionit shtetëror të zgjedhjeve

1. _____
2. _____
3. _____
4. _____
5. _____

Образец број 12
член 69 став 2 од ИЗ
Formular numër 12
neni 69 paragrafi 2 nga KZ

Врз основа на член 69 став (2) од Изборниот законик, Државната изборна комисија на
Нë базë të nenit 69 paragrafi (2) nga Kodi zgjedhor, Komisioni shtetëror i zgjedhjeve
_____ ги објавува/и shpallë

(ДЕН, МЕСЕЦ И ГОДИНА)

(DITA, MUAJI DHE VITI)

УТВРДЕНИТЕ VERIFIKIMIN

**единствени листи на кандидати за пратеници во Собранието на Република
Македонија во Изборната единица број _____**
e listave unike për kandidatë për deputetë në Kuvendin e Republikës së Maqedonisë në
Njësinë zgjedhore numër _____

1. _____
(назив на листата на кандидати и име и презиме на носителот на листата)
(emërimi i listës së kandidatëve, emri dhe mbiemri i bartësit të listës)
2. _____
(назив на листата на кандидати и име и презиме на носителот на листата)
(emërimi i listës së kandidatëve, emri dhe mbiemri i bartësit të listës)
3. _____
(назив на листата на кандидати и име и презиме на носителот на листата)
(emërimi i listës së kandidatëve, emri dhe mbiemri i bartësit të listës)

=====

*се внесува за сите утврдени листи на кандидати
theksohet për gjitha listat e kandidatëve*

Утврдените листи на кандидати за избор на пратеници во Собранието на Република
Македонија за Изборната единица број _____ се објавува во дневниот
печат _____ од кои едниот е на јазикот на _____
(назив на дневниот печат)

Listat e verifikuara të kandidatëve për deputet në Kuvendin e Republikës së Maqedonisë
për Njësinë zgjedhore numër _____ shpallet në shtypin ditor _____
nga të cilët njëri është _____
(emrimi i shtypit ditor)

на јазикот на заедницата што го зборуваат најмалку 20% од граѓаните во Република
Македонија
нë gjuhën e bashkësisë etnike që e flasin së paku 20% nga qytetarët e Republikës së
Maqedonisë

Број/Numër _____

Во/нë _____

(место и дата)

(vendi dhe data)

Државна изборна комисија,
Komisioni shtetëror i zgjedhjeve
ПРЕТСЕДАТЕЛ
KRYETAR

М.П./V.V

Образец број 4
член 65 став 1, 64 став 2 и 60 од ИЗ
Formulari numër 4
neni 65 paragrafi 1 dhe 64 paragrafi 2 nga KZ

ЛИСТА LISTA

за предлагање на кандидати за избор на пратеници во Собранието на Република
Македонија во Изборната единица број _____
për propozimin e kandidatëve për zgjedhje të deputetëve në Kuvendin e Republikës së
Maqedonisë në Njësinë zgjedhore numër _____

НАЗИВ НА ЛИСТАТА:

ИМЕТО НА ПОДНОСИТЕЛОТ НА ЛИСТАТА

ЕМЕРИМ И ЛИСТЕС :

EMRI I PARAQITESIT TE LISTES

ПОДНОСИТЕЛ НА ЛИСТАТА:

ИМЕТО НА ПОДНОСИТЕЛОТ НА ЛИСТАТА И СИМБОЛ НА ПОДНОСИТЕЛОТ НА ЛИСТАТА (АКО ИМА)

PARAQITËS I LISTËS:

EMRI DHE MBLEMRI I PARAQITESIT TE LISTES DHE SIMBOLI (NESE KA)

ја поднесува следната листа на кандидати за пратеници во Собранието на Република
Македонија во изборната единица број _____:

e paraqet listën në vijim të kandidatëve për deputetë në Kuvendin e Republikës së Maqedonisë:

1. _____
(име и презиме на носителот на листата, постојано живеалиште, и ЕМБГ)
(emri dhe mblemri i bartësit të listës, vendbanimi i përhershëm, dhe NVAQ)
2. _____
(име и презиме на кандидатот на листата, постојано живеалиште, и ЕМБГ)
(emri dhe mblemri i kandidatit, vendbanimi i përhershëm, dhe NVAQ)
3. _____
(име и презиме на кандидатот на листата, постојано живеалиште, и ЕМБГ)
(emri dhe mblemri i kandidatit të listës, vendbanimi i përhershëm, dhe NVAQ)
4. _____
(име и презиме на кандидатот на листата, постојано живеалиште, и ЕМБГ)
(emri dhe mblemri i kandidatit të listës, vendbanimi i përhershëm, dhe NVAQ)
5. _____
(име и презиме на кандидатот на листата, постојано живеалиште, и ЕМБГ)
(emri dhe mblemri i kandidatit, të listës, vendbanimi i përhershëm, dhe NVAQ)

.....
.....

20. _____
(име и презиме на кандидатот на листата, постојано живеалиште, и ЕМБГ)
(emri dhe mblemri i kandidatit, të listës, vendbanimi i përhershëm, dhe NVAQ)

Во/ në _____

(место и дата)

(vendi dhe data)

**ПОДНОСИТЕЛ НА ЛИСТАТА
PARAQITËS I LISTËS**

(ИМЕ И ПРЕЗИМЕ НА ОБЛАСТЕНИОТ ПРЕТСТАВНИК)

(EMRI DHE MBIEMRI I PËRFAQËSUESIT TË AUTORIZUAR)

(ЕМБГ НА ОБЛАСТЕНИОТ ПРЕТСТАВНИК)

(NVAQ E PËRFAQËSUESIT TË AUTORIZUAR)

(СВОЕРАЧЕН ПОТПИС НА ОБЛАСТЕНИОТ ПРЕТСТАВНИК)

(NËNSHKRIMI I PERSONIT TË AUTORIZUAR)

Образец број 5
член 67 став 3 од ИЗ
Formulari numër 5
neni 67 paragrafi 3 nga KZ

Врз основа на член 67 став (3) од Изборниот законик, Државната изборна комисија на _____ година, во состав _____,
(претседател) (потпретседател)
и членовите _____,
донесе
Нë базë тë nenit 67 paragrafi (3) nga Kodi zgjedhor, Komisioni shtetëror i zgjedhjeve më _____,
нë пërbërje _____,
(kryetar) (nënkryetar)
dhe anëtarët _____
_____ miratoi

РЕШЕНИЕ AKTVENDIM

Листа на кандидати за избор на пратеници во Собранието на Република Македонија во изборната единица број _____ поднесена од подносителот _____

Lista e kandidatëve për zgjedhje të deputetëve në Kuvendin e Republikës së Maqedonisë në Njësinë zgjedhore numër _____ e paraqitur nga paraqitësi _____

(име на подносителот на листата на кандидати)

(emri i paraqitësit të listës së kandidatëve)

**СЕ ПОТВРДУВА.
VERIFIKONET.**

М.П.
V.V.

ПРЕТСЕДАТЕЛ
KRYETAR
на Државната изборна комисија
i Komisionit shtetëror të zgjedhjeve

(своерачен потпис)

(nënshkrimi personal)

ПОТПРЕТСЕДАТЕЛ

NËNKRYETAR

на Државната изборна комисија
i Komisionit shtetëror të zgjedhjeve

(своерачен потпис)

(nënshkrimi personal)

Членови Anëtarë të

на Државната изборна комисија
të Komisionit shtetëror të zgjedhjeve

1. _____

2. _____

3. _____

4. _____

5. _____

(своерачен потпис)

(nënshkrimi personal)

(место и дата)

(vendi dhe data)

Образец број 13
член 91 став (4) од ИЗ
Formulari numër 13
neni 91paragrafi(4) nga KZ

ЗАПИСНИК PROCESVERBAL

за предавање на изборниот материјал од Државната изборна комисија на
Општинската изборна комисија _____

пër dorëzimin e materialit zgjedhor nga Komisioni shtetëror i zgjedhjeve në Komisionin
komunal të zgjedhjeve _____

Врз основа на член 91 став 4 од Изборниот законик, Државната изборна комисија на
Општинска изборна комисија _____, на ден _____
година и го предаде следниот изборен материјал:

Нë базë të nenit 94 paragrafi 4 nga Kodi zgjedhor, Komisioni shtetëror i zgjedhjeve,
Komisionit komunal të zgjedhjeve _____, më datë _____
ja dorëzoi materialin në vijim:

1. _____
(CO БРОЈ И ЗБОРОВИ)
(ME NUMËR DHE FJALË)

гласачки ливчиња за избор на
пратеници во Собранието на Република Македонија со сериски броеви од
_____ до _____ односно колку што има запишано
избирачи во изводот од Избирачкиот список за избирачките места за кои е надлежна
Општинската изборна комисија; _____

fletëvotime për zgjedhje të deputetëve në Kuvendin e Republikës së Maqedonisë me numër serik
prej - _____ deri _____ përkatësisht sa zgjedhës janë të regjistruar
në Regjistrin zgjedhor për vendvotimet që është kompetente Komisoioni komunal i
zgjedhjeve; _____

2. _____ кутии за гласање;
kuti për votim:
(CO БРОЈ И ЗБОРОВИ)
(ME NUMËR DHE FJALË)

3. _____ паравани за гласање;
paravanë për votim:
(CO БРОЈ И ЗБОРОВИ)
(ME NUMËR DHE FJALË)

4. _____ печати со број на гласачкото место;
vula me numër të vendvotimit:
(CO БРОЈ И ЗБОРОВИ)
(ME NUMËR DHE FJALË)

5. _____ обрасци – записници;
formularë –procesverbalë:
(CO БРОЈ И ЗБОРОВИ)
(ME NUMËR DHE FJALË)

6. _____ огласи на утврдени листи
(CO БРОЈ И ЗБОРОВИ)
(ME NUMER DHE FJALE)
- на кандидати;
shpallje për listat e verifikuara të kandidatëve:
7. _____ потврден извод од
(CO БРОЈ И ЗБОРОВИ)
(ME NUMER DHE FJALE)
- Избирачкиот список за избирачките места за кои е надлежна општинската изборна комисија. екстракт i verifikuar nga Regjistri zgjedhor për vendvotimet ku kompetente është komisioni komunal i zgjedhjeve.
8. _____ ;Маркери-Видливо мастило за обележување на гласачи
(CO БРОЈ И ЗБОРОВИ)
(ME NUMER DHE FJALE) Marker-Ngjyrë e dukshme për gjurmim të votuesve
- :
9. _____ графитно перниче
(CO БРОЈ И ЗБОРОВИ)
(ME NUMER DHE FJALE) mbështetës grafiti
- 10 _____ упатство за гласањ
(CO БРОЈ И ЗБОРОВИ)
(ME NUMER DHE FJALE) udhëzim për votim
- :

(SE НАВЕДУВА И ДРУГИОТ МАТЕРИЈАЛ ПОТРЕБЕН ЗА ГЛАСАЊЕ)
(THEKSOHET DHE MATERIALI TJETËR PËR PËRDORIM NË VOTIM)

Присутните претставници на подносителите на листи ги изнесоа следните забелешки за предавањето на изборниот материјал:

Përfaqësuesit e pranishëm të paraqitësve të listës i cekën këto vërejtje:

Предавањето на изборниот материјал е завршено во _____ часот.
Dorëzimi i materialit mbaroi në ora _____

во /пë _____

(место и дата)

(vendi dhe data)

**ПРИМИЛ
ПРЕТСЕДАТЕЛ**

М.П./V.V: М.П./V.V

**ПРЕДАЛ
DORËZOI**

**PRANOI
KRYETARI**

Овластено лице на Државната изборна комисија
Personi i autorizuar i Komisionit shtetëror të zgjedhjeve

на Општинска изборна комисија
i Komisionit komunal të zgjedhjeve

Членови на Општинската Изборна комисија:
Anëtarë të Komisionit komunal të zgjedhjeve:

1. _____
2. _____
3. _____
4. _____

Присутни претставници на подносителите на листи на кандидати:

Përfaqësues e pranishëm të paraqitësve të listave:

(се евидентира нивното присуство а не го потпишуваат записникот)
(evidentohet praninë e tyre ndërsa nuk e nënshkruajnë procesverballin)

1. _____
2. _____
3. _____
4. _____
5. _____
6. _____
7. _____
8. _____
9. _____
10. _____
11. _____
12. _____

(ИМЕ И ПРЕЗИМЕ НА ПРЕТСТАВНИКОТ И НАЗИВ НА ПОДНОСИТЕЛОТ НА ЛИСТАТА)

(EMRI DHE MBIEMRI I PËRFAQËSUESIT DHE EMËRIMI I PARAQITËSIT TË LISTËS)

Образец број 11
член 67 став 2 од ИЗ
Formulari numër 11
neni 67 paragrafi 2 i KZ

ИЗВЕСТИЕ
NJOFTIM

за отстранување на неправилности во поднесената листа на кандидати од
подносителот на листата _____
за избор на пратеници во Собранието на Република Македонија,
во Изборната единица број _____
për menjanimin e parregullësive në listën e paraqitur të kandidatëve nga
paraqitësi i listës _____

На _____ година ____:____ часот до Државната изборна комисија
беше поднесена листата на кандидати за избор на пратеници во Собранието на
Република Македонија во изборната единица број _____ од подносителот на листата

(ИМЕ НА ПОДНОСИТЕЛОТ НА ЛИСТАТА НА КАНДИДАТИ)

Мë _____ në ora ____:____ deri në Komisionin shtetëror të zgjedhjeve u
parashtrua lista e kandidatëve për zgjedhje të deputetëve në Kuvendin e Republikës së
Maqedonisë në njësinë zgjedhore numër _____ nga paraqitësi i listës;

EMRI I PARAQITESIT TE LISTES TE KANDIDATEVE)

По извршениот преглед на поднесената листа на кандидати, државната изборна
комисија утврди дека листата ги содржи следните неправилности;

(СЕ НАВЕДУВААТ УТВРДЕНИТЕ НЕПРАВИЛНОСТИ)

Pas kontrollimit të kryer së listës së parashtruar të kandidatëve, Komisioni shtetëror i
zgjedhjeve verifikoi se lista i përmban këto parregullësi:

KEKEN PARREGULLËSITË E VERIFIKUARA

Врз основа на член 67 став (2) од Изборниот законик Државната изборна комисија го повикува _____ овластен претставник на подносителот, да ги отстрани констатираните неправилности и/или пропусти во рок од 48 часа од приемот на листата.

Во спротивно поднесената листа ќе биде отфрлена во рок од 24 часа.

Нë базë të nenit 67 paragrafi (2) nga Kodi zgjedhor Komisioni shtetëror i zgjedhjeve e thërret _____ përfaqësuesin e autorizuar të paraqitësit, që në afat prej 48 orëve nga pranimi i listës , ti mënjanojë parregullësitë ose lëshimet e konstatuara

Në të kundërtën lista e parashtruar në afat prej 24 orëve do të hudhet poshtë.

Во

Në _____

(место и дата) (vendi dhe data)

М.П.

V.V.

**ДРЖАВНА ИЗБОРНА КОМИСИЈА
ПРЕТСЕДАТЕЛ**

**КОМИСИОНА СХТЕТЁРОР I ЗГЈЕДНЈЕВЕ
КРЈЕТАР**

Образец број 2 *Formular numër 2*
член 63 ст. 1, 61 ст. 1 и 60 ст. 7 од Изборен
и 63 параграф 1, нени 61 параграф 1 dhe нени 60 параграф 7

ОБРАЗЕЦ FORMULAR

за собирање на потписи за предлагање на кандидати за избор на пратеници во
Собранието на Република Македонија за листа на кандидати предложена од група
избирачи (се впишува името и презимето на носителот на листата) во Изборната
единица број

për mbledhjen e nënshkrimeve për propozimin e kandidatëve për zgjedhje të deputetëve në
Republikën e Maqedonisë për listën e kandidatëve të propozuar nga grup zgjedhësish
(shënohet emri dhe mbiemri i i bartësit të listës)
në Njësine zgjedhore numër

За пратеници во Собранието на Република Македонија во Изборната единица број
 ги предлагам следните кандидати:

Për deputetë në Kuvendin e Republikës së Maqedonisë në Njësine zgjedhore numër
I propozoj këta kandidatë:

Реден број/ Nr.rendor	ИМЕ И ПРЕЗИМЕ EMRI DHE MBIEMRI	ПОСТОЈАНО ЖИВЕАЛИШТЕ BANIMINI I PËRHERSHËM	ЕМБГ/NVAQ
1.			
2.			
3.			
.....			
.....			
20.			

Предлогот за кандидати за избор на пратеници во Собранието на Република
Македонија во Изборната единица број го подржувам со свој потпис:

Propozimi i kandidatëve për deputetë në Kuvendin e Republikës së Maqedonisë në Njësine
zgjedhore numër e përmbaj me nënshkrimin tim:

Реден број Nr.rendor	Име и презиме Emri dhe mbiemri	ЕМБГ NVAQ	ПОТПИС NËNSHKRIMI
1.			
2.			
3.			
4.			

5.			
.....			
.....			
1000.	ИТН ДО НАЈМАЛКУ 1000 ПОТПИСИ ETJ DERI SË PAKU 1000 NË NËNSHKRIME		

Овој Образец се приложува кон Образец број 3
Ky Formular i bashkangjitet Formularit numër3

во/нë _____

ПРЕДЛАГАЧ
PROPOZUES

(место и дата)
(vendi dhe data)

ИМЕ И ПРЕЗИМЕ И ЕМБГ НА ИЗБИРАЧОТ ШТО ГО ПОТПИШУВА ПРЕДЛОГОТ
EMRI DHE MBIEMRI DHE NVAQ I ZGJEDHËSIT QË E NËNSHKRUAN P PROPOZIMIN

M. П./V.V

ПОТПИС ОД СЛУЖБЕНОТО ЛИЦЕ НА
ДРЖАВНАТА ИЗБОРНА КОМИСИЈА
NËNSHKRIMI I PERSONIT ZYRTAR TË KOMISIONIT
SHTETËROR TË ZGJEDHJEVE

Образец број 3
член 65 став 1, 64 став 2 и 60 став 7 од ИЗ
Formulari numër 3
neni 65 paragrafi 1, 64 paragrafi 2
dhe neni 60 paragrafi 7 nga KZ

ЛИСТА LISTA

на кандидати за избор на пратеници во Собранието на Република Македонија во
Изборната единица број _____
e kandidatëve për zgjedhje të deputetëve në Kuvendin e Republikës së Maqedonisë në
Njësinë zgjedhore numër _____

НАЗИВ НА ЛИСТАТА:
EMËRIMI I LISTËS :

Група избирачи
Grup zgjedhësish

ИМЕТО И ПРЕЗИМЕТО НА ПОДНОСИТЕЛОТ НА ЛИСТАТА
EMRI DHE MBIEMRI I PARAQITESIT TE LISTËS

ПОДНОСИТЕЛ НА ЛИСТАТА:
PARAQITËS I LISTËS :

Група избирачи
Grup zgjedhësish

ИМЕТО И ПРЕЗИМЕТО НА ПОДНОСИТЕЛОТ НА ЛИСТАТА
И СИМБОЛ (АКО ИМА)
EMRI DHE MBIEMRI I PARAQITESIT TE LISTËS
DHE SIMBOLI (NESE KA)

За кандидати на листата на кандидати за избор на пратеници во Собранието на Република Македонија во Изборната единица број _____ ги предлагаме:

Për kandidatë të listës së kandidatëve për zgjedhje të deputetëve në Kuvendin e Republikës së Maqedonisë në Njësinë zgjedhore numër _____ i propozojmë:

1. _____
(име и презиме на носителот на листата, постојано живеалиште, и ЕМБГ)
(emri dhe mbiemri i bartësit të listës, vendbanimi i përhershëm, dhe NVAQ)
 2. _____
(име и презиме на кандидатот на листата, постојано живеалиште, и ЕМБГ)
(emri dhe mbiemri i kandidatit, vendbanimi i përhershëm, dhe NVAQ)
 3. _____
(име и презиме на кандидатот на листата, постојано живеалиште, и ЕМБГ)
(emri dhe mbiemri i kandidatit të listës, vendbanimi i përhershëm, dhe NVAQ)
 4. _____
(име и презиме на кандидатот на листата, постојано живеалиште, и ЕМБГ)
(emri dhe mbiemri i kandidatit të listës, vendbanimi i përhershëm, dhe NVAQ)
 5. _____
(име и презиме на кандидатот на листата, постојано живеалиште, и ЕМБГ)
(emri dhe mbiemri i kandidatit, të listës, vendbanimi i përhershëm, dhe NVAQ)
-
20. _____
(име и презиме на кандидатот на листата, постојано живеалиште, и ЕМБГ)
(emri dhe mbiemri i kandidatit, të listës, vendbanimi i përhershëm, dhe NVAQ)

Во/ në _____

(место и дата)

(vendi dhe data)

ПОДНОСИТЕЛ

PARAQITËS

(ИМЕ И ПРЕЗИМЕ НА ОВЛАСТЕНИОТ ПРЕТСТАВНИК)

(EMRI DHE MBIEMRI I PËRFAQËSUESIT TË AUTORIZUAR)

(ЕМБГ НА ОВЛАСТЕНИОТ ПРЕТСТАВНИК)

(NVAQ E PËRFAQËSUESIT TË AUTORIZUAR)

(СВОЕРАЧЕН ПОТПИС НА ОВЛАСТЕНИОТ ПРЕТСТАВНИК)

(NËNSHKRIMI I PERSONIT TË AUTORIZUAR)

Образец број 1
Член 65 став 5 од ИЗ
Formulari numër 1
neni 65 paragrafi 5 nga KZ

**ИЗЈАВА
DEKLARATË**
за прифаќање на кандидатура
për pranimin e kandidaturës

(име и презиме)

(emri dhe mbiemri)

(адреса според лична карта)(adresa sipas letërnjoftimit)

(ЕМБГ)

(NVAQ)

Се согласувам со кандидатурата за избор на пратеник во Собранието на Република Македонија во листата на кандидати во Изборната единица број _____ поднесена од

Пajtohem me kandidaturën për zgjedhje deputet në Kuvendin e Republikës së Maqedonisë në listën e kandidatëve në Njësinë zgjedhore numër _____ e paraqitur nga

(име на овластениот подносител на листата: политичка партија односно група избирачи)

(emri i paraqitësit të autorizuar të listës : partia politike përkatësisht grup zgjedhësish)

Оваа изјава е неотповиклива.
Kjo deklaratë është e parevokueshme.

Во/нë _____

**КАНДИДАТ
KANDIDATI**

(место и дата)

(vendi dhe data)

(ИМЕ И ПРЕЗИМЕ)(EMRI DHE MBIEMRI)

(СВОЕРАЧЕН ПОТПИС)(NENSHKRIMI PERSONAL)

Образец број 25
Formulari numër 25

член 127 и член 128 став од Из
neni 127 dhe neni 128 nga KZ

ЗАПИСНИК PROCESVERBAL

за утврдување на резултатите од гласањето за листите на кандидати за
избор на пратеници во Собранието на Република Македонија

për verifikimin e rezultateve nga votimi për listat e kandidatëve për zgjedhje të
deputetëve në Kuvendin e Republikës së Maqedonisë

Изборната единица број
Njësia zgjedhore numër _____

Државната изборна комисија во состав

Komisioni shtetëror në përbërje :

Претседател

Kryetar

Потпретседател/nënkryetar

и Членовите

dhe Anëtarët:

на ден _____. година утврди дека гласањето за листите на кандидати е извршено
во Изборната единица број _____ во вкупно _____ избирачки места,
дека се добиени записниците од надлежните Општински изборни комисии од Изборната

единица број _____ и целокупниот изборен материјал во законски определениот рок.

ме датë _____verifikoi se votimi i kryer për listat e kandidatëve në Njësinë zgjedhore numër _____në numrin e përgjithshëm _____
të vendvotimeve _____se janë pranuar procesverbalet nga Komisione komunale të zgjedhjeve kompetente të Njësisë zgjedhore numër _____dhe tërë materiali në afatin e caktuar ligjor.

Врз основа на Записниците за сумирање и утврдување на резултатите од гласањето од сите _____општински изборни комисии во Изборната единица број _____, изводите од Избирачкиот список и целокупниот останат изборен материјал, Државната изборна комисија утврди и сумира:

Нë базë të Procesverbalëve për sumimin dhe verifikimin e rezultateve nga votimi i gjitha _____komisioneve komunale të zgjedhjeve në Njësinë zgjedhore numër _____,ekstraktet nga Regjistri zgjedhor dhe i tërë materiali tjetër zgjedhor, Komisioni shtetëror i zgjedhjeve sumoi dhe verifikoi:

Вкупен број на Општински изборни комисиони	Numri i përgjithshëm i komisioneve komunale të zgjedhjeve	Вкупен број на избирачки места	Numri i përgjithshëm i vendvotimeve	Вкупно гласачи според изводот од избирачкиот список	Numri i përgjithshëm i votuesve sipas eksakteve nga Regjistri i zgjedhor	Вкупно гласачи според 1. Записник 17 2. Записник 18 3. Записник 19 Numri i përgjithshëm sipas procesverballi 17 procesverballi 18 dhe procesverballi 19	Вкупен број на болни и немоќни лица кои гласале	Numri i përgjithshëm i personave të sëmurë dhe të pa fuqishëm që votuan	Вкупен број на гласачи кои гласале	Numri i përgjithshëm i votuesve që kanë votuar	Вкупен број на употребени гласачки ливчиња	Numri i përgjithshëm i fletëvotimeve të përdorura	Вкупен број на важечки гласачки ливчиња	Numri i përgjithshëm i fletëvotimeve të vlefshme	Вкупен број на неважечки гласачки ливчиња	Numri i përgjithshëm i fletëvotimeve të pavlefshme
--	---	--------------------------------	-------------------------------------	---	--	---	---	---	------------------------------------	--	--	---	---	--	---	--

Согласно резултатите утврдени во Записниците за сумирање и утврдување на резултатите од гласањето од сите _____ општински изборни комисиони во Изборната единица број _____, Државната изборна комисија го сумира следното:

Në pajtim me rezultatet e konfirmuara në Procesverbalet për dhe sumim dhe rezultateve të konfirmuara nga votimi në të gjitha komisionet komunale të zgjedhjeve në Njësinë zgjedhore numër _____ Komisioni shtetëror i zgjedhjeve sumoi në vijim:

P. бр. Nr.rend.	НАЗИВ НА ЛИСТАТА EMËRIMI I LISTËS	НОСИТЕЛ НА ЛИСТАТА BARTËSI I LISTËS	ОСВОЕНО ГЛАСОВИ VOTA TË FITUARA
1.			
2.			
3.			
4.			
5.			
6.			
7.			

8.				
9.				
...ИТН до конечниот број на листи на кандаидати... ... ETJ deri në numrin përfundimtar të listave të kandidatëve				

Согласно член 127 а во врска со член 128 од Изборниот законик, во Изборната единица број _____ листите на кандидати го добиле следниот број на пратенички места:
 Në pajtim me nenin 127, ndërsa në lidhje me nenin 128 nga Kodi zgjedhor, në Njësinë zgjedhore numër _____ listat e kandidatëve fituan këtë numër të vendeve për deputetë:

Р. бр. Nr. rend.	НАЗИВ НА ЛИСТАТ EMËRIMI I LISTËS	БРОЈ НА ОСВОЕНИ ПРАТЕНИЧКИ МЕСТА NUMRI E VENDEVE TË FITUARA PËR DEPUTET
1.		
2.		
3.		
4.		
5.		
6.		
7.		
8.		
9.		
...ИТН до конечниот број на листи на кандаидати... ... ETJ deri në numrin përfundimtar të listave të kandidatëve		

Согласно предложената листа на кандидати за пратеници во Собранието на Република Македонија во Изборната единица број _____ се избрани

Në pajtim lista e propozuar për deputetë në Kuvendin e Republikës së Maqedonisë në Njësinë zgjedhore numër _____ u zgjedhën

Р. бр. Nr. rend.	НАЗИВ НА ЛИСТАТА EMËRIMI I LISTËS	ИМЕ И ПРЕЗИМЕ НА ИЗБРАНИОТ КАНДИДАТ EMRI DHE MBIEMRI I KANDIDATIT TË ZGJEDHUR
1.		
2.		
	... ИТН до број 20.. ...ETJ deri në numrin 20...	
20.		

Вкупниот број на гласови што ги добила секоја листа на кандидати поодделно и бројот на добиените пратенички места е утврден врз основа на заверената – потврдената компјутерска обработка на резултатите, која е составен дел на овој записник.

Numri i përgjithshëm i votave që ka fituar secila listë e kandidatëve ndaras dhe numri i vendeve të fituara për deputet është konfirmuar me përpunim të verifikuar kompjuterik të rezultateve, i cili është pjesë përbërëse i këtij procesverballi.

М.П.
V.V.

**ПРЕТСЕДАТЕЛ
KRYETAR**

на Државната изборна комисија
i Komisionit shtetëror të zgjedhjeve

(своерачен потпис)
(nënshkrimi personal)

**ПОТПРЕТСЕДАТЕЛ
NËNKRYETAR**

на Државната изборна комисија
i Komisionit shtetëror të zgjedhjeve

(своерачен потпис)
(nënshkrimi personal))

**Членови
Anëtarë**

на Државната изборна комисија
të Komisionit shtetëror të zgjedhjeve

1. _____

2. _____

3. _____

4. _____

5. _____

(своерачен потпис)
(nënshkrimi personal)

(место и дата)
(vendi dhe data)

Држава:
Shteti:
Град:
Qyteti:

Дел I - Се пополнува пред отворање на избирачкото место

Рјеса I – Plotësohet para hapjes së vendvotimit

- 1 Вкупен број на примени гласачки личниња
Numri i plotë i fletëvotimeve të pranuar

	-		+ 1 =	
Ср. бр. на изборно со. листе Nr. ser. i fletëvotimeve të pranuar		Ср. бр. на изборно со. листе Nr. ser. i fletëvotimeve të pranuar		

Дел II Рјеса II

- 2 Време на започнување на масањето
Koha e fillimit të votimit

	:		:	
ЧАСОТ ORA				

- 3 Време на завршување на масањето
Koha e përfundimit të votimit

	:		:	
ЧАСОТ ORA				

- 4 Време на затворање на
гласачкото место
Koha e mbylljes së vendvotimit

	:		:	
ЧАСОТ ORA				

- 5 Доколку имало прекин на масањето да се наведат
причините и времетраењето на прекилот.
Nëse ka pasur ndërprerje të votimit, të shënohen arsytet
dhe kohëzgjatja e ndërprerjes:

Дел III Рјеса III

- 6 Вкупен број на избирачи во избирачкото место во ДКП според посебниот
извод од Избирачкиот список
Numri i plotë i zgjedhësve në vendvotimin në PDK sipas certifikatës të veçantë nga Lista Zgjedhore

	:		:	
--	---	--	---	--

- 7 Вкупен број на неупотребени гласачки личниња
Numri i plotë i fletëvotimeve të papërdorura

	:		:	
--	---	--	---	--

- 8 Вкупен број на избирачи потпишани во изводот од избирачкиот список кои масање
Numri i plotë i zgjedhësve të nënshkruara në certifikatën e listës zgjedhore të cilët kanë votuar

	:		:	
--	---	--	---	--

Дел IV - Забелешки за постапката на гласањето (Се пополнува веднаш по затворање на гласачкото место)

Рјеса IV – Vërejtje për procedurën e votimit (Plotësohet menjëherë pas mbylljes së vendvotimit)

Овластениот претставник на подносителот на листата ги даде следните забелешки:
Përfatësuesi i autorizuar i parashtruesit të listës i dha vërejtjet vijuese:

Нис и пресмет на претставникот и на име на подносителот на листата
Emri dhe titulli i përfaqësuesit dhe emri i parashtruesit të listës

Членот на избирачкиот одбор
ли даде следните забелешки:
Anëtarin i këshillit zgjedhor i dha
vërejtjet vijuese:

Овој дел го пополнува претседателот на избирачкиот одбор
Këmbë pjesë e plotësimit kryetarit të këshillit zgjedhor

Овој дел го пополнува претседателот на избирачкиот одбор
Këmbë pjesë e plotësimit kryetarit të këshillit zgjedhor

*Во случај на потреба забелешките можат да се наведат во посебен записник кој се приложува кон овој записник

* Në rast të nevojës, vërejtjet mund të shënohen në procesverbal të veçantë i cili do t'i bashkëngjitet këtij procesverball

Прва проверка пред отворање на гласачкото место Verifikimi i parë para hapjes së vendvotimit

Ве молиме проверете дали бројот на добиени гласачки личниња
е еднаков на бројот на запишани избирачи во избирачкиот список.
Ju lutemi të verifikoni nëse numri i fletëvotimeve të pranuar përputhet
me numrin e zgjedhësve të regjistruar në listën e votimit.
Во квадратите препишете ги броевите од соодветните колони.
Në katrorë shkruani numrat nga grafet përkatëse.

1		-		=	
6		-		=	

Доколку разликата е различна од нула ве молиме проверете повторно. Инаку
предвид дека одреден број на гласачки личниња можат да се отстранат од локалот
за масање на ванредно расписаном лице изабореница.
Nëse dallimi është ndryshe nga zero ju lutemi të verifikoni përsëri. Kani parasysh se një
numër i caktuar i fletëvotimeve ndoshta janë larguar nga koha për votim të personave
të shpërngulur të brendshëm dhe të burgosur.

Втора проверка по затворање на избирачкото место Verifikimi i dytë pas mbylljes së qendrës së votimit

Во квадратите препишете ги броевите од соодветните колони. Доколку
разликата е различна од нула ве молиме проверете повторно.
Në katrorë shkruani numrat nga grafet përkatëse. Nëse dallimi është ndryshe
nga zero ju lutemi verifikoni përsëri.

<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 20%; text-align: center;">10</td> <td style="width: 20%; border: 1px solid black; height: 20px;"></td> <td style="width: 20%; text-align: center;">+</td> <td style="width: 20%; border: 1px solid black; height: 20px;"></td> <td style="width: 20%; text-align: center;">=</td> <td style="width: 20%; border: 1px solid black; height: 20px;"></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">11</td> <td style="border: 1px solid black; height: 20px;"></td> <td style="text-align: center;">+</td> <td style="border: 1px solid black; height: 20px;"></td> <td style="text-align: center;">=</td> <td style="border: 1px solid black; height: 20px;"></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">9</td> <td style="border: 1px solid black; height: 20px;"></td> <td style="text-align: center;">+</td> <td style="border: 1px solid black; height: 20px;"></td> <td style="text-align: center;">=</td> <td style="border: 1px solid black; height: 20px;"></td> </tr> </table>	10		+		=		11		+		=		9		+		=		<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 20%; text-align: center;">9</td> <td style="width: 20%; border: 1px solid black; height: 20px;"></td> <td style="width: 20%; text-align: center;">-</td> <td style="width: 20%; border: 1px solid black; height: 20px;"></td> <td style="width: 20%; text-align: center;">=</td> <td style="width: 20%; border: 1px solid black; height: 20px;"></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">8</td> <td style="border: 1px solid black; height: 20px;"></td> <td style="text-align: center;">-</td> <td style="border: 1px solid black; height: 20px;"></td> <td style="text-align: center;">=</td> <td style="border: 1px solid black; height: 20px;"></td> </tr> </table>	9		-		=		8		-		=		<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 20%; text-align: center;">10</td> <td style="width: 20%; border: 1px solid black; height: 20px;"></td> <td style="width: 20%; text-align: center;">+</td> <td style="width: 20%; border: 1px solid black; height: 20px;"></td> <td style="width: 20%; text-align: center;">=</td> <td style="width: 20%; border: 1px solid black; height: 20px;"></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">11</td> <td style="border: 1px solid black; height: 20px;"></td> <td style="text-align: center;">+</td> <td style="border: 1px solid black; height: 20px;"></td> <td style="text-align: center;">=</td> <td style="border: 1px solid black; height: 20px;"></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">7</td> <td style="border: 1px solid black; height: 20px;"></td> <td style="text-align: center;">+</td> <td style="border: 1px solid black; height: 20px;"></td> <td style="text-align: center;">=</td> <td style="border: 1px solid black; height: 20px;"></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">1</td> <td style="border: 1px solid black; height: 20px;"></td> <td style="text-align: center;">+</td> <td style="border: 1px solid black; height: 20px;"></td> <td style="text-align: center;">=</td> <td style="border: 1px solid black; height: 20px;"></td> </tr> </table>	10		+		=		11		+		=		7		+		=		1		+		=	
10		+		=																																																				
11		+		=																																																				
9		+		=																																																				
9		-		=																																																				
8		-		=																																																				
10		+		=																																																				
11		+		=																																																				
7		+		=																																																				
1		+		=																																																				

Образец број 16гс
Член 116 и 117 од Изборниот законик
Formulari numër 16gs
Neni 116 dhe 117 nga Kodi Zgjedhor

Дел VII - Присутни претставници на подносителите на листи Рjesa VII – Përfaqësues të pranishëm të parashtruesve të listave

Присутни претставници на подносителите на листи:
Përfaqësues të pranishëm të parashtruesve të listave:

1. _____
2. _____
3. _____
4. _____
5. _____
6. _____
7. _____
8. _____

Име и презиме со назнака на која листа е претставник, при што се не едентифицира нивното присуство, но не го потпишува ниту апелирачкиот
Emri dhe mbiemri me shprehje në cilën listë është përfaqësues i kandidatit për listën e tyre, por nuk e nënshkruan procesverbalin.

Дел VIII - Забелешки за постапката за сумирање и утврдување на резултатите Рjesa VIII – Vërejtje për procedurën për përmbljedhje dhe vërtetim të rezultateve

Овластаниот претставник на подносителот на листата ги даде
определените забелешки.

Përfaqësuesi i autorizuar i parashtruesit të listës i dha vërejtjet vijuese:

Име и презиме на претставникот и назив на подносителот на листата
Emri dhe mbiemri i përfaqësuesit dhe emri i parashtruesit të listës

Членот на избирачкиот одбор
ги даде следните забелешки:
Anëtarin i këshillit zgjedhor i dha
vërejtjet vijuese:

Овај дел го потпишува претседателот на избирачкиот одбор
Këtë pjesë e plotëson kryetari i këshillit zgjedhor

Овај дел го потпишува претседателот на избирачкиот одбор
Këtë pjesë e plotëson kryetari i këshillit zgjedhor

*Во случај на потреба забелешките можат да се наведат во посебен записник кој се приложува кон овој записник
* Në rast të nevojës, vërejtjet mund të shënohen në procesverbal të veçantë i cili do t'i bashkëngjitet këtij procesverball

Дел IX - Избирачки одбор Рjesa IX – Këshilli Zgjedhor

ПРЕТСЕДАТЕЛ:

KRYETAR:

ЧЛЕНОВИ:

ANËTARE:

- | | | |
|----|---------------------------------------|--|
| 1. | _____ | _____ |
| | (име и презиме)
(emri dhe mbiemri) | (се одржален потпис)
(nënshkrimi me dorë) |
| 2. | _____ | _____ |
| | (име и презиме)
(emri dhe mbiemri) | (се одржален потпис)
(nënshkrimi me dorë) |
| 3. | _____ | _____ |
| | (име и презиме)
(emri dhe mbiemri) | (се одржален потпис)
(nënshkrimi me dorë) |
| 4. | _____ | _____ |
| | (име и презиме)
(emri dhe mbiemri) | (се одржален потпис)
(nënshkrimi me dorë) |
| | _____ | _____ |
| | (име и презиме)
(emri dhe mbiemri) | (се одржален потпис)
(nënshkrimi me dorë) |

Членови на избирачкиот одбор не го потпишува
записникот поради следните причини:
Anëtarin i këshillit zgjedhor nuk e nënshkroi
procesverbalin për këto arsye:

Овај дел го потпишува претседателот на избирачкиот одбор
Këtë pjesë e plotëson kryetari i këshillit zgjedhor

Потпис на претседателот на ИО
Nënshkrimi i kryetarit të KZ-së

Датум, место и час:
Data, muaji dhe ora

Дел I - Се пополнува пред отворање на избирачко место
Pjesa I – Plotësohet para hapjes së vendvotimit

- 1 ОИК
KKZ
- 2 Број на решението за формирање на избирачкиот одбор
Numri i vendimit për formimin e këshillit zgjedhor
- 3 Вкупен број на примени гласачки личничиња
Numri i plotë i fletëvotimeve të pranuarat
- Свр. бр. на подносителот на барањето
nr. ser. i fletëvotimit të kudit

=

Свр. бр. на првото гласачко место
nr. ser. i fletëvotimit të parë

+ 1 =

Дел II
Pjesa II

- 4 Време на започнување на гласањето
Koha e fillimit të votimit : :
ЧАСОТ
ОГ
- 5 Време на завршување на гласањето
Koha e përfundimit të votimit : :
ЧАСОТ
ОГ
- 6 Време на затворање на гласачкото место
Koha e mbylljes së vendvotimit : :
ЧАСОТ
ОГ
- 7 Доколку имало прекин на гласањето да се наведат причините и времетраењето на прекилот:
Nëse ka pasur ndërprerje të votimit,
të shënohen arsyet dhe kohëzgjatja e ndërprerjes:

Дел III
Pjesa III

- 8 Вкупен број на избирачи во избирачкото место според изводот од Избирачкиот список
Numri i plotë i zgjedhësve në vendvotim sipas certifikatës nga Lista zgjedhore
- 9 Вкупен број болни и немоќни лица кои гласале и лица кои се на издржување на казна куќен притвор
Numri i plotë i personave të sëmurë dhe të pafuqishëm të cilët kanë votuar dhe persona të cilët janë në arrest shtëpiak

Дел IV - Забелешки за постапката на гласањето

Pjesa IV – Vërejtje për procedurën e votimit

(Се пополнува веднаш по затворање на гласачкото место)

(Plotësohet menjëherë pas mbylljes së vendvotimit)

Овластениот претставник на подносителот на листата ги даде следните забелешки:

Имаа прекин на постапката и дали на подносителот на листата
Emri dhe mbiemri i përfaqësuesit dhe emri i parafuturës të listës

Përfaqësuesi i autorizuar i parashtruesit të listës
i dha vërejtjet vijuese

Членот на избирачкиот одбор
ги даде следните забелешки:
Anëtarin e këshillit zgjedhor
i dha vërejtjet vijuese:

Овој дел се пополнува у вработувањето на избирачкиот одбор
Koha për të e plotëson kryetarin e këshillit zgjedhor

Овој дел се пополнува у вработувањето на избирачкиот одбор
Koha për të e plotëson kryetarin e këshillit zgjedhor

* Во случај на потреба забелешките можат да се наведат во посебен записник кој се приложува кон овој записник
* Në rast të nevojës, vërejtjet mund të shënohen në procesverbal të veçantë i cili do t'i bashkëngjitet këtij procesverball

Прва проверка пред отворање на гласачкото место	Верификим i parë para hapjes së vendvotimit	Втора проверка по затворање на избирачкото место	Верификим i dytë pas mbylljes së qendrës së votimit
Во матиме проверете дали бројот на добрани гласачки личничиња е еднаков на бројот на запишани избирачи во избирачкиот список. Ju lutemi të verifikoni nëse numri i fletëvotimeve të pranuarat përputhet me numrin e zgjedhësve të regjistruar në listën e votimit. Во издвргите прегледате ги броевите од соодветните колонки. Në katorë shkruani numrat nga gratet përkatëse 3 8 Доколку разликата е различна од нула во матиме проверете повторно. Имајте предвид дека одреден број на гласачки личничиња можат да се отстранат од коцанот за гласање на внатрешно раселени лица и затвореници. Nëse dallojmë është ndryshe nga zero ju lutemi të verifikoni përsëri. Keni parasysh se një numër i caktuar i fletëvotimeve ndoshta janë larguar nga koçani për votim të personave të shpërngulur të brendshëm dhe të burgosur.	Во издвргите прегледате ги броевите од соодветните колонки. Në katorë shkruani numrat nga gratet përkatëse. Доколку разликата е различна од нула во матиме проверете повторно. Nëse dallojmë është ndryshe nga zero ju lutemi të verifikoni përsëri. 13 14 12	Во издвргите прегледате ги броевите од соодветните колонки. Në katorë shkruani numrat nga gratet përkatëse. Доколку разликата е различна од нула во матиме проверете повторно. Nëse dallojmë është ndryshe nga zero ju lutemi të verifikoni përsëri. 12 11 13 14 10 3	Во издвргите прегледате ги броевите од соодветните колонки. Në katorë shkruani numrat nga gratet përkatëse. Доколку разликата е различна од нула во матиме проверете повторно. Nëse dallojmë është ndryshe nga zero ju lutemi të verifikoni përsëri. 13 14 10 3

ЗАПИСНИК

за гласање, сумирање и утврдување на резултати од ИО за изборачко место бр. _____ за избор
на Претседател на Република Македонија

PROCESVERBAL

PROCESVERBAL
për votim, përmblendhje dhe vërtetim të rezultateve nga KZ për vendvotimin nr. _____ për zgjedhje
të Kryetarit të Republikës së Maqedonisë

Дел V - Сумирање, се пополнува по затворање на избирачкото место

Pjesa V- Përmbledhja, plotësohet pas mbylljes së vendvotimit

- | | | | | | |
|----|--|--|--|--|--|
| 10 | Вкупен број на неупотребени гласачки ливчиња
Numri i plotë i fletëvotimeve të pavlefshme | | | | |
| 11 | Вкупен број на избирачи потпишани во изводот од избирачкиот список кои гласале
Numri i plotë i zgjedhësve të nënshkruar në certifikatën e listës zgjedhore të cilët kanë votuar | | | | |
| 12 | Вкупен број на гласачки ливчиња внесени во гласачката кутија
Numri i plotë i fletëvotimeve të futura në kutinë e votimit | | | | |
| 13 | Вкупен број на неважечки гласачки ливчиња
Numri i plotë i fletëvotimeve të pavlefshme | | | | |
| 14 | Вкупен број на важечки гласачки ливчиња
Numri i plotë i fletëvotimeve të vlefshme | | | | |
| 15 | Вкупен број на лица кои не можат да гласаат сами
Numri i plotë i personave të cilët nuk mund të votojnë vetë | | | | |

Дел VI

Pjesa VI

[illegible]

Образец број 16а
Член 104, 114, 116, 117, 118 став 3 од Изборниот законик
Formula number 16a
Neni 104, 114, 116, 117, 118 paragrafi 3 nga Kodi Zgjedhor

Дел VII – Присутни претставници на подносителите на листи**Рjesa VII – Përfaqësues të pranishëm të parashtruesve të listave**

Присутни претставници на подносителите на листи:

Përfaqësues të pranishëm të parashtruesve të listave:

1. _____
2. _____
3. _____
4. _____
5. _____
6. _____
7. _____
8. _____

Име и презиме на подносител на листа (има и презиме на претставникот преку кој се изјавуваат гласовите, ако не го потпишуваат гласовите)
Emri dhe mbiemri i paraqitësit dhe emri i përfaqësuesit ku ngjebetet prania e tyre, por nuk e nënshkruajnë procesverbalin

Дел VIII – Забелешки за постапката за сумирање и утврдување на резултатите**Рjesa VIII – Vërejtje për procedurën për përmbledhje dhe vërtetim të rezultateve**Овластениот претставник на подносителот на листата
ти даде следните забелешки:Përfaqësuesi i autorizuar i parashtruesit të listës
i dha vërejtjet vijuese:

Име и презиме на претставникот а на име на подносителот на листата
Emri dhe mbiemri i përfaqësuesit dhe emri i paraqitësit të listës

Овај дел го потпишува претседателот на избирачкиот одбор
Këtë pjesë e plotëson kryetari i kështillit zgjedhor

Членот на избирачкиот одбор
ти даде следните забелешки:
Anëtar i kështillit zgjedhor i dha
vërejtjet vijuese:

Овај дел го потпишува претседателот на избирачкиот одбор
Këtë pjesë e plotëson kryetari i kështillit zgjedhor

*Во случај на потреба забелешките можат да се наведат во посебен записник кој се приложува кон овој записник
* Në rast të nevojës, vërejtjet mund të shënohen në procesverbal të veçantë i cili do t'i bashkëngjitet këtij procesverball

Дел IX – Избирачки одбор**Рjesa IX – Kështilli Zgjedhor**

ПРЕТСЕДАТЕЛ:

KRYETAR:

ЧЛЕНОВИ:
ANËTARË:

- | | | |
|----|---------------------------------------|---|
| 1. | (Име и презиме)
(Emri dhe mbiemri) | (Се изјавил потпис)
(Nënshkruar me dorë) |
| 2. | (Име и презиме)
(Emri dhe mbiemri) | (Се изјавил потпис)
(Nënshkruar me dorë) |
| 3. | (Име и презиме)
(Emri dhe mbiemri) | (Се изјавил потпис)
(Nënshkruar me dorë) |
| 4. | (Име и презиме)
(Emri dhe mbiemri) | (Се изјавил потпис)
(Nënshkruar me dorë) |
| | (Име и презиме)
(Emri dhe mbiemri) | (Се изјавил потпис)
(Nënshkruar me dorë) |

Членот на избирачкиот одбор

не го потпишува записникот поради следните причини:

Anëtar i kështillit zgjedhor nuk e nënshkroi procesverbalin për këto arsye:

Овај дел го потпишува претседателот на избирачкиот одбор
Këtë pjesë e plotëson kryetari i kështillit zgjedhor

Потпис на претседателот на ИО
Nënshkrimi i kryetarit të KZ-së

Датум, место и час
Data, muaji dhe ora

Дел 1 - Податоци за Општинска изборна комисија

Pjesa 1 – Të dhëna për Komisionin komunal zgjedhor

1. Општинска изборна комисија
Komisioni komunal zgjedhor
2. Вкупен број на избирачки места за кои е надлежна ОИК
Numri i plotë i vendvotimeve për të cilat kompetente është KZ
3. Реден број на избирачки места за кои е надлежна ОИК
Numri rendor i vendvotimeve për të cilat kompetente është KZ

Дел 2 - Податоци за гласањето за избирачките места кои се под надлежност на ОИК

Pjesa 2 – Të dhënat nga votimi për vendvotimet të cilat janë nën kompetencë të KKZ

- 4 Вкупен број на избирачи за тие избирачки места запишани во изводите од Избирачкиот список
Numri i plotë i zgjedhësve për ato vendvotime të shënuara në certifikatat e Listës zgjedhore
- 5 Вкупен број на избирачи што гласале
Numri i plotë i zgjedhësve të cilët kanë votuar
- 6 Вкупен број на лица кои гласале, а кои се на издржување казна затвор или притвор
Numri i plotë i personave të cilët kanë votuar, të cilët vuajnë dënimin me burg ose paraburgim
- 7 Вкупен број на гласачи што гласале, а кои се со статус на внатрешно раселени лица
Numri i plotë i votuesve të cilët kanë votuar, të cilët janë me status persona të shpërngulur të brend
- 8 Вкупен број на болни и немоќни лица кои гласале и вкупен број на лица кои гласале, а кои се на издржување на мерка куќен притвор
Numri i plotë i personave të sëmurë dhe të pafuqishëm të cilët kanë votuar dhe numri i plotë i personave të cilët kanë votuar, të cilët vuajnë arrestin shtëpiak
- 9 Вкупен број на гласачи што гласале, а кои се именувани за членови на ИО во ДКП
Numri i plotë të votuesve që kanë votuar, të cilët janë emëruar për anëtarë të KZ-së në PDK

Дел 3 - Податоци од гласањето за избирачките места за кои е надлежна ОИК

Pjesa 3- Të dhëna nga votimi për vendvotimet për të cilat kompetente është KKZ

- 10 Вкупен број на важечки гласачки личнина
Numri i plotë i fletëvotimeve të vlefshme
- 11 Вкупен број на неважечки гласачки личнина
Numri i plotë i fletëvotimeve të pavlefshme
- 12 Вкупен број на неупотребени гласачки личнина
Numri i plotë i fletëvotimeve të papërdorura

**PROVERKA
VERIFIKIM**

Во квадратите препишете ги броевите од соодветните редови. Доколку разликата во втората колона (A - 4) е различна од нула, тогаш ја проверете повторно.

Në katrorë shkruani numrat e radhëve përkatëse.

Nëse dalimi në grafen e dytë (A-4) është ndryshe nga zero, ju lutemi të verifikoni përsëri.

10							
11							
12							
A							

ЗАПИСНИК

од сумирањето на резултатите од гласањето за избор на Претседател на Република Македонија
за општина

PROCESVERBAL

nga përmbledhja e rezultateve të votimit për zgjedhje të Kryetarit të Republikës së Maqedonisë për komunën

Дел 4
Рјеса 4

[illegible]

ВКУПНО

GJITHSEJ

Образец број 21 А
Член 119 и 119а од Изборниот законик
Formulari numër 21 А
Neni 119 dhe 119a nga Kodi Zgjedhor

Дел 5 - Присутни претставници на подносителите на листи
Pjesa 5 – Përfaqësues të pranishëm të parashtruesve të listave

1. _____
2. _____
3. _____
4. _____
5. _____
6. _____
7. _____
8. _____

Име и презиме со назнака на која листа е присутен при што се идентифицира неговото присуство, но не го потпишуваат заклучокот.
Emri dhe prezimi me shenjë në çfarë listë është përfaqësues ku ndërkohëç gjëra e tilla, por nuk e nënshkruajnë procesverbalin

Дел 6 - Забелешки за постапката за сумирање и утврдување на резултатите
Pjesa 6 – Vërejtje për procedurën për përmbledhje dhe vërtetim të rezultateve

Претставникот на подносителот на листата на кандидат ги даде следните забелешки:

Përfaqësuesi i parashtruesit të listës sëkandidatit i
dha vërejtjet vijuese:

Име и презиме на претставникот и името на подносителот на листата
Emri dhe prezimi i përfaqësuesit dhe emri i parashtruesit të listës

Членот на општинската изборна комисија
и даде следните забелешки:
Anëtar i komisionit komunal zgjedhor
i dha vërejtjet vijuese:

**Во случај на потреба забелешките можат да се наведат во посебен записник кој се приложува кон овој записник
Në rast të nevojës, vërejtjet mund të shënohen në procesverbal të veçantë i cili do t'i bashkëngjitet këtij procesverbal

Дел 7 - Општинска изборна комисија
Pjesa 7 – Komisioni Komunal Zgjedhor

ПРЕТСЕДАТЕЛ:
KRYETAR:

ЧЛЕНОВИ:
ANËTARË:

- | | | |
|----|---------------------------------------|--|
| 1. | (име и презиме)
(emri dhe prezimi) | (соопрачен потпис)
(nënshkrimi me dorë) |
| 2. | (име и презиме)
(emri dhe prezimi) | (соопрачен потпис)
(nënshkrimi me dorë) |
| 3. | (име и презиме)
(emri dhe prezimi) | (соопрачен потпис)
(nënshkrimi me dorë) |
| 4. | (име и презиме)
(emri dhe prezimi) | (соопрачен потпис)
(nënshkrimi me dorë) |
| | (име и презиме)
(emri dhe prezimi) | (соопрачен потпис)
(nënshkrimi me dorë) |

Членот на општинската изборна комисија
одби да го потпише записникот поради следните причини:
Anëtar i komisionit komunal zgjedhor refuzoi ta nënshkruaj
procesverbalin për këto arsye:

Овој дел го потпишува и претседателот на Општинската изборна комисија
Kryetari i komisionit komunal zgjedhor

Дел I
Рјеса 1

1. Вкупен број на избирачки места во ДКП каде што е гласано
Numri i plotë i vendvotimeve në PDK ku është votuar
2. Реден број / име на сите избирачки места во ДКП каде што е гласано
Numri rendor / emri i të gjitha vendvotimeve në PDK ku është votuar

--	--	--	--	--	--

[illegible]Дел II
Рјеса II

- 3 Вкупен број на избирачи запишани во посебните изводи од Избирачкиот список
Numri i plotë i zgjedhësve të shënuara në certifikata të veçanta nga Lista zgjedhore
- 4 Вкупен број на избирачи што гласале
Numri i plotë i zgjedhësve që kanë votuar
- 5 Вкупен број на лица кои гласале со помош
Numri i plotë i personave që kanë votuar me ndihmë

--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--

Дел III
Рјеса III

- 6 Вкупен број на важечки гласачки ливчиња
Numri i plotë i fletëvotimeve të vlefshme
- 7 Вкупен број на неважечки гласачки ливчиња
Numri i plotë i fletëvotimeve të pavlefshme
- 8 Вкупен број на неупотребени гласачки ливчиња
Numri i plotë i fletëvotimeve të papërdorura

--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--

**ΠΡΟΒΕΡΚΑ
VERIFIKIM**

VERIFIKIM

Во квадратите препишете ги броевите од соодветните редови.
Доколку разликата во височина колона (A - 3) е различна од нула
е молиме проверете повторно.
Ne katrorë shënitoni numrat e radhëve përkatëse.
Nëse dallimi në grafen e dytë (A-3) është ndryshe nga zero
ju lutemi të verifikoni përsën.

5						
---	--	--	--	--	--	--

7						
---	--	--	--	--	--	--

+

8					
---	--	--	--	--	--

三

A						
---	--	--	--	--	--	--

A						
---	--	--	--	--	--	--

•

3					
---	--	--	--	--	--

0					
---	--	--	--	--	--

ЗАПИСНИК

за сумирање и утврдувањето на резултатите од гласањето за избор на Претседател на Република Македонија за избирачките места во ДКП

PROCESVERBAL

për përmbledhje dhe vërtetim të rezultateve nga votimi për zgjedhje të Kryetarit të Republikës së Maqedonisë për vendvotimet në PDK

Den IV
Pjesa 4

[illegible]

Образец број 21гс
Член 119 и 119-а од Изборниот законик
Formulari numër 21gs
Neni 119 dhe 119-a nga Kodi Zgjedhor

Дел V - Присутни претставници на подносителите на листи
Рјеса 5 – Përfaqësues të pranishëm të parashtruesve të listave

Присутни претставници на подносителите на листи:
Përfaqësues të pranishëm të parashtruesve të listave:

1. _____
2. _____
3. _____
4. _____
5. _____
6. _____
7. _____
8. _____

Има и престои со назнака на која листа е претставник
Emri dhe mbietimi me shprehje të cilën lista është përfaqësues

Дел VI - Забелешки за постапката на сумирање и утврдување на резултатите
Рјеса VI – Vërejtje për procedurën e pëmbledhjes dhe vërtetimit të rezultateve

Претставникот на подносителот на листата
ги даде следните забелешки.
Përfaqësuesi i parashtruesit të listës së kandidatit
i dha vërejtjet vijuese:

Има и престои на претставникот и на име на подносителот на листата
Emri dhe mbietimi i përfaqësuesit dhe emri i parashtruesit të listës

Овој дел го потпишува претседателот на Државната изборна комисија
Ky del është nënshkruar nga Komisioni Shtetëror Zgjedhor

**Во случај на потреба забелешките можат да се наведат во посебен записник кој се приложува кон овој записник
Në rast të nevojës, vërejtjet mund të shënohen në procesverbal të veçantë i cili do t'i bashkëngjitet këtij procesverbal

Дел VII - ДРЖАВНА ИЗБОРНА КОМИСИЈА
Рјеса 7 – Komisioni Shtetëror Zgjedhor

ПРЕТСЕДАТЕЛ:	Никола Рилкоски	_____	(се скрпакан потпис) (shkruarimi me dorë)
KRYETAR:	Nikolla Rillkoski	_____	
ПОТПРЕТСЕДАТЕЛ:	Субхи Јакупи	_____	(се скрпакан потпис) (shkruarimi me dorë)
MËNKRYETAR:	Subhi Jakupi	_____	
ЧЛЕН:	Влатко Сајкоски	_____	(се скрпакан потпис) (shkruarimi me dorë)
ANËTAR:	Vlatko Sajkoski	_____	
ЧЛЕН:	Сашо Срцев	_____	(се скрпакан потпис) (shkruarimi me dorë)
ANËTAR:	Sasho Srcev	_____	
ЧЛЕН:	Анета Стефановска	_____	(се скрпакан потпис) (shkruarimi me dorë)
ANËTAR:	Aneta Stefanovska	_____	
ЧЛЕН:	Виолета Дума	_____	(се скрпакан потпис) (shkruarimi me dorë)
ANËTAR:	Violeta Duma	_____	
ЧЛЕН:	Бедредин Ибраими	_____	(се скрпакан потпис) (shkruarimi me dorë)
ANËTAR:	Bedredin Ibraimi	_____	

Датум, место и час
Data, muaji dhe ora

Образец број 10**Form No. 10**

член 71 став 1 во врска со член 67 став 3 од ИЗ
Seçim Kararnamesi'nin 71. Maddesi'nin 1. Fıkrası ve 67. Maddesi'nin 3. Fıkrası

ПОТВРДА

за поднесена листа на кандидати од Овластениот подносител _____
_____ за избор на пратеници во Собранието
на Република Македонија, во Изборната единица број _____

Makedonya Cumhuriyeti Meclisi'ne Milletvekili Adaylığı Doğrultusunda _____ Numaralı Seçim
Biriminden Aday Listesi'ni Öneren Kişi _____ Tarafından Teslim Edilmesine

Dair
ONAY BELGESİ

Државната изборна комисија потврдува дека листата на кандидати за избор на пратеници во Собранието на Република Македонија во Изборната единица број _____, поднесена од подносителот на листата _____ на _____, со Решение број _____ од _____ **ЈА ПОТВРДИ.**

Makedonya Seçim Komisyonu, Makedonya Cumhuriyeti Meclisi'ne Milletvekili Adaylığı doğrultusunda _____ numaralı seçim biriminden aday listesini öneren kişi _____ tarafından, _____ tarihinde, _____'nden _____ numaralı Karar ile onayladığını bildirmektedir.

Државната изборна комисија врз основа на член 71 став 1 од Изборниот законик, му ја издава оваа потврда на подносителот на листата _____

како доказ за да може да отвори сметка во банка во Република Македонија со назнака „**ЗА ИЗБОРНА КАМПАЊА**“.

Devlet Seçim Komisyonu, Seçim Kararnamesi'nin 71. Maddesi'nin 1. Fıkrası'na istinaden, _____ listesini öneren tarafa, Makedonya Cumhuriyeti bankalarında **“SEÇİM KAMPANYASI İÇİN”** hesap açabilme doğrultusunda işbu onay belgesini vermektedir.

Подносителот на листата на кандидати е должен во рок од 48 часа по потврдувањето на листата на кандидати да отвори сметка во една од банките во Република Македонија и доказот за отворената сметка да го достави до Државната изборна комисија.

Aday listesini öneren taraf, sözkonusu onayın ardından en geç 48 saat içerisinde, Makedonya Cumhuriyeti bankalarından birinde hesap açtırması ve buna dair belgeyi Devlet Seçim Komisyonu'na takdim etmesi gerekir.

Ако организаторот на изборната кампања не отвори жиро –сметка во предвидениот рок потврдената листа на кандидати се поништува со решение на Државната изборна комисија.

Organizatörün, belirlenen süre zarfında hesap açtırmaması durumunda, sözkonusu liste Devlet Seçim Komisyonu tarafınca alınan Karar'la iptal edilir.

Во, Yer _____

(YER VE TARİH)

**М.П.
MÜHÜR**

Државна изборна комисија,
ПРЕТСЕДАТЕЛ
Devlet Seçim Komisyonu,
BAŞKAN

Образец број 4
Form No. 4
член 65 ст. 1, 64 ст. 2 од ИЗ
SK'nin 65. Maddesinin 1. Fıkrası, 64. Maddesinin 2. Fıkrası

ЛИСТА

за предлагање на кандидати за избор на пратеници во Собранието на
Република Македонија во Изборната единица број _____

Makedonya Cumhuriyeti Meclisi'nde Milletvekili Adaylığı Doğrultusunda _____
Numaralı Seçim Birimi Adayların Teklif Edilmesi

LİSTESİ

НАЗИВ НА ЛИСТАТА :

ИМЕ НА ПОДНОСИТЕЛОТ НА ЛИСТАТА

LİSTENİN ADI:

LİSTEYİ ÖNERENİN İSMİ VE SOYİSMİ

ПОДНОСИТЕЛ НА ЛИСТАТА:

ИМЕ НА ПОДНОСИТЕЛОТ НА ЛИСТАТА И СИМБОЛ НА ПОДНОСИТЕЛОТ НА ЛИСТАТА (АКО ГО ИМА)

LİSTEYİ ÖNEREN:

LİSTEYİ ÖNERENİN İSMİ, SOYİSMİ VE (EĞER VARSA) SEMBOLÜ

ја поднесува следната листата на кандидати за пратеници во Собранието на
Република Македонија во Изборната единица број _____:
Makedonya Cumhuriyeti Meclisi'nde Milletvekili Adaylığı doğrultusunda _____ numaralı
seçim biriminden aşağıda belirtilen adaylar listesini takdim eder:

1. _____
(име и презиме на носителот на листата, постојано живеалиште и ЕМБГ)
(LİSTE TAŞIYICISININ İSMİ, SOYİSMİ, SÜREKLİ YAŞADIĞI YER VE VATANDAŞLIK NUMARASI)
2. _____
(име и презиме на кандидатот, постојано живеалиште и ЕМБГ)
(ADAYIN İSMİ, SOYİSMİ, SÜREKLİ YAŞADIĞI YER VE VATANDAŞLIK NUMARASI)
3. _____
(име и презиме на кандидатот, постојано живеалиште и ЕМБГ)
(ADAYIN İSMİ, SOYİSMİ, SÜREKLİ YAŞADIĞI YER VE VATANDAŞLIK NUMARASI)
4. _____
(име и презиме на кандидатот, постојано живеалиште и ЕМБГ)
(ADAYIN İSMİ, SOYİSMİ, SÜREKLİ YAŞADIĞI YER VE VATANDAŞLIK NUMARASI)
5. _____
(име и презиме на кандидатот, постојано живеалиште и ЕМБГ)
(ADAYIN İSMİ, SOYİSMİ, SÜREKLİ YAŞADIĞI YER VE VATANDAŞLIK NUMARASI)

.....
.....

20.

(име и презиме на кандидатот, постојано живеалиште и ЕМБГ)
(ADAYIN İSMİ, SOYİSMİ, SÜREKLİ YAŞADIĞI YER VE VATANDAŞLIK NUMARASI)

Bo, Yer _____

(место и дата)
(YER VE TARİH)

ПОДНОСИТЕЛ

ÖNEREN

(ИМЕ И ПРЕЗИМЕ НА ОБЛАСТЕНИОТ ПРЕТСТАВНИК)
(YETKİLİ TEMSİLCİNİN İSMİ VE SOYİSMİ)

(ЕМБГ НА ОБЛАСТЕНИОТ ПРЕТСТАВНИК)
(YETKİLİ TEMSİLCİNİN VATANDAŞLIK NUMARASI)

(СВОЕРАЧЕН ПОТПИС НА ОБЛАСТЕНИОТ ПРЕТСТАВНИК)
(YETKİLİ TEMSİLCİNİN İMZASI)

Образец број 27
27 Numaralı Form
член 64 ст. 2 од ВЗ
SK 64. Maddesinin 2. Fıkrası

ИЗЈАВА
за припадност на одредена заедница
Belirli topluluğa ait olunmaya ilişkin
ТААННÜTNÂME

Јас, _____ од _____,
(име и презиме) (населено место/град)

ЛК број _____ и ЕМБГ _____ со стан на _____
(адреса според лична карта)

кандидат за пратеник во Собранието на Република Македонија од листата на кандидати во Изборната единица број _____ поднесена од:

(назив на листата)

Ben, _____ şehriden, _____ kimlik kart numarası,
(YERLEŞİM YERİ / ŞEHİR)

_____ vatandaşlık numarasıyla,
_____ adresinde ikamet eden
(KİMLİK KARTTAKİ BİLGİLERE GÖRE VERİLEN ADRES)

_____, Makedonya Cumhuriyeti Meclisi'ne,
(İSİM VE SOYİSİM)

(LİSTENİN ADI)

tarafından sunulan _____ Seçim Birimi numaralı Adaylar Listesi'nden
Milletvekili adayım.

ИЗЈАВУВАМ
ТААHHÜT EDERİM, ki

дека сум припадник на _____ заедница.

Ben _____ topluluğu mensubuyum.

Оваа изјава е неотповиклива.
İşbu taahhütname geri döndürülemez.

во уер, _____

(место и дата)
(Yer ve Tarih)

КАНДИДАТ
ADAY

(ИМЕ И ПРЕЗИМЕ)
(İSİM VE SOYİSİM)

(СВОЕРАЧЕН ПОТПИС)
(İMZA)

Образец број 11
Form No. 11
член 67 став 2 од ИЗ
SK'nin 67 Maddesi'nin 2. Fıkrası

ИЗВЕСТИЕ

за отстранување на неправилности во поднесената листа на кандидати од подносителот на листата _____

за избор на пратеници во Собранието на Република Македонија,
во Изборната единица број _____

Makedonya Cumhuriyeti Meclisi'nde Milletvekili Adaylığı Doğrultusunda
_____ Numaralı Seçim Biriminden Yapılacak Olan Seçimler Kapsamında
Takdim edilen Adaylar Listesi'ndeki Usulsüzlüklerin Ortadan Kaldırılmasına

Yönelik
BİLDİRİ

На _____ година во ____:____ часот до Државната изборна комисија беше поднесена листата на кандидати за избор на пратеници во Собранието на Република Македонија во изборната единица број _____ од подносителот на листата _____ tarihinde, saat ____:____, Devlet Seçim Komisyonu'na Makedonya Cumhuriyeti Meclisi'nde Milletvekili Adaylığı Doğrultusunda _____ Numaralı Seçim Biriminden adaylar listesi takdim edilmiştir:

(ИМЕ НА ПОДНОСИТЕЛОТ НА ЛИСТАТА НА КАНДИДАТИ)

(ADAYLAR LİSTESİNİ TAKDİM EDENİN İSMİ)

По извршениот преглед на поднесената листа на кандидати, Државната изборна комисија утврди дека листата ги содржи следните неправилности:

Devlet Seçim Komisyonu, Aday Listesi üzerine yapmış olduğu incelemeler sonucunda, sözkonusu listenin şu eksiklikleri taşıdığı kararına varmıştır:

(СЕ НАВЕДУВААТ УТВРДЕНИТЕ НЕПРАВИЛНОСТИ)

(BELİRLENEN USULSÜZLÜKLER İFADE EDİLİR)

Врз основа на член 67 став (2) од Изборниот законик Државната изборна комисија го повикува _____ овластен претставник на подносителот, да ги отстрани констатираните неправилности и/или пропусти во рок од 48 часа од приемот на листата.

Devlet Seçim Komisyonu, Seçim Kararnamesi'nin 67. Maddesi'nin 2. Fıkrası'na istinaden, _____ tarafından sunulan listedeki usulsüzlüklerin, önerenler tarafınca ortadan kaldırması için 48 saat vermektedir.

Во спротивно поднесената листа ќе биде отфрлена во рок од 24 часа.
Aksi takdirde, sunulan liste 24 saat içerisinde iptal edilecektir.

Во, Yer _____
(место и дата)
(YER VE TARİH)

ДРЖАВНА ИЗБОРНА КОМИСИЈА

ПРЕТСЕДАТЕЛ
DEVLET SEÇİM KOMİSYONU
BAŞKAN

М.П.
MÜHÜR

Образец број 13 А**Form No. 13 А**

член 91 став (4) во врска со член 31 став 2 точка 14 од ИЗ
SK'nin 91. Maddesi'nin 4. fıkrası ve 31. Maddesi'nin 2. fıkrası 14

ЗАПИСНИК

за предавање на изборен материјал од Државната изборна комисија на Општинската изборна комисија

**Seçim Malzemelerinin Devlet Seçim Komisyonu'nun Belediye Seçim Komisyonu Tarafından Teslim Edilmesine
İlişkin TUTANAK**

Државната изборна комисија на Општинската изборна комисија _____ на
_____ година и го предаде следниот изборен материјал:

Devlet Seçim Komisyonu'nun Belediye Seçim Komisyonu _____ tarihinde aşağıda belirlenen
seçim malzemelerini teslim etmiştir:

1. Гласачки кутии со изборен пакет: _____

Seçim paketiyle seçim sandıkları:

- UV ламби – UV lambalar
- Спреј – Sprey
- Дигитрон – Hesap makinesi
- Ножици – Makas
- Ленир – Cetvel
- Пенкала – Kalem
- Маркери – Keçeli kalem
- Селотејп – Yapıştırıcı bant
- Беџови за идентификација – Kimlik saptamaya yönelik rozet
- Батерии "AA – Piller "AA
- Нумерирани пластични сигурносни ленти – Numaralı plastik güvenlik şiritleri
- Дневник за работа – Çalışma defteri
- Марамчиња – Bezler
- Перниче за отпечатоци (за неписмени) – Parmak izine yönelik yastık (Okuma yazma olmayanlar için)
- Конец – İp
- Ознаки „Забрането носење оружје“ и „Забрането пушење“ – “Silah Taşımaz Yasaktır” ve “Sigara İçmek Yasaktır” işaret kağıtları
- Налепница за гласачка кутија – Seçim sandığına yönelik yapıştırıcı
- Заштитен плик за употребени и неважечки гл. Ливчиња – Kullanılan ve geçerli olmayan seçim kağıtlarına yönelik koruyucu zarf
- Заштитен плик за неупотребени гласачки ливчиња и кочанот – Kullanılmayan seçim kağıtlarına yönelik koruyucu bant
- Заштитен плик за Избирачкиот список и дневникот за евиденција – Seçim listesi ve kayıt defterine yönelik koruyucu zarf
- Заштитен плик (резервен) – Koruyucu zarf (yedek)
- Вреќа за транспорт за доверлив материјал – Güvenli malzemelerin aktarılmasına ilişkin çuval
- Вреќа за транспорт на недоверлив материјал - Güvenli olmayan malzemelerin aktarılmasına ilişkin çuval
- Картонска кутија за недоверлив материјал – Güvenli olmayan malzemelere yönelik karton kutu
- Ознаки за гласачко место – Seçim yerlerine yönelik işaretler

2. Празни гласачки кутии: _____

Boş Seçim Kutuları:

3. Гласачки паравани: _____

Seçim Paravanları: _____

Присутните претставници на подносителите на листи ги изнесоа следните забелешки за предавањето на изборниот материјал:

Listeleri teslim eden ve orada mevcut olan temsilciler, temsil edilen malzemelere ilişkin aşağıdaki bilgileri vermektedirler: _____

Предавањето на изборниот материјал е завршено во _____ часот.
Seçim malzemelerinin teslim edilmesi saat _____ yapılmıştır.

Bo, Yer _____

(место и дата)

(YER VE TARİH)

**ПРИМИЛ
ПРЕТСЕДАТЕЛ**
на Општинска изборна
комисија

TESLİM ALAN**BAŞKAN****Belediye Seçim Komisyonu****М.П.****MÜHÜR****М.П.****MÜHÜR****ПРЕДАЛ**

Овластено лице на Државната
изборна комисија

TESLİM EDEN**Devlet Seçim Komisyonu Yetkilisi**

Членови на Општинската Изборна комисија:

Belediye Seçim Komisyon Üyeleri:

1. _____
2. _____
3. _____
4. _____

Присутни претставници на подносителите на листи на кандидати:

Aday Listelerini Temsil Edenlerin Mevcut Listeleri:

(се евидентира нивното присуство а не го потпишуваат записникот)

(Onların orada olduklarına dair not tutulur fakat imzalamazlar)

1. _____
2. _____
3. _____
4. _____
5. _____
6. _____
7. _____
8. _____
9. _____
10. _____
11. _____
12. _____

(ИМЕ И ПРЕЗИМЕ НА ПРЕТСТАВНИКОТ И НАЗИВ НА ПОДНОСИТЕЛОТ НА ЛИСТАТА)

(TEMSİLCİNİN İSMİ, SOYİSMİ VE LİSTİYİ TESLİM EDENİN ADI)

Образец број 15

Form No. 15

член 100 став (1) и (2) од ИЗ

SK'nin 100. Maddesi'nin 1. ve 2. Fıkrası

ЗАПИСНИК

за утврдената состојба на просторијата за гласање, изборниот материјал и гласачките кутии од Избирачкиот одбор за Гласачко место број

Numaralı Birime Yönelik Seçim Alanının, Seçim Malzemelerinin ve Seçim Sandıklarının Belirlenmesi Durumu

TUTANAĞIИзбирачкиот одбор се состана на _____, во _____ часот
(ден, месец и година)

во состав:

Seçim Kurulu, _____ tarihinde, saat _____ aşağıda belirtilen şekilde toplanmıştır:

Претседател, Başkan _____

Членови, Üyeler: 1. _____
2. _____
3. _____
4. _____
(име и презиме-ISIM VE SOYISIM)

Освен претседателот и членовите на Избирачкиот одбор, присутни се и претставниците на подносителите на листите:

Seçim Kurulu'ndaki başkan ve üyelerin dışında, listeleri önerenlerin temsilcileri de orada yer almaktadır:

1. _____
(име и презиме со назнака на која листа е претставник)
(ISIM VE SOYISIM İLE HANGİ LİSTE TEMSİLCİSİ OLDUĞUNA DAİR LİSTE)
2. _____
(име и презиме со назнака на која листа е претставник)
(ISIM VE SOYISIM İLE HANGİ LİSTE TEMSİLCİSİ OLDUĞUNA DAİR LİSTE)
3. _____
(име и презиме со назнака на која листа е претставник)
(ISIM VE SOYISIM İLE HANGİ LİSTE TEMSİLCİSİ OLDUĞUNA DAİR LİSTE)
4. _____
(име и презиме со назнака на која листа е претставник)
(ISIM VE SOYISIM İLE HANGİ LİSTE TEMSİLCİSİ OLDUĞUNA DAİR LİSTE)
6. _____
(име и презиме со назнака на која листа е претставник)
(ISIM VE SOYISIM İLE HANGİ LİSTE TEMSİLCİSİ OLDUĞUNA DAİR LİSTE)
7. _____
(име и презиме со назнака на која листа е претставник)
(ISIM VE SOYISIM İLE HANGİ LİSTE TEMSİLCİSİ OLDUĞUNA DAİR LİSTE)
8. _____
(име и презиме со назнака на која листа е претставник)
(ISIM VE SOYISIM İLE HANGİ LİSTE TEMSİLCİSİ OLDUĞUNA DAİR LİSTE)
9. _____
(име и презиме со назнака на која листа е претставник)
(ISIM VE SOYISIM İLE HANGİ LİSTE TEMSİLCİSİ OLDUĞUNA DAİR LİSTE)

10.

(име и презиме со назнака на која листа е претставник)
(İSİM VE SOYİSİM İLE HANGİ LİSTE TEMSİLCİSİ OLDUĞUNA DAİR LİSTE)

Избирачкиот одбор ја прегледа просторијата за гласање, изборниот материјал и гласачките кутии и утврди дека просторијата за гласање и изборниот материјал се во иста состојба како што биле на денот пред изборите, а гласачките кутии се празни.

Seçim Kurulu seçim alanını, malzemeleri ve seçim sandıklarını kontrol ederek, alanın ve malzemelerin, seçimlerden önceki günde olduğu şekliyle bulunduğunu ve sandıkların boş olduğunu tespit etmiştir.

Доколку членовите на Избирачкиот одбор, односно претставниците на подносителите на листите имаат забелешки на просторијата за гласање, изборниот материјал и гласачките кутии, имаат право истите да се евидентираат во записникот.

Seçim Kurulu üyeleri veya listeleri öneren temsilciler tarafından seçim alanı, malzemeler veya seçim sandıkları ile ilgili olarak herhangi bir durum tespit edildiği takdirde, sözkonusu husus tutanağa aktarılabilmektedir.

Лицето од Избирачкиот одбор, _____
 ги изнесе следните забелешки: _____ (име и презиме и функција во избирачкиот одбор)
 _____ (isim, soyisim ve seçim kurulundaki görevi) isimli
 Seçim Kurulu üyesi aşağıdaki hususları dile getirmiştir:

Претставникот на подносителот на листата _____
 _____ ги изнесе следните забелешки:
 _____ (име и презиме со назнака на која листа е претставник)
 _____ (isim, soyisim ve hangi listenin temsilcisi
 olduğuna dair bilgi) Seçim listesini öneren kişi aşağıdaki notları aktarmaktadır:

ПРЕТСЕДАТЕЛ
на Избирачкиот одбор
SEÇİM KURULU BAŞKANI

(своерачен потпис-imza)

Членови на Избирачкиот одбор:
Seçim Kurulu Üyeleri:

1. _____
(своерачен потпис-imza)

2. _____
(своерачен потпис-imza)

3. _____
(своерачен потпис-imza")

4. _____
(своерачен потпис-imza)

Bo, Yer _____

Ha, Tarih _____

(место и дата-yer ve tarih)

Образец број 12**Form No. 12**

член 69 став 2 од ИЗ

SK'nin 69. Maddesi'nin 2. Fıkrası

Врз основа на член 69 став (2) од Изборниот законик, Државната изборна комисија на _____ ги објавува
(ДЕН, МЕСЕЦ И ГОДИНА)

Seçim Kararnamesi'nin 69. Maddesi'nin 2. Fıkrası'na istinaden, Devlet Seçim Komisyonu _____ tarihinde aşağıdaki hususu duyurmaktadır,

УТВРДЕНИТЕ

единствени листи на кандидати за пратеници во Собранието на Република
Македонија во Изборната единица број _____
Makedonya Cumhuriyeti Meclisi'nde Milletvekili Adaylığı Doğrultusunda _____
Numaralı Seçim Biriminden Olan Tek Aday Listelerini

İLÂN ETMEKTEDİR

1. _____
(назив на листата на кандидати и име и презиме на носителот на листата)
(ADAYLAR LİSTESİNİN ADI, İSİM, SOYİSİM VE LİSTE TAŞIYICISI)
2. _____
(назив на листата на кандидати и име и презиме на носителот на листата)
(ADAYLAR LİSTESİNİN ADI, İSİM, SOYİSİM VE LİSTE TAŞIYICISI)
3. _____
(назив на листата на кандидати и име и презиме на носителот на листата)
(ADAYLAR LİSTESİNİN ADI, İSİM, SOYİSİM VE LİSTE TAŞIYICISI)

.....
се внесува за сите утврдени листи на кандидати
İlan edilen aday listelerinin tümü için

Утврдените листи на кандидати за избор на пратеници во Собранието на Република Македонија за Изборната единица број _____ се објавува во дневниот печат _____ од кои едниот е на јазикот на _____
(назив на дневниот печат)

заедницата што го зборуваат најмалку 20% од граѓаните во Република Македонија. Makedonya Cumhuriyeti Meclisi'nde Milletvekili Adaylığı Doğrultusunda _____ Numaralı Seçim Biriminden Olan Aday Listeleri _____ (Gazetenin İsmi) günlük gazetesinde yayınlanır.

Во, Yer _____
(место и дата)
(YER VE TARİH)

ДРЖАВНА ИЗБОРНА КОМИСИЈА

ПРЕТСЕДАТЕЛ
DEVLET SEÇİM KOMİSYONU
BAŞKAN

М.П.
MÜHÜR

Образец број 13
Form No. 13
член 91 став (4) од ИЗ
SK'nin 91. Maddesi'nin 4. Fikrası

ЗАПИСНИК

за предавање на изборниот материјал од Државната изборна комисија на
Општинската изборна комисија _____
Devlet Seçim Komisyonu'nun Seçim Malzemelerini _____
Belediye Seçim Komisyonu'na Teslim Etmesine Dair
TUTANAK

Врз основа на член 91 став 4 од Изборниот законик, Државната изборна комисија на Општинска изборна комисија _____, на ден _____ година и го предаде следниот изборен материјал:

Seçim Kararnamesi'nin 91. Maddesi'nin 4. Fikrası'na istinaden Devlet Seçim Komisyonu _____ tarihinde, _____ Belediye Seçim Komisyonu'na aşağıda belirtilen seçim malzemelerinin teslimini yapmıştır:

1. _____
(CO БРОЈ И ЗБОРОВИ) _____
(RAKAM VE HARF İLE) _____
гласачки ливчиња за избор на пратеници во Собранието на Република Македонија со сериски броеви од _____ до _____ односно колку што има запишано избирачи во изводот од Избирачкиот список за избирачките места за кои е надлежна Општинската изборна комисија;
Makedonya Millet Meclisi'ne Milletvekili Adayları Seçimlerine yönelik olarak _____'nden _____ 'a kadar seri numaralı seçim kağıtları daha doğrusu seçim yerlerine yönelik hazırlanan seçim listesinde yer alan sayılar dikkate alınır;
2. _____ кутии за гласање, seçim kutuları;
(CO БРОЈ И ЗБОРОВИ) _____
(RAKAM VE HARF İLE) _____
3. _____ паравани за гласање, seçim paravanları;
(CO БРОЈ И ЗБОРОВИ) _____
(RAKAM VE HARF İLE) _____
4. _____ печати со број на гласачкото место, seçim yerleri mühürleri;
(CO БРОЈ И ЗБОРОВИ) _____
(RAKAM VE HARF İLE) _____
5. _____ обрасци – записници, formlar-tutanaklar;
(CO БРОЈ И ЗБОРОВИ) _____
(RAKAM VE HARF İLE) _____
6. _____ огласи на утврдени листи
(CO БРОЈ И ЗБОРОВИ) _____ на кандидати, belirlenen aday listeleri ilanları;
7. _____ потврден извод од
(CO БРОЈ И ЗБОРОВИ) _____ Избирачкиот список за избирачките места за кои е надлежна општинската изборна комисија.
Belediye seçim komisyonunun seçim listesi;
8. _____ УВ – ламба, UV - lamba;
(CO БРОЈ И ЗБОРОВИ) _____
9. _____ спреј, sprej;
(CO БРОЈ И ЗБОРОВИ) _____

10. _____ перниче, mühür yastığı;
(CO BROJ И ЗБОРОВИ—RAKAM VE HARFİLE)

11. _____ упатство за гласање, seçim rehberi;
(CO BROJ И ЗБОРОВИ—RAKAM VE HARFİLE)

(СЕ НАВЕДУВА И ДРУГИОТ МАТЕРИЈАЛ ПОТРЕБЕН ЗА ГЛАСАЊЕ)
(SEÇİMİÇİN GEREKLİ OLAN DİĞER MALZEMELER EKLENMEKTEDİR)

Присутните претставници на подносителите на листи ги изнесоа следните забелешки за предавањето на изборниот материјал:

Listelerin teslimini yapan yetkili temsilciler, seçim malzemeleri hususunda aşağıdaki bilgileri vermektedir: _____

Предавањето на изборниот материјал е завршено во _____ часот.
Seçim malzemelerinin teslimatı saat _____ tamamlanmıştır.

Bo, Yer _____
(место и дата)
(YER VE TARİH)

ПРИМИЛ
ПРЕТСЕДАТЕЛ
на Општинска изборна
комисија

М.П.

М.П.

ПРЕДАЛ
Овластено лице на Државната
изборна комисија

TESLİM ALAN

TESLİM EDEN

BAŞKAN

MÜHÜR

MÜHÜR

Belediye Seçim Komisyonu

Devlet Seçim Komisyonu Yetkilisi

Членови на Општинската Изборна комисија:

Belediye Seçim Komisyon Üyeleri:

1. _____
2. _____
3. _____
4. _____

Присутни претставници на подносител на листи на кандидати:

Aday Listelerini Temsil Edenlerin Mevcut Listeleri:

(се евидентира нивното присуство а не го потпишуваат записникот)

(Onların orada olduklarına dair not tutulur fakat imzalamazlar)

1. _____
2. _____
3. _____
4. _____
5. _____
6. _____
7. _____
8. _____
9. _____
10. _____
11. _____
12. _____

(ИМЕ И ПРЕЗИМЕ НА ПРЕТСТАВНИКОТ И НАЗИВ НА ПОДНОСИТЕЛОТ НА ЛИСТАТАТ)

(TEMSİLCİNİN İSMİ, SOYİSMİ VE LİSTEYİ TESLİM EDENİN ADI)

Образец број 5
Form No. 5член 67 ст. 3 од ИЗ
СК'нин 67. Maddesi'nin 3. Fıkrası

Врз основа на член 67 став (3) од Изборниот законик, Државната изборна комисија на _____ година, во состав _____, _____
(претседател) (потпретседател)

и членовите _____,
_____,
донесе

Seçim Kararnamesi'nin 67. Maddesi'nin 3. Fıkrası'na istinaden Devlet Seçim Komisyonu,
_____ tarihinde, _____, _____
(BAŞKAN) (BAŞKAN YARDIMCISI)

ve üyeler _____,
_____ ile gerçekleştirmiş olduğu toplantıda aşağıdaki sonuca varmıştır.

РЕШЕНИЕ
KARAR

Листа на кандидати за избор на пратеници во Собранието на Република Македонија во изборната единица број _____ поднесена од подносителот

(име на подносителот на листата на кандидати)

Makedonya Cumhuriyeti Meclisi'nde Milletvekili Adaylığı doğrultusunda _____ numaralı seçim biriminden öneren tarafından takdim edilen adaylar listesi aşağıda belirtilir:

(ADAYLAR LİSTESİNİ ÖNERENİN İSMİ)

СЕ ПОТВРДУВА.
ONAYLANIR.

М.П.
MÜHÜR

ПРЕТСЕДАТЕЛ
на Државната изборна комисија
Devlet Seçim Komisyonu
BAŞKANI

(своерачен потпис)

(İMZA)

ПОТПРЕТСЕДАТЕЛ
на Државната изборна комисија
Devlet Seçim Komisyonu
BAŞKAN YARDIMCISI

(своерачен потпис)

(İMZA)

Членови
на Државната изборна комисија
Devlet Seçim Komisyonu
Üyeleri

1. _____

2. _____

3. _____

4. _____

5. _____

(место и дата)

(YER VE TARİH)

(своерачен потпис)

(İMZA)

Образец број 14
Form No. 14
член 92 од ИЗ
SK'nin 92. Maddesi

ЗАПИСНИК

за предавање на изборниот материјал од Општинската изборна комисија

_____, на Избирачкиот одбор за избирачко место број _____,
составен на _____ година
Belediye Seçim Komisyonu'nun _____ Numaralı Seçim
Birimi konseyi'ne _____ Tarihinde Teslim Edilen Malzemelere İlişkin

TUTANAK

Врз основа на член 92 став 1 од Изборниот законик, Општинска изборна комисија _____ на Избирачкиот одбор на избирачкото место број _____ му го предаде следниот изборен материјал:
Seçim Kararnamesi'nin 92. Maddesi'nin 1. Fıkrası'na istinaden _____ Belediye Seçim Komisyonu, _____ numaralı seçim biriminden aşağıdaki seçim malzemeleri teslim etmiştir:

1. _____

гласачки ливчиња за гласање за листи на кандидати за избор на пратеници во Собранието на Република Македонија со сериски броеви од _____ до _____, односно колку што има избирачи запишани во потврдениот изводот од избирачкиот список за тоа избирачко место;
Makedonya Millet Meclisi'ne Milletvekili Adayları Seçimlerine yönelik olarak _____'nden _____ 'a kadar seri numaralı seçim kağıtları daha doğrusu sözkonusu seçim yerlerine yönelik hazırlanan seçim listesinde yer alan sayılar dikkate alınır:

2. _____ кутии за гласање;
SEÇİM KUTUSU
3. _____ паравани за гласање;
SEÇİM PARAVANI
4. _____ печати со број на гласачкото место;
SEÇİM YERİ NUMARASINI BELİRLEN MÜHÜRLER
5. _____ обрасци на записници за Избирачкиот одбор
и за претставниците на подносителите на листите;
SEÇİM BİRİMİ TUTANAK FORMLARI VE LİSTEYİ ÖNERENLER
TEMSİLCİLERİ
6. _____ огласи на утврдени листи на кандидати за
избор на Пратеници во Собранието на Република
Македонија;
MC. MECLİSİ MİLLETVEKİLİ ADAYLARININ BELİRLENDİĞİ LİSTE
7. _____ потврден извод од Избирачки список за Изби-
рачкото место број _____;
_____ SEÇİM BİRİMİNE YÖNELİK SEÇİM LİSTESİ DÖKÜMÜ
8. _____ УВ - ламба;
UV-LAMBA
9. _____ УВ - спреј;
UV-SPREY

10. _____ перниче за оттисок за неписмени;
PARMAK İZİ YASTIĞI

11. _____ упатство за гласање;
SEÇİM REHBERİ

(SE NAVEĐUBA И ДРУГИОТ МАТЕРИЈАЛ ПОТРЕБЕН ЗА ГЛАСАЊЕ)
(SEÇİMLER İÇİN GEREKLİ OLAN DİĞER MALZEMELER DE BELİRTİLİR)

Присутните претставници на подносителите на листи ги изнесоа следните забелешки за предавањето на изборниот материјал:

Listelerin öneren ve orada mevcut olan temsilciler, seçim malzemelerinin teslim edilmesine ilişkin aşağıdaki hususları ifade etmiştir: _____

Предавањето на изборниот материјал е завршено во _____ часот.
Seçim malzemelerinin teslimatı saat _____ tamamlanmıştır.

Bo, Yer _____

Ha, Tarih _____

(место и дата)
(YER VE TARİH)

ПРИМИЛ
ПРЕТСЕДАТЕЛ
на Избирачкиот одбор
TESLİM ALAN
SEÇİM KURULU
BAŞKANI

М.П.

MÜHÜR

ПРЕДАЛ
член на Општинската
изборна комисија
TESLİM EDEN
BELEDİYE SEÇİM KOMİSYONU
ÜYESİ

Членови на Избирачкиот одбор:
Seçim kurulu üyeleri:

1. _____
2. _____
3. _____
4. _____

Присутни претставници на подносителите на листи на кандидати:

Aday Listelerini Temsil Edenlerin Mevcut Listeleri:

(се евидентира нивното присуство а не го потпишуваат записникот)

(Onlann orada olduklarına dair not tutulur fakat imzalamazlar)

1. _____

2. _____

3. _____

4. _____

5. _____

6. _____

{ИМЕ И ПРЕЗИМЕ НА ПРЕТСТАВНИКОТ И НАЗИВ НА ПОДНОСИТЕЛОТ НА ЛИСТАТА}

(TEMSİLCİNİN İSMİ, SOYİSMİ VE LİSTEYİ TESLİM EDENİN ADI)

Образец број 18

Form No. 18

Член 113 став (4) од ИЗ

SK'nin 113. Maddesi'nin 4. Fıkrası

ПОСЕБЕН ЗАПИСНИК

од гласањето по листи на кандидати за избор на пратеници во Собранието на
Република Македонија за избирачите на издржување на казна затвор во притвор во
Казнено поправната установа - дом _____

MC. Meclisi Milletvekili adayları Seçimleri Doğrultusunda Ceza Yeri – Yurdu Dahilinde
Bulunan ve Hapis Cezası Olan Seçmenlere Yönelik

ÖZEL TUTANAK

составен на ден _____ година
_____ tarihinde yapılmıştır

Избирачкиот одбор за избирачкото место број _____, именуван со Реше –
(РЕДЕН БРОЈ НА ИЗБИРАЧКОТО МЕСТО)
ние број _____ од Општинската изборна комисија _____ на ден
_____ година го спроведе гласањето по листи на кандидати за избор на пратеници во
Собранието на Република Македонија за избирачите кои се на издржување казна затвор или во
притвор во Казнено поправната установа – дом _____ во _____.
_____ Belediye Seçim Konseyi tarafından, _____ tarihinde, _____
numaralı karar ile, _____ (seçim biriminin sıra numarası) numaralı seçim biriminden olan,
MC. Meclisi Milletvekili adayları Seçimleri Doğrultusunda Ceza Yeri – Yurdu Dahilinde Bulunan ve Hapis
Cezası Olan Seçmen için hazırlanmıştır.

Гласањето започна во _____ часот.
Seçim saat _____ başlamıştır.

Избирачкото место се затвори во _____ часот при што на избирачите кои се
затекнаа во објектот каде што се гласа им се овозможи да гласаат и гласањето заврши во
_____ часот.

Seçim yeri, saat _____ kapatılmıştır. Dolayısıyla, orada bulunan seçmenlere, oy kullanma
hakkı sağlanarak sözkonusu seçim süreci saat _____ tamamlanmıştır.

Доколку имало прекин на гласањето, да се наведат причините и времетраењето на прекилот:

Seçim sürecinin kesintiler ile karşı karşıya kalması durumunda, sözkonusu kesintilerin ortaya çıkma
sebeplerinin ve sürelerinin aşağıda belirtilmeleri gerekmektedir:

(овој дел го пополнува претседателот на избирачкиот одбор кој по потреба вметнува дополнителен лист и тоа го евидентира)

(Bu kısım seçim kurulu başkanı tarafından doldurulur. İhtiyaca göre ek liste eklenir ve onun kaydı yapılır)

Според посебните изводи од Избирачкиот список од Изборната единица број _____ во
Казнено поправната установа – дом _____ во _____ има
запишано вкупно _____ избирачи кои се на на издржување казна затвор
или во притвор. (со број и зборови)

_____ sayılı seçim birimine ait olan seçim listesi özel dökümlerine göre, _____ ceza yeri – yurdu kapsamında, toplam _____ hapis olan veya tutuklu olarak yargılanan seçmen sayısı kaydedilmiştir.

Од нив на ден _____ година од _____ до _____ часот гласале _____ избирачи.
(со број и зборови)

Bunlar arasında, _____ tarihinde, saat _____ den, _____ a kadar toplam _____ (rakam veya harf ile) seçmen oy kullanmıştır.

Избирачкиот одбор утврди дека на избирачкото место останале неупотребени _____ гласачки ливчиња на кои им е откинат десниот
(со број и зборови)

долен агол и истите се ставени во плик кој се затвора и запечатува.

Seçim kurulu yapmış olduğu inceleme sonucunda toplam _____ (rakam veya harf ile) kullanılmayan seçim kağıdı kaldığı tespit etmiştir ki bütün bunların sağ alt köşesi kopartılmadan, zarfta kapatılmış ve mühürlenmiştir.

Употребените гласачки ливчиња без да може да се утврди за кого е гласано се ставаат во посебни пликови кои според Изборната единица за која гласаат се запечатени со селотејп и печат. Пликовите со употребените гласачки ливчиња, пликовите со неупотребените гласачки ливчиња, примерок од овој записник и посебните изводи од Избирачкиот список се ставаат во единствен плик кој се запечатува со селотејп и печат и се доставува веднаш до Општинската изборна комисија _____ која е надлежна за Изборната единица.

Kullanılmış olan seçim kağıtları, kim için oy verildiğine bakılmadan ve bu gözükmeyecek şekilde mühürlenir, yapıştırıcı bant ile kapatılır ve zarflara yerleştirilir. Kullanılmış olan seçim kağıtları zarfları, kullanılmamış olan seçim kağıtları zarfları, işbu tutanak örneği, seçim listesinden özel tutanaklar toplanıp tek bir zarfa yerleştirilirler. O zarf da yapıştırıcı band ve mühür ile kapatılarak, hiç vakit kaybetmeden _____ seçim biriminden sorumlu olan yetkili Belediye Seçim Komisyonu'na götürülür.

Членот од Избирачкиот одбор, _____ ги изнесе следните забелешки:

Seçim Kurulu üyesi aşağıdaki notları aktarmaktadır: _____

(овој дел го пополнува претседателот на избирачкиот одбор кој по потреба вметнува дополнителен лист и тоа го евидентира)

(Bu kısım seçim kurulu başkanı tarafından doldurulur. İhtiyaca göre ek liste eklenir ve onun kaydı yapılır)

Претставникот на подносителот на листата _____
(име и презиме на претставникот)

_____ ги даде следните забелешки:
(назив на подносителот на листата)

Listeyi öneren temsilci (isim ve soyisim) _____ aşağıdaki notları aktarmaktadır:

(овој дел го пополнува претседателот на избирачкиот одбор кој по потреба вметнува дополнителен лист и тоа го евидентира)
(Bu kısım seçim kurulu başkanı tarafından doldurulur. İhtiyaca göre ek liste eklenir ve onun kaydı yapılır)

(место и дата-yer ve tarih)

ИЗБИРАЧКИ ОДБОР
SEÇİM KURULU

Претседател, Başkan

(име, презиме и своерачен потпис-İsim, soyisim ev imza)

Членови

Üyeler: 1. _____
2. _____
3. _____
4. _____

(име, презиме и своерачен потписisim, soyisim ve imza)

Членот од Избирачкиот одбор, _____ не го потпиша
записникот од следните причини:

Seçim Kurulu üyesi, tutanağı aşağıdaki sebeplerden dolayı imzalamamaktadır:

(овој дел го пополнува претседателот на избирачкиот одбор кој по потреба вметнува дополнителен лист и тоа го евидентира)
(Bu kısım seçim kurulu başkanı tarafından doldurulur. İhtiyaca göre ek liste eklenir ve onun kaydı yapılır)

Присутни претставници на подносителите на листи:

Liste öneri temsilcileri:

1. _____
2. _____
3. _____
4. _____
5. _____
6. _____

(име и презиме со назнака на која листа е претставник)

(İsim, soyisim ve hangi listenin temsilcisi olduğuna dair bilgi)

(СЕ ЕВИДЕНТИРА НИВНОТО ПРИСУСТВО А НЕ ГО ПОТПИШУВААТ ЗАПИСНИКОТ)

(ONLARIN HAZIR BULUNUP BULUNMADILARI TESPİT EDİLİR FAKAT O İMZALAMAZ)

Образец број 2 гс

Form No. 2

(Член 61 став 2 и член 63 став 1 од Изборниот законик)

(Seçim Karamamesi'nin 61. Maddesinin 2. Fıkrası ve 63. Maddesinin 1. Fıkrası)

ОБРАЗЕЦ

за собирање потписи за предлагање на кандидат за избор на пратеник во Собранието на Република Македонија на листа на кандидат предложена од група избирачи во странство

Yurtdışında Bulunan Bir Grup Seçmen Tarafından Teklif Edilen Aday Listesine Yönelik Olarak, Makedonya Cumhuriyeti Meclisi'nde Milletvekili Adaylığının Teklif Edilmesi Üzerine İmza Toplama

FORMU

ГРУПА ИЗБИРАЧИ _____

GRUP SEÇMENLER _____

ИЗБОРНА ЕДИНИЦА број _____

SEÇİM BİRİMİ NO _____

За пратеник во Собранието на Република Македонија во Изборната единица број _____ го предлагам следниот кандидат:

Makedonya Cumhuriyeti Meclisi'nde Milletvekili Adaylığı doğrultusunda _____ numaralı seçim biriminden, aşağıda belirtilen adayı teklif ederim:

Ред. Бр. Sıra No.	ИМЕ И ПРЕЗИМЕ İSİM VE SOYİSİM	ПОСТОЈАНО ЖИВЕАЛИШТЕ SÜREKLİ OLARAK YAŞADIĞINIZ YER	ЕМБГ VATANDAŞLIK NO.
1.			

Предлогот за кандидат за избор на пратеник во Собранието на Република Македонија во Изборната единица број _____ го поддржувам со свој потпис:

Makedonya Cumhuriyeti Meclisi'nde Milletvekili Adaylığı doğrultusunda _____ numaralı seçim biriminden teklif olarak sunduğum adayı kendi imzama onaylarım:

Ред. Бр. Sıra No.	ИМЕ И ПРЕЗИМЕ İSİM VE SOYİSİM	ЕМБГ VATANDAŞLIK NO.	ПОТПИС İMZA
1.			
2.			
3.			
4.			
5.			
.....			
.....			
1000.	ИТН ДО НАЈМАЛКУ 1000 ПОТПИСИ EN AZ 1000 İMZAYA KADAR BU ŞEKİLDE DEVAM EDER		

Овој Образец се приложува кон Образец број 3
İşbu Form, Form No. 3'ün ardından sunulmaktadır

Bo, Yer _____

(место и дата)
(YER VE TARİH)

ПРЕДЛАГАЧ
TEKLİF EDEN

ИМЕ, ПРЕЗИМЕ И ЕМЕГ НА ИЗБИРАНОТ ШТО ГО ПОТПИШУВА ПРЕДЛОГOT
TEKLİF İMZALAYAN SEÇMENİN İSMİ, SOYİSMİ VE VATANDAŞLIK NUMARASI

М. П.
MÜHÜR

ПОТПИСИ И ПЕЧАТ ОД СЛУЖБЕНОТО ЛИЦЕ НА ДКП
YETKİLİ KİŞİNİN İMZASI VE MÜHÜRÜ

Образец број 3

Form No. 3

член 65 ст. 1, 64 ст. 2 и 60 ст. 7 од ИЗ

SK'nin 65. Maddesinin 1. Fıkrası, 64. Maddesinin 2. Fıkrası ve 60. Maddesinin 7. Fıkrası

ЛИСТА

на кандидати за избор на пратеници во Собранието на Република Македонија во
Изборната единица број _____Makedonya Cumhuriyeti Meclisi'nde Milletvekili Adaylığı Doğrultusunda _____ Numaralı
Seçim Birimi Adaylar
LİSTESİ

НАЗИВ НА ЛИСТАТА :

Група избирачи

ИМЕТО И ПРЕЗИМЕТО НА НОСИТЕЛОТ НА ЛИСТАТА

LİSTENİN ADI:

Seçmen Grubu

LİSTE TAŞIYICISININ İSMİ VE SOYİSMİ

ПОДНОСИТЕЛ НА ЛИСТАТА: Група избирачи

ИМЕ И ПРЕЗИМЕ НА НОСИТЕЛОТ НА ЛИСТАТА И

СІМБОЛ (АКО ГО ІМА)

LİSTEYİ ÖNEREN:

Seçmen Grubu

LİSTE TAŞIYICISININ İSMİ, SOYİSMİ VE (EĞER VARSA)

SEMBOLO

За кандидати на листата на кандидати за избор на пратеници во Собранието на
Република Македонија во Изборната единица број _____ ги предлагаме:Makedonya Cumhuriyeti Meclisi'nde _____ numaralı seçim biriminden Milletvekili aday listesi
adaylığına aşağıda isimleri bulunanları teklif ederiz:

1. _____
(име и презиме на носителот на листата, постојано живеалиште и ЕМБГ)
(LİSTE TAŞIYICISININ İSMİ, SOYİSMİ, SÜREKLİ YAŞADIĞI YER VE VATANDAŞLIK NUMARASI)
2. _____
(име и презиме на кандидатот, постојано живеалиште и ЕМБГ)
(ADAYIN İSMİ, SOYİSMİ, SÜREKLİ YAŞADIĞI YER VE VATANDAŞLIK NUMARASI)
3. _____
(име и презиме на кандидатот, постојано живеалиште и ЕМБГ)
(ADAYIN İSMİ, SOYİSMİ, SÜREKLİ YAŞADIĞI YER VE VATANDAŞLIK NUMARASI)
4. _____
(име и презиме на кандидатот, постојано живеалиште и ЕМБГ)
(ADAYIN İSMİ, SOYİSMİ, SÜREKLİ YAŞADIĞI YER VE VATANDAŞLIK NUMARASI)
5. _____
(име и презиме на кандидатот, постојано живеалиште и ЕМБГ)
(ADAYIN İSMİ, SOYİSMİ, SÜREKLİ YAŞADIĞI YER VE VATANDAŞLIK NUMARASI)

.....

.....

20.

(ИМЕ И ПРЕЗИМЕ НА КАНДИДАТОТ, ПОСТОЈАНО ЖИВЕАЛИШТЕ И ЕМБГ)
(ADAYIN İSMİ, SOYİSMİ, SÜREKLİ YAŞADIĞI YER VE VATANDAŞLIK NUMARASI)

Во, Yer _____

(место и дата)

(YER VE TARİH)

ПОДНОСИТЕЛ

ÖNEREN

(ИМЕ И ПРЕЗИМЕ НА ОБЛАСТЕНИОТ ПРЕДСТАВНИК)
(YETKİLİ TEMSİLCİNİN İSMİ VE SOYİSMİ)

(ЕМБГ НА ОБЛАСТЕНИОТ ПРЕДСТАВНИК)
(YETKİLİ TEMSİLCİNİN VATANDAŞLIK NUMARASI)

(СВОЕРАЧЕН ПОТПИС НА ОБЛАСТЕНИОТ ПРЕДСТАВНИК)
(YETKİLİ TEMSİLCİNİN İMZASI)

Образец број 6

Form No. 6

член 67 ст. 4 од ИЗ

SK'nin 67. Maddesi'nin 4. Fıkrası

Врз основа на член 67 став (3) од Изборниот законик, Државната изборна комисија на _____ година, во состав _____, _____ и членовите _____ донесе
(претседател) (потпретседател)

Seçim Kararnamesi'nin 67. Maddesi'nin 3. Fıkrası'na istinaden Devlet Seçim Komisyonu, _____ tarihinde, _____, _____
(BAŞKAN) (BAŞKAN YARDIMCISI)
ve üyeler _____
_____ ile gerçekleştirmiş olduğu toplantıda aşağıdaki sonuca varmıştır.

РЕШЕНИЕ KARAR

Листа на кандидати за избор на пратеници во Собранието на Република Македонија во изборната единица број _____ поднесена од подносителот _____

(име на подносителот на листата на кандидати)

Makedonya Cumhuriyeti Meclisi'nde Milletvekili Adaylığı doğrultusunda _____ numaralı seçim biriminden öneren _____ tarafından takdim edilen adaylar listesi aşağıda belirtilir:

(ADAYLAR LİSTESİNİ ÖNERENİN İSMİ)

СЕ ОТФРЛА.
REDDEDİLİR.

ОБРАЗЛОЖЕНИЕ AÇIKLAMA

(се наведуваат причините поради кои се отфрла поднесената листа)

(TEKLİF EDİLEN LİSTENİN REDDEDİLME SEBEPLERİ İFADE EDİLİR)

ПРАВНА ПОУКА: Против ова решение може да се поднесе тужба до Управниот суд на Република Македонија во рок од 24 часа од приемот на Решението.
Тужбата се поднесува преку Државната изборна комисија.
Доставувањето на тужби по пошта не е дозволено.

HUKUKİ YÖNERGE: İşbu Karar'ın kabul edilmesinin ardından en geç 24 saat içerisinde, Makedonya Cumhuriyeti Anayasa Mahkemesi'ne başvurulup dava açılabilir.
Dava başvurusu Devlet Seçim Komisyonu aracılığıyla yapılmalıdır.
Dava başvurularının posta aracılığıyla yapılmasına izin verilmemektedir.

**М.П.
MÜHÜR**

ПРЕТСЕДАТЕЛ
на Државната изборна комисија
Devlet Seçim Komisyonu
BAŞKANI

(своерачен потпис)
(İMZA)

ПОТПРЕТСЕДАТЕЛ
на Државната изборна комисија
Devlet Seçim Komisyonu
BAŞKAN YARDIMCISI

(своерачен потпис)
(İMZA)

Членови
на Државната изборна комисија
Devlet Seçim Komisyonu
Üyeleri

1. _____

2. _____

3. _____

4. _____

5. _____

(место и дата)
(YER VE TARİH)

(своерачен потпис)
(İMZA)

Образец број 5
член 67 став 3 од ИЗ
Formulari numër 5
neni 67 paragrafi 3 nga KZ
Formulari numero 5
Dženo 67 stavi 3 tar AK

Врз основа на член 67 став (3) од Изборниот законик, Државната изборна комисија на _____ година, во состав _____, _____
(претседател) (потпретседател)
и членовите _____,
донесе
Нë базë тë nenit 67 paragrafi (3) nga Kodi zgjedhor, Komisioni shtetëror i zgjedhjeve më _____,
нë пërbërje _____,
(kryetar) (nënkryetar)
dhe anëtarët _____
_____miratoi
Upri funda taro dženo 67 stavi (3) tar Alusaribaskoro kanuniko, i Raštrakiri alusaribaskiri komisia
ko _____berš, saikerdi taro _____,
(prezidenti) (teliprezidenti)
Thaj o džene _____
angja _____

РЕШЕНИЕ
AKTVENDIM
ČHINAVIBE

Листа на кандидати за избор на пратеници во Собранието на Република Македонија во
изборната единица број _____ поднесена од
подносителот _____
Lista e kandidatëve për zgjedhje të deputetëve në Kuvendin e Republikës së Maqedonisë në
Njësinë zgjedhore numër _____ e paraqitur nga paraqitësi
Patrin kandidatencar baš alusaribe deputatia ko Republika Makedoniakoro Khedipe ki alusaribaskiri
jekhin numero _____ dendi taro
dendutno _____

(име на подносителот на листата на кандидати)

(emri i paraqitësit të listës së kandidatëve)

(anav thaj palanav tari patrin kandidatencar)

**СЕ ПОТВРДУВА.
VERIFIKONET.
ATESTIKERELA PE.**

М.П.
V.V.
T.H.

**ПРЕТСЕДАТЕЛ
KRYETAR
PREZIDENTI**

на Државната изборна комисија
i Komisionit shtetëror të zgjedhjeve
ki Raštrakiri alusaribaskiri komisia

(своерачен потпис)

(nënshkrimi personal)

(korkorivastesar hramovin)

**ПОТПРЕТСЕДАТЕЛ
NËNKRYETAR
TELIPREZIDENTI**

на Државната изборна комисија
i Komisionit shtetëror të zgjedhjeve
ki Raštrakiri alusaribaskiri komisia

(своерачен потпис)

(nënshkrimi personal)

(korkorivastesar hramovin)

Членови /Anëtarë të /Džene

на Државната изборна комисија
të Komisionit shtetëror të zgjedhjeve
ki Raštrakiri alusaribaskiri komisia

1. _____

2. _____

3. _____

4. _____

5. _____

(своерачен потпис)

(nënshkrimi personal)

(место и дата)

(vendi dhe data)

(than thaj data)

Образец број 6
член 67 став 4 од ИЗ
Formulari numër 6
neni 67 paragrafi 4 nga KZ
Formulari numero 6
Dženo 67 stavi

Врз основа на член 67 став (4) од Изборниот законик, Државната изборна комисија на _____ година, во состав _____, _____ и членовите _____, донесе

Нë базë тë nenit 67 paragrafi(4) nga Kodi zgjedhor , Komisioni shtetëror i zgjedhjeve më _____, në përbërje _____, _____
(претседател)(kryetar) (заменик претседател)
(zëvendës-kryetar)

dhe anëtarët _____, _____

Miratoi

Upri funda taro dženo 67 stavi (3) tar Alusaribaskoro kanuniko, i Raštrakiri alusaribaskiri komisija ko

_____berš, saikerdi taro _____, _____
(prezidenti) (teliprezidenti)

Thaj o džene _____

angja

РЕШЕНИЕ АКТВЕНДИМ ЇHИНАВИВЕ

Листа на кандидати за избор на пратеници во Собранието на Република Македонија во изборната единица број _____ поднесена од подносителот _____

Lista e kandidatëve për zgjedhje të deputetëve në Kuvendin e Republikës së Maqedonisë në Njësinë zgjedhore numër _____ e paraqitur nga paraqitësi _____

(име на подносителот на листата на кандидати)
(emri i paraqitësit së listës të kandidatëve)

Patrin kandidatencar baš alusaribe deputatia ko Republika Makedoniakoro Khedipe ki alusaribaskiri jekhin numero _____ dendi taro _____ dendutno _____

(име на подносителот на листата на кандидати)

(emri i paraqitësit të listës së kandidatëve)

(anav thaj palanav tari patrin kandidatencar)

**СЕ ОТФРЛА.
REFUZOHET.
ÇHUDELA PE.**

**Образложение
Arsyetim
Naljovkeribe**

(се наведуваат причините поради кои се отфрла поднесената листа)

(theksohen arsyet pse është refuzuar lista e paraqiture kandidatëve)

(liparena pe o karane se bëri kola çhudela pe i dendi patrin)

ПРАВНА ПОУКА:**UDHËZIM JURIDIK:**

NIJAMALI SIKAVIN: Против ова решение може да се поднесе тужба до Управниот суд на Република Македонија во рок од 24 часа од приемот на Решението. Тужбата се поднесува преку Државната изборна комисија. Доставувањето на пошта не е дозволено.

Kundër këtij aktvendimi mundet të parashetrohet padi deri në Gjykatën Administrative të Republikës së Maqedonisë në afat prej 24 orëve pas pranimi të Aktvendimit. Padija parashetohet nëpërmes Komisionit shtetëror të zgjedhjeve. Dërgimi me post nuk lejohet. Mual akava çhinavibe šaj te del pe rovljarin dži Šerutniskoro adalati ki Republika Makedonia ko roko taro 24 aria taro Čhinavibaskoro leibe.

I rovljarin dela pe tari Raštrakiri alusaribaskiri komisija.

O bičhalibe pali pošta nane muklo.

M.P.
V.V.
T.H.

**ПРЕТСЕДАТЕЛ
KRYETAR
PREZIDENTI**

на Државната изборна комисија
i Komisionit shtetëror të zgjedhjeve
ki Raštrakiri alusaribaskiri komisija

(своерачен потпис)

(nënshkrimi personal)

(korkorivastesar hramovin)

**ПОТПРЕТСЕДАТЕЛ
NËNKRYETAR
TELIPREZIDENTI**

на Државната изборна комисија
i Komisionit shtetëror të zgjedhjeve

ki Raštrakiri alusaribaskiri komisja

(своерачен потпис)

(nënshtkrimi personal)

(korkorivastesar hramovin)

Членови /Anëtarë të /Džene

**на Државната изборна комисија
тë Komisionit shtetëror të zgjedhjeve
ki Raštrakiri alusaribaskiri komisja**

1. _____

2. _____

3. _____

4. _____

5. _____

(своерачен потпис)

(nënshtkrimi personal)

(место и дата)

(vendi dhe data)

(than thaj data)

Образец број 4
 член 65 став 1, 64 став 2 и 60 од ИЗ
 Formulari numër 4
 neni 65 paragrafi 1 dhe 64 paragrafi 2 nga KZ
 Formulari numero 4
 Dženo 65 stavi 1, 64 stavi 2 thaj 60 tar AK

ЛИСТА LISTA PATRIN

за предлагање на кандидати за избор на пратеници во Собранието на Република
 Македонија во Изборната единица број _____
 për propozimin e kandidatëve për zgjedhje të deputetëve në Kuvendin e Republikës së
 Maqedonisë në Njësinë zgjedhore numër _____
 baši bahankeribe kandidatia baš alusaribe deputatia ko Republika Makedoniakoro Khedipe ki
 Alusaribaskiri jekhin numero _____

НАЗИВ НА ЛИСТАТА:

ИМЕТО НА ПОДНОСИТЕЛОТ НА ЛИСТАТА

ЕМЕРИМИ И ЛИСТЕЅ :

ЕМРИ И ПАРАОИТЕСИТЕ ЛИСТЕЅ

ПОДНОСИТЕЛ НА ЛИСТАТА:

ИМЕТО НА ПОДНОСИТЕЛОТ НА ЛИСТАТА И СИМБОЛ НА ПОДНОСИТЕЛОТ НА ЛИСТАТА (АКО ИМА)

ПАРАОИТЕЅ И ЛИСТЕЅ:

ЕМРИ ДНЕ МБИЕМРИ И ПАРАОИТЕСИТЕ ЛИСТЕЅ ДНЕ СИМБОЛ (НЕСЕ КА)

PATRINAKORO DENDUTNO:

АНАВ ТАРО ПАТРИНАКОРО ДЕНДУТНО ТИЈАЈ СИМБОЛ ТАРО ПАТРИНАКОРО ДЕНДУТНО (ТЕ СИ ЛЕ)

ја поднесува следната листа на кандидати за пратеници во Собранието на Република
 Македонија во изборната единица број _____:

e paraqet listën në vijim të kandidatëve për deputetë në Kuvendin e Republikës së Maqedonisë:
 dela akaja patrin kandidatencar baši deputatia ko Republika Makedoniakoro Khedipe ki
 alusaribaskiri jekhin numero _____:

1. _____
 (име и презиме на носителот на листата, постојано живеалиште, и ЕМБГ)
 (emri dhe mbiemri i bartësit të listës, vendbanimi i përhershëm, dhe NVAQ)
 (anav thaj palanav taro patrinakoro dendutno, sakanutno dživdipaskoro than thaj JMDN)
2. _____
 (име и презиме на кандидатот на листата, постојано живеалиште, и ЕМБГ)
 (emri dhe mbiemri i kandidatit, vendbanimi i përhershëm, dhe NVAQ)
 (anav thaj palanav taro patrinakoro dendutno, sakanutno dživdipaskoro than thaj JMDN)
3. _____
 (име и презиме на кандидатот на листата, постојано живеалиште, и ЕМБГ)
 (emri dhe mbiemri i kandidatit të listës, vendbanimi i përhershëm, dhe NVAQ)
 (anav thaj palanav taro patrinakoro dendutno, sakanutno dživdipaskoro than thaj JMDN)

4. _____
(име и презиме на кандидатот на листата, постојано живеалиште, и ЕМБГ)
(emri dhe mbiemri i kandidatit të listës ,vendbanimi i përhershëm, dhe NVAQ)
(anav thaj palanav taro patrinakoro dendutno,sakanutno dživdipaskoro than thaj JMDN)

5. _____
(име и презиме на кандидатот на листата, постојано живеалиште, и ЕМБГ)
(emri dhe mbiemri i kandidatit,ë listës,vendbanimi i përhershëm, dhe NVAQ)
(anav thaj palanav taro patrinakoro dendutno,sakanutno dživdipaskoro than thaj JMDN)

.....
.....
.....

20. _____
(име и презиме на кандидатот на листата, постојано живеалиште, и ЕМБГ)
(emri dhe mbiemri i kandidatit,ë listës,vendbanimi i përhershëm, dhe NVAQ)
(anav thaj palanav taro patrinakoro dendutno,sakanutno dživdipaskoro than thaj JMDN)

Bo/ në/ko _____

(место и дата)
(vendi dhe data)
(than thaj data)

ПОДНОСИТЕЛ
PARAQITËS
DENDUTNO

(ИМЕ И ПРЕЗИМЕ НА ОБЛАСТЕНИОТ ПРЕДСТАВНИК)
(EMRI DHE MBIEMRI I PËRFAQËSUESIT TË AUTORIZUAR
(ANAV THAJ PALANAV TARO RADŽIPASKORO PREZENTENTI)

(ЕМБГ НА ОБЛАСТЕНИОТ ПРЕДСТАВНИК)
(NVAQ E PËRFAQËSUESIT TË AUTORIZUAR)
(JMDN TARO RADŽIPASKORO PREZENTENTI)

(СВОЕРАЧЕН ПОТПИС НА ОБЛАСТЕНИОТ ПРЕДСТАВНИК)
(NËNSHKRIMI I PERSONIT TË AUTORIZUAR)
(KORKORIVASTESAR HRAMOVIN TARO RADŽIPASKORO PREZENTENTI)

Образец број 27
член 64 став 2 од ИЗ
Formulari numër 27
neni 64 paragrafi 2 nga KZ
Formulari numero 27
Dženo 64 stavi 2 tar AK

**ИЗЈАВА
DEKLARATË
VAKERIN**

**за припадност на одредена заедница
për përkatësinë e bashkësisë etnike
baši preperibe tar ulavdi khedin**

Јас,/Unë,/Me, _____ од/nga/taro _____,
(име и презиме) (emri dhe mbiemri) (anav thaj palanav) (град)

(qyteti) (diz)

ЛК број/ Letërnjoftimi numër/ Numero tari Plesutni karta _____

ЕМБГ/ dhe NVAQ / JMDN _____

со стан на/ me venbanim në/ khereja ko _____

(адреса според лична карта) (adresa sipas letërnjoftimit) (adresa aso plesutni karta)

кандидат за пратеник во Собранието на Република Македонија од листата на
кандидати во Изборната единица број _____ поднесена од:

kandidat për deputet në Kuvendin e Republikës së Maqedonisë në Njësinë
zgjedhore numër _____ të propozuar nga:

kandidati baši deputati ko Republika Makedoniakoro Khedipe tari patrin kandidatia ki
Alusaribaskiri Jekhin numero _____ dendi taro:

(назив на листата) (emërimi i listës) (anav tari patrin)

**ИЗЈАВУВАМ
DEKLAROJ
VAKERAVA**

дека сум припадник на _____ заедница.

Se jam pjesëtar i bashkësisë _____ etnike

Kaj sijum preperutno tari _____ khedin

Оваа изјава е неотповиклива.

Kjo deklaratë është e parevokueshme.

Akaja vakerin si biiranibaskiri.

Во/нë/ко _____

**КАНДИДАТ
KANDIDATI
KANDIDATI**

**(место и дата)
(vendi dhe data)
(than thaj data)**

(ИМЕ И ПРЕЗИМЕ)

(EMRI HE MBIEMRI)

(ANAV THAJ PALANAV)

(СВОЕРАЧЕН ПОТПИС)

(NËNSHKRIMI PERSONAL)

(KORKORIVASTESAR HRAMOVIN)

Образец број 1
Член 65 ст. 5 од ИЗ
Formulari numër 1
neni 65 paragrafi 5 nga KZ
Formulari numero 1
Dženo 65 st.5 tar AK

ИЗЈАВА DEKLARATË VAKERIN

за прифаќање на кандидатура
për pranimin e kandidurës
baši leljakeribe kandidatura

_____ (име и презиме) (emri dhe mbiemri) (anav thaj palanav)

_____ (адреса според лична карта) (adresa sipas letërnjoftimit) (adresa aso plesutni karta)

_____ (ЕМБГ) (NVAQ) (JMDN)

Се согласувам со кандидатурата за избор на пратеник во Собранието на Република Македонија во листата на кандидати во Изборната единица број _____ поднесена од

Pajtohem me kandidaturën për zgjedhje deputet në Kuvendin e Republikës së Maqedonisë në listën e kandidatëve në Njësinë zgjedhore numër _____ e paraqitur nga

Haljovava man e kandidaturaja baš alusaribe deputati ko Republika Makedoniakoro Khedipe ki patrin kandidatia ki Alusaribaskiri jekhin numero _____ dendi taro

_____ (име на овластениот подносител на листата: политичка партија односно група избирачи)

_____ (имри i paraqitësit të autorizuar të listës : partia politike përkatësisht grup zgjedhësish)

_____ (anav taro radžipaskoro patrinakoro dendutno: politikani partia ja grupa alusarutne)

Оваа изјава е неотповиклива.
Kjo deklaratë është e parevokueshme.
Akava dendo lafi na{ti te iranelpes.

Во / në / ко _____
(место и дата)(vendi dhe data)(than thaj data)

КАНДИДАТ
KANDIDATI
KANDIDATI

(ИМЕ И ПРЕЗИМЕ)(EMRI DHE MBIEMRI) (ANAV THAJ PALANAV)

(СВОЕРАЧЕН ПОТПИС))(NENSHKRIMI PERSONAL)(KORKORUTNI HRAMOVIN)

Образец број 2

член 63 ст. 1, 61 ст. 1 и 60 ст. 7 од Из

Formular numër 2

neni 63 paragrafi 1, neni 61 paragrafi 1 dhe neni 60 paragrafi 7

Formulari numero 2

Dženo 63 st.1, 61 st.1 thaj 60 st.7 tar AK

**ОБРАЗЕЦ
FORMULAR
FORMULARI**

за собирање на потписи за предлагање на кандидати за избор на пратеници во Собранието на Република Македонија за листа на кандидати предложена од група избирачи (се впишува името и презимето на носителот на листата) во Изборната единица број _____

për mbledhjen e nënshkrimeve për propozimin e kandidatëve për zgjedhje të deputetëve në Republikën e Maqedonisë për listën e kandidatëve të propozuar nga grup zgjedhësish (shënohet emri dhe mbiemri i i bartësit të listës) në Njësinë zgjedhore numër _____

başi khedibe hramovina başi bahankeribe kandidatia baš alusaribe deputatia ko Republika Makedoniakoro Khedipe başi patrin kandidatia bahankerdi tar _____ grupa alusarutne(hramonela pe o anav thaj palanav taro patrinakoro phiravutno) ki Alusaribaskiri jekhin numero _____

За пратеници во Собранието на Република Македонија во Изборната единица број _____ ги предлагам следните кандидати:

Për deputetë në Kuvendin e Republikës së Maqedonisë në Njësinë zgjedhore numër _____ I propozoj këta kandidatë:

Başi deputatia ko Republika Makedoniakoro Khedipe ki Alusaribaskiri jekhin numero _____ bahankerava akale kandidaten

P. бр./ Nr.rendor / Niçalo numero	ИМЕ И ПРЕЗИМЕ EMRI DHE MBIEMRI ANAV THAJ PALANAV	ПОСТОЈАНО ЖИВЕАЛИШТЕ BANIMINI I PËRHERSHËM SAKANUTNO DŽIVDIPASKORO THAN	ЕМБГ NVAQ JMDN
1.			
2.			
3.			
.....			
.....			
20.			

Предлогот за кандидати за избор на пратеници во Собранието на Република Македонија во Изборната единица број _____ го подржувам со свој потпис:

Propozimi i kandidatëve për deputetë në Kuvendin e Republikës së Maqedonisë në Njësinë zgjedhore numër _____ e përmbaj me nënshkrimin tim:

O bahani başi kandidatia baš alusaribe deputatia ko Republika Makedoniakoro Khedipe ki Alusaribaskiri jekhin numero _____ pikjarava le plesutne hramovinaja

Реден број Nr.rendor	Име и презиме Emri dhe mbiemri Anav thaj palanav	ЕМБГ NVAQ J M D N	ПОТПИС NËNSHKRIMI HRAMOVIN
1.			
2.			
3.			
4.			
5.			
.....			
.....			
1000.	ИТН ДО НА ЈМАЛКУ 1000 ПОТПИСИ ETJ DERI SË PAKU 1000 NË NËNSHKRIME T.A DŽI MAJHARI 1000 HRAMOVINA		

Овој Образец се приложува кон Образец број 3
Ky Formular i bashkangjitet Formularit numër 3
Akava formulari čhivela pe kori Formulari numero 3

во/нë/ ко _____
(место и дата) (vendi dhe data) (than thaj data)

ПРЕДЛАГАЧ
PROPOZUES
BAHANKERUTNO

ИМЕ И ПРЕЗИМЕ И ЕМБГ НА ИЗБИРАЧОТ ШТО ГО ПОТПИШУВА ПРЕДЛОГОТ
EMRI DHE MBIEMRI DHE NVAQ I ZGJEDHËSIT QË E NËNSHKRUAN P ROPOZIMIN
ANAV THAJ PALANAV THAJ JMDN TAR ALUSARUTNO KOVA HRAMONKERELA O BAHANI

М.П. / V.V / Т.Н.

ПОТПИС ОД СЛУЖБЕНОТО ЛИЦЕ НА ДРЖАВНАТА ИЗБОРНА КОМИСИЈА
NËNSHKRIMI I PERSONIT ZYRTAR TË KOMISIONIT SHTETËROR TË ZGJEDHJEVE
HRAMOVIN TARO SERVISIALO DŽENO TARI RAŠTRAKIRI ALUSARIBASKIRI KOMISIA

Образец број 3
член 65 став 1, 64 став 2 и 60 став 7 од ИЗ
Formulari numër 3
neni 65 paragrafi 1, 64 paragrafi 2
dhe neni 60 paragrafi 7 nga KZ
Formulari numero 3
Dženo 65 stavi 1, dženo 64 stavi 2 thaj
dženo 60 stavi 7 tar AK

ЛИСТА LISTA PATRIN

на кандидати за избор на пратеници во Собранието на Република Македонија во
Изборната единица број _____
е кандидатëve për zgjedhje të deputetëve në Kuvendin e Republikës së Maqedonisë në
Njësinë zgjedhore numër _____
baši kandidatia baš alusaribe deputatia ko Republika Makedoniakoro Khedipe ki
Alusaribaskiri jekhin numero _____

НАЗИВ НА ЛИСТАТА:
EMËRIMI I LISTËS :
PATRINAKORO ANAV:

Група избирачи
Grup zgjedhësish
Grupa alusarutne

ИМЕТО И ПРЕЗИМЕТО НА ПОДНОСИТЕЛОТ НА ЛИСТАТА
EMRI DHE MBIEMRI I PARAQITËSIT TË LISTËS
ANAV THAJ PALANAV TARO PATRINAKORO DENDUTNO

ПОДНОСИТЕЛ НА ЛИСТАТА:
PARAQITËS I LISTËS:
PATRINAKORO DENDUTNO:

Група избирачи
Grup zgjedhësish
Grupa alusarutne

ИМЕТО И ПРЕЗИМЕТО НА ПОДНОСИТЕЛОТ НА ЛИСТАТА
И СИМБОЛ (АКО ИМА)
EMRI DHE MBIEMRI I PARAQITËSIT TË LISTËS
DHE SIMBOLI (NESE KA)
ANAV THAJ PALANAV TARO PATRINAKORO DENDUTNO THAJ SIMBOLI (TE ISILE)

За кандидати на листата на кандидати за избор на пратеници во Собранието на Република Македонија во Изборната единица број _____ ги предлагаме:

Për kandidatë të listës së kandidatëve për zgjedhje të deputetëve në Kuvendin e Republikës së Maqedonisë në Njësinë zgjedhore numër _____ i propozojmë:

Baši kandidatia ki patrin kandidatencar baš alusaribe deputatia ko Republika Makedoniakoro Khedipe ki Alusaribaskiri jekhin numero _____ bahankeraja:

1. _____
(име и презиме на носителот на листата, постојано живеалиште, и ЕМБГ)
(emri dhe mbiemri i bartësit të listës, vendbanimi i përhershëm, dhe NVAQ)
(anav thaj palanav taro patrinakoro dendutno, sakanutno dživdipaskoro than thaj JMDN)
2. _____
(име и презиме на кандидатот на листата, постојано живеалиште, и ЕМБГ)
(emri dhe mbiemri i kandidatit, vendbanimi i përhershëm, dhe NVAQ)
(anav thaj palanav taro patrinakoro dendutno, sakanutno dživdipaskoro than thaj JMDN)

3. _____
(име и презиме на кандидатот на листата, постојано живеалиште, и ЕМБГ)
(emri dhe mbiemri i kandidatit të listës, vendbanimi i përhershëm, dhe NVAQ)
(anav thaj palanav taro patrinakoro dendutno, sakanutno dživdipaskoro than thaj JMDN)

4. _____
(име и презиме на кандидатот на листата, постојано живеалиште, и ЕМБГ)
(emri dhe mbiemri i kandidatit të listës, vendbanimi i përhershëm, dhe NVAQ)
(anav thaj palanav taro patrinakoro dendutno, sakanutno dživdipaskoro than thaj JMDN)

5. _____
(име и презиме на кандидатот на листата, постојано живеалиште, и ЕМБГ)
(emri dhe mbiemri i kandidatit, ë listës, vendbanimi i përhershëm, dhe NVAQ)
(anav thaj palanav taro patrinakoro dendutno, sakanutno dživdipaskoro than thaj JMDN)

.....
.....

20. _____
(име и презиме на кандидатот на листата, постојано живеалиште, и ЕМБГ)
(emri dhe mbiemri i kandidatit, ë listës, vendbanimi i përhershëm, dhe NVAQ)
(anav thaj palanav taro patrinakoro dendutno, sakanutno dživdipaskoro than thaj JMDN)

Bo/ në/ko _____

**ПОДНОСИТЕЛ
PARAQITËS
DENDUTNO**

(место и дата)
(vendi dhe data)
(than thaj data)

(ИМЕ И ПРЕЗИМЕ НА ОБЛАСТЕНИОТ ПРЕТСТАВНИК)
(EMRI DHE MBIEMRI I PËRFAQËSUESIT TË AUTORIZUAR
(ANAV THAJ PALANAV TARO RADŽIPASKORO PREZENTENTI)

(ЕМБГ НА ОБЛАСТЕНИОТ ПРЕТСТАВНИК)
(NVAQ E PËRFAQËSUESIT TË AUTORIZUAR)
(JMDN TARO RADŽIPASKORO PREZENTENTI)

(СВОЕРАЧЕН ПОТПИС НА ОБЛАСТЕНИОТ ПРЕТСТАВНИК)
(NËNSHKRIMI I PERSONIT TË AUTORIZUAR)
(KORKORIVASTESAR HRAMOVIN TARO RADŽIPASKORO PREZENTENTI)

Образец број 24
Formulari numër 24
член 151 став (3) од Из
neni 151 paragrafi (3) nga KZ
Образец број 24
члан 151. став (3) ИЗ-а

Врз основа на член 151 став (3) од Изборниот законик, Државната изборна комисија на _____
година, во состав _____, _____ и членовите
(председател) (потпредседател)

_____ донесе

Në bazë të nenit 151 paragrafi (3) nga Kodi zgjedhor, Komisioni shtetëror i zgjedhjeve në përbërje

_____, _____ dhe anëtarët _____
(kryetar) (nënkryetar)

miratoi

На основу члана 151. став (3) Изборног законика, Државна изборна комисија на дан _____
године, у саставу _____, _____ и чланова
(председник) (потпредседник)

_____ доноси

РЕШЕНИЕ
AKTVENDIM
РЕШЕЊЕ

за повторување на гласањето на Гласачко место број _____ во Изборната
единица број _____ за листи на кандидати за избор на пратеници во
Собранието на Република Македонија

për përsëritjen e votimit në Vendvotimin numër _____ në Njësine zgjedhore
numër _____ për listën e kandidatëve për zgjedhje të deputetëve në Kuvendin e
Republikës së Maqedonisë
за понављање гласања на Гласачком месту број _____ у Изборној јединици број _____
за листе кандидата за избор посланика у Скупштину Републике
Македоније

Се **ПОВТОРУВА** гласањето на Гласачкото место број _____ во изборната
единица број _____, за листи на кандидати за избор на пратеници во Собранието на
Република Македонија, поништено со Решение број _____ од _____ на
Државната изборна комисија, од причини што вкупниот број на запишани избирачи на тоа избирачко
место на ниво на изборна единица влијае врз вкупните резултати.

PËRSËRITET votimi në vendvotimin numër _____ e listave të kandidatëve për zgjedhje të deputetëve në Kuvendin e Republikës së Maqedonisë, u anulua me Aktvendim numër _____ prej _____ deri

Komisioni shtetëror i zgjedhjeve, për arsye se numri i përgjithshëm i zgjedhësve të regjistruar në këtë vendvotim në nivel të njësisë zgjedhore ndikon në numrin e përgjithshëm të rezultateve

ПОНАВЉА СЕ гласање на Гласачком месту број _____ у изборној јединици број _____, за листу кандидата за избор посланика у Скупштину Републике Македоније, поништено Решењем број _____ од _____ Државне изборне комисије, из разлога што укупни број уписаних бирача на том бирачком месту на нивоу изборне јединице утиче на укупне резултате.

Гласањето на Гласачкото место број _____ ќе се одржи на _____ година, односно 14 дена од денот на гласањето.

Votimi në vendvotimin numër _____ do të mbahet me _____ përkatësisht pas 14 ditëve nga dita e votimit

Гласање на Гласачком месту број _____ одржаће се на дан _____ године, односно 14 дана од дана гласања.

М.П.
V.V.
М.П.

ПРЕТСЕДАТЕЛ
KRYETAR
ПРЕДСЕДНИК
на Државната изборна комисија
i Komisionit shtetëror të zgjedhjeve
Државне изборне комисије

(своерачен потпис)
(nënshkrimi personal)
(својеручни потпис)

ПОТПРЕТСЕДАТЕЛ
NËNKRYETAR
ПОТПРЕДСЕДНИК
на Државната изборна комисија
i Komisionit shtetëror të zgjedhjeve
Државне изборне комисије

(своерачен потпис)
(nënshkrimi personal)
(својеручни потпис)

Членови/Anëtarë/Чланови
на Државната изборна комисија
të Komisionit shtetëror të zgjedhjeve
Државне изборне комисије

1. _____
2. _____

(место и дата)

(vendi dhe data)

(место и датум)

3. _____

4. _____

5. _____

(своерачен потпис)

(nënshkrimi personal)

(својеручни потпис)

Образец број 1
Член 65 став 5 од ИЗ
Formulari numër 1
neni 65 paragrafi 5 nga KZ
Образец број 1
Члан 65 ст. 5 из ИЗ

ИЗЈАВА DEKLARATË ИЗЈАВА

за прифаќање на кандидатура
për pranimin e kandidaturës
о прихватању кандидатуре

_____ (име и презиме) (emri dhe mbiemri) (име и презиме)

_____ (адреса според лична карта)(adresa sipas letërnjoftimit) (адреса на основу личне карте)

_____ (ЕМБГ) (NVAQ) (ЕМБГ)

Се согласувам со кандидатурата за избор на пратеник во Собранието на Република Македонија во листата на кандидати во Изборната единица број _____ поднесена од

Pajtohem me kandidaturën për zgjedhje deputet në Kuvendin e Republikës së Maqedonisë në listën e kandidatëve në Njësinë zgjedhore numër _____ e paraqitur nga

Слажем се са кандидатуром за избор посланика у Собрању Републике Македоније на листи кандидата у Изборној јединици број _____ поднесеној од

_____ (име на овластениот подносител на листата: политичка партија односно група избирачи)

_____ (emri i paraqitësit të autorizuar të listës : partia politike përkatësisht grup zgjedhësish)

_____ (име овлашћеног подносиоца листе: политичка партија односно група бирача)

Оваа изјава е неотповиклива.
Kjo deklaratë është e parevokueshme
Ова изјава је неопозива

Во/нë/ у _____

(место и дата) (vendi dhe data) (место и датум)

КАНДИДАТ

KANDIDATI

КАНДИДАТ

(ИМЕ И ПРЕЗИМЕ) (EMRI DHE MBIEMRI) (ИМЕ И ПРЕЗИМЕ)

(СВОЕРАЧЕН ПОТПИС) (NENSHKRIMI PERSONAL) (СВОЈЕРУЧАН ПОТПИС)

Образец број 27
член 64 став 2 од ИЗ

Formulari numër 27
neni 64 paragrafi 2 nga KZ

Образец број 27
члан 64. став 2. ИЗ-а

**ИЗЈАВА
DEKLARATË
ИЗЈАВА**

**за припадност на одредена заедница
për përkatësinë e bashkësisë etnike
о припадности одређеној заједници**

Јас,

Unë

Ja _____ од/nga/из _____,

(име и презиме)

(emri dhe mbiemri)

(име и презиме)

(град)

(qyteti)

(град)

ЛК број

Letërnjoftimi numër

Лична карта број _____

ЕМБГ

dhe NVAQ

ЈМБГ _____

со стан на

me

venbanim në

са станом у

(адреса според лична карта)

(adresa sipas letërnjoftimit)

(адреса по личној карти)

кандидат за пратеник во Собранието на Република Македонија од листата на кандидати во Изборната единица број _____ поднесена од:

kandidat për deputet në Kuvendin e Republikës së Maqedonisë në Njësinë zgjedhore numër _____ të propozuar nga:

кандидат за посланика у Скупштину Републике Македоније са листе кандидата у Изборној јединици број _____ поднете од:

(назив на листата)(emërimi i listës) (назив листе)

ИЗЈАВУВАМ**DEKLAROJ****ИЗЈАВЉУЈЕМ**

дека сум припадник на _____ заедница.

Se jam pjesëtar i bashkësisë etnike _____

да сам припадник _____

Оваа изјава е неотповиклива.

Kjo deklaratë është e parevokueshme.

Ова изјава је неопозива.

Во/нë/У _____

КАНДИДАТ**KANDIDATI****КАНДИДАТ**

(место и дата)

(vendi dhe data)

(место и датум)

(ИМЕ И ПРЕЗИМЕ)

(EMRI NE MBIEMRI)

(ИМЕ И ПРЕЗИМЕ)

(СВОЕРАЧЕН ПОТПИС)

(NËNSHKRIMI PERSONAL)

(СВОЈЕРУЧНИ ПОТПИС)

Образец број 2

член 63 ст. 1, 61 ст. 1 и 60 ст. 7 од ИЗ

Formular număr 2

neni 63 paragrafi 1, neni 61 paragrafi 1 dhe neni 60 paragrafi 7

Образец број 2

члан 63 ст. 1, 61 ст. 1 и 60 ст. 7 из ИЗ

**ОБРАЗЕЦ
FORMULAR
ОБРАЗАЦ**

за собирање на потписи за предлагање на кандидати за избор на пратеници во Собранието на Република Македонија за листа на кандидати предложена од група избирачи (се впишува името и презимето на носителот на листата) во

Изборната единица број _____

për mbledhjen e nënshkrimeve për propozimin e kandidatëve për zgjedhje të deputetëve në Republikën e Maqedonisë për listën e kandidatëve të propozuar nga grup zgjedhësish (shënohet emri dhe mbiemri i i bartësit të listës)

në Njësinë zgjedhore numër _____

за прикупљање потписа за предлагање кандидата за избор посланика у Собрању Републике Македоније за листу кандидата предложене од групе бирача (уписује се име и презиме носиоца листе) у Изборној јединици број _____

За пратеници во Собранието на Република Македонија во Изборната единица број _____ ги предлагам следните кандидати:

Për deputetë në Kuvendin e Republikës së Maqedonisë në Njësinë zgjedhore numër _____

I propozoj këta kandidatë:

За посланике у Собрању Републике Македоније у Изборној јединици број _____ предлагам следеће кандидате:

Реден број Nr.rendor Редни број	ИМЕ И ПРЕЗИМЕ EMRI DHE MBIEMRI ИМЕ И ПРЕЗИМЕ	ПОСТОЈАНО ЖИВЕАЛИШТЕ BANIMINI I PËRHERSHËM АДРЕСА	ЕМБГ / NVAQ / ЕМБГ
1.			
2.			
3.			
.....			
.....			
20.			

Предлогот за кандидати за избор на пратеници во Собранието на Република Македонија во Изборната единица број _____ го поддржувам со свој потпис:

Propozimi i kandidatëve për deputetë në Kuvendin e Republikës së Maqedonisë në Njësinë zgjedhore numër _____ e përmbaj me nënshkrimin tim:

Предлог кандидата за избор посланика у Собрању Републике Македоније у Изборној јединици број _____ поддржавам својим потписом:

Реден број Nr. rendor Редни број	Име и презиме Emri dhe mbiemri Име и презиме	ЕМБГ NVAQ ЕМБГ	ПОТПИС NËNSHKRIMI ПОТПИС
1.			
2.			
3.			
4.			
5.			
.....			
.....			
1000.	ИТН ДО НАЈМАЛКУ 1000 ПОТПИСИ // ETJ DERI SE PAKU 1000 NË NËNSHKRIME // ИТД ДО НАЈМАЊЕ 1000 ПОТПИСА		

Овој Образец се приложува кон Образец број 3
Ky Formular i bashkangjitet Formularit numër 3
Овај Образац се прилаже уз Образац број 3

во/нë/ у _____

(место и дата) (vendi dhe data) (место и датум)

ПРЕДЛАГАЧ

PROPOZUES

ПРЕДЛАГАЧ

ИМЕ И ПРЕЗИМЕ И ЕМБГ НА ИЗБИРАЧОТ ШТО ГО ПОТПИШУВА ПРЕДЛОГOT
EMRI DHE MBIEMRI DHE NVAQ I ZGJEDHËSIT QË E NËNSHKRUAN PË PROPOZIMIN
ИМЕ И ПРЕЗИМЕ И ЕМБГ БИРАЧА КОЈИ ПОТПИСУЈЕ ПРЕДЛОГ

М.П. / V.V / М. П.

ПОТПИС ОД СЛУЖБЕНОТО ЛИЦЕ НА ДРЖАВНАТА ИЗБОРНА КОМИСИЈА
NËNSHKRIMI I PERSONIT ZYRTAR TË KOMISIONIT SHTETËROR TË ZGJEDHJEVE
ПОТПИС СЛУЖБЕНОГ ЛИЦА ДРЖАВНЕ ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ

Образец број 23 гс
(член 147 став 3 и член 149 став 2 од Изборниот законик)
Образец број 23 гс
(член 147. став 3. и член 149. став 2. Изборног законика)

ДО
ДРЖАВНА ИЗБОРНА КОМИСИЈА

ДРЖАВНОЈ ИЗБОРНОЈ КОМИСИЈИ

П Р И Г О В О Р
П Р И Г О В О Р
за заштита на избирачко право на избирач
кој гласа во ДКП
за заштиту бирачког права бирача
који гласа у ДКП-у

Од/Од _____
(име и презиме, адреса по л.к.или патна исправа и последно пријавено живеалиште во Република Македонија на избирачот)
(име и презиме, адреса по л.к. или путној исправи и последње пријављено пребивалиште бирача у Републици Македонији)

____ (конкретен опис на кој начин и со кои дејствија е повредено избирачкото право на избирачот и други поблиски информации, време и место на настанот, сторителот и доказите) (конкретен опис на који начин и којим радњама је повређено бирачко право бирача и друге ближе информации, време и место догађаја, учинилац и докази)

Врз основа на горенаведеното и предлагам на Државната изборна комисија во рок од 4 часа да го донесе следното

На основу горе наведеног предлагам Државној изборној комисији да у року од 4 часа донесе следеће

Р Е Ш Е Н И Е
Р Е Ш Е Њ Е

Приговорот за заштита на избирачко право на избирач поднесен од _____

_____ Приговор за заштиту бирачког права бирача поднет од _____

_____ (име и презиме, адреса по л.к. или патна исправа и последно пријавено живеалиште во Република Македонија на избирачот) (име и презиме, адреса по л.к. или путној исправи и последње пријављено пребивалиште бирача у Републици Македонији)

СЕ УСВОЈУВА
СЕ УСВАЈА

СЕ УТВРДУВА дека избирачкото право на _____
(име и презиме) е повредено на начин што на избирачот му е оневозможено истото да
го оствари.

УТВРЌУЈЕ СЕ да је бирачко право _____ (име и презиме) повређено
на начин да је бирачу онемогућено да исто оствари.

- Избирачкиот одбор се задолжува да му овозможи на избирачот
_____ да го оствари избирачкото право доколку процесот на
гласање е во тек.

- Бирачки одбор се задужује да омогући бирачу _____ да
оствари бирачко право ако је процес гласања у току.

Подносител на приговор

Подносилац приговора

Електронско сандаче на подносителот
Електронско сандуче подносиоца

Образец број 14
член 92 од ИЗ
Formulari numër 14
neni 92 nga KZ
Образец број 14
члан 92. ИЗ-а

ЗАПИСНИК PROCESVERBAL ЗАПИСНИК

за предавање на изборниот материјал од Општинската изборна комисија
_____, на Избирачкиот одбор за избирачко место број _____
составен на _____ година
për dorëzimin e materialit zgjedhor nga Komisioni komunal i
zgjedhjeve _____, në Këshillin zgjedhor në vendvotimin
numër _____ përpilluar më _____
о предавању изборног материјала Општинске изборне комисије
_____, Бирачком одбору за бирачко место број _____
состављен на дан _____ године

Врз основа на член 92 став 1 од Изборниот законик, Општинска изборна комисија _____ на Избирачкиот одбор на избирачкото место број _____ му го предаде следниот изборен материјал:
Në bazë të nenit 92 paragrafi 1 nga Kodi zgjedhor, Komisioni komunal i zgjedhjeve _____
Këshillit zgjedhor në vendvotimin numër _____ ja dorëzoi materialin në vijim:
На основу члена 92. став 1. Изборног законика, Општинска изборна комисија _____ Бирачком одбору бирачког места број _____ предала је следећи изборни материјал:

1. _____

гласачки ливчиња за гласање за листи на кандидати за избор на пратеници во Собранието на Република Македонија со сериски броеви од _____ до _____, односно колку што има избирачи запишани во потврдениот изводот од избирачкиот список за тоа избирачко место;
fletëvotime të votimit për lista të kandidatëve për deputetë në Kuvendin e Republikës së Maqedonisë me numër serik prej _____ deri, përkatësisht sa zgjedhës janë të regjistruar në Regjistrin zgjedhor për këtë vendvotim:
гласачке листиће за гласање за листе кандидата за избор посланика у Скупштину Републике Македоније са серијским бројевима од _____ до _____, односно колико има бирача записаних у потврђеном изводу из бирачког списка за то бирачко место;

2. _____ кутии за гласање
kuti për votim;
кутије за гласање
3. _____ паравани за гласање;
paravanë për votim;
паравани за гласање
4. _____ печати со број на гласачкото место;
Vula me numër të vendvotimit;
Печати са бројем гласачког места;

5. _____ обрасци на записници за Избирачкиот одбор и за претставниците на подносителите на листите; formularë dhe procesverbal për Këshillin zgjedhordhe për përfaqësuesit e paraqitësve të listave; обрасци записника Бирачких одбора и представника подносилаца листи;
6. _____ огласи на утврдени листи на кандидати за избор на Пратеници во Собранието на Република Македонија; Shpallje për listat e verifikuara të kandidatëve për zgjedhje deputetë në Kuvendin e Republikës së Maqedonisë; Огласи утврђених листа кандидата за избор Посланика у Скупштину Републике Македоније
7. _____ потврден извод од Избирачки список за Избирачкото место број _____; ekstrakt i verifikuar nga Regjistri zgjedhor për vendvotimin numër _____; потврђени извод из Бирачког списка за Бирачко место број _____
8. _____
8. _____ (CO БРОЈ И ЗБОРОВИ) Маркери-видливо мастило за обележување на гласачи; (ME NUMER DHE FJALË) Markerë-ngjyrë e dukshme për gjurmim të votuesve (бројкама и словима) Маркер-видљиво мастило за обележавање бирача
9. _____ графитно перниче mbështetës grafiti графитно јастуче
9. _____ (CO БРОЈ И ЗБОРОВИ) (ME NUMER DHE FJALË) (бројкама и словима)
10. _____ упатство за гласање; udhëzim për votim: упатство за гласање:
10. _____ (CO БРОЈ И ЗБОРОВИ) (ME NUMER DHE FJALË) (бројкама и словима)
- _____
- _____
- _____ (SE НАВЕДУВА И ДРУГИОТ МАТЕРИЈАЛ ПОТРЕБЕН ЗА ГЛАСАЊЕ) (THEKSONET DHE MATERIALI TJETËR PËR PËRDORIM NË VOTIM) (НАВОДИ СЕ И ДРУГИ МАТЕРИЈАЛ ПОТРЕБАН ЗА ГЛАСАЊЕ)

Присутните претставници на подносителите на листи ги изнесоа следните забелешки за предавањето на изборниот материјал:

Пërfaqësuesit e pranishëm të paraqitësve së listave për dorëzimin e materialit zgjedhor i sekën këto vërejtje:

Присутни представници подносилаца листи изнели су следеће примедбе о предавању изборног материјала: _____

Предавањето на изборниот материјал е завршено во _____ часот.
Dorëzimi i materialit zgjedhor mbaroi në ora _____
Предавање изборног материјала завршено је у _____ часова,

Во/нë/у _____

На/мë/на дан _____

(место и дата)

(vendi dhe data)

(место и датум)

П Р И М И Л
PRANOI
П Р И М И О

М.П./V.V./М.П.

П Р Е Д А Л
DORËZOI
П Р Е Д А О

П Р Е Т С Е Д А Т Е Л
KRYETAR
П Р Е Д С Е Д Н И К

член на Општинската изборна комисија
anëtar i Komisionit komunal të zgjedhjeve
члан Општинске изборне комисије

на Избирачкиот одбор
i Këshillit zgjedhor
Бирачког одбора

Членови на Избирачкиот одбор:
Anëtarë të Këshillit zgjedhor
Чланови Бирачког одбора:

1. _____
2. _____
3. _____
4. _____

Присутни претставници на подносителите на листи на кандидати:

Përfaqësuesit e pranishëm të paraqitësve së listave:

Присутни представници подносилаца листи кандидата:

(се евидентира нивното присуство а не го потпишуваат записникот
(evidentohet prania e tyre ndërsa nuk e nënshkruajnë procesverbalin)
(еvidентира се нивното присуство а не потпишују записник)

1. _____
2. _____
3. _____
4. _____
5. _____
6. _____

(ИМЕ И ПРЕЗИМЕ НА ПРЕДСТАВНИКОТ И НАЗИВ НА ПОДНОСИТЕЛОТ НА ЛИСТАТА)

(ЕМРИОНЕ МВИЕМКИ ПЕРФАОВЕСИТ ДНЕ ЕМЕКИМИ ПАРАОИТЕСИ ТЕЛИТЕС0

(ИМЕ И ПРЕЗИМЕ ПРЕДСТАВНИКА И НАЗИВ ПОДНОСИОЦА ЛИСТЕ)

Образец број 25
Formulari numër 25
Образец број 25
член 127 и член 128 став од Из
neni 127 dhe neni 128 nga KZ
члан 127. и члан 128. став ИЗ-а

ЗАПИСНИК PROCESVERBAL ЗАПИСНИК

за утврдување на резултатите од гласањето за листите на кандидати за
избор на пратеници во Собранието на Република Македонија

për verifikimin e rezultateve nga votimi për listat e kandidatëve për zgjedhje të
deputetëve në Kuvendin e Republikës së Maqedonisë

о утврђивању резултата гласања за листе кандидата за избор посланика у
Скупштину Републике Македоније

Изборната единица број
Njësia zgjedhore numër
Изборна јединица број _____

Државната изборна комисија во состав

Komisioni shtetëror në përbërje :

Државна изборна комисија у саставу:

Претседател

Kryetar

Председник

Потпретседател/nënkryetar

Потпредседник

и Членовите

dhe Anëtarët:

и Чланови:

на ден _____. година утврди дека гласањето за листите на кандидатите е извршено во Изборната единица број _____ во вкупно _____ избирачки места, дека се добиени записниците од надлежните Општински изборни комисији од Изборната единица број _____ и целокупниот изборен материјал во законски определениот рок.
рок.

ме датë _____ верификoi се votimi i kryer për listat e kandidatëve në Njësinë zgjedhore numër _____ në numrin e përgjithshëm _____ të vendvotimeve _____ se janë pranuar procesverbalet nga Komisione komunale të zgjedhjeve kompetente të Njësisë zgjedhore numër _____ dhe tërë materiali në afatin e caktuar ligjor.

на дан _____ године утврдила је да је гласање за листе кандидата обављено у Изборној јединици број _____ у укупно _____ бирачких места, да су добијени записници од надлежних Општинских изборних комисија Изборне јединице број _____ и целокупни изборни материјал у законски опредељеном року.
.

Врз основа на Записниците за сумирање и утврдување на резултатите од гласањето од сите _____ општински изборни комисији во Изборната единица број _____, изводите од Избирачкиот список и целокупниот останат изборен материјал, Државната изборна комисија утврди и сумира:

Нë bazë të Procesverbalëve për sumimin dhe verifikimin e rezultateve nga votimi i gjitha _____ komisioneve komunale të zgjedhjeve në Njësinë zgjedhore numër _____, ekstraktet nga Regjistri zgjedhor dhe i tërë materiali tjetër zgjedhor, Komisioni shtetëror i zgjedhjeve sumoi dhe verifikoi:

На основу Записника о сумирању и утврђивању резултата гласања свих _____ општинских изборних комисија у Изборној јединици број _____, извода из Бирачког списка и целокупног осталог изборног материјала, Државна изборна комисија утврђује и сумира:

Вкупен број на Општински изборни комисиони Numri i përgjithshëm i komisioneve të zgjedhjeve Укупни број Општинских изборних комисија	Вкупен број избирачки места Numri i përgjithshëm i vendvotimeve Укупан број изборних места	Вкупно гласачки според изводот од избирачкиот список Numri i përgjithshëm i votuesve sipas ekstrakteve nga Regjistri i zgjedhor Укупно гласача према извод од Бирачкор списка	Вкупно гласачи според 1. Записник 17 2. Записник 18 3. Записник 19 Numri i përgjithshëm i procesverbalit 17 dhe 18 Укупно гласача по 1. Записник 17 2. Записник 18 3. Записник 19 Numri i përgjithshëm i personave të shtuar dhe të ra fuqishëm që votuan Укупан број бодесних и немоћних лица која су гласала	Вкупен број на гласачи кои гласале Numri i përgjithshëm i votuesve që kanë votuar Укупан број гласача који су гласали	Вкупен број на употребени гласачки ливчиња Numri i përgjithshëm i gjasachki livchishëm i gjasachki listi Укупан број употребених гласачких листића	Вкупен број на неважечки гласачки ливчиња Numri i përgjithshëm i livchishëm të pavlefshme Укупан број неважечких гласачких листића
--	--	---	---	--	---	---

Согласно резултатите утврдени во Записниците за сумирање и утврдување на резултатите од гласањето од сите _____ општински изборни комисиони во Изборната единица број _____, Државната изборна комисија го сумира следното:

Në pajtim me rezultatet e konfirmuara në Procesverbalet për dhe sumim dhe rezultateve të konfirmuara nga votimi në të gjitha komisionet komunale të zgjedhjeve në Njësinë zgjedhore numër _____ Komisioni shtetëror i zgjedhjeve sumoi në vijim:
Сходно резултатима утврђеним у Записницима о сумирању и утврђивању резултата гласања из свих _____ општинских изборних комисија у Изборној јединици број _____, Државна изборна комисија сумира следеће:

Р. бр. Nr. rend. Р. бр.	НАЗИВ НА ЛИСТАТА EMËRIMI I LISTËS НАЗИВ ЛИСТЕ	НОСИТЕЛ НА ЛИСТАТА BARTËSI I LISTËS НОСИЛАЦ ЛИСТЕ	ОСВОЕНО ГЛАСОВИ VOTA ТЋ ФИТУАРА ОСВОЈЕНО ГЛАСОВА
1.			
2.			
3.			
4.			
5.			

6.			
7.			
8.			
9.			
...ИТН до конечниот број на листи на кандаидати... ... ЕТЈ deri në numrin përfundimtar të listave të kandidatëve ... ИТД до коначног броја листи кандидата			

Согласно член 127 а во врска со член 128 од Изборниот законик, во Изборната единица број _____ листите на кандидати го добиле следниот број на пратенички места:

Në pajtim me nenin 127, ndërsa në lidhje me nenin 128 nga Kodi zgjedhor, në Njësinë zgjedhore numër _____ listat e kandidatëve fituan këtë numër të vendeve për deputetë:

Сходно члану 127. а у вези са чланом 128. Изборног законика, у Изборној јединици број _____ листе кандидата добиле су следећи број посланичких места:

Р. бр. Nr. rend. Р.бр	НАЗИВ НА ЛИСТАТ EMËRIMI I LISTËS НАЗИВ ЛИСТЕ	БРОЈ НА ОСВОЕНИ ПРАТЕНИЧКИ МЕСТА NUMRI E VENDEVE TË FITUARA PËR DEPUTET БРОЈ ОСВОЈЕНИХ ПОСЛАНИЧКИХ МЕСТА
1.		
2.		
3.		
4.		
5.		
6.		
7.		
8.		
9.		
...ИТН до конечниот број на листи на кандаидати... ... EТJ deri në numrin përfundimtar të listave të kandidatëve ... ИТД до коначног броја листи кандидата...		

Согласно предложената листа на кандидати за пратеници во Собранието на Република Македонија во Изборната единица број _____ се избрани

Në pajtim lista e propozuar për deputetë në Kuvendin e Republikës së Maqedonisë në Njësinë zgjedhore numër _____ u zgjedhën

Сходно предложеној листи кандидата за посланике у Скупштину Републике Македоније у Изборној јединици број _____ избрани су

Р. бр. Nr. rend. Р. бр.	НАЗИВ НА ЛИСТАТА EMËRIMI I LISTËS НАЗИВ ЛИСТЕ	ИМЕ И ПРЕЗИМЕ НА ИЗБРАНИОТ КАНДИДАТ EMRI DHE MBIEMRI I KANDIDATIT TË ZGJEDHUR ИМЕ И ПРЕЗИМЕ ИЗАБРАНОГ КАНДИДАТА
1.		
2.		
... ИТН до број 20.. ...ЕТЈ deri në numrin 20... ... ИТД до броја 20..		
20.		

Вкупниот број на гласови што ги добила секоја листа на кандидати поодделно и бројот на добиените пратенички места е утврден врз основа на заверената – потврдената компјутерска обработка на резултатите, која е составен дел на овој записник.

Numri i përgjithshëm i votave që ka fituar secila listë e kandidatëve ndaras dhe numri i vendeve të fituara për deputet është konfirmuar me përpunim të verifikuar kompjuterik të rezultateve, i cili është pjesë përbërëse i këtij procesverbali.

Укупан број гласова које је добила свака листа кандидата појединачно и број добијених посланичких места утврђен је на основу оверене – потврђене компјутерске обраде резултата, која је саставни део овог записника.

М.П.
V.V.
М.П.

ПРЕТСЕДАТЕЛ
KRYETAR
ПРЕДСЕДНИК
на Државната изборна комисија
i Komisionit shtetëror të zgjedhjeve
Државне изборне комисије

(своерачен потпис)
(nënshkrimi personal)
(својеручни потпис)

ПОТПРЕТСЕДАТЕЛ
NËNKRYETAR
ПОТПРЕДСЕДНИК
на Државната изборна комисија
i Komisionit shtetëror të zgjedhjeve
Државне изборне комисије

(своерачен потпис)
(nënshkrimi personal)
(својеручни потпис)

Членови
Anëtarë
Чланови
на Државната изборна комисија
të Komisionit shtetërr të zgjedhjeve
Државне изборне комисије

1. _____

2. _____

3. _____

4. _____

5. _____

(своерачен потпис)
(nënshkrimi personal)
(својеручни потпис)

(место и дата)
(vendi dhe data)
(место и датум)

Образец број 22

Formalari 22

Образец број 22

член 37 став (2) точка 15 од ИЗ
пени 37 параграф (2) пика 15 nga KZ
члан 37. став (2) тачка 15 ИЗ-аЗАПИСНИК
PROCESVERBAL
ЗАПИСНИК

за предавање на записниците за гласање и другиот изборен материјал од Општинската изборна комисија
на Државната изборна комисија од гласањето за избор на пратеници во
Собранието на Република Македонија за Изборната/ните единица/и број _____
пër dorëzimin e procesverbaleve dhe materialit tjetër zgjedhor nga Komisioni komunal i zgjedhjeve
_____ në Komisionin shtetëror të zgjedhjeve nga votimi për zgjedhje të
deputetëve në Kuvendin e Republikës së Maqedonisë për Njësinë zgjedhore numër _____
о предавању записника о гласању и другог изборног материјала Општинске изборне комисије
_____ Државној изборној комисији са гласања за избор посланика у
Скупштину Републике Македоније за Изборну/не јединицу/це број _____
составен на _____ година
е përputuar më _____
состављен на дан _____ године

Општинската изборна комисија _____ на
Државната изборна комисија на _____ година во _____ часот и го предаде следниот изборен
материјал:

Komisioni komunal i zgjedhjeve _____

Komisionit shtetëror të zgjedhjeve me datë _____ në ora _____ : _____ dorëzoi materialin si vijon:

Општинска изборна комисија _____ предала је
Државној изборној комисији на дан _____ године у _____ часова следећи изборни материјал:

1. Записник за гласањето и сумирањето на резултатите од гласањето за избор на пратеници во
Собранието на Република Македонија од Општинската изборна комисија (Образец број 21) и
Записниците за гласање, сумирање и утврдување на резултатите од избирачките места во
изборната единица број _____ (Образец број 16) за гласачките места:

Procesverbal për votimin dhe sumimin e rezultateve nga votimi për deputetë në Kuvendin e Republikës së
Maqedonisë, nga Komisioni komunal i zgjedhjeve (Formulari numër 21) dhe Procesverbalet për votim,
sumim dhe konfirmim të rezultateve nga vendvotimet në njësinë zgjedhore numër _____
(Formulari numër 16) për vendvotimet:

Записник о гласању и сумирању резултата гласања за избор посланика у Скупштину Републике
Македоније Општинске комисије (Образец број 21) и Записнике о гласању, сумирању и утврђивању
резултата са бирачких места у изборној јединици број _____ (Образец број 16) за гласачка
места:

Доколку Општинската изборна комисија има во своја надлежност избирачки места од две
изборни единици, должна е да го пополни и делот 1А од овој записник.

Nëse Komisioni komunal i zgjedhjeve ka në autorizim të vendvotime në dy njësi zgjedhore, detyrohet
që ta plotësojë edhe pjesën 1A nga ky Procesverbal.

Ако Општинска изборна комисија има у својој надлежности бирачка места из две изборне јединице, дужна је да попуни и део 1А овог записника.

1А. Записник за гласањето и сумирањето на резултатите од гласањето за избор на пратеници во Собранието на Република Македонија од Општинската изборна комисија (Образец број 21) и Записниците за гласање, сумирање и утврдување на резултатите од избирачките места во изборната единица број _____ (Образец број 16) за гласачките места:

Procesverbal për votimin dhe sumimin e rezultateve nga votimi për zgjedhje të deputetëve për Kuvendin e Republikës së Maqedonisë nga Komisioni komunal i zgjedhjeve (Formulari numër 21) dhe Procesverbale të votimit, sumimit, dhe konfirmimit të rezultateve nga vendvotimet në njësinë zgjedhore numër _____ (Formulari numër 16) për vendvotimet :

Записник о гласању и сумирању резултата гласања за избор посланика у Скупштину Републике Македоније Општинске изборне комисије (Образац број 21) и Записнике о гласању, сумирању и утврђивању резултата са бирачких места у изборној јединици број _____ (Образац број 16) за гласачка места:

Изборен материјал кој се предава Material zgjedhor që dorëzohet Изборни материјал који се предаје		со број / në numër/бројкама Количина / со зборови / me fjalë/ словима Sasia / Количина
2.	Неупотребени гласачки ливчиња Fletëvotime të papërdorura Неупотребљени гласачки листићи	
3.	Неважечки гласачки ливчиња Fletëvotime të pavlefshme Неважећи гласачки листићи	
4.	Важечки гласачки ливчиња Fletëvotime të vlefshme Важећи гласачки листићи	
5.	Извод од Избирачки список за избирачкото место Ekstarkti nga Regjistri zgjedhor për vendvotimin Извод из Бирачког списка за изборно место	
6.	Гласачки кутии Kuti votimi Гласачке кутије	
7.	Печат со бројот на гласачкото место Vula me numër të vendvotimit Печат са бројем гласачког места	
8.	Изборен пакет (Маркер-видливо мастило за обележување на гласачи и др.) Paket zgjedhore (Markerë-ngjyrë e dukshme për gjurmimin e votuesve etj.) Изборни пакет (Маркер-видливо мастило са обележавање бирача и др.)	

(се наведува и другиот вратен изборен материјал)

(cekët dhe materiali tjetër i kthyer)

(наводи се и други враћени изборни материјал)

Членот од Општинската изборна комисија, _____ ги изнесе следните забелешки:

Анџетари i Komisionit komunal të zgjedhjeve, _____ i ceku këto vërejtje:

Члан Општинске изборне комисије, _____ изнео је следеће примедбе:

(овој дел го пополнува претставникот на Државната изборна комисија кој по потреба вметнува дополнителен лист и тоа го евидентира)

(këtë pjesë e plotëson përfaqësuesi i Komisionit shtetëror të zgjedhjeve i cili sipas nevojës shton fletë plotësuese dhe atë e evidenton)

(овај део попуњава представник Државне изборне комисије који по потреби уметне додатни лист и то евидентира)

Членот од Државната изборна комисија, _____ ги изнесе следните забелешки:

Анџетари i komisionit shtetëror të zgjedhjeve, _____ i ceku këto vërejtje:

Члан Државне изборне комисије, _____ изнео је следеће примедбе:

(овој дел го пополнува Претседателот на Државната изборна комисија кој по потреба вметнува дополнителен лист и тоа го евидентира)

(këtë pjesë e plotëson Kryetari i Komisionit shtetëror të zgjedhjeve i cili sipas nevojës shton fletë plotësuese dhe atë e evidenton)

(овај део попуњава председник Државне изборне комисије који по потреби уметне додатни лист и то евидентира)

Претставникот на подносителот на листата, _____ ги изнесе следните забелешки:

Përfaqësuesi i paraqitësit të listës, _____

i ceku këto vërejtje :

Представник подносиоца листе, _____ изнео је следеће примедбе:

(овој дел го пополнува претставникот на Државната изборна комисија кој по потреба вметнува дополнителен лист и тоа го евидентира)

(këtë pjesë e plotëson Përfaqësuesi i Komisionit shtetëror të zgjedhjeve i cili sipas nevojës shton fletë plotësuese dhe atë e evidenton)

(овај део попуњава представник Државне изборне комисије који по потреби уметне додатни лист и то евидентира)

Bo / Në / Y _____
(место и дата) / (vendi dhe data) / (место и
датум)

**ПРИМИЛ / PRANOI/ПРИМИО
ПРЕТСЕДАТЕЛ / KRYETARI/ПРЕДСЕДНИК**

М.П
V.V

на Државната изборна комисија i
Komisionit shtetëror të zgjedhjeve
Државне изборне комисије

(своерачен потпис) / (nënshkrimi personal) (својеручни потпис)

**ПОТПРЕТСЕДАТЕЛ /
NËNKRYETAR /ПОТПРЕДСЕДНИК**
на Државната изборна комисија
i Komisionit shtetëror të zgjedhjeve
Државне изборне комисије

(своерачен потпис) / (nënshkrimi personal)(својеручни потпис)

Членови / Anëtarët/Чланови

на Државната изборна комисија
e Komisionit shtetëror të zgjedhjeve
Државне изборне комисије

1. _____
2. _____
3. _____
4. _____
5. _____

(своерачен потпис) / (nënshkrimi personal)(својеручни потпис)

**ПРЕДАЛ / DORËZOI/ПРЕДАО
ПРЕТСЕДАТЕЛ / KRYETARI/ПРЕДСЕДНИК**

на Општинската изборна комисија i
Komisionit komunal të zgjedhjeve
Општинске изборне комисије

(своерачен потпис) / (nënshkrimi personal) (својеручни потпис)

**Присутни членови / Anëtarë të
pranishëm/Присутни чланови**
на Општинската изборна комисија
të Komisionit komunal të zgjedhjeve
Општинске изборне комисије

1. _____
2. _____
3. _____
4. _____

(своерачен потпис) / (nënshkrimi personal)(својеручни потпис)

Присутни претставници на подносителите на листи:

Përfaqësuesit e pranishëm të paraqitësve të listave :

Присутни представници подносилаца листи:

1. _____
2. _____
3. _____
4. _____
5. _____
6. _____
7. _____

8. _____
9. _____
10. _____
11. _____
12. _____
13. _____
14. _____
15. _____

(име и презиме со назнака на која листа е претставник)

(emri dhe mbiemri me titull se cilën listë e përfaqëson)

(име и презиме с назнаком које листе је представник)

(СЕ ЕВИДЕНТИРА НИВНОТО ПРИСУСТВО А НЕ ГО ПОТПИШУВААТ ЗАПИСНИКОТ)

(EVIDENTOHET PREZENCA E TYRE POR NUK E NËNSHKRUAJN PROCESVERBALIN)

(ЕВИДЕНТИРА СЕ ЊИХОВО ПРИСУСТВО А НЕ ПОТПИСУЈУ ЗАПИСНИК)

Образец број 26
Formulari numër 26
Образец број 26

Член 129 од ИЗ
Neni 129 nga KZ
Члан 129. ИЗ-а

ЗАПИСНИК PROCESVERBAL ЗАПИСНИК

на Државната изборна комисија за објавување на конечните резултати од гласањето за листите на кандидати за избор на пратеници во Собранието на Република Македонија

i Komisionit shtetëror të zgjedhjeve për shpalljen e rezultateve përfundimtare nga votimi për listat e kandidatëve për zgjedhje të deputetëve në Kuvendin e Republikës së Maqedonisë

Државне изборне комисије о објављивању коначних резултата гласања за листе кандидата за избор посланика у Скупштини Републике Македоније

Државната изборна комисија се состана на
Komisioni shtetëror i zgjedhjeve u mbledh
Државна изборна комисија састала се

(ДЕН, МЕСЕЦ И ГОДИНА)

(DITA, MUAJI DHE VITI)

(ДАН, МЕСЕЦ И ГОДИНА)

Во
Нë

У _____ часот ога, часова, во состав, në përbërje, у саставу :

Претседател /

Kryetar

Председник _____

Потпретседател

Nënkryetar

Потпредседник _____

Членови

Anëtarë:

Чланови:

1. _____
2. _____
3. _____
4. _____

5. _____

(ИМЕ И ПРЕЗИМЕ)

(EMRI DHE MBIEMRI)

(ИМЕ И ПРЕЗИМЕ)

Државната изборна комисија врз основа на конечните резултати од гласањето по листи на кандидати за избор на пратеници во Собранието на Република Македонија во изборните единици број 1, 2, 3, 4, 5 и 6 го објавува списокот на избрани пратеници во Собранието на Република Македонија од изборите одржани на _____ година:

Komisioni shtetëror i zgjedhjeve në bazë të rezultateve përfundimtare nga votimi për listat e kandidatëve për zgjedhje të deputetëve në Kuvendin e Republikës së Maqedonisë në njësitë zgjedhore 1,2,3,4,5,dhe 6 të mbajtura me _____.

Државна изборна комисија на основу коначних резултата гласања по листама кандидата за избор посланика у Скупштину Републике Македоније у изборним јединицама број 1, 2, 3, 4, 5 и 6 објављује списак изабраних посланика у Скупштину Републике Македоније са избора одржаних на _____ године:

За пратеници во Собранието на Република Македонија избрани се
Për deputet në Kuvendin e Republikës së Maqedonisë u zgjedhën:
За посланике у Скупштину Републике Македоније избрани су:

1. _____,

(име и презиме на кандидатот)

(emri dhe mbiemri i kandidatit)

(име и презиме кандидата)

(име на листата на кандидати)

(emri dhe mbiemri i kandidatit)

(име листе кандидата)

2. _____,

(име и презиме на кандидатот)

(emri dhe mbiemri i kandidatit)

(име и презиме кандидата)

(име на листата на кандидати)

(emri dhe mbiemri i kandidatit)

(име листе кандидата)

120. _____,

(име и презиме на кандидатот)

(emri dhe mbiemri i kandidatit)

(име и презиме кандидата)

(име на листата на кандидати)

(emri dhe mbiemri i kandidatit)

(име листе кандидата)

Државна изборна комисија
Komisioni shtetëror i zgjedhjeve
Државна изборна комисија

ПРЕТСЕДАТЕЛ
KRYETAR
ПРЕДСЕДНИК

М. П.

V.V

М.П.

Членови на Државна изборна
комисија

Anëtarë të Komisionit shtetëror
të zgjedhjeve
Чланови Државне изборне
комисије

1. _____

(ИМЕ И ПРЕЗИМЕ)

(EMRI DHE MBIEMRI)

(ИМЕ И ПРЕЗИМЕ)

**ПОТПРЕТСЕДАТЕЛ
NËNKRYETAR
ПОТПРЕДСЕДНИК**

(ИМЕ И ПРЕЗИМЕ)

(EMRI DHE MBIEMRI)

(ИМЕ И ПРЕЗИМЕ)

Во/нë /y _____

2. _____

3. _____

4. _____

5. _____

(ИМЕ И ПРЕЗИМЕ)

(EMRI DHE MBIEMRI)

(ИМЕ И ПРЕЗИМЕ)

(место и дата)

(vendi dhe data)

(место и датум)

Образец број 11
член 67 став 2 од ИЗ
Образец број 11
член 67. став 2. ИЗ-а

ИЗВЕСТИЕ NJOFTIM ОБАВЕШТЕЊЕ

за отстранување на неправилности во поднесената листа на кандидати од
подносителот на листата _____
за избор на пратеници во Собранието на Република Македонија,
во Изборната единица број _____
për menjanimin e parregullësive në listën e paraqitur të kandidatëve nga
paraqitësi i listës _____
о уклањању неправилности у поднетој листи кандидата од подносиоца
листе _____ за избор
посланика у Скупштину Републике Македоније,
у Изборној јединици број _____

На _____ година _____: _____ часот до Државната изборна комисија
беше поднесена листата на кандидати за избор на пратеници во Собранието на
Република Македонија во изборната единица број _____ од подносителот на листата

(ИМЕ НА ПОДНОСИТЕЛОТ НА ЛИСТАТА НА КАНДИДАТИ)

Мë _____ në ora _____: _____ deri në Komisionin shtetëror të zgjedhjeve u
parashtrua lista e kandidatëve për zgjedhje të deputetëve në Kuvendin e Republikës së
Maqedonisë në njësinë zgjedhore numër _____ nga paraqitësi i listës;

EMRI I PARAQITESIT TE LISTES TE KANDIDATEVE)

Дана _____ године _____: _____ часова Државној изборној комисији
поднета је листа кандидата за избор посланика у Скупштину Републике Македоније у
изборној јединици број _____ од подносиоца листе

(ИМЕ ПОДНОСИОЦА ЛИСТЕ КАНДИДАТА)

По извршениот преглед на поднесената листа на кандидати, државната изборна
комисија утврди дека листата ги содржи следните неправилности;

(СЕ НАВЕДУВААТ УТВРДЕНИТЕ НЕПРАВИЛНОСТИ)

Pas kontrollimit të kryer së listës së parashtruar të kandidatëve, Komisioni shtetëror i zgjedhjeve verifikoi se lista i përmban këto parregullësi:

CEKEN PARREGULLËSITË E VERIFIKUARA

По извршеном прегледу поднете листе кандидата, Државна изборна комисија утврдила је да листа садржи следеће неправилности;

(НАВОДЕ СЕ УТВРЂЕНЕ НЕПРАВИЛНОСТИ)

Врз основа на член 67 став (2) од Изборниот законик Државната изборна комисија го повикува _____ овластен претставник на подносителот, да ги отстрани констатираните неправилности и/или пропусти во рок од 48 часа од приемот на листата.

Во спротивно поднесената листа ќе биде отфрлена во рок од 24 часа.

Нë базë të nenit 67 paragrafi (2) nga Kodi zgjedhor Komisioni shtetëror i zgjedhjeve e thërret _____ përfaqësuesin e autorizuar të paraqitësit, që në afat prej 48 orëve nga pranimi i listës , ti mënjanojë parregullësitë ose lëshimet e konstatuara

Në të kundërtën lista e parashtruar në afat prej 24 orëve do të hudhet poshtë.

На основу члана 67. став (2) Изборног закона Државна изборна комисија позива _____ овлашћеног представника подносиоца, да уклони констатоване неправилности и/или пропусти у року од 48 часова од пријема листе.

У супротном поднета листа биће одбачена у року од 24 часа.

Во
Në/y _____
(место и дата) (место и датум)

ДРЖАВНА ИЗБОРНА КОМИСИЈА
ПРЕТСЕДАТЕЛ

KOMISIONI SHETETËROR I ZGJEDHJEVE
KRYETAR
ДРЖАВНА ИЗБОРНА КОМИСИЈА
ПРЕДСЕДНИК

М.П.
V.V.
М.П.

Образец број 3
 член 65 став 1, 64 став 2 и 60 став 7 од ИЗ
 Formulari numër 3
 neni 65 paragrafi 1, 64 paragrafi 2
 dhe neni 60 paragrafi 7 nga KZ
 Образац број 3
 члан 65. став 1., 64. став 2. и 60. став 7. ИЗ-а

ЛИСТА LISTA ЛИСТА

на кандидати за избор на пратеници во Собранието на Република Македонија во
 Изборната единица број _____
 e kandidatëve për zgjedhje të deputetëve në Kuvendin e Republikës së Maqedonisë në
 Njësinë zgjedhore numër _____
 кандидата за избор посланика у Скупштину Републике Македоније у
 Изборној јединици број _____

НАЗИВ НА ЛИСТАТА:

EMËRIMI I LISTËS :

НАЗИВ ЛИСТЕ:

Група избирачи
 Grup zgjedhësish
 Група бирача

ИМЕТО И ПРЕЗИМЕТО НА ПОДНОСИТЕЛОТ НА ЛИСТАТА

EMRI DHE MBIEMRI I PARAQITËSIT TË LISTËS

ИМЕ И ПРЕЗИМЕ ПОДНОСИОЦА ЛИСТЕ

ПОДНОСИТЕЛ НА ЛИСТАТА:

PARAQITËS I LISTËS:

ПОДНОСИЛАЦ ЛИСТЕ:

Група избирачи
 Grup zgjedhësish
 Група бирача

ИМЕТО И ПРЕЗИМЕТО НА ПОДНОСИТЕЛОТ НА ЛИСТАТА

И СИМБОЛ (АКО ИМА)

EMRI DHE MBIEMRI I PARAQITËSIT TË LISTËS

DHE SIMBOLI (NESE KA)

ИМЕ И ПРЕЗИМЕ ПОДНОСИОЦА ЛИСТЕ

И СИМБОЛ (АКО ИМА)

I

За кандидати на листата на кандидати за избор на пратеници во Собранието на Република Македонија во Изборната единица број _____ ги предлагаме:

Për kandidatë të listës së kandidatëve për zgjedhje të deputetëve në Kuvendin e Republikës së Maqedonisë në Njësinë zgjedhore numër _____ i propozojmë:

За кандидате на листи кандидата за избор посланика у Скупштину Републике Македоније у Изборној јединици број _____ предлагаме:

1. _____
 (име и презиме на носителот на листата, постојано живеалиште, и ЕМБГ)
 (emri dhe mbiemri i bartësit të listës, vendbanimi i përhershëm, dhe NVAQ)

 (име у презиме носиоца листе, стално пребивалиште, и ЈМБГ)
2. _____
 (име и презиме на кандидатот на листата, постојано живеалиште, и ЕМБГ)

- (emri dhe mbiemri i kandidatit, vendbanimi i përhershëm, dhe NVAQ)
(име и презиме кандидата са листе, стално пребивалиште, и ЈМБГ)
3. _____
(име и презиме на кандидатот на листата, постојано живеалиште, и ЕМБГ)
(emri dhe mbiemri i kandidatit të listës, vendbanimi i përhershëm, dhe NVAQ)
(име и презиме кандидата са листе, стално пребивалиште, и ЈМБГ)
4. _____
(име и презиме на кандидатот на листата, постојано живеалиште, и ЕМБГ)
(emri dhe mbiemri i kandidatit të listës, vendbanimi i përhershëm, dhe NVAQ)
(име и презиме кандидата са листе, стално пребивалиште, и ЈМБГ)
5. _____
(име и презиме на кандидатот на листата, постојано живеалиште, и ЕМБГ)
(emri dhe mbiemri i kandidatit, ë listës, vendbanimi i përhershëm, dhe NVAQ)
(име и презиме кандидата са листе, стално пребивалиште, и ЈМБГ)
-
.....
20. _____
(име и презиме на кандидатот на листата, постојано живеалиште, и ЕМБГ)
(emri dhe mbiemri i kandidatit, ë listës, vendbanimi i përhershëm, dhe NVAQ)
(име и презиме кандидата са листе, стално пребивалиште, и ЈМБГ)

Во/ në / у _____

ПОДНОСИТЕЛ
PARAQITËS
ПОДНОСИЛАЦ

(место и дата)

(vendi dhe data)

(место и датум)

(ИМЕ И ПРЕЗИМЕ НА ОВЛАСТЕНИОТ ПРЕДСТАВНИК)

(EMRI DHE MBIEMRI I PËRFAQËSUESIT TË AUTORIZUAR)

(ИМЕ И ПРЕЗИМЕ ОВЛАШЋЕНОГ ПРЕДСТАВНИКА)

(ЕМБГ НА ОВЛАСТЕНИОТ ПРЕДСТАВНИК)

(NVAQ E PËRFAQËSUESIT TË AUTORIZUAR)

(ЈМБГ ОВЛАШЋЕНОГ ПРЕДСТАВНИКА)

(СВОЕРАЧЕН ПОТПИС НА ОВЛАСТЕНИОТ ПРЕДСТАВНИК)

(NËNSHKRIMI I PERSONIT TË AUTORIZUAR)

(СВОЈЕРУЧНИ ПОТПИС ОВЛАШЋЕНОГ ПРЕДСТАВНИКА)

Образец број 6
член 67 став 4 од ИЗ
Formulari numër 6
neni 67 paragrafi 4 nga KZ
Образец број 6
члан 67. став 4. ИЗ-а

Врз основа на член 67 став (4) од Изборниот законик, Државната изборна комисија на _____ година, во состав _____, _____ и членовите _____, донесе

Në bazë të nenit 67 paragrafi(4) nga Kodi zgjedhor , Komisioni shtetëror i zgjedhjeve më _____, në përbërje _____, _____
(претседател)(kryetar) (заменик претседател)
(zëvendës-kryetar)

dhe anëtarët _____, _____, _____ miratoi

На основу члана 67. став (4) Изборног законика, Државна изборна комисија на дан _____ године, у саставу _____, _____ и чланова _____, донела је

РЕШЕНИЕ AKTVENDIM РЕШЕЊЕ

Листа на кандидати за избор на пратеници во Собранието на Република Македонија во изборната единица број _____ поднесена од подносителот _____

Lista e kandidatëve për zgjedhje të deputetëve në Kuvendin e Republikës së Maqedonisë në Njësinë zgjedhore numër _____ e paraqitur nga paraqitësi _____

Листа кандидата за избор посланика у Скупштину Републике Македоније у изборној јединици број _____ поднетој од подносиоца _____

(име на подносителот на листата на кандидати)

(emri i paraqitësit së listës të kandidatëve)

(име подносиоца листе кандидата)

**СЕ ОТФРЛА.
REFUZONET.**

СЕ ОДБАЦУЈЕ

Образложение
Arsyetim
Образложение

(се наведуваат причините поради кои се отфрла поднесената листа)

(theksohen arsyet pse është refuzuar lista e paraqiture kandidatëve)

(наводе се разпознати због којих се одбацује поднета листа)

ПРАВНА ПОУКА:
UDHËZIM JURIDIK:
ПРАВНА ПОУКА:

Против ова решение може да се поднесе тужба до Управниот суд на Република Македонија во рок од 24 часа од приемот на Решението.
Тужбата се поднесува преку Државната изборна комисија.
Доставувањето на пошта не е дозволено.

Kundër këtij aktvendimi mundet të parashtrohet padi deri në Gjykatën Administrative të Republikës së Maqedonisë në afat prej 24 orëve pas pranimit të Aktvendimit. Padija parashtohet nëpërmes Komisionit shtetëror të zgjedhjeve. Dërgimi me post nuk lejohet.

Против овог решења може да се поднесе тужба Управном суду Републике Македоније у року од 24 часа од пријема Решења.
Тужба се подноси преку Државне изборне комисије.
Достављање поштом није дозвољено.

М.П./V.V.
М.П.

ПРЕТСЕДАТЕЛ
KRYETAR
ПРЕДСЕДНИК
на Државната изборна комисија
i Komisionit shtetëror të zgjedhjeve
Државне изборне комисије

(своерачен потпис)
(nënshkrimi personal)
(својеручни потпис)

ПОТПРЕТСЕДАТЕЛ
NËNKRYETAR
ПОТПРЕДСЕДНИК
на Државната изборна комисија
i Komisionit shtetëror të zgjedhjeve
Државне изборне комисије

(своерачен потпис)
(nënshkrimi personal)
(својеручни потпис)

Членови
Чланови
Anëtarë të Komisionit shtetëror të
zgjedhjeve
на Државната изборна комисија
Државне изборне комисије

(место и дата)
(vendi dhe data)
(место и датум)

1. _____
2. _____
3. _____
4. _____
5. _____
(своерачен потпис)
(nënshkrimi personal)
(својеручни потпис)

Образец број 20
член 118 став (1) и (5) од ИЗ
Formulari numër 20
Neni 118 paragrafi (1) dhe (5) nga KZ
Образец број 20
Члан 118. став (1) и (5) ИЗ-а

ЗАПИСНИК

за предавање на записникот за гласање и другиот изборен материјал од Избирачкиот одбор за избирачкото место број _____ на Општинската изборна комисија _____ од гласањето за избор на пратеници во Собранието на Република Македонија за Изборна единица број _____

составен на _____

PROCESVERBAL

për dorëzim të Procesverbalit për votim dhe materialit tjetër zgjedhor të Këshillit zgjedhor për vend votimin numër _____ të Komisionit komunal të zgjedhjeve _____ nga votimi për zgjedhje deputetë në Kuvendin e Republikës së Maqedonisë për

Njësinë zgjedhore numër _____.

I përpiluar më _____

ЗАПИСНИК

о предавању записника о гласању и другог изборног материјала Бирачког одбора за бирачко место број _____ Општинској изборној комисији _____ о гласању за избор посланика у Скупштину Републике Македоније за Изборну јединицу број _____

Избирачкиот одбор на избирачкото место број _____ на Општинска изборна комисија _____ на _____ во _____ часот и го предаде следниот изборен материјал

Këshilli zgjedhor në vendvotimin numër _____ Komisionit komunal të zgjedhjeve _____ më _____ në ora _____ ia dorëzoi këtë

Бирачки одбор бирачког места број _____ Општинској изборној комисији _____ на _____ у _____ часова предао је следећи изборни материјал

1. Записник за гласање, сумирање и утврдување на резултатите од избирачкото место број _____ за изборната единица број _____ (Образец број 16) и

Procesverbal për votim, sumim dhe konfirmim të rezultateve nga vendvotimi numër _____ për njësinë zgjedhore numër _____ (Formulari numër 16) dhe

Записник о гласању, сумирању и утврђивању резултата са бирачког месту број _____ за изборну јединицу број _____ (Образец број 16) и

Изборен материјал кој се предава Materiali zgjedhorë i cili dorëzohet Изборни материјал који се предаје		со број me numër бројкама
		Количина Sasia Количина
		со зборови dhe shkronja словима
2.	Неупотребени гласачки ливчиња Fletëvotime të papërduruga Неупотребљени гласачки листићи	_____
3.	Неважечки гласачки ливчиња Fletëvotime të pavlevshme Неважећи гласачки листићи	_____
4.	Важечки гласачки ливчиња Fletëvotime të vlefshme Важећи гласачки листићи	_____
5.	Извод од Избирачки список за избирачкото место Çertifikata nga Regjistri zgjedhor për vendvotimin Извод из Бирачког списка за бирачко место	_____
6.	Гласачки кутии Kutitë e votimit Гласачке кутије	_____
7.	Печат со бројот на гласачкото место Vula me numrin e vendvotimit Печат са бројем гласачког места	_____
8.	Изборен пакет (УВ лампа, УВ спреј и др. Pako zgjedhore (UV lampë, U V spërkatës etj Изборни пакет (УВ лампица, УВ спреј и др.)	_____

(се наведува и другиот вратен изборен материјал)

(cekët edhe materiali tjetër zgjedhor)

(наводи се и други враћени изборни материјал)

Членот од Избирачкиот одбор, _____ ги изнесе следните забелешки:

Anëtar i Këshillit zgjedhor i ceku këto vërejtje:

Члан Бирачког одбора _____ изнео је следеће примедбе:

(овој дел го пополнува претставникот на Општинската изборна комисија кој по потреба вметнува дополнителен лист и тоа го евидентира)

(këtë pjesë e plotëson përfaqësuesi i Komisionit komunal të zgjedhjeve i cili sipas nevojës shton fletë plotësuese dhe të njëjten e evidenton)

(овај део попуњава претставник Општинске изборне комисије који по потреби умеће додатни лист и то евидентира)

Членот од Општинската изборна комисија, _____ ги изнесе следните забелешки:

Анџетари i Komisionit komunal të zgjedhjeve _____ i ceku këto vërejtje: _

Члан Општинске изборне комисије _____ изнео је следеће примедбе:

(овој дел го пополнува претставникот на Општинската изборна комисија кој по потреба вметнува дополнителен лист и тоа го евидентира)
(këtë pjesë e plotëson përfaqësuesi i Komisionit komunal të zgjedhjeve sipas nevojës shtonfletë plotësuese dhe të njëjten e evidenton)
(овај део попуњава претставник Општинске изборне комисије који по потреби уметне додатни лист и то евидентира)

Претставникот на подносителот на листата, _____ ги изнесе следните забелешки:

Përfaqësuesi i paraqitësit të listës _____ i ceku këtë vërejtje:

Представник подносиоца листе _____ изнео је следеће примедбе:

(овој дел го пополнува претставникот на Општинската изборна комисија кој по потреба вметнува дополнителен лист и тоа го евидентира)
(këtë pjesë e plotëson përfaqësuesi i Komisionit komunal të zgjedhjeve sipas nevojës shtonfletë plotësuese dhe të njëjten e evidenton)
(овај део попуњава претставник Општинске изборне комисије који по потреби уметне додатни лист и то евидентира)

Во/не / y _____

(место и дата)
(vendi dhe data)
(место и датум)

ПРИМИЛ
PRANOI
ПРИМИО
ПРЕТСЕДАТЕЛ
KRYETAR
ПРЕДСЕДНИК
на Општинска изборна комисија
Komisionit komunal të zgjedhjeve
Општинске изборне комисије

M P V.V
МП

ПРЕДАЛ
DORËZOI
ПРЕДАО
ПРЕТСЕДАТЕЛ
KRYETAR
ПРЕДСЕДНИК
на Избирачки одбор
i Këshillit zgjedhor
Бирачког одбора

(своерачен потпис)
(nënshkrimi personal)
(својеручни потпис)

(своерачен потпис)
(nënshkrimi personal)
(својеручни потпис)

Членови
на Општинска изборна комисија
Anëtarë
të Komisionit komunal të zgjedhjeve
Чланови
Општинске изборне комисије

Присутни членови
на Избирачкиот одбор
Anëtarë të pranishëm
të Këshillit zgjedhor
Присутни чланови
Бирачког одбора

1. _____
2. _____
3. _____

1. _____
2. _____
3. _____

4. _____
(своерачен потпис)
(nënshkrimi personal)
(својеручни потпис)

4. _____
(своерачен потпис)
(nënshkrimi personal)
(својеручни потпис)

Присутни претставници на подносители на листи:

Përfaqësuesit e pranishëm të paraqitësve të listave:

Присутни представници подносиоца листе:

1. _____
2. _____
3. _____
4. _____
5. _____
6. _____

(ИМЕ И ПРЕЗИМЕ СО НАЗНАКА НА КОЈА ЛИСТА Е ПРЕСТАВНИК)

(СЕ ЕВИДЕНТИРА НИВНОТО ПРИСУСТВО А НЕ ГО ПОТПИШУВААТ ЗАПИСНИКО

(EMRI DHE MBENIMI ME TITULL I ÇILËN LISTË PËRFAQËSON)

(PRANIA E TYRE E VIDENTONET NDËRSA NUK E NËNSHKRUAJNË PROCESVERBALIN)

(ИМЕ И ПРЕЗИМЕ СО НАЗНАКОМ НА КОЈОЈ ЛИСТИ ЈЕ ПРЕСТАВНИК)

(ЕВИДЕНТИРА СЕ НИХОВО ПРИСУСТВО А НЕ ПОТПИСУЈУ ЗАПИСНИК)

Образец број 5
член 67 став 3 од ИЗ
Formulari numër 5
neni 67 paragrafi 3 nga KZ
Образец број 5
члан 67. став 3. ИЗ-а

Врз основа на член 67 став (3) од Изборниот законик, Државната изборна комисија на _____ година, во состав _____, _____
(претседател) (потпретседател)

и членовите _____,

донесе

Në bazë të nenit 67 paragrafi (3) nga Kodi zgjedhor, Komisioni shtetëror i zgjedhjeve më _____,
në përbërje _____, _____
(kryetar) (nënkryetar)

dhe anëtarët _____
_____ miratoi

На основу члана 67. став (3) Изборног законика, Државна изборна комисија на дан _____
године, у саставу _____, _____
(председник) (потпредседник)

и чланова _____,

донела је

РЕШЕНИЕ AKTVENDIM РЕШЕЊЕ

Листа на кандидати за избор на пратеници во Собранието на Република Македонија во
изборната единица број _____ поднесена од
подносителот _____

Lista e kandidatëve për zgjedhje të deputetëve në Kuvendin e Republikës së Maqedonisë në
Njësinë zgjedhore numër _____ e paraqitur nga paraqitësi

(име на подносителот на листата на кандидати)

(emri i paraqitësit të listës së kandidatëve)

Листа кандидата за избор посланика у Скупштину Републике Македоније у изборној јединици
број _____ поднета од
подносиоца _____

(име подносиоца листе кандидата)

СЕ ПОТВРДУВА.
VERIFIKONET.
СЕ ПОТВРЂУЈЕ

М.П.
V.V.
М.П.

ПРЕТСЕДАТЕЛ
KRYETAR
ПРЕДСЕДНИК

на Државната изборна комисија
i Komisionit shtetëror të zgjedhjeve
Државне изборне комисије

(своерачен потпис)

(nënshkrimi personal)

(својеручни потпис)

ПОТПРЕТСЕДАТЕЛ
NËNKRYETAR
ПОТПРЕДСЕДНИК

на Државната изборна комисија
i Komisionit shtetëror të zgjedhjeve
Државне изборне комисије

(своерачен потпис)

(nënshkrimi personal)

(својеручни потпис)

Членови Anëtarë të

Чланови

на Државната изборна комисија
të Komisionit shtetëror të zgjedhjeve
Државне изборне комисије

1. _____

2. _____

3. _____

4. _____

5. _____

(своерачен потпис)

(nënshkrimi personal)

(својеручни потпис)

(место и дата)

(vendi dhe data)

(место и датум)

Образец број 19
Член 194 став (3) од ИЗ
Formulari numër 19
neni 194 paragrafi (3) nga KZ
Образец број 19
Члан 194. став (3) ИЗ-а

**ПОСЕБЕН ЗАПИСНИК
PROCESVERBAL I VEÇANTË
ПОСЕБАН ЗАПИСНИК**

од гласањето по листи на кандидати за избор на пратеници во Собранието на
Република Македонија за избирачите со статус внатрешно раселени лица
nga votimi në lista të kandidatëve për deputetë në Kuvendin e Republikës së Maqedonisë
për zgjedhësit me status të shpërngulur mbrenda vendit
са гласања по листама кандидата за избор посланика у Скупштину Републике
Македоније за бираче са статусом унутрашње расељених лица

составен на ден _____ година
i përpiluar më datë _____
состављен на дан _____ године

Избирачкиот одбор за избирачкото место број _____, именуван со Реше –

(РЕДЕН БРОЈ НА ИЗБИРАЧКОТО МЕСТО)

(NUMRI RENDOR I ZGJEDHËSIT)

(РЕДНИ БРОЈ БИРАЧКОГ МЕСТА)

ние број _____ од Општинската изборна комисија _____ на ден
_____ година го спроведе гласањето по листи на кандидати за избор на пратеници во
Собранието на Република Македонија за избирачите кои се со статус на внатрешно раселени лица.
Këshilli zgjedhor për vendvotimin numër _____

_____, i emëruar me Aktvendim numër _____ nga Komisioni
komunal i zgjedhjeve më datë _____ realizoi votimin në lista të kandidatëve për
zgjedhje të deputetëve në Kuvendin e Republikës së Maqedonisë për zgjedhës të cilët janë persona me
status të shpërngulur mbrenda vendit

Бирачки одбор за бирачко место број _____ именован Решењем
(редни број бирачког места)

број _____ Општинске изборне комисије _____ на дан _____
године спровео је гласање по листама кандидата за избор посланика у Скупштину Републике
Македоније за бираче који су са статусом унутрашње расељених лица.

Гласањето започна во _____ часот.
Votimi filloi në ora _____
Гласање је започело у _____ часова.

Избирачкото место се затвори во _____ часот при што на избирачите кои се
затекнаа во објектот каде што се гласа им се овозможи да гласаат и гласањето заврши во
_____ часот.

Vendvotimi u mbyll në ora _____ kështu që zgjedhësve të cilët u gjendën në objektin ku
votohej iu mundësua të votojnë dhe votimi mbaroi në ora _____

Бирачко место је затворено у _____ часова при чему је бирачима који су се затекли у објекту где се гласа омогућено да гласају и гласање је завршено у _____ часова.

Доколку имало прекин на гласањето, да се наведат причините и времетраењето на прекилот:
Nëse ka pasur ndërprerje të ceken arsyet e dhe kohëzgjatja e ndërprerjes.

Ако је било прекида гласања, да се наведу разлози и време трајања прекида.

(овој дел го пополнува претседателот на избирачкиот одбор кој по потреба вметнува дополнителен лист и тоа го евидентира)

(këtë pjesë e plotëson kryetari i këshillit zgjedhor i cili sipas nevojës shton fletë plotësuese dhe atë e evidenton)

(овај део попуњава председник бирачког одбора који по потреби уметне додатни лист и то евидентира)

Според посебните изводи од Избирачкиот список од Изборната единица број _____ во Избирачкото место _____ има запишано вкупно _____ (со број и зборови)
избирачи кои се со статус на внатрешно раселени лица .

Sipas ekstrakteve të veçanta nga Regjistri zgjedhor për Njësinë zgjedhore numër _____ në Vendvotimin numër _____ ka të regjistruar gjithsej _____ (me numër dhe fjalë)
zgjedhës me status të shpërngulur mbrenda vendit.

Према посебним изводима из Бирачког списка Изборне јединице број _____ у Бирачком месту _____ уписано је укупно _____ (бројкама и словима)
бирача који су са статусом унутрашње расељених лица.

Од нив на ден _____ година од _____ до _____ часот гласале _____ избирачи.
(со број и зборови)

Prej tyre më datë _____ prej ora _____ deri në ora _____ votuan _____ zgjedhës.
(me numër dhe fjalë)

Од њих на дан _____ године од _____ до _____ часова гласало је _____ бирача.
(бројкама и словима)

Избирачкиот одбор утврди дека на избирачкото место останале неупотребени _____ гласачки ливчиња на кои им е откинат десниот
(со број и зборови)

долен агол и истите се ставени во плик кој се затвора и запечатува.

Këshilli zgjedhor verifikoi se në vendvotim kanë mbetur _____ fletëvotime të papërdorura të cilave iu është shkëputur këndi i djathtë të njëjtat janë futur në zarf i cili mbyllet dhe vulozet.

Бирачки одбор утврдио је да је на изборном месту остало неупотребљено _____ гласачких листића којима је откинут десни доњи угао и исти
(бројкама и словима)

су стављени у коверат који се затвара и запечаћује.

Употребените гласачки ливчиња без да може да се утврди за кого е гласано се ставаат во посебни пликови кои според Изборната единица за која гласаат се запечатени со селотејп и печат. Пликовите со употребените гласачки ливчиња, пликовите со неупотребените гласачки ливчиња, примерок од овој записник и посебните изводи од Избирачкиот список се ставаат во единствен плик кој се запечатува со селотејп и печат и се доставува веднаш до Општинската изборна комисија _____ која е надлежна за Изборната единица.

Fletëvotimet e përdorura në të cilat nuk mund të verifikohet për cilën është votuar vihen në zarf të veçantë sipas Njesisë zgjedhore për të cilën dedikohen mbyllen me shirit njetës dhe vulosen. Zarfet me fletëvotimet e përdorura, zarfet me fletëvotime të papërdorura, një kopje prej këtij procesverballi dhe ekstraktet e veçanta nga Regjistri zgjedhor vihen në një zarf të përbashkët i cili mbyllet me shirit ngitës dhe vulozet dhe menjëherë dorëzohet deri në Komisionin komunal të zgjedhjeve _____ i cili është kompetent për Njësine zgjedhore

Употребљени гласачки листићи тако да не може да се утврди за кога је гласано стављају се у посебне коверте које су по Изборној јединици за коју гласају запечаћене селотејпом и печатом. Коверте са употребљеним гласачким листићима, коверте са неупотребљеним гласачким листићима, примерак овог записника и посебни изводи из Бирачког списка стављају се у јединствену коверту која се запечаћује селотејпом и печатом те одмах доставља Општинској изборној комисији _____ која је надлежна за Изборну јединицу.

**ИЗБИРАЧКИ ОДБОР
КЕШИЛИ ЗГЈЕДНН
БИРАЧКИ ОДБОР**

(место и дата)
(vendi dhe data)
(место и датум)

Претседател

Kryetar

Председник _____

(име, презиме и своерачен потпис)

(emri, mbiemri dhe nënshkrimi personal)

(име, презиме и својеручни потпис)

Членови:

Anëtarë

Чланови: 1. _____

2. _____

3. _____

4. _____

(име, презиме и своерачен потпис)

(emri, mbiemri dhe nënshkrimi personal)

(име, презиме и својеручни потпис)

Членот од Избирачкиот одбор, _____ ги изнесе следните забелешки:

Anëtar i Këshillit zgjedhor, _____ i ceku këto vërejtje:

Члан Бирачког одбора, _____ изнео је следеће примедбе: _____

(овој дел го пополнува претседателот на избирачкиот одбор кој по потреба вметнува дополнителен лист и тоа го евидентира)

(këtë pjesë e plotëson kryetari i këshillit zgjedhor i cili sipas nevojës shton fletë plotësuese dhe ate e evidenton)

(овај део попуњава председник бирачког одбора који по потреби умете додатни лист и то евидентира)

Членот од Избирачкиот одбор, _____ не го потпиша
записникот од следните причини:

Anëtar i Këshillit zgjedhor, _____ nuk e nënshkroi
procesverbalin për këto arsye:

Члан Бирачког одбора, _____ није потписао записник из
следећих разлога: _____

(овој дел го пополнува претседателот на избирачкиот одбор кој по потреба вметнува дополнителен лист и тоа го евидентира)

(këtë pjesë e plotëson kryetari i këshillit zgjedhor i cili sipas nevojës shton fletë plotësuese dhe ate e evidenton)

(овај део попуњава председник бирачког одбора који по потреби уметне додатни лист и то евидентира)

Присутни претставници на подносиители на листи:

Përfaqësuesit e pranishëm të paraqitësve së listave:

Присутни представници подносилаца листи:

1. _____
2. _____
3. _____
4. _____
5. _____
6. _____

(име и презиме со назнака на која листа е претставник)

(emri dhe mbiemri me titull i cilit listë është përfaqësues)

(име и презиме с назнаком које листе је представник)

(СЕ ЕВИДЕНТИРА НИВНОТО ПРИСУСТВО А НЕ ГО ПОТПИШУВААТ ЗАПИСНИКОТ)

(PRANIA TYRE EVIDENTONET POR NUK E NËNSHKRUAJNË PROCESVERBALIN)

(ЕВИДЕНТИРА СЕ ЊИХОВО ПРИСУСТВО А НЕ ПОТПИСУЈУ ЗАПИСНИК)

Претставникот на подносителот на листата

Përfaqësuesi i paraqitësit të listës

Представник подносиоца листе _____

(име и презиме на претставникот)

(emri dhe mbiemri i përfaqësuesit)

(име и презиме представника)

_____ ги даде следните забелешки:

i seku këto vërejtje:

дао је следеће примедбе:

(назив на подносителот на листата)

(emërtimi i paraqitësit të listës)

(назив подносиоца листе)

(овој дел го пополнува претседателот на избирачкиот одбор кој по потреба вметнува дополнителен лист и тоа го евидентира)

(këtë pjesë e plotëson kryetari i këshillit zgjedhor i cili sipas nevojës shton fletë plotësuese dhe ate e evidenton)

(овај део попуњава председник бирачког одбора који по потреби уметне додатни лист и то евидентира)

Образец број 12
член 69 став 2 од ИЗ
Formular numër 12
neni 69 paragrafi 2 nga KZ
Образец број 12
член 69. став 2. ИЗ-а

Врз основа на член 69 став (2) од Изборниот законик, Државната изборна комисија на
Në bazë të nenit 69 paragrafi (2) nga Kodi zgjedhor, Komisioni shtetëror i zgjedhjeve
На основу члана 69. став (2) Изборног законика, Државна изборна комисија дана

_____ ги објавува/и shpallë / објављује

(ДЕН, МЕСЕЦ И ГОДИНА)

(DITA, MUAJI DHE VITI)

(ДАН, МЕСЕЦ И ГОДИНА)

УТВРДЕНИТЕ VERIFIKIMIN УТВРЂЕНЕ

единствени листи на кандидати за пратеници во Собранието на Република
Македонија во Изборната единица број _____
e listave unike për kandidatë për deputetë në Kuvendin e Republikës së Maqedonisë në
Njësinë zgjedhore numër _____
јединствене листе кандидата за посланике у Скупштину Републике Македоније у
Изборној јединици број _____

1. _____
(назив на листата на кандидати и име и презиме на носителот на листата)
(emërimi i listës së kandidatëve, emri dhe mbiemri i bartësit të listës)
(назив листе кандидата и име и презиме носителот на листе)
2. _____
(назив на листата на кандидати и име и презиме на носителот на листата)
(emërimi i listës së kandidatëve, emri dhe mbiemri i bartësit të listës)
(назив листе кандидата и име и презиме носителот на листе)
3. _____
(назив на листата на кандидати и име и презиме на носителот на листата)
(emërimi i listës së kandidatëve, emri dhe mbiemri i bartësit të listës)
(назив листе кандидата и име и презиме носителот на листе)

=====

се внесува за сите утврдени листи на кандидати
theksohet për gjitha listat e kandidatëve
уноси се за све утврђене листе кандидата

Утврдените листи на кандидати за избор на пратеници во Собранието на Република
Македонија за Изборната единица број _____ се објавува во дневниот
печат _____ од кои едниот е на јазикот на _____
(назив на дневниот печат)

Listat e verifikuara të kandidatëve për deputet në Kuvendin e Republikës së Maqedonisë
për Njësinë zgjedhore numër _____ shpallet në shtypin ditor _____

nga të cilët njëri është _____
(emri i shtypit ditor)

Утврђене листе кандидата за избор посланика у Скупштину Републике Македоније за
Изборну јединицу број _____ објављују се у дневној штампи _____
од којих је једна на језику _____
(назив дневне штампе)

на јазикот на заедницата што го зборуваат најмалку 20% од граѓаните во Република
Македонија
në gjuhën e bashkësisë etnike që e flasin së paku 20% nga qytetarët e Republikës së
Maqedonisë
на језику заједнице којим говори најмање 20% грађана у Републици Македонији.

Број/Numër/Број _____

Во/në/y _____

(место и дата)

(vendi dhe data)

(место и датум)

**Државна изборна комисија,
Komisioni shtetëror i zgjedhjeve
Државна изборна комисија
ПРЕТСЕДАТЕЛ
KRYETAR
ПРЕДСЕДНИК**

М.П./V.V/M.П.

Образец број 4
член 65 став 1, 64 став 2 и 60 од ИЗ
Formulari numër 4
neni 65 paragrafi 1 dhe 64 paragrafi 2 nga KZ
Образец број 4
Члан 65. став 1., 64. став 2. и 60. ИЗ-а

ЛИСТА LISTA ЛИСТА

за предлагање на кандидати за избор на пратеници во Собранието на Република
Македонија во Изборната единица број _____
për propozimin e kandidatëve për zgjedhje të deputetëve në Kuvendin e Republikës së
Maqedonisë në Njësinë zgjedhore numër _____
за предлагање кандидата за избор посланика у Скупштину Републике Македоније у
Изборној јединици број _____

НАЗИВ НА ЛИСТАТА: _____

ИМЕТО НА ПОДНОСИТЕЛОТ НА ЛИСТАТА

EMËRIMI I LISTËS : _____

EMRI I PARAQITESIT TE LISTES

НАЗИВ ЛИСТЕ: _____

ИМЕ ПОДНОСИОЦА ЛИСТЕ

ПОДНОСИТЕЛ НА ЛИСТАТА: _____

ИМЕТО НА ПОДНОСИТЕЛОТ НА ЛИСТАТА И СИМБОЛ НА ПОДНОСИТЕЛОТ НА ЛИСТАТА (АКО ИМА)

PARAQITËS I LISTËS: _____

EMRI DHE MBLEMRI I PARAQITESIT TE LISTES DHE SIMBOLI (NESE KA)

ПОДНОСИЛАЦ ЛИСТЕ: _____

ИМЕ ПОДНОСИОЦА ЛИСТЕ И СИМБОЛ ПОДНОСИОЦА ЛИСТЕ (АКО ИМА)

ја поднесува следната листа на кандидати за пратеници во Собранието на Република
Македонија во изборната единица број _____:

е paraqet listën në vijim të kandidatëve për deputetë në Kuvendin e Republikës së Maqedonisë:

подноси следлеђу листу кандидата за посланике у Скупштину Републике Македоније у
изборној јединици број _____:

1. _____
(име и презиме на носителот на листата, постојано живеалиште, и ЕМБГ)
(emri dhe mblemri i bartësit të listës, vendbanimi i përhershëm, dhe NVAQ)
- _____ (име и презиме на носителот на листата, постојано живеалиште, и ЕМБГ)
(emri dhe mblemri i bartësit të listës, vendbanimi i përhershëm, dhe NVAQ)
2. _____
(име и презиме на кандидатот на листата, постојано живеалиште, и ЕМБГ)
(emri dhe mblemri i kandidatit, vendbanimi i përhershëm, dhe NVAQ)
- _____ (име и презиме на кандидатот на листата, постојано живеалиште, и ЕМБГ)
(emri dhe mblemri i kandidatit, vendbanimi i përhershëm, dhe NVAQ)
3. _____
(име и презиме на кандидатот на листата, постојано живеалиште, и ЕМБГ)
(emri dhe mblemri i kandidatit, vendbanimi i përhershëm, dhe NVAQ)

(име и презиме на кандидатот на листата, постојано живеалиште, и ЕМБГ)
(emri dhe mbiemri i kandidatit të listës, vendbanimi i përhershëm, dhe NVAQ)

(име и презиме кандидата са листе, стално пребивалиште, и ЈМБГ)

4.

(име и презиме на кандидатот на листата, постојано живеалиште, и ЕМБГ)
(emri dhe mbiemri i kandidatit të listës, vendbanimi i përhershëm, dhe NVAQ)

(име и презиме кандидата са листе, стално пребивалиште, и ЈМБГ)

5.

(име и презиме на кандидатот на листата, постојано живеалиште, и ЕМБГ)
(emri dhe mbiemri i kandidatit, ë listës, vendbanimi i përhershëm, dhe NVAQ)

(име и презиме кандидата са листе, стално пребивалиште, и ЈМБГ)

.....
.....

20.

(име и презиме на кандидатот на листата, постојано живеалиште, и ЕМБГ)
(emri dhe mbiemri i kandidatit, ë listës, vendbanimi i përhershëm, dhe NVAQ)

(име и презиме кандидата са листе, стално пребивалиште, и ЈМБГ)

Во/ në /y _____

**ПОДНОСИТЕЛ НА ЛИСТАТА
PARAQITËS I LISTËS
ПОДНОСИЛАЦ ЛИСТЕ**

(место и дата)

(vendi dhe data)

(место и датум)

(ИМЕ И ПРЕЗИМЕ НА ОВЛАСТЕНИОТ ПРЕДСТАВНИК)

(EMRI DHE MBIEMRI I PËRFAQËSUESIT TË AUTORIZUAR)

(ИМЕ И ПРЕЗИМЕ ОВЛАШЋЕНОГ ПРЕДСТАВНИКА)

(ЕМБГ НА ОВЛАСТЕНИОТ ПРЕДСТАВНИК)

(NVAQ E PËRFAQËSUESIT TË AUTORIZUAR)

(ЈМБГ ОВЛАШЋЕНОГ ПРЕДСТАВНИКА)

(СВОЕРАЧЕН ПОТПИС НА ОВЛАСТЕНИОТ ПРЕДСТАВНИК)

(NËNSHKRIMI I PERSONIT TË AUTORIZUAR)

(СВОЈЕРУЧНИ ПОТПИС ОВЛАШЋЕНОГ ПРЕДСТАВНИКА)

Образец број 13
член 91 став (4) од ИЗ
Formulari numër 13
neni 91paragrafi(4) nga KZ
Образец број 13
члан 91. став (4) ИЗ-а

ЗАПИСНИК PROCESVERBAL ЗАПИСНИК

за предавање на изборниот материјал од Државната изборна комисија на
Општинската изборна комисија _____

për dorëzimin e materialit zgjedhor nga Komisioni shtetëror i zgjedhjeve në Komisionin
komunal të zgjedhjeve _____

о предавању изборног материјала Државне изборне комисије
Општинској изборној комисији _____

Врз основа на член 91 став 4 од Изборниот законик, Државната изборна комисија на
Општинска изборна комисија _____, на ден _____
година и го предаде следниот изборен материјал:

Në bazë të nenit 94 paragrafi 4 nga Kodi zgjedhor, Komisioni shtetëror i zgjedhjeve,
Komisionit komunal të zgjedhjeve _____, më datë _____
ja dorëzoi materialin në vijim:

На основу на члана 91. став 4. Изборног законика, Државна изборна комисија
Општинској изборној комисији _____, на дан _____
године предала је следећи изборни материјал:

1. _____
(SO BROW IZBOROVA)
(ME NUMER DHE FJALE)
(БРОЈКАМА И СЛОВИМА)

_____ гласачки ливчиња за избор на
пратеници во Собранието на Република Македонија со сериски броеви од
_____ до _____ односно колку што има запишано
избирачи во изводот од Избирачкиот список за избирачките места за кои е надлежна
Општинската изборна комисија; _____

fletëvotime për zgjedhje të deputetëve në Kuvendin e Republikës së Maqedonisë me numër serik
prej - _____ deri _____ përkatësisht sa zgjedhës janë të regjistruar
në Regjistrin zgjedhor për vendvotimet që është kompetente Komisoioni komunal i
zgjedhjeve; _____

_____ гласачких листића за избор
посланика у Скупштину Републике Македоније са серијским бројевима од
_____ до _____ односно колико је записано бирача у
изводу Бирачког списка за бирачка места за која је надлежна Општинска изборна
комисија; _____

2. _____ кутии за гласање;
kuti për votim;
кутии за гласање

(CO БРОЈ И ЗБОРОВИ)
(ME NUMËR DHE FJALË)
(бројкама и словима)
- _____ паравани за гласање;
3. _____ paravanë për votim;
паравани за гласање

(CO БРОЈ И ЗБОРОВИ)
(ME NUMËR DHE FJALË)
(бројкама и словима)
- _____ печати со број на гласачкото место;
4. _____ vula me numër të vendvotimit;
печати са бројем гласачког места:

(CO БРОЈ И ЗБОРОВИ)
(ME NUMËR DHE FJALË)
(бројкама и словима)
- _____ обрасци – записници;
5. _____ formularë –procesverbalë;
обрасци – записници;

(CO БРОЈ И ЗБОРОВИ)
(ME NUMËR DHE FJALË)
(бројкама и словима)
- _____ огласи на утврдени листи
6. _____ на кандидати;
shpallje për listat e verifikuara të kandidatëve;
огласи утврђених листа кандидата:
7. _____ потврден извод од

(CO БРОЈ И ЗБОРОВИ)
(ME NUMËR DHE FJALË)
(бројкама и словима)

Избирачкиот список за
избирачките места за кои е
надлежна општинската изборна
комисија.
ekstrakt i verifikuar nga Regjistri
zgjedhor
për vendvotimet ku kompetente
është komisioni komunal i zgjedhjeve.
Потврђен извод из Бирачког
списка за бирачка места за која је
надлежна општинска изборна
комисија
8. _____ Маркери-видливо мастило за
обележување на гласачи;
Markerë-ngjyrë e dukshme për
gjurmim të votuesve
Маркер-видливо мастило за
обележување бирача
9. _____

9. _____ графитно перниче
mbështetës grafiti
графитно јастуче
- (CO BROJ И ЗБОРОВИ)
(ME NUMËR DHE FJALË)
(бројкама и словима)
10. _____ упатство за гласање;
udhëzim për votim:
упутство за гласање:
- (CO BROJ И ЗБОРОВИ)
(ME NUMËR DHE FJALË)
(бројкама и словима)
- _____
- _____
- _____
- (SE NAVEÐUVA И ДРУГИОТ МАТЕРИЈАЛ ПОТРЕБЕН ЗА ГЛАСАЊЕ)
(THEKSONET DHE MATERIALI TJETËR PËR PËRDORIM NË VOTIM)
(НАВОДИ СЕ И ДРУГИ МАТЕРИЈАЛ ПОТРЕБАН ЗА ГЛАСАЊЕ)

Присутните претставници на подносителите на листи ги изнесоа следните забелешки за предавањето на изборниот материјал:

Përfaqësuesit e pranishëm të paraqitësve të listës i cekën këto vërejtje:

Присутни представници подносилаца листи изнели су следеће примедбе о предавању изборног материјала:

Предавањето на изборниот материјал е завршено во _____ часот.

Dorëzimi i materialit mbaroi në ora _____

Предавање изборног материјала завршено је у _____ часова.

во /në/у _____

(место и дата)

(vendi dhe data)

(место и датум)

**П Р И М И Л
П Р Е Т С Е Д А Т Е Л**

М.П./V.V./М.П

М.П./V.V./М.П.

**П Р Е Д А Л
DORËZOI .**

**PRANOI
KRYETARI
ПРИМИО**

ПРЕДАО

ПРЕДСЕДНИК

Овластено лице на Државната изборна комисија
Personi i autorizuar i Komisionit shtetëror të zgjedhjeve
Овлашћено лице Државне изборне комисије
на Општинска изборна комисија
i Komisionit komunal të zgjedhjeve
Општинске изборне комисије

Членови на Општинската Изборна комисија:

Anëtarë të Komisionit komunal të zgjedhjeve:

Чланови Општинске Изборне комисије:

1. _____
2. _____
3. _____
4. _____

Присутни претставници на подносителите на листи на кандидати:

Përfaqësues e pranishëm të paraqitësve të listave:

Присутни представници подносилаца листи кандидата:

(се евидентира нивното присуство а не го потпишуваат записникот)

(evidentohet prania e tyre ndërsa nuk e nënshkruajnë procesverbalin)

(евидентира се њихово присуство а не потпишују записник)

1. _____
2. _____
3. _____
4. _____
5. _____
6. _____
7. _____
8. _____
9. _____
10. _____
11. _____
12. _____

(ИМЕ И ПРЕЗИМЕ НА ПРЕТСТАВНИКОТ И НАЗИВ НА ПОДНОСИТЕЛОТ НА ЛИСТАТА)

(EMRI DHE MBIEMRI I PËRFAQËSUESIT DHE EMERIMI I PARAQITËSIT TË LISTËS)

(ИМЕ И ПРЕЗИМЕ ПРЕДСТАВНИКА И НАЗИВ ПОДНОСИОЦА ЛИСТЕ)

Образец број 2 гс

(Член 61 став 2 и член 63 став 1 од Изборниот законик)

Образец број 2 гс

(Члан 61. став 2. и члан 63. став 1. Изборног законика)

ОБРАЗЕЦ
ОБРАЗАЦ

за собирање потписи за предлагање на кандидат за избор на пратеник во Собранието на Република Македонија на листа на кандидат предложена од група избирачи во странство
за прикупљање потписа за предлагање кандидата за избор посланика у Скупштину Републике Македоније на листи кандидата предложеној од групе бирача у иностранству

ГРУПА ИЗБИРАЧИ

ГРУПА БИРАЧА _____

ИЗБОРНА ЕДИНИЦА број _____

ИЗБОРНА ЈЕДИНИЦА број _____

За пратеник во Собранието на Република Македонија во Изборната единица број _____ го предлагам следниот кандидат:

За посланика у Скупштину Републике Македоније у Изборној јединици број _____ предлагам следећег кандидата:

Ред. Бр. Ред. Бр.	ИМЕ И ПРЕЗИМЕ ИМЕ И ПРЕЗИМЕ	ПОСТОЈАНО ЖИВЕАЛИШТЕ СТАЛНО ПРЕБИВАЛИШТЕ	ЕМБГ ЈМБГ
1.			

Предлогот за кандидат за избор на пратеник во Собранието на Република Македонија во Изборната единица број _____ го поддржувам со свој потпис:

Предлог кандидата за избор посланика у Скупштину Републике Македоније у Изборној јединици број _____ поддржавам својим потписом:

Ред. Бр. Ред. Бр.	ИМЕ И ПРЕЗИМЕ ИМЕ И ПРЕЗИМЕ	ЕМБГ ЈМБГ	ПОТПИС ПОТПИС
1.			
2.			
3.			
4.			
5.			
.....			
.....			
1000.	ИТН ДО НАЈМАЛКУ 1000 ПОТПИСИ ИТД. ДО НАЈМАЊЕ 1000 ПОТПИСА		

Овој Образец се приложува кон Образец број 3

Овај Образац прилаже се уз Образац број 3

во/у _____

(место и дата) (место и датум)

М. П.

М. П.

ПОТПИС И ПЕЧАТ ОД СЛУЖБЕНОТО ЛИЦЕ НА ДКП
ПОТПИС И ПЕЧАТ СЛУЖБЕНОГ ЛИЦА ДКП-а

ПРЕДЛАГАЧ
ПРЕДЛАГАЧ

ИМЕ, ПРЕЗИМЕ И ЕМБЕГ НА ИЗБИРАЧОТ ШТО ГО ПОТПИШУВА ПРЕДЛОГOT
ИМЕ, ПРЕЗИМЕ И ЕМБЕГ БИРАЧА КОЈИ ПОТПИСУЈЕ ПРЕДЛОГ

Образец број 3 гс
(член 65 став 1, 64 став 2 и 60 став 7 од
Изборниот законик)

Formulari numër 3 gs
(neni 65 paragrafi 1, neni 64 paragrafi 2 dhe neni 60
paragrafi 7
nga Kodi
zgjedhor)

Образец број 3 гс
(члан 65. став 1, 64. став 2. и 60. став 7.
Изборног законика)

ЛИСТА
LISTA
ЛИСТА

на кандидат за избор на пратеник во Собранието на Република Македонија во
Изборната единица број _____

e kandidatit për zgjedhje deputet në Kuvendin e Republikës së Maqedonisë në Njësinë
zgjedhore numër _____

кандидата за избор посланика у Скупштину Републике Македоније у Изборној
јединици број _____

НАЗИВ НА ЛИСТАТА : Група избирачи

ИМЕ И ПРЕЗИМЕ НА КАНДИДАТОТ НА ЛИСТАТА

EMËRIMI I LISTËS :

Grup zgjedhësish

EMRI DHE MBIEMRI I KANDIDATIT TË LISTËS

НАЗИВ ЛИСТЕ :

Група бирача:

ИМЕ И ПРЕЗИМЕ КАНДИДАТА СА ЛИСТЕ

ПОДНОСИТЕЛ НА ЛИСТАТА: Група избирачи

ИМЕ И ПРЕЗИМЕ НА ПОДНОСИТЕЛОТ НА ЛИСТАТА И СИМБОЛ (АКО ГО ИМА)

PARASHTRUESI I LISTËS : Grup zgjedhësish

EMRI DHE MBIEMRI I

PARASHTRUESIT TË LISTËS DHE SIMBOLI(NËSE KA)

ПОДНОСЛАЦ ЛИСТЕ: Група бирача

ИМЕ И ПРЕЗИМЕ ПОДНОСИОЦА ЛИСТЕ И СИМБОЛ (АКО ГА ИМА)

За кандидат за избор на пратеник во Собранието на Република Македонија во
Изборната единица
број _____ го предлагаме:

(име и презиме на кандидатот за пратеник, постојано живеалиште и ЕМБГ)

Kandidat për zgjedhje deputet në Kuvendin e Republikës së Maqedonisë në Njësinë
zgjedhore
numër _____ e propozojmë :

(emri dhe mbiemri i kandidatit për deputet, vendbanimi i përhershëm dhe NVAQ)

За кандидата за избор посланика у Скупштину Републике Македоније у
Изборној јединици
број _____ предлагамо:

(име и презиме кандидата за посланика, стално пребивалиште и ЈМБГ)

Во/нë/у _____
(место и дата)(vendi dhe data)

ПОДНОСИТЕЛ

PARASHTRUES

ПОДНОСИЛАЦ

(ИМЕ И ПРЕЗИМЕ НА ОВЛАСТЕНИОТ ПРЕДСТАВНИК)
(EMRI DHE MBIEMRI I PËRFAQËSUESIT TË AUTORIZUAR)
(ИМЕ И ПРЕЗИМЕ ОВЛАШЋЕНОГ ПРЕДСТАВНИКА)

(ЕМБГ НА ОВЛАСТЕНИОТ ПРЕДСТАВНИК)
(NVAQ E PËRFAQËSUESIT TË AUTORIZUAR)
(ЈМБГ ОВЛАШЋЕНОГ ПРЕДСТАВНИКА)

(СВОЕРАЧЕН ПОТПИС НА ОВЛАСТЕНИОТ ПРЕДСТАВНИК)
(NËNSHKRIMI PERSONAL I PËRFAQËSUESIT TË AUTORIZUAR)
(СВОЈЕРУЧНИ ПОТПИС ОВЛАШЋЕНОГ ПРЕДСТАВНИКА)

Образец број 4 гс
(член 65 став 1 и 64 став 2
од Изборниот законик)

Formulari număr 4

gs

(neni 65 paragrafi 1 dhe neni 64 paragrafi

2 nga Kodi zgjedhor)

Образец број 4 гс
(член 65. став 1. и 64. став 2.
Изборног законика)

ЛИСТА
LISTA
ЛИСТА

за предлагање на кандидат за избор на пратеник во Собранието на
Република Македонија во Изборната единица број _____

пër propozimin e kandidatit për deputet në Kuvendin e Republikës së
Maqedonisë në Njësinë zgjedhore numër _____

за предлагање кандидата за избор посланика у Скупштину Републике
Македоније у Изборној јединици број _____

НАЗИВ НА ЛИСТАТА :

ИМЕ НА ПОДНОСИТЕЛОТ НА ЛИСТАТА

EMËRIMI I LISTËS :

EMRI I PARASHTRUESIT TË LISTËSIME

НАЗИВ ЛИСТЕ:

ИМЕ ПОДНОСИОЦА ЛИСТЕ

ПОДНОСИТЕЛ

НА

ЛИСТАТА:

ИМЕ НА ПОДНОСИТЕЛОТ НА ЛИСТАТА И СИМБОЛ НА ПОДНОСИТЕЛОТ НА ЛИСТАТА

(АКО ГО ИМА)

PARASHTRUESI

I

LISTËS

:

EMRI DHE SIMBOLI (NËSE KA) I PARASHTRUESIT TË LISTËS

ПОДНОСИЛАЦ**ЛИСТЕ:**

ИМЕ ПОДНОСИОЦА ЛИСТЕ И СИМБОЛ ПОДНОСИОЦА ЛИСТЕ (АКО ГА ИМА)

ја поднесува следната листа на кандидат за пратеник во Собранието на Република Македонија во Изборната единица број _____:

е parashtroj listën në vijim të kandidatit për deputet në Kuvendin e republikës së Maqedonisë në Njësinë zgjedhore numër _____:

подноси следећу листу кандидата за посланике у Скупштину Републике Македоније у Изборној јединици број _____:

(име и презиме на кандидатот, постојано живеалиште и ЕМБГ)

(emri dhe mbiemri i kandidatit, vendbanimi i përhershëm dhe NVAQ)

(име и презиме кандидата, стално пребивалиште и ЈМБГ)

Во/нë/у _____

ПОДНОСИТЕЛ НА

ЛИСТАТА

(место и даум)(vendi dhe data)(место и датум)

PARASHTRUES I

LISTËS

ПОДНОСИЛАЦ ЛИСТЕ

(ИМЕ И ПРЕЗИМЕ НА ОВЛАСТЕНИОТ ПРЕТСТАВНИК)
(EMRI DHE MBIEMRI I PËRFAQËSUESIT TË AUTORIZUAR)
(ИМЕ И ПРЕЗИМЕ ОВЛАШЋЕНОГ ПРЕДСТАВНИКА)

(ЕМБГ НА ОВЛАСТЕНИОТ ПРЕТСТАВНИК)
(NVAQ E PËRFAQËSUESIT TË AUTORIZUAR)
(ЈМБГ ОВЛАШЋЕНОГ ПРЕДСТАВНИКА)

(СВОЕРАЧЕН ПОТПИС НА ОВЛАСТЕНИОТ ПРЕТСТАВНИК)
(NËNSHKRIMI I PËRFAQËSUESIT TË AUTORIZUAR)
(СВОЈЕРУЧНИ ПОТПИС ОВЛАШЋЕНОГ ПРЕДСТАВНИКА)

Образец број 3 гс
(член 65 став 1, 64 став 2 и 60 став 7 од
Изборниот законик)

Formulari numër 3 gs
(neni 65 paragrafi 1, neni 64 paragrafi 2
dhe neni 60 paragrafi 7
nga Kodi zgjedhor)

ЛИСТА
LISTA
ЛИСТА

на кандидат за избор на пратеник во Собранието на Република Македонија во
Изборната единица број _____

e kandidatit për zgjedhje deputet në Kuvendin e Republikës së Maqedonisë në Njësinë
zgjedhore numër _____

НАЗИВ НА ЛИСТАТА : Група избирачи _____

ИМЕ И ПРЕЗИМЕ НА КАНДИДАТОТ НА
ЛИСТАТА

ЕМЕРИМИ I LISTËS : Grupzgjedhësish _____

EMRI DHE MBIEMRI I KANDIDATIT TE LISTËS

ПОДНОСИТЕЛ НА ЛИСТАТА: Група избирачи _____

ИМЕ И ПРЕЗИМЕ НА ПОДНОСИТЕЛОТ НА ЛИСТАТА
И СИМБОЛ (АКО ГО ИМА)

PARASHTRUESI I LISTËS : Grup zgjedhësish _____

EMRI DHE MBIEMRI I PARASHTRUESIT TE LISTËS
DHE SIMBOLI (NËSE KA)

За кандидат за избор на пратеник во Собранието на Република Македонија во
Изборната единица
број _____ го предлагаме:

(име и презиме на кандидатот за пратеник, постојано живеалиште и ЕМБГ)

Kandidat për zgjedhje deputet në Kuvendin e Republikës së Maqedonisë në Njësinë
zgjedhore
numër _____ e propozojmë :

(emri dhe mbiemri i kandidatit për deputet, vendbanimi i përhershëm dhe NVAQ).

Во/нë _____

(место и дата)(vendi dhe data)

ПОДНОСИТЕЛ

PARASHTRUES

(ИМЕ И ПРЕЗИМЕ НА ОВЛАСТЕНИОТ ПРЕТСТАВНИК)

(EMRI DHE MBIEMRI I PËRFAQËSUESIT TË AUTORIZUAR)

(ЕМБГ НА ОВЛАСТЕНИОТ ПРЕТСТАВНИК)

(NVAQ E PËRFAQËSUESIT TË AUTORIZUAR)

(СВОЕРАЧЕН ПОТПИС НА ОВЛАСТЕНИОТ ПРЕТСТАВНИК)

(NËNSHKRIMI PERSONAL I PËRFAQËSUESIT TË AUTORIZUAR)

Образец број 4 гс
(член 65 став 1 и 64 став 2
од Изборниот законик)
Formulari numër 4 gs
(neni 65 paragrafi 1 dhe neni 64 paragrafi
2 nga Kodi zgjedhor)

ЛИСТА
LISTA

за предлагање на кандидат за избор на пратеник во Собранието на
Република Македонија во Изборната единица број _____

për propozimin e kandidatit për deputet në Kuvendin e Republikës së
Maqedonisë në Njësinë zgjedhore numër _____

НАЗИВ НА ЛИСТАТА :

ИМЕ НА ПОДНОСИТЕЛОТ НА ЛИСТАТА

ЕМЕРИМИ И ЛИСТЕЅ :

ЕМРИ И PARASHTRUESIT TË LISTËSIMË

ПОДНОСИТЕЛ НА ЛИСТАТА:

ИМЕ НА ПОДНОСИТЕЛОТ НА ЛИСТАТА И СИМБОЛ НА ПОДНОСИТЕЛОТ НА ЛИСТАТА
(АКО ГО ИМА)

PARASHTRUESI I LISTËS :

ЕМРИ ДНЕ СИМБОЛИ (НËСЕ КА) I PARASHTRUESIT TË LISTËS

ја поднесува следната листа на кандидат за пратеник во Собранието на
Република Македонија во Изборната единица број _____:

e parashtroj listën në vijim të kandidatit për deputet në Kuvendin e republikës së
Maqedonisë në Njësinë zgjedhore numër _____:

(име и презиме на кандидатот, постојано живеалиште и ЕМБГ)
(emri dhe mbiemri i kandidatit, vendbanimi i përhershëm dhe NVAQ)

Во/нë _____
(место и даум)(vendi dhe data)

**ПОДНОСИТЕЛ НА ЛИСТАТА
PARASHTRUES I LISTËS**

(ИМЕ И ПРЕЗИМЕ НА ОВЛАСТЕНИОТ ПРЕТСТАВНИК)
(EMRI DHE MBIEMRI I PËRFAQËSUESIT TË AUTORIZUAR)

(ЕМБГ НА ОВЛАСТЕНИОТ ПРЕТСТАВНИК)
(NVAQ E PËRFAQËSUESIT TË AUTORIZUAR)

(СВОЕРАЧЕН ПОТПИС НА ОВЛАСТЕНИОТ ПРЕТСТАВНИК)
(NËNSHKRIMI I PËRFAQËSUESIT TË AUTORIZUAR)

Образец број 4 гс
(член 65 став 1 и 64 став 2
од Изборниот законик)

ЛИСТА

за предлагање на кандидат за избор на пратеник во Собранието на
Република Македонија во Изборната единица број _____

НАЗИВ НА ЛИСТАТА :

ИМЕ НА ПОДНОСИТЕЛОТ НА ЛИСТАТА

ПОДНОСИТЕЛ НА ЛИСТАТА:

ИМЕ НА ПОДНОСИТЕЛОТ НА ЛИСТАТА И СИМБОЛ НА ПОДНОСИТЕЛОТ НА ЛИСТАТА

(АКО ГО ИМА)

ја поднесува следната листа на кандидат за пратеник во Собранието на
Република Македонија во Изборната единица број _____:

_____ (име и презиме на кандидатот, постојано живеалиште и ЕМБГ)

Во _____
(место и даум)

ПОДНОСИТЕЛ НА ЛИСТАТА

_____ (ИМЕ И ПРЕЗИМЕ НА ОВЛАСТЕНИОТ ПРЕТСТАВНИК)

_____ (ЕМБГ НА ОВЛАСТЕНИОТ ПРЕТСТАВНИК)

_____ (СВОЕРАЧЕН ПОТПИС НА ОВЛАСТЕНИОТ ПРЕТСТАВНИК)

Образец број 3 гс
(член 65 став 1, 64 став 2 и 60 став 7 од
Изборниот законик)

ЛИСТА
на кандидат за избор на пратеник во Собранието на Република Македонија во
Изборната единица број _____

НАЗИВ НА ЛИСТАТА : Група избирачи _____
ИМЕ И ПРЕЗИМЕ
НА КАНДИДАТОТ НА ЛИСТАТА

ПОДНОСИТЕЛ НА ЛИСТАТА: Група избирачи _____
ИМЕ И ПРЕЗИМЕ НА ПОДНОСИТЕЛОТ НА ЛИСТАТА
И СИМБОЛ (АКО ГО ИМА)

За кандидат за избор на пратеник во Собранието на Република Македонија во
Изборната единица број _____ го предлагаме:

(име и презиме на кандидатот за пратеник, постојано живеелиште и ЕМБГ))

Во _____
(место и дата)

ПОДНОСИТЕЛ

(ИМЕ И ПРЕЗИМЕ НА ОВЛАСТЕНИОТ ПРЕТСТАВНИК)

(ЕМБГ НА ОВЛАСТЕНИОТ ПРЕТСТАВНИК)

(СВОЕРАЧЕН ПОТПИС НА ОВЛАСТЕНИОТ ПРЕТСТАВНИК)

Образец број 2 гс

(Член 61 став 2 и член 63 став 1 од Изборниот законик)

ОБРАЗЕЦ

за собирање потписи за предлагање на кандидат за избор на пратеник во Собранието на Република Македонија на листа на кандидат предложена од група избирачи во странство

ГРУПА ИЗБИРАЧИ _____

ИЗБОРНА ЕДИНИЦА број _____

За пратеник во Собранието на Република Македонија во Изборната единица број _____ го предлагам следниот кандидат:

Ред. Бр.	ИМЕ И ПРЕЗИМЕ	ПОСТОЈАНО ЖИВЕАЛИШТЕ	ЕМБГ
1.			

Предлогот за кандидат за избор на пратеник во Собранието на Република Македонија во Изборната единица број _____ го поддржувам со свој потпис:

Ред. Бр.	ИМЕ И ПРЕЗИМЕ	ЕМБГ	ПОТПИС
1.			
2.			
3.			
4.			
5.			
.....			
.....			
1000.	ИТН ДО НАЈМАЛКУ 1000 ПОТПИСИ		

Овој Образец се приложува кон Образец број 3

во/у _____
(место и дата)

ПРЕДЛАГАЧ

ИМЕ, ПРЕЗИМЕ И ЕМБГ НА ИЗБИРАЧОТ ШТО ГО ПОТПИШУВА ПРЕДЛОГОТ

М. П.

ПОТПИС И ПЕЧАТ ОД СЛУЖБЕНОТО ЛИЦЕ НА ДКП

АГЕНЦИЈА ЗА ЦИВИЛНО
ВОЗДУХОПЛОВСТВО

1695.

Врз основа на член 92 став (3), од Законот за воздухопловство („Службен весник на Република Македонија“ бр. 14/06, 24/07, 103/08, 67/10, 24/12, 80/12 и 155/12), директорот на Агенцијата за цивилно воздухопловство донесе

П РА В И Л Н И К
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА НАЧИ-
НОТ НА ВОДЕЊЕ НА ЕВИДЕНЦИЈА НА ВОЗДУ-
ХОПЛОВИ КОИ НЕ СЕ ПО ИСАО СТАНДАРДИ КА-
КО И ЗА АМАТЕРСКИ ГРАДЕНИ ВОЗДУХОПЛОВИ

Член 1

Во Правилникот за начинот на водење на евиденција на воздухоплови кои не се по ИСАО стандарди како и за аматерски градени воздухоплови („Службен весник на Република Македонија“ бр. 47/12) во членот 12, во алинеите 3 и 4 зборовите „како и печат“ се бришат.

Член 2

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 10-215/1
3 февруари 2014 година
Скопје

Агенција за цивилно
воздухопловство
Директор,
д-р Дејан Мојсоски, с.р.

МИНИСТЕРСТВО ЗА ТРУД И
СОЦИЈАЛНА ПОЛИТИКА

1696.

Врз основа на членот 10 од Законот за исплата на платите во Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 70/94, 62/95, 33/97, 50/01, 26/02, 46/02, 37/05, 121/07, 161/08, 92/09, 97/10, 11/12, 145/12 и 170/13), Министерството за труд и социјална политика

ОБЈАВУВА

1. Стапката на трошоците на живот за месец февруари 2014 година, во однос на месец јануари 2014 година, е пониска за 0,1%.

2. Исплатата на платите за месец февруари 2014, во однос на месец јануари 2014 година, работодавачите од членот 3, став 1 од Законот за исплата на платите во Република Македонија, ја вршат на нивото на правото утврдено за претходниот месец.

Министер,
Диме Спасов, с.р.



Службен весник
на Република Македонија



www.slvesnik.com.mk

Издавач: ЈП СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА, ц.о.-Скопје
бул. „Партизански одреди“ бр. 29. Поштенски фах 51.
Директор и одговорен уредник – м-р Тони Трајанов.
Телефон: +389-2-55 12 400.
Телефакс: +389-2-55 12 401.

Претплатата за 2014 година изнесува 10.100,00 денари.
„Службен весник на Република Македонија“ излегува по потреба.
Рок за рекламации: 15 дена.
Жиро-сметка: 300000000188798.
Депонент на Комерцијална банка, АД - Скопје.
Печат: ГРАФИЧКИ ЦЕНТАР ДООЕЛ, Скопје.

contact@slvesnik.com.mk

ISSN 0354-1622



2014052